

Службен весник на Република Македонија

Број 129

31 јули 2015, петок

година LXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3759. Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додана вредност.....	3	3770. Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на проектот за надградба и развој на патишта, кој ќе се склучи меѓу Меѓународната банка за обнова и развој-Светската банка и ЈП за државни патишта.....	22
3760. Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додана вредност.....	6	3771. Закон за дополнување на Законот за вработување на инвалидни лица	23
3761. Закон за изменување и дополнување на Законот за регистрирање на готовински плаќања.....	7	3772. Закон за изменување на Законот за заштита и спасување.....	24
3762. Закон за изменување и дополнување на Законот за даночна постапка	9	3773. Закон за изменување и дополнување на Законот за технолошки индустриски развојни зони.....	25
3763. Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка.....	12	3774. Закон за изменување и дополнување на Законот за градење.....	44
3764. Закон за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход.....	12	3775. Закон за дополнување на Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија.....	48
3765. Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите.....	14	3776. Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на храната.....	48
3766. Закон за изменување и дополнување на Царинскиот закон.....	16	3777. Закон за изменување и дополнување на Законот за производи за заштита на растенијата.....	50
3767. Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа	18		
3768. Закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување	19		
3769. Закон за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход.....	22		

	Стр.		Стр.
3778. Закон за изменување и дополнување на Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија	52	3799. Правилник за изменување на Правилникот за потребната опрема и начинот на определување на категоријата на автобуските станици.....	97
3779. Закон за изменување и дополнување на Законот за угостителска дејност.....	53	3800. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	98
3780. Закон за изменување и дополнување на Законот за минерални суровини.....	58	3801. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот и постапката на известување за состојбата и промените на вложувањата на резидентите во хартии од вредност на странските финансиски пазари.....	98
3781. Закон за изменување и дополнување на Законот за трговија.....	60	3802. Одлука за утврдување на регулиран максимален приход, регулирана просечна цена за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови за 2015 година на АД Електрони на Македонија Скопје – подружница енергетика Скопје.....	99
3782. Закон за изменување и дополнување на Законот за вршење на занаетчиска дејност.....	64	3803. Одлука за утврдување на регулиран максимален приход, просечна цена како и цени за пресметковни елементи за вршење на регулирана енергетска дејност снабдување во краен случај со електрична енергија на АД ЕЛЕМ – Скопје, подружница енергетика, за 2015 година.....	99
3783. Закон за изменување и дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај.....	67	3804. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за 2015 година, како и основен приход за 2015, 2016 и 2017 година за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија на АД ЕЛЕМ Скопје, подружница енергетика.....	100
3784. Закон за изменување и дополнување на Законот за градење.....	69	3805. Одлука за продолжување на важноста на Одлуката за утврдување на регулиран максимален приход за дејностите производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови за 2014 година на Друштво за снабдување со пара и топла вода Скопје Север АД - Скопје.....	101
3785. Закон за изменување и дополнување на Законот за животната средина.....	75	3806. Одлука за утврдување на регулиран максимален приход за дистрибуција на топлинска енергија за греење и тарифни ставови за 2015 година на дистрибуција на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје	102
3786. Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа.....	80	3807. Одлука за утврдување на регулиран максимален приход за производство на топлинска енергија за греење, надоместок за системски услуги и системска резерва и тарифен став за произведена топлинска енергија за 2015 година на производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје.....	102
3787. Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи...	82	3808. Одлука за утврдување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија за 2015 година на снабдување со топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје.....	103
3788. Закон за изменување и дополнување на Законот за минимална плата во Република Македонија.....	85	Огласен дел	1-24
3789. Закон за изменување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување.....	86		
3790. Закон за изменување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност.....	87		
3791. Закон за изменување на Законот за здравственото осигурување.....	88		
3792. Закон за изменување и дополнување на Законот за спортска академија.....	88		
3793. Закон за изменување и дополнување на Законот за филмската дејност.....	91		
3794. Закон за изменување и дополнување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти.....	93		
3795. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на вклучување и работа на стручните лица во работата на Советот при одлучување за давање на согласност.....	95		
3796. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на водење на Регистарот на запишување и бришење на стручните лица.....	95		
3797. Тарифник за изменување на Тарифникот за висината на надоместокот за дадено стручно мислење.....	96		
3798. Правилник за изменување на Правилникот за поблиските критериуми за избор на најповолен понудувач на земјоделско земјиште во државна сопственост кое може да се даде во закуп и определување на големината на површината на земјоделското земјиште кое може да се даде во закуп.....	97		

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

3759.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 јули 2015 година.

Бр. 08-3388/1
29 јули 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,

Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Член 1

Во Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија” број 44/99, 86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14 и 15/15), во членот 4 став (4) зборот „непосредно“ се брише, и по точката се додава втора реченица, која гласи:

„Доколку доверителот се стекнува со доброто, се смета дека прометот е извршен од должникот кон доверителот како стекнувач на доброто.”

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

“(5) Кога имотот од ставот (4) на овој член е во сопственост на лице кое гарантира за даночен долг во постапка на присилна наплата, односно на должник или заложен должник кој одговара за долгот на должникот во постапка за присилно извршување, ќе се смета дека прометот е извршен од страна на лицето кое гарантира за даночен долг, односно од должникот или заложниот должник кон стекнувачот на доброто.”

Член 2

Во членот 12 се додава нов став (2), кој гласи:

“(2) Промет наменет за крајна потрошувачка е прометот за кој примателот на прометот нема право на одбивка на претходен данок, односно:

1. прометот спрема лица кои не се даночни обврзници;
2. прометот спрема даночни обврзници во смисла на членот 51 став (3) од овој закон, доколку истите не се регистрирале доброволно за данокот на додадена вредност;
3. прометот спрема даночни обврзници кои го користат овој промет заради извршување промет ослободен од данок според членот 23 од овој закон и
4. прометот спрема даночни обврзници, кој доведува до исклучување на правото на одбивка на претходниот данок според членот 35 точки 2 до 6 од овој закон.”

Член 3

Во членот 15 се додава нов став (2), кој гласи:

“(2) По исклучок од ставот (1) точка 2 од овој член за увоз на добра не се смета, прометот на добра со статус на домашна стока согласно со Царинскиот закон, кој се врши со надоместок, а кои се превезуваат или испраќаат од слободните зони во земјата, и истиот се смета за промет остварен во земјата.”

Член 4

Во членот 24 се додава нов став (2), кој гласи:

“(2) По исклучок на ставот (1) точка 2 на овој член, прометот на добра кои се превезуваат или испраќаат од земјата во слободни зони не е ослободен од данок на додадена вредност, доколку вкупниот износ на надоместокот за извршениот промет без данокот на додадена вредност, е еднаков или помал од 60.000 денари.”

Член 5

Во членот 31 ставот (8) се менува и гласи:

“По исклучок на ставот (1) од овој член, за време на настанување на даночен долг во постапка за присилна наплата и во постапка за присилно извршување се смета денот кога е извршена целосна уплата на постигнатата крајна цена од страна на стекнувачот на доброто, освен кога доверителот се стекнува со доброто.”

Член 6

Во членот 32-а став (1) во точката 1 сврзникот „и” на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка.

Во точката 2) точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и” и се додава нова точка 3), која гласи:

“3) пренос на движен и недвижен имот во постапка на присилна наплата согласно со Законот за даночна постапка и во постапка за присилно извршување согласно со Законот за извршување, кога доверителот се стекнува со доброто.”

Во ставот (2) и ставот (3) по зборовите: “ставот (1)” се додаваат зборовите: “точки 1) и 2)”.

Член 7

Во членот 34 став (1) точка 2 се менува и гласи:

„Врз основа на фактура која е издадена во согласност со членовите 53 и 53-б од овој закон, или царинска декларација во која е посебно искажан платениот данок за увозот или актите и Извештаите од членот 53 став (2) од овој закон и ако тие документи се евидентирани во книговодството на даночниот обврзник.”

Член 8

Во членот 35 став (1) точка 6 по зборот „исхрана“ се додаваат зборовите: „со исклучок на издатоци за кетеринг за лица ангажирани од филмскиот продуцент, при производство на филм наменет за јавно прикажување”.

Член 9

Во членот 40 ставот (1) се менува и гласи:

“(1) Даночниот обврзник го пресметува данокот на додадена вредност за соодветниот даночен период според вкупно извршениот промет и вкупно примениот промет за кој е даночен должник согласно со членот 32-а од овој закон, доколку во тој период настанал даночен долг според членот 31 ставови (1), (2), (3), (4), (5), (6) и (7) на овој закон, освен прометот извршен во постапка на присилна наплата или присилно извршување, доколку доверителот непосредно не се стекнува со доброто, согласно со членот 4 став (4) како и во случаите од членот 4 став (5) од овој закон. При пресметувањето се земаат предвид исправките според членот 22 ставови (1) и (2) и долгуваните износи според членот 55 став (2) од овој закон.”

Член 10

Членот 43-а ставот (1) се менува и гласи:

"(1) Во случај на промет на движен и недвижен имот во (5) од овој закон, кога должникот или лицето кое гарантира за даночен долг, односно должникот или заложниот должник се регистрирани за данок на додадена вредност при промет на движен и недвижен имот во постапка за присилна наплата согласно со Законот за даночна постапка и во постапка за присилно извршување согласно со Законот за извршување, во име и за сметка на даночниот должник, пресметувањето и плаќањето на данокот на додадена вредност за прометот на добрата кои се предмет на продажба во овие постапки го врши субјектот надлежен за присилна наплата, односно присилно извршување, освен кога доверителот се стекнува со доброто."

Ставот (2) се менува и гласи:

"(2) Субјектот надлежен за присилна наплата, односно присилно извршување од ставот (1) на овој член пресметувањето на данокот го врши на посебен образец (ДДВ-ПНПИ) Извештај за задржан данок на додадена вредност во постапка на присилна наплата и присилно извршување, а плаќањето на данокот на додадена вредност го врши поединечно за секој даночен обврзник на буџетска сметка утврдена со посебни прописи. Во постапка за присилна наплата согласно со Законот за даночна постапка, субјектот надлежен за присилна наплата плаќањето на данокот го врши најдоцна во рок од пет работни дена од денот кога е извршена целосна уплата од страна на стекнувачот на доброто, а во постапка за присилно извршување согласно со Законот за извршување, субјектот за присилно извршување плаќањето на данокот го врши најдоцна во рок од пет работни дена од денот на одржаната делба."

Ставот (4) се менува и гласи:

"(4) Субјектот надлежен за присилна наплата, односно присилно извршување од ставот (1) на овој член е должен Извештајот од ставот (2) на овој член заедно со актот кој го изготвува согласно со Законот за даночна постапка и Законот за извршување кој е основ за стекнување со сопственост на движните и недвижните добра, да ги достави до надлежниот даночен орган, до даночниот должник и до стекнувачот на доброто. Во постапка за присилна наплата согласно со Законот за даночна постапка, субјектот надлежен за присилна наплата Извештајот заедно со актот ги доставува најдоцна во рок од пет работни дена од денот кога е извршена целосна уплата од страна на стекнувачот на доброто, а во постапка за присилно извршување согласно со Законот за извршување, субјектот за присилно извршување Извештајот заедно со актот ги доставува најдоцна во рок од пет работни дена од денот на одржаната делба."

Ставот (5) се менува и гласи:

"(5) Надлежниот даночен орган врз основа на Извештајот од ставот (2) на овој член го задолжува даночниот должник за износот на пресметаниот и платениот данок на додадена вредност."

Член 11

Во членот 48 во ставот (1) по третата реченица се додава нова реченица, која гласи: „Барањето за враќање се поднесува најдоцна во рок од пет години по истекот на календарската година во која е извршен прометот кон подносителот на барањето“.

Во ставот (2) првата реченица се менува и гласи:

„Во согласност со ставот (1) на овој член, враќањето на данокот на додадена вредност му се одобрува и на шефот на дипломатското претставништво, на членовите на дипломатскиот персонал на странското дипломатско претставништво, на конзуларните функционери, како и на нивните брачни другари, доколку овие

лица стекнале добра или користеле услуги за лични потреби или за потреби на членовите на семејствата кои ги сочинуваат нивните домаќинства.“

Член 12

Во членот 49 став (1) се додава втора реченица, која гласи:

„Барањето за враќање се поднесува најдоцна во рок од пет години по истекот на календарската година во која е извршен прометот кон подносителот на барањето“.

Член 13

Во членот 53 став (2) во третата реченица по зборовите: „присилно извршување“ се додаваат зборовите: „од членот 43-а став (2) од овој закон кога доверителот не е стекнувач на доброто, односно Извештај за пресметка на данок на додадена вредност во постапка на присилна наплата и присилно извршување, во случаите кога доверителот е стекнувач на доброто“.

По ставот (12) се додава нов став (13), кој гласи:

"(13) Министерот за финансии ги пропишува формата и содржината на Извештајот за пресметка на данок на додадена вредност во постапка на присилна наплата и присилно извршување, во случаите кога доверителот е стекнувач на доброто."

Член 14

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 135/11), во членот 2 датата „31 декември 2015 година“ се заменува со датата „31 декември 2018 година“.

Член 15

Започнатите постапки за присилна наплата согласно со Законот за даночна постапка и постапки за присилно извршување согласно со Законот за извршување, до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе завршат согласно со одредбите на овој закон.

Член 16

Започнатите постапки за враќање на данокот на додадена вредност согласно со членовите 48 и 49 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 44/99, 86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14 и 15/15) до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе завршат согласно со одредбите на овој закон.

Член 17

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E
LIGJIT PËR TATIM MBI VLERËN E SHTUAR

Neni 1

Në Ligjin për tatim mbi vlerën e shtuar ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 44/99, 86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/09, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14 dhe 15/15), në nenin 4 paragrafin (4) fjala "drejtpërdrejtë" shlyhet, dhe pas pikës shtohet fjala e re si vijon:

"Nëse kreditori pajiset me të mirën, konsiderohet se qarkullimi është kryer nga debitori ndaj kreditorit si fitues i të mirës."

Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5) si vijon:

"(5) Kur prona nga paragrafi (4) i këtij neni është në pronësi të personit i cili garanton për borxh tatimor në procedurë të pagesës së detyrueshme, përkatësisht të debitorit pse debitori i detyruar i cili përgjigjet për borxhin e debitorit në procedurë për përmbarrim të detyrueshëm, do të konsiderohet se qarkullimi është kryer nga ana e personit i cili garanton për borxh tatimor, përkatësisht nga debitori ose debitori i ngarkuar ndaj fituesit të të mirës."

Neni 2

Pas neni 12 shtohet paragraf i ri (2) si vijon:

"(2) Qarkullimi i dedikuar për konsumim përfundimtar është qarkullimi për të cilin pranuesi i qarkullimit nuk ka të drejtë në refuzim të tatimit paraprak, përkatësisht:

1. qarkullimi ndaj personave të cilët nuk janë detyrës tatimorë;

2. qarkullimi ndaj detyrësve tatimorë në kuptim të neni 51 paragrafi (3) të këtij ligji nëse atonuk janë regjistruar në mënyrë vullnetare për tatim mbi vlerë të shtuar;

3. qarkullimi ndaj detyrësve tatimorë të cilët e shfrytëzojnë këtë qarkullim për shkak të kryerjes së qarkullimi të liruar nga tatimi sipas neni 23 të këtij ligji dhe

4. qarkullimi ndaj detyrësve tatimorë, i cili sjell në përjashtim të të drejtës të refuzimi të tatimit paraprak sipas neni 35 pikat 2 deri në 6 të këtij ligji."

Neni 3

Pas neni 15 shtohet paragraf i ri (2) si vijon:

"(2) Pas përjashtimit të paragrafit (1) pika 2 të këtij neni për import të të mirave nuk konsiderohet, qarkullimi i të mirës me status të mallit të vendit në pajtim me Ligjin doganor, i cili kryhet me kompensim, ndërsa të cilit transportohen ose dërgohen nga zonat e lira në vend, dhe i njëjti konsiderohet për qarkullim të realizuar në vend."

Neni 4

Pas neni 24 shtohet paragraf i ri (2) si vijon:

"(2) Me përjashtim të paragrafit (1) pikës 2 të këtij neni, qarkullimi i të mirave të cilat transportohen ose dërgohen nga veni në zona të lira nuk është i liruar nga tatimi mbi vlerën e shtuar nëse shuma e përgjithshme e kompensimit për qarkullimin e kryer pa tatim mbi vlerë të shtuar, është e barabartë ose më e vogël se 60.000 denarë."

Neni 5

Në neni 31 paragrafi (8) ndryshohet si vijon:

"Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni, gjatë kohës së krijimit të borxhit tatimor në procedurë për pagesë të detyrueshme dhe në procedurë për përmbarrim të detyrueshëm konsiderohet dita kur është bërë pagesa e plotë e çmimit përfundimtar të arritur nga fituesi i të mirës, përveç kur kreditori pajiset me të mirën."

Neni 6

Në neni 32-a paragrafi (1) në pikën 1 lidhëza "dhe" në fund të fjalisë zëvendësohet me pikëpresje.

Në pikën 2) pika në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën "dhe" dhe shtohet pika e re 3), si vijon:

"3) bartja e pronës së tundshme dhe të patundshme në procedurë të pagesës së detyrueshme në pajtim me Ligjin për procedurë tatimore dhe në procedurë për përmbarrim të detyrueshëm në pajtim me Ligjin për përmbarrim, kur kreditori pajiset me të mirën."

Në paragrafin (2) dhe paragrafin (3) pas fjalëve "paragrafi (1)" shtohen fjalët: "pikat 1) dhe 2)".

Neni 7

Në neni 34 paragrafi (1) pika 2 ndryshohet si vijon:

"Në bazë të faturës e cila është lëshuar në pajtim me neni 53 dhe 53-b të këtij ligji, ose deklaratës doganore në të cilën veçanërisht është treguar tatimi i paguar për import

ose aktet dhe Raportet nga neni 53 paragrafi (2) të këtij ligji dhe nëse ato dokumente janë të evidentuara në kontabilitetin e detyrësit tatimor."

Neni 8

Në neni 35 paragrafi (1) pikën 6 pas fjalës "ushqim" shtohen fjalët: "me përjashtim të shtesave për këtering për persona të angazhuar nga producenti filmik, gjatë prodhimit të filmi të dedikua për prezantim publik".

Neni 9

Në neni 40 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"(1) Detyrësi tatimor e llogarit tatimin mbi vlerën e shtuar për periudhën adekuate tatimore sipas qarkullimit të përgjithshëm të kryer dhe qarkullimit të përgjithshëm të pranuar për të cilin është detyrës tatimor në pajtim me neni 32-a të këtij ligji, nëse në atë periudhë ka ndodhur borxh tatimor sipas neni 31 paragrafët prej (1), (2), (3), (4), (5), (6) dhe (7) të këtij ligji, përveç qarkullimit të kryer në procedurë të pagesës të detyrueshme ose përmbarrimit të detyrueshëm nëse debitori drejtpërdrejtë nuk pajiset me të mirën, në pajtim me neni 4 paragrafin (4) si dhe në rastet të neni 4 paragrafi (5) të këtij ligji. Gjatë llogaritjes merren parasysh korrigjimet sipas neni 22 paragrafët (1) dhe (2) dhe shumat që janë borxh sipas neni 55 paragrafit (2) të këtij ligji."

Neni 10

Në neni 43-a paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"(1) Në rast të qarkullimi nga neni 4 paragrafët (4) dhe (5) të këtij ligji, kur debitori ose personi i cili garanton për borxh tatimor, përkatësisht debitori ose debitori i ngarkuar janë të regjistruar për tatim mbi vlerë të shtuar gjatë qarkullimit të pronës së tundshme dhe të patundshme në procedurë për pagesë të detyrueshme në pajtim me Ligjin për procedurë tatimore dhe në procedurë për përmbarrim të detyrueshëm në pajime me Ligjin për përmbarrim, në emër dhe për llogari të debitorit tatimor, llogaritjen dhe pagesën e tatimit mbi vlerën e shtuar për qarkullimin e të mirave të cilat janë lëndë e shitjes në këto procedura i kryen subjekti kompetent për pagesë të detyrueshme, përkatësisht përmbarrim të detyrueshëm, përveç kur kreditori pajiset me të mirën."

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"(2) Subjekti kompetent për pagesë të detyrueshme përkatësisht përmbarrim të detyrueshëm nga paragrafi (1) i këtij neni llogaritjen e tatimit e kryen në formular të veçantë (TVSH-PNPI) Raport për tatim të mbajtur të vlerës së shtuar në procedurë për pagesë të detyrueshme dhe përmbarrim të detyrueshëm, ndërsa pagesën e tatimit mbi vlerën e shtuar e kryen në mënyrë individuale për çdo detyrës tatimor në llogari buxhetore të përcaktuar me rregulla të veçanta. Në procedurë për pagesë të detyrueshme në pajtim me Ligjin për procedurë tatimore, subjekti kompetent për pagesë të detyrueshme pagesën e tatimit e kryen më së voni në afat prej pesë ditë pune nga dita e ndarjes së mbajtur. "

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

"(4) Subjekti kompetent për pagesë të detyrueshme, përkatësisht përmbarrim të detyrueshëm nga paragrafi (1) i këtij neni është i obliguar Raportin nga paragrafi (2) i këtij neni së bashku me aktin të cilin e përpilon në pajtim me Ligjin për procedurë tatimore dhe Ligjin për përmbarrim i cili është bazë për pajisje me pronësi të të mira të tundshme dhe të patundshme, t'i dorëzojë te organi kompetent tatimor, te detyrësi tatimor dhe te fituesi i të mirës. Në procedurë për pagesë të detyrueshme në pajtim me Ligjin për procedurë tatimore, subjekti kompetent për pagesë të

detyrueshme Raportin së bashku me aktin i dorëzom më së voni në afat prej pesë ditë pune nga dita kur është kryer pagesa e plotë nga fituesi i të mirës, ndërsa në procedurë për përmbарим të detyrueshëm në pajtim me Ligjin për përmbарим, subjekti për përmbарим të detyrueshëm Raportin së bashku me aktin i dorëzom më së voni në afat prej pesë ditë pune nga dita e ndarjes së mbajtur."

Paragrafi (5) ndryshohet si vijon:

"(5) Organi kompetent tatimor në bazë të Raportit nga paragrafi (2) i këtij neni e obligon detyrësin tatimor për shumën e llogaritур dhe të paguar të tatimit mbi vlerën e shtuar."

Neni 11

Në nenin 48 në paragrafin (1) pas fjalisë së tretë shtohet fjali e re si vijon: „Kërkesa për kthim parashtrohet më së voni në afat prej pesë vjet pas përfundimit të viti kalendarik në të cilin është kryer qarkullimi ndaj parashtruesit të kërkesës".

Në paragrafin (2), fjalia e parë ndryshohet si vijon:

"Në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni, kthimi i tatimit mbi vlerën e shtuar i lejohet edhe shefit të përfaqësisë diplomatike, anëtarëve të personelit diplomatik të përfaqësisë së huaj diplomatike, funksionarëve konsullorë, si dhe bashkëshortëve të tyre, nëse këto persona kanë fituar të mira ose kanë shfrytëzuar shërbime për nevoja personale për nevoja të anëtarëve të familjeve të cilat i përbëjnë amvisëritë të tyre."

Neni 12

Në nenin 49 në paragrafin (1) shtohet fjali e dytë si vijon: „Kërkesa për kthim parashtrohet më së voni në afat prej pesë vjet pas përfundimit të vitit kalendarik në të cilin është kryer qarkullimi ndaj parashtruesit të kërkesës".

Neni 13

Në nenin 53 në paragrafin (2) në fjalinë e tretë pas fjalëve: "përmbарим të detyrueshëm" shtohen fjalët: "nga neni 43-a paragrafi (2) të këtij ligji kur kreditori nuk është fitues i të mirës, përkatësisht Raport për llogaritje të tatimit mbi vlerë të shtuar në procedurë të pagesës me forcë dhe përmbарим të detyrueshëm, në rastet kur kreditori është fitues i të mirës".

Pas paragrafit (12) shtohet paragraf i ri (13) si vijon:

"(13) Ministri i Financave i përcakton formën dhe përmbajtjen e Raportit për llogaritje të tatimit mbi vlerën e shtuar në procedurë të pagesës së detyrueshme dhe përmbаримit të detyrueshëm, në rastet kur kreditori është fitues i të mirës."

Neni 14

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për tatim mbi vlerën e shtuar ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 135/11), në nenin 2 fjalët: "31 dhjetor 2015" zëvendësohen me fjalët: "31 dhjetor 2018".

Neni 15

Procedura të filluara për pagesë të detyrueshme në pajtim me Ligjin për procedurë tatimore dhe procedura për përmbарим të detyrueshëm në pajtim me Ligjin për përmbарим, deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

Neni 16

Procedurat e filluara për kthim të tatimit mbi vlerën e shtuar në pajtim me nenin 48 dhe 49 të Ligjit për tatim mbi vlerën e shtuar ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 44/99, 86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14 dhe 15/15) deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të kryhen në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

Neni 17

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3760.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 јули 2015 година.

Бр. 08-3389/1
29 јули 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Член 1

Во Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија” бр. 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14 и 15/15), во членот 59 во ставот (1) зборовите „правно лице–даночен обврзник“ се заменуваат со зборовите „даночниот обврзник–правно лице и трговец поединец“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговец поединец, ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во трговец поединец за прекршокот од ставот (1) на овој член.“

Во ставот (3) бројот „500“ се заменува со зборовите „120 до 180“.

Член 2

Во членот 59-б став (1) во воведната реченица зборовите „правно лице–даночен обврзник“ се заменуваат со зборовите „даночниот обврзник–правно лице и трговец поединец“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговец поединец ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во трговец поединец за прекршокот од ставот (1) на овој член.“

Во ставот (3) бројот „500“ се заменува со зборовите „150 до 225“.

Член 3

Во членот 60 став (1) во воведната реченица зборовите „2.000 до“ се бришат, а зборовите „правно лице–даночен обврзник“ се заменуваат со зборовите „даночниот обврзник–правно лице и трговец поединец“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговец поединец ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во трговец поединец за прекршокот од ставот (1) на овој член.“

Во ставот (3) зборовите „500 до 1000“ се заменуваат со зборовите „250 до 375“.

Член 4

По членот 60-б, се додава нов член 60-в кој гласи:

„Член 60-в

Одмерувањето на висината на глобата за правно лице и трговец поединец се врши согласно Законот за прекршоците.“

Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR TATIM MBI VLERËN E SHTUAR

Neni 1

Нë Ligjin пëр татим мби влерëн е сhtуар ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14 dhe 15/15), në nenin 59 në paragrafin (1) fjalët "person juridik-obligues tatimor" zëvendësohen me fjalët "obligues tatimor-person juridik dhe tregtar individ,“.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

„(2) Gjobë në shumë prej 20% nga gjoba e matur për personin juridik dhe tregtar individ, do t'i shqiptohet personit përgjegjës të personit juridik dhe personit përgjegjës të tregtarit individ për kundërvajtjen nga paragrafi (1) të këtij neni.“

Нë paragrafin (3) numri "500" zëvendësohet me fjalët "120 deri në 180".

Neni 2

Нë nenin 59-b paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët "person juridik - obligues tatimor" zëvendësohen me fjalët "obliguesi tatimor - person juridik dhe tregtar individ".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

„(2) Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik dhe tregtar individ do t'i shqiptohet personit përgjegjës të personit juridik dhe personit përgjegjës të tregtarit individ për kundërvajtjen nga paragrafi (1) të këtij neni.“

Нë paragrafin (3) numri "500" zëvendësohet me fjalët "150 deri në 225".

Neni 3

Нë nenin 60 paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët "2.000 deri në" shlyhen, ndërsa fjalët "person juridik - obliguesi tatimor" zëvendësohen me fjalët "obliguesi tatimor - person juridik dhe tregtar individ".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

„(2) Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik dhe tregtar individ do t'i shqiptohet personit përgjegjës të personit juridik dhe personit përgjegjës të tregtarit individ për kundërvajtjen nga paragrafi (1) të këtij neni.“

Нë paragrafin (3) fjalët "500 deri në 1000" zëvendësohen me fjalët "250 deri në 375".

Neni 4

Pas nenin 60-b, shtohet neni i ri 60-v si vijon:

"Neni 60-v

Matja e lartësisë së gjobës për person juridik dhe tregtar individ kryhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje".

Neni 5

Ку ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3761.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за регистрирање на готовински плаќања,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 јули 2015 година.

Бр. 08-3390/1
29 јули 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА

Член 1

Во Законот за регистрирање на готовински плаќања („Службен весник на Република Македонија“ бр.31/01, 42/03, 40/04, 70/06, 126/06, 88/08, 133/09, 171/10, 185/11, 6/12, 79/13, 188/13 и 115/14) членот 20-г се брише.

Член 2

Во членот 20-ѓ по зборот „глоба“ се става точка, а зборовите „утврдена во поканата за нејзино плаќање.“ се бришат.

Член 3

Членот 20-ж се брише.

Член 4

Во членот 21 во ставот (1) по зборот „лице“ се додаваат зборовите „и трговец поединец“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговец поединец ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во трговецот поединец за прекршокот од ставот (1) на овој член.“

Ставот (3) се брише.

Во ставот (4) кој станува став (3), бројот „500“ се заменува со зборовите „200 до 300“.

Член 5

Во членот 21-а во ставот (1) по зборот „лице“ се додаваат зборовите „и трговец поединец“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговец поединец ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во трговецот поединец за прекршокот од ставот (1) на овој член.“

Ставот (3) се брише.

Ставот (4) кој станува став (3) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 250 до 375 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на даночен обврзник - физичко лице за прекршокот од ставот (1) на овој член.“

Ставот (5) се брише.

Член 6

Во членот 21-б во ставот (1) по зборот „лице“ се додаваат зборовите „и трговец поединец“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговецот поединец ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во трговецот поединец за прекршокот од ставот (1) на овој член.“

Во ставот (3) бројот „1500“ се заменува со зборовите „500 до 750“.

Член 7

Во членот 21-г ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за прекршокот од ставот (1) на овој член.“

Член 8

Во членот 22 во ставот (1) по зборот „лице“ се додаваат зборовите „и трговец поединец“ а зборовите „една година“ се заменуваат со зборовите „30 дена“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„За прекршоците од член 21-б на овој закон за одговорното лице кај правното лице и за даночниот обврзник - физичко лице може да се изрече забрана на вршење должност односно забрана на вршење на дејност во траење од 30 дена.“

Член 9

Членот 23-а се менува и гласи:

„Одмерувањето на висината на глобата за правно лице и трговец поединец се врши согласно Законот за прекршоците.“

Член 10

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR REGJISTRIM TË PAGESAVE ME PARA NË DORË

Neni 1

Në Ligjin për regjistrim të pagesave me para në dorë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 31/01, 42/03, 40/04, 70/06, 126/06, 88/08, 133/09, 171/10, 185/11, 6/12, 79/13, 188/13 dhe 115/14) neni 20-g shlyhet.

Neni 2

Në nenin 20-gj pas fjalës "gjобë" vihet presje, ndërsa fjalët: "e përcaktuar në ftesën për pagesën e saj". shlyhen.

Neni 3

Neni 20-zh shlyhet.

Neni 4

Në nenin 21 në paragrafin (1) pas fjalës "person" shtohen fjalët: "edhe tregtar individ".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Gjобë në shumë prej 30% nga gjоба e matur për personin juridik dhe tregtar individ do t'i shqiptohet personit përgjegjës të personit juridik dhe personit përgjegjës të tregtarit individ për kundërvajtjen nga paragrafi (1) të këtij neni."

Paragrafi (3) shlyhet.

Në paragrafin (4) i cili bëhet paragraf (3), numri "500" zëvendësohet me fjalët: "200 deri në 300".

Neni 5

Në nenin 21-a në paragrafin (1) pas fjalës "person" shtohen fjalët: "edhe tregtar individ".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Gjобë në shumë prej 30% nga gjоба e matur për personin juridik dhe tregtar individ do t'i shqiptohet personit përgjegjës të personit juridik dhe personit përgjegjës të tregtarit individ për kundërvajtjen nga paragrafi (1) të këtij neni."

Paragrafi (3) shlyhet.

Paragrafi (4) i cili bëhet paragraf (3) ndryshohet si vijon:

"Gjобë në shumë prej 250 deri në 375 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet obliguesit tatimor - person fizik për kundërvajtje nga paragrafi (1) të këtij neni."

Paragrafi (5) shlyhet.

Neni 6

Në nenin 21-b në paragrafin (1) pas fjalës "person" shtohen fjalët: "edhe tregtar individ".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Gjобë në shumë prej 30% nga gjоба e matur për personin juridik dhe tregtar individ do t'i shqiptohet personit përgjegjës të personit juridik dhe personit përgjegjës të tregtarit individ për kundërvajtjen nga paragrafi (1) të këtij neni."

Në paragrafin (3) numri "1500" zëvendësohet me fjalët: "150 deri në 750".

Neni 7

Në nenin 21-g paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Gjобë në shumë prej 30% nga gjоба e matur për personin juridik do t'i shqiptohet personit përgjegjës të personit juridik për kundërvajtjen nga paragrafi (1) të këtij neni."

Neni 8

Në nenin 22 në paragrafin (1) pas fjalës "person" shtohen fjalët: "edhe tregtar individ" ndërsa fjalët: "një vit" zëvendësohen me fjalët: "30 ditë".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Për kundërvajtjet nga nenin 21-b të këtij ligji për personin përgjegjës të personi juridik dhe për obliguesin tatimor - person fizik mund të shqiptohet ndalesë e kryerjes së detyrës përkatësisht ndalesë e kryerjes së veprimtarisë në kohëzgjatje prej 30 ditë."

Neni 9

Neni 23-a ndryshohet si vijon:

"Matja e lartësisë së gjобës për person juridik dhe tregtar individ kryhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje."

Nenin 10

Ky ligj hyn në fuqi me ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3762.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЧНА ПОСТАПКА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за даночна постапка, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 јули 2015 година.

Бр. 08-3391/1
29 јули 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЧНА ПОСТАПКА

Член 1

Во Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 13/06, 88/08, 159/08, 105/, 133/09, 145/10, 171/10, 53/11, 39/12, 84/12, 187/13, 15/15 и 97/15) во членот 178-а ставот (9) се менува и гласи:

„Против решенијата на прекршочниот орган со кои се изрекува прекршочна санкција може да се поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка.“

Член 2

Насловот пред членот 178-г и членот 178-г се менуваат и гласат:

„Забрзана постапка – постапка за издавање на прекршочен платен налог

Член 178-г

(1) За сите прекршоци за кои е надлежна Управата за јавни приходи, даночните инспектори или други овластени лица (во натамошниот текст: овластени лица), при констатирање на прекршокот должни се на сторителот на прекршокот да му предложат постапка за издавање на прекршочен платен налог, пред да го поднесат барањето за прекршочна постапка.

(2) Постапка за издавање на прекршочен платен налог е задолжителна.

(3) Доколку овластеното лице констатира прекршок, е должен да состави записник во кој ќе ги забележи сите битни елементи на дејствието од кое произлегува правното обележје на прекршокот, времето, местото и начинот на сторување на прекршокот, описот на дејствието и лицата затекнати на самото место, и да го понуди на сторителот на прекршокот/одговорното лице во правното лице или лице кое има писмено овластување дека има право да го потпише записникот, истиот да го потпише во знак на согласност.

(4) По исклучок од ставот (3) од овој член, ако овластеното лице прекршокот го утврди лично или го утврди со употреба на соодветни технички средства и направи, односно со податоци од службена евиденција записникот го потпишува само овластеното лице.

(5) Ако овластеното лице прекршокот го утврди лично или го утврди со употреба на соодветни технички средства и направи, овластеното лице веднаш ќе издаде прекршочен платен налог.

(6) Прекршочниот платен налог содржи: лично име, адреса и единствен матичен број на граѓанинот, ако се работи за странец и број на патната исправа и држава, а за правно лице, назив, седиште и даночен број, местото и времето на сторување на прекршокот, правната квалификација на прекршокот, износот на глобата, број на сметката за плаќање и правна поука.

(7) По приемот и потпишувањето на прекршочниот платен налог сторителот е должен да ја плати глобата изречена согласно став (6) на овој член во рок од осум дена од приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во платниот налог.

(8) Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од ставот (7) на овој член ќе плати половина од изречената глоба, за кое право се поучува во правната поука.

(9) Во постапката која ќе заврши со плаќање на прекршочен платен налог не се плаќаат трошоци на постапката.

(10) Сторителот којшто со заминувањето заради престој во странство би можел да го одбегне плаќањето на глобата, е должен веднаш да ја плати глобата изречена со прекршочниот платен налог.

(11) Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од ставот (7) на овој член, овластеното лице поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до Комисијата за прекршоци.

(12) Органот надлежен за покренување на прекршочна постапка во случајот од ставот (5) на овој член може привремено да ги одземе патната исправа или личната карта за странец и возачката исправа, додека не биде доставен доказ дека глобата е платена, но најдолго осум дена од денот на одземањето.

(13) Овластените лица се должни да водат евиденција за издадените прекршочни платни налози од ставот (5) на овој член и за исходот на покренатите постапки.

(14) Во евиденцијата од ставот (13) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

(15) Личните податоци од ставот (14) на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.

(16) Министерот за финансии ја пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.“

Член 3

По членот 178-ѓ, се додава нов член 178-е кој гласи:

„Член 178-е

Одмерувањето на висината на глобата за правно лице и трговец поединец се врши согласно Законот за прекршоците.“

Член 4

Во членот 179 став (1) зборовите „1.500 до“ се бришат, а по зборот „лице“ се додаваат зборовите „и трговец поединец“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговец поединец ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во трговец поединец за дејствието од ставот (1) на овој член.“

Во ставот (3), бројот „500“ се заменува со бројот „300“.

Ставот (4) се менува и гласи:

„За дејствијата од ставот (1) на овој член на правното лице и трговец поединец може да му се изрече забрана за вршење на дејност односно професија во траење од 30 дена.“

Член 5

Во членот 179-а во ставот (1) зборовите „2.000 до“ се бришат, а по зборот „лице“ се додаваат зборовите „и трговец поединец“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговец поединец ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во трговец поединец за дејствието од ставот (1) на овој член.“

Во ставот (3), бројот „500“ се заменува со бројот „450“.

Ставот (4) се менува и гласи:

„За дејствијата од ставот (1) на овој член на правното лице и трговец поединец може да му се изрече забрана за вршење на дејност односно професија во траење од 30 дена.“

Член 6

Во членот 179-б во ставот (1) зборовите „2.500 до“ се бришат, а по зборот „лице“ се додаваат зборовите „и трговец поединец“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговец поединец ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во трговец поединец за дејствието од ставот (1) на овој член.“

Во ставот (3), бројот „500“ се заменува со бројот „450“.

Ставот (4) се менува и гласи:

„За дејствијата од ставот (1) на овој член на правното лице и трговец поединец може да му се изрече забрана за вршење на дејност односно професија во траење од 30 дена.“

Член 7

Во членот 179-в во ставот (1) зборовите „2.500 до“ се бришат, а по зборот „лице“ се додаваат зборовите „и трговец поединец“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговец поединец ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во трговец поединец за дејствието од ставот (1) на овој член.“

Ставот (4) се менува и гласи:

„За дејствијата од ставот (1) на овој член на правното лице и трговец поединец може да му се изрече забрана за вршење на дејност односно професија во траење од 30 дена.“

Член 8

Во членот 179-г во ставот (1) зборовите „3.000 до“ се бришат, а по зборот „лице“ се додаваат зборовите „и трговец поединец“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговец поединец ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во трговец поединец за дејствието од ставот (1) на овој член.“

Ставот (4) се менува и гласи:

„За дејствијата од ставот (1) на овој член на правното лице и трговец поединец може да му се изрече забрана за вршење на дејност односно професија во траење од 30 дена.“

Член 9

Подзаконскиот акт чие донесување е утврдено со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 10

Овој закон влегува во сила со денот на објавување то во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR PROCEDURË TATIMORE

Neni 1

Në Ligjin për procedurë tatimore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 13/2006, 88/2008, 159/2008, 105/2009, 133/2009, 145/10, 171/10, 53/11, 39/12, 84/12, 187/13, 15/15 dhe 97/15) në nenin 178-a paragrafi (9) ndryshohet si vijon:

"Kundër aktvendimit të organit kundërvajtës me të cilin shqiptohet sanksion i kundërvajtjes mund të parashtrohet ankesë të Komisioni shtetëror për vendosje në shkallë të dytë në sferën e mbikëqyrjes inspektuese dhe procedurës kundërvajtëse."

Neni 2

Titulli para neni 178-g dhe neni 178-g ndryshohen si vijon:

"Procedura e përshpejtuar - procedura për dhënie të urdhërpagesës kundërvajtëse

Nenin 178-g

(1) Për të gjitha kundërvajtjet për të cilat është kompetente Drejtoria për të hyra publike, inspektorët tatimor ose persona tjerë të autorizuar (në tekstin e mëtejshme: persona të autorizuar), gjatë konstatimit të kundërvajtjes detyrohen kryerësit të kundërvajtjes t'i propozojnë procedurë për dhënie të urdhërpagesës kundërvajtëse, para se ta parashtrojnë kërkesën për procedurë kundërvajtëse.

(2) Procedura për dhënie të urdhërpagesës kundërvajtëse është e obligueshme.

(3) Nëse personi i autorizuar konstaton kundërvajtje, është i obliguar të dorëzojë procesverbal në të cilin do t'i shënojë të gjitha elementet e rëndësishme të veprimit nga e cila del shënimi juridik i kundërvajtjes, koha, vendi dhe mënyra e realizimit të kundërvajtjes, përshkrimi i veprimit dhe personat të gjetur në vendin e ngjarjes, dhe t'i ofrojë kryerësit të kundërvajtjes/personi përgjegjës të personit juridik ose person i cili ka autorizim me shkrim se ka të drejtë të nënshkruaj procesverbal, të njëjti ta nënshkruaj në shenjë të pëlqimit.

(4) Me përjashtim nga paragrafi (3) të këtij neni, nëse personi i autorizuar kundërvajtjen e përcakton ose e përcakton me përdorim të mjeteve adekuate teknike dhe sendeve, përkatësisht me të dhëna nga evidenca zyrtare procesverbalin e nënshkruan vetëm personi i autorizuar.

(5) Nëse personi i autorizuar kundërvajtjen e përcakton personalisht ose e përcakton me përdorim të mjeteve adekuate teknike dhe sendeve, personi i autorizuar menjëherë do të japë urdhërpagesës kundërvajtëse.

(6) Urdhërpagesa kundërvajtëse përmban: emër personal, adresë dhe numër unik amë të qytetarit, nëse bëhet fjalë për të huaj dhe numër i dokumentit të udhëtimit dhe shteti, ndërsa për person juridik, emër, seli dhe numër tatimor, vendi dhe koha e kryerjes të kundërvajtjes, kualifikimi juridik i kundërvajtjes, shumata e gjobës, numri i llogarisë për pagesë dhe këshilla juridike.

(7) Pas pranimit dhe nënshkrimit të urdhërpagesës kundërvajtëse kryerësi është i obliguar ta paguaj gjobën e shqiptuar në pajtim me paragrafin (6) të këtij neni në afat prej tetë ditësh nga pranimi i urdhërpagesës kundërvajtëse në llogari të shënuar në urdhërpagesën.

(8) Kryerësi i cili do ta paguaj gjobën në afatin nga paragrafi (7) të këtij neni do të paguaj gjysmë nga gjoba e shqiptuar, për të cilën të drejtë këshillohet në këshillën juridike.

(9) Në procedurën e cila do të përfundojë me pagesë të urdhërpagesës kundërvajtëse nuk paguhet shpenzimet të procedurës.

(10) Kryerësi i cili me largimin për shkak të qëndrimit jashtë vendit do të mund ta shmang pagesën e gjobës, është i detyruar menjëherë ta paguaj gjobën të shqiptuar me urdhërpagesën kundërvajtëse.

(11) Nëse kryerësi nuk e paguan gjobën në afatin nga paragrafi (7) të këtij neni, personi i autorizuar parashton kërkesë për ngritje të procedurës së kundërvajtjes te komisioni për kundërvajtje.

(12) Organi kompetent për ngritjen e procedurës së kundërvajtjes në rastin nga paragrafi (5) të këtij neni mund në mënyrë të përkohshme t'i marrë dokumentin e udhëtimit ose letërnjoftimin për të huaj dhe patentën e shoferit, derisa nuk dorëzohet dëshmi se gjoba është e paguar, por më së gjati tetë ditë nga dita e marrjes.

(13) Personat të autorizuar janë të obliguar të mbajnë evidencë për urdhërpagesat e dhëna kundërvajtëse nga paragrafi (5) të këtij neni dhe për rezultatit e procedurave të ngritura.

(14) Në evidencën nga paragrafi (13) të këtij neni grumbullohen, përpunohen dhe ruhen këto të dhëna: emër dhe mbiemër, përkatësisht emërtimi i kryerësit të kundërvajtjes, vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës kundërvajtëse që jepet dhe rezultati i procedurës.

(15) Të dhënat personale nga paragrafi (14) të këtij neni ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.

(16) Ministri i Financave e përcakton formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës kundërvajtëse."

Neni 3

Pas nenin 178-gj, shtohet neni i ri 178-e si vijon:

"Neni 178-e

Matja e lartësisë së gjobës për person juridik dhe tregtar individ kryhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje."

Neni 4

Në nenin 179 paragrafi (1) fjalët: "1.500 deri në" shlyhen, ndërsa pas fjalës "person" shtohen fjalët: "edhe tregtar individ".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba a matur për personin juridik dhe tregtar individ do t'i shqiptohet personit përgjegjës të personit juridik dhe personit përgjegjës të tregtarit individ për veprimin nga paragrafi (1) të këtij neni"

Në paragrafin (3), numri "500" zëvendësohet me numrin "300".

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

"Për veprimet nga paragrafi (1) të këtij neni personit juridik dhe tregtarit individ mund t'i shqiptohet ndalesë për kryerje të veprimtarisë përkatësisht profesionit në kohëzgjatje prej 30 ditë."

Neni 5

Në nenin 179-a paragrafi (1) fjalët: "2.000 deri në" shlyhen, ndërsa pas fjalës "person" shtohen fjalët: "edhe tregtar individual".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba a matur për personin juridik dhe tregtar individ do t'i shqiptohet personit përgjegjës të personit juridik dhe personit përgjegjës të tregtarit individ për veprimin nga paragrafi (1) të këtij neni"

Në paragrafin (3), numri "500" zëvendësohet me numrin "450".

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

"Për veprimet nga paragrafi (1) të këtij neni personit juridik dhe tregtarit individual mund t'i shqiptohet ndalesë për kryerje të veprimtarisë përkatësisht profesionit në kohëzgjatje prej 30 ditë."

Neni 6

Në nenin 179-b paragrafi (1) fjalët: "2.500 deri në" shlyhen, ndërsa pas fjalës "person" shtohen fjalët: "edhe tregtar individ".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik dhe tregtar individ do t'i shqiptohet personit përgjegjës të personit juridik dhe personit përgjegjës të tregtarit individ për veprimin nga paragrafi (1) të këtij neni."

Në paragrafin (3), numri "500" zëvendësohet me numrin "450".

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

"Për veprimet nga paragrafi (1) të këtij neni personit juridik dhe tregtarit individ mund t'i shqiptohet ndalesë për kryerje të veprimtarisë përkatësisht profesionit në kohëzgjatje prej 30 ditë."

Neni 7

Në nenin 179-v paragrafi (1) fjalët: "2.500 deri në" shlyhen, ndërsa pas fjalës "person" shtohen fjalët: "edhe tregtar individ".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik dhe tregtar individ do t'i shqiptohet personit përgjegjës të personit juridik dhe personit përgjegjës të tregtarit individ për veprimin nga paragrafi (1) të këtij neni"

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

"Për veprimet nga paragrafi (1) të këtij neni personit juridik dhe tregtarit individual mund t'i shqiptohet ndalesë për kryerje të veprimtarisë përkatësisht profesionit në kohëzgjatje prej 30 ditë."

Neni 8

Në nenin 179-g paragrafi (1) fjalët: "3.000 deri në" shlyhen, ndërsa pas fjalës "person" shtohen fjalët: "edhe tregtar individ".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik dhe tregtar individ do t'i shqiptohet personit përgjegjës të personit juridik dhe personit përgjegjës të tregtarit individ për veprimin nga paragrafi (1) të këtij neni"

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

"Për veprimet nga paragrafi (1) të këtij neni personit juridik dhe tregtarit individ mund t'i shqiptohet ndalesë për kryerje të veprimtarisë përkatësisht profesionit në kohëzgjatje prej 30 ditë."

Neni 9

Akti nënligjor miratimi i të cilit është përcaktuar me këtë ligj do të miratohet në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Nenin 10

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.

3763.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 јули 2015 година.

Бр. 08-3392/1
29 јули 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА****Член 1**

Во Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр.112/2014), во членот 43 ставот (2) се менува и гласи:

“Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за прекршоците од став (1) на овој член.“

Член 2

Во членот 44 во ставот (1) зборовите „2000 до“ се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

“Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за прекршоците од став (1) на овој член.“

Член 3

Во членот 45 став (1), зборовите „1500 до“ се бришат, а зборовите „правно лице исплатувач“ се заменуваат со зборовите „правно лице и трговец поединец исплатувач“.

Ставот (2) се менува и гласи:

“Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговец поединец – исплатувач на приходи, ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во трговец поединец за прекршоците од став (1) на овој член.“

По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:
„(3) Глоба во износ од 250 до 375 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко лице - исплатувач за прекршокот од ставот (1) на овој член.“

Член 4

Во членот 46 став (1), зборовите „1000 до“ се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

“Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за прекршокот од став (1) на овој член.“

Член 5

По членот 46, се додава нов член 46-а кој гласи:

„Член 46-а

Одмерувањето на висината на глобата за правно лице и трговец поединец се врши согласно Законот за прекршоците.“

Член 6

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR TATIM MBI FITIM****Neni 1**

Në Ligjin për tatim mbi fitim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 112/2014), në nenin 43 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shume prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik do t'i shqiptohet personit përgjegjës të personit juridik për kundërvajtjet nga paragrafi (1) të këtij neni".

Neni 2

Në nenin 44 në paragrafin (1) fjalët: "2000 deri në" shlyhen.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik do t'i shqiptohet personit përgjegjës të personit juridik për kundërvajtjet nga paragrafi (1) të këtij neni."

Neni 3

Në nenin 45 paragrafi (1), fjalët: "1500" deri në" shlyhen, ndërsa fjalët: "person juridik pagues" zëvendësohen me fjalët: "person juridik dhe tregtar individ pagues".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik dhe tregtar individual - pagues i të hyrave, do t'i shqiptohet personit përgjegjës të personit juridik dhe personit përgjegjës të tregtarit individ për kundërvajtjen nga paragrafi (1) të këtij neni".

Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3) si vijon:

"(3) Gjobë në shumë prej 350 deri në 375 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit fizik - pagues për kundërvajtje nga paragrafi (1) të këtij neni."

Neni 4

Në nenin 46 paragrafin (1), fjalët: "1000 deri në" shlyhen.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik do t'i shqiptohet personit përgjegjës të personit juridik për kundërvajtjen nga paragrafi (1) të këtij neni."

Neni 5

Pas nenin 46, shtohet neni i ri 46-a si vijon:

"Neni 46-a

Matja e lartësisë së gjobës për person juridik dhe tregtar individ kryhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje".

Neni 6

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3764.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 јули 2015 година.

Бр. 08-3393/1
29 јули 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД

Член 1

Во Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на Република Македонија“ бр.80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 52/01, 2/02, 44/02, 96/04, 120/05, 52/06, 139/06, 6/07, 160/07, 159/08, 20/09, 1 39/09, 171/10, 135/11, 166/12, 187/13 и 13/14) членот 144-а се менува и гласи:

„Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност за сторен прекршок ќе му се изрече на даночниот обврзник – трговец поединец, ако:

1) не поднесе даночна пријава, даночен биланс и барање во пропишаниот рок (членови 31-а, 67, 68, 69, 71 и 73);

2) не ги води или неточно ги води деловните книги (членови 59 став 1, 61 и 62);

3) деловните книги, другата евиденција и документација не ги чува најмалку пет години (член 66) и

4) приходите не ги остварува преку трансакциска сметка кај носителите на платен промет (член 88).

Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на даночниот обврзник – трговец поединец ќе му се изрече на одговорното лице на даночниот обврзник – трговец поединец за прекршокот од ставот (1) на овој член.

Глоба во износ од 100 до 200 евра во денарска противвредност за сторен прекршок од ставот (1) на овој член, ќе му се изрече на даночниот обврзник - физичко лице.

За прекршоците од ставот (1) и ставот (3) на овој член на даночниот обврзник ќе му се изрече и забрана за вршење на професија, дејност или должност во траење од 15 дена.“

Член 2

Во членот 145 во став 1, зборовите „2000 до“ и зборовите „правно лице“ се бришат.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за даночниот обврзник ќе му се изрече на одговорното лице во даночниот обврзник за прекршокот од став (1) на овој член.“

Член 3

Во членот 145 -а во став 1, зборовите „2000 до“ се бришат.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за трговецот – правно лице и трговец поединец, ќе му се изрече на одговорното лице кај трговецот кој организира зелен пазар на кој се врши трговија на големо и мало за прекршокот од став (1) на овој член.“

Член 4

По членот 145-а, се додава нов член 145-б кој гласи:

„Член 145-б

Одмерувањето на висината на глобата за правно лице и трговец поединец се врши согласно Законот за прекршоците.“

Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR TATIM PERSONAL MBI TË ARDHURA

Neni 1

Në Ligjin për tatimin personal mbi të ardhura (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 52/01, 2/02, 44/02, 96/04, 120/05, 52/06, 139/06, 6/07, 160/07, 159/08, 20/09, 1 39/09, 171/10, 135/11, 166/12, 187/13 dhe 13/14) neni 144-a ndryshohet si vijon:

"Gjohë në shumë prej 1.000 euro në kundërvlerë me denarë për kundërvajtje të kryer do t'i shqiptohet obliguesit tatimor - tregtar individ, nëse:

1) nuk parashtron fletëparaqitje tatimore, bilanc tatimor dhe kërkesë në afatin e përcaktuar (nenet 31-a, 67, 68, 69, 71 dhe 73);

2) nuk i mban ose nuk i mbanë të sakta librat afaristë (nenet 59 paragrafi 1, 61 dhe 62);

3) librat afariste, evidencën tjetër dhe dokumentacionin nuk i ruan më së paku pesë vjet (neni 66) dhe

4) të hyrat nuk i realizon nëpërmjet llogarisë së transaksionit tek bartësit e qarkullimit pagesor (neni 88).

Gjohë në shume prej 30% nga gjoba a matur për obliguesin tatimor - tregtar individ do t'i shqiptohet personit përgjegjës të obliguesit tatimor - tregtarit individ për kundërvajtjen nga paragrafi (1) të këtij neni.

Gjohë në shumë prej 100 deri në 200 euro në kundërvlerë me denarë për kundërvajtje të kryer nga paragrafi (1) të këtij neni, do t'i shqiptohet obliguesit tatimor - person fizik.

Për kundërvajtjet nga paragrafi (1) dhe paragrafi (3) të këtij neni obliguesit tatimor do t'i shqiptohet edhe ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës në kohëzgjatje prej 15 ditë."

Neni 2

Në nenin 145 në paragrafin 1, fjalët: "2000 deri në" dhe fjalët: "person juridik" shlyhen.

Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

"Gjohë në shumë prej 30% nga gjoba a matur për obliguesin tatimor do t'i shqiptohet personit përgjegjës të obliguesit tatimor për kundërvajtjen nga paragrafi (1) të këtij neni."

Neni 3

Në nenin 145-a në paragrafin 1, fjalët: "2000 deri në" shlyhen.

Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

"Gjohë në shumë prej 30% nga gjoba a matur për tregtarin-person juridik dhe tregtar individ, do t'i shqiptohet personit përgjegjës të tregtarit i cili organizon treg të gjelbër në të cilin kryhet tregti në shumicë dhe pakicë për kundërvajtjen nga paragrafi (1) të këtij neni."

Neni 4

Pas nenin 145-a, shtohet nen i ri 145-b si vijon:

"Neni 145-b

Matja e lartësisë së gjohës për person juridik dhe tregtar individ kryhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje."

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3765.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за акцизите, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 јули 2015 година.

Бр. 08-3394/1
29 јули 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ

Член 1

Во Закон за акцизите („Службен весник на Република Македонија“ број 32/01, 50/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04, 38/05, 88/08, 105/09, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 43/14, 167/14 и 188/14) во членот 61 во ставот (1) зборовите „10.000 до“ се бришат, а по зборовите „правно лице“ се додаваат зборовите „и трговец поединец“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговец поединец ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во трговец поединец за прекршоците од ставот (1) на овој член.“

Член 2

Во членот 61–а во ставот (1) зборовите „4.000 до“ се бришат, а по зборовите „правно лице“ се додаваат зборовите „и трговец поединец“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговец поединец ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во трговец поединец за прекршоците од ставот (1) на овој член.“

По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

„(3) Глоба во износ од 500 до 750 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичкото лице за прекршоците од ставот (1) на овој член.“

Ставовите (3), (4) и (5) стануваат ставови (4), (5) и (6).

Ставот (6) кој станува став (7), се менува и гласи:

„За повторување на прекршоците од ставот (1) на овој член во рок од две години од денот на правосилноста на одлуката, на правното лице и на одговорното лице, ќе му се изрече и прекршочна санкција привремена забрана за вршење на дејност во траење од три до 30 дена, на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во трговецот поединец, забрана за вршење на должност или дејност во траење од три до 15 дена, а на физичкото лице-даночен обврзник забрана на вршење на дејност во траење од три до 15 дена.“

Ставот (7) станува став (8).

Член 3

Во членот 61–б во ставот (1) зборовите „3.000 до“ се бришат, а по зборовите „правно лице“ се додаваат зборовите „и трговец поединец“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговец поединец ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во трговец поединец за прекршоците од ставот (1) на овој член.“

По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4) кои гласат:

„(3) Глоба во износ од 400 до 600 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичкото лице за прекршоците од ставот (1) на овој член.“

(4) Акцизните добра предмет на прекршок од став (1) точки 1) и 4) од овој член се одземаат.“

Ставот (3) кој станува став (5), се менува и гласи:

„За повторување на прекршоците од ставот (1) на овој член во рок од две години од денот на правосилноста на одлуката на правното лице и трговецот поединец, ќе му се изрече и прекршочна санкција привремена забрана за вршење на дејност во траење од три до 30 дена, на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во трговецот поединец, забрана за вршење на должност или дејност во траење од три до 15 дена, а на физичкото лице-даночен обврзник забрана на вршење на дејност во траење од три до 15 дена.“

Член 4

Членот 61 –в се менува и гласи:

„Член 61–в

Мандатна постапка со издавање на мандатен платен налог

(1) За сторените прекршоци од овој закон, освен за прекршоците од членовите 61 став (1) точка 2, 61–а став (1) точки 11, 13 и 14 од овој закон, царинскиот службеник на сторителот ќе му врачи мандатен платен налог за глоба во износ од 1.500 евра во денарска противвредност на правното лице, 1.000 евра во денарска противвредност на трговец поединец, односно 500 евра во денарска противвредност на физичко лице.

(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговец поединец ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во трговецот поединец за прекршокот од став (1) на овој член.

(3) Ако сторителот доброволно не ја плати глобата во рок од осум дена од врачувањето на мандатниот платен налог, истиот има сила на извршна исправа и царинскиот службеник ќе го достави до органот надлежен за присилно извршување за негово извршување.

(4) Овластените царински службеници се должни да водат евиденција за издадените мандатни платни налози и за исходот на покренатите постапки.

(5) Во евиденцијата од ставот (4) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалоште, седиште, вид на прекршокот, број на мандатниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

(6) Личните податоци од ставот (5) на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.

(7) Формата и содржината на мандатниот платен налог ги пропишува министерот за финансии.“

Член 5

По членот 61–д, се додава нов член 61–ѓ кој гласи:

„Член 61-f

Одмерувањето на висината на глобата за правно лице и трговец поединец се врши согласно Законот за прекршоците.“

Член 6

Подзаконскиот акт чие донесување е утврдено со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 7

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија.”

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR AKCIZA

Neni 1

Në Ligjin për akciza (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 32/2001, 50/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 43/14, 167/14 dhe 188/14) në nenin 61 në paragrafin (1) fjalët: “10.000 deri” shlyhen, kurse pas fjalëve “person juridik” shtohen fjalët: “dhe tregtar individ”.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së përllogaritur për personin juridik dhe tregtarin individ do t’i shqiptohet personit përgjegjës në personin juridik dhe personit përgjegjës në tregtarin individ për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni.”

Neni 2

Në nenin 61-a në paragrafin (1) fjalët: “4.000 deri” shlyhen, kurse pas fjalëve “person juridik” shtohen fjalët: “dhe tregtar individ”.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së përllogaritur për personin juridik dhe tregtarin individual do t’i shqiptohet personit përgjegjës në personin juridik dhe personit përgjegjës në tregtarin individ për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni.”

Pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3), si vijon:

“(3) Gjobë në shumë prej 500 deri 750 euro në kundërvlerë me denar do t’i shqiptohet personit fizik për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni.”

Paragrafët (3), (4) dhe (5) bëhen paragrafët (4), (5) dhe (6).

Paragrafi (6) që bëhet paragrafi (7), ndryshohet si vijon:

“Për përsëritjen e kundërvajtjeve nga paragrafi (1) i këtij neni në afat prej dy viteve nga dita e plotfuqisë së vendimit, personit juridik dhe tregtarit individ, do t’i shqiptohet edhe sanksion për kundërvajtje ndalesë e përkohshme për kryerjen e veprimtarisë në kohëzgjatje prej tre deri 30 ditë, personit përgjegjës në personin juridik dhe personit përgjegjës në tregtarin individ, ndalesë për kryerjen e detyrës ose veprimtarisë në kohëzgjatje prej tre deri 15 ditë, kurse personit fizik-tatimpagues ndalesë për kryerjen e veprimtarisë në kohëzgjatje prej tre deri në 15 ditë.”

Paragrafi (7) bëhet paragrafi (8).

Neni 3

Në nenin 61-b në paragrafin (1) fjalët: “3.000 deri” shlyhen, kurse pas fjalëve: “person juridik” shtohen fjalët: “dhe tregtar individ”.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së përllogaritur për personin juridik dhe tregtarin individ do t’i shqiptohet personit përgjegjës në personin juridik dhe personit përgjegjës në tregtarin individ për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni.”

Pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të ri (3) dhe (4), si vijojnë:

“(3) Gjobë në shumë prej 400 deri 600 euro në kundërvlerë me denarin do t’i shqiptohet personit fizik për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni.

(4) Të mirat e akcizave objekt i kundërvajtjes nga paragrafi (1) pikat 1) dhe 4) të këtij neni merren.”

Paragrafi (3) që bëhet paragrafi (5), ndryshohet si vijon:

“Për përsëritjen e kundërvajtjeve nga paragrafi (1) i këtij neni në afat prej dy viteve nga dita e plotfuqishmërisë së vendimit, personit juridik dhe tregtarit individ, do t’i shqiptohet edhe sanksion për kundërvajtje ndalesë e përkohshme për kryerjen e veprimtarisë në kohëzgjatje prej tre deri 30 ditë, personit përgjegjës në personin juridik dhe personit përgjegjës në tregtarin individ, ndalesë për kryerjen e detyrës ose veprimtarisë në kohëzgjatje prej tre deri 15 ditë, kurse personit fizik-tatimpagues ndalesë për kryerjen e veprimtarisë në kohëzgjatje prej tre deri në 15 ditë.”

Neni 4

Neni 61-v ndryshohet si vijon:

“Neni 61-v

Procedura e mandatit me lëshimin e urdhërpagesës mandatore

(1) Për kundërvajtjet e këtij ligji, që janë kryer, përveç për kundërvajtjet nga nenet 61 paragrafi (1) pika 2, 61-a paragrafi (1) pikat 11, 13 dhe 14 të këtij ligji, nëpunësi doganor, kryerësit do t’i dorëzojë mandat-urdhër pagesë për gjobë në shumë prej 1.500 euro në kundërvlerë me denarin personit juridik, 1.000 euro në kundërvlerë me denarin tregtarit individ, përkatësisht 500 euro në kundërvlerë me denar personit fizik.

(2) Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së përllogaritur për personin juridik dhe tregtarin individ do t’i shqiptohet personit përgjegjës në personin juridik dhe personit përgjegjës në tregtarin individ për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni.

(3) Nëse kryerësi vullnetarisht nuk e paguan gjobën në afat prej tetë ditëve nga dita e dorëzimit të mandat-urdhër pagesës, i njëjti ka fuqi të dokumentit ekzekutiv dhe nëpunësi doganor do ta dërgojë në organin kompetent për përmbarrim të detyrueshëm të tij.

(4) Nëpunësit e autorizuar doganor janë të obliguar të mbajnë evidencë për mandat-urdhërpagesat e lëshuara për rezultatin e procedurave të filluara.

(5) Në evidencën e paragrafit (4) të këtij neni grumbullohen, përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri dhe mbiemri, përkatësisht emërtimi i kryerësit të kundërvajtjes, vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i mandat-urdhërpagesës që i lëshohet dhe rezultati i procedurës.

(6) Të dhënat personale nga paragrafi (5) i këtij neni ruhen pesë vite nga dita e futjes në evidencën.

(7) Formën dhe përmbajtjen e mandat-urdhërpagesës i përcakton ministri i Financave.”

Neni 5

Pas nenit 61-d shtohet nen i ri 61-gj si vijon:

“Neni 61-gj

Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik dhe tregtarin individ bëhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.”

Neni 6

Akti nënligjor miratimi i të cilit është përcaktuar me këtë ligj do të miratohet në afat prej 30 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 7

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3766.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Царинскиот закон, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 јули 2015 година.

Бр. 08-3395/1
29 јули 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН**

Член 1

Во Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ број 39/05, 4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13 и 15/15) во членот 259 ставот (1) се менува и гласи:

„Царинскиот орган е должен на сторителот на царински прекршок да му предложи една од забраните постапки за порамнување, кога е тоа пропишано со закон“.

Во ставот (2) зборовите „и посредување“ се бришат.

Член 2

Членот 259-а се менува и гласи:

„Член 259-а

(1) Кога царинскиот службеник ќе утврди дека е сторен царински прекршок на сторителот ќе му врачи мандатен платен налог, освен за царинските прекршоци за кои со овој закон е предвидена посебната прекршочна мерка одземање на стока.

(2) Ако сторителот доброволно не ја плати глобата во рок од осум дена од врачувањето на мандатниот платен налог, истиот има сила на извршна исправа и царинскиот службеник ќе го достави до органот надлежен за присилно извршување за негово извршување.

(3) Сторителот кој што со заминување заради престој во странство би можел да го одбегне плаќањето на глобата, е должен веднаш да ја плати глобата изречена со мандатниот платен налог.

(4) Царинскиот службеник надлежен за покренување на прекршочна постапка може привремено да ги одземе патната исправа или личната карта за странец и возачката исправа, додека не биде доставен доказ дека глобата е платена, но најдолго 8 дена од денот на одземањето.

(5) Овластените царински службеници се должни да водат евиденција за издадените мандатни платни налози од ставот (1) на овој член и за исходот на покренатите постапки.

(6) Во евиденцијата од ставот (5) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на мандатниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

(7) Личните податоци од ставот (6) на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.“

Член 3

Во членот 261 ставот (2) се менува и гласи:

„Ако прекршочната постапка е запрена или прекината и стоката не се одзема, таа се враќа, заради спроведување на царински дозволено постапување или употреба на стока.“

Член 4

Во членот 263 во ставот (1) зборовите „5.000 до 100.000“ се заменуваат со бројот „33.000“ а пред запирката се додаваат зборовите „и трговец поединец“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговец поединец ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во трговец поединец за прекршоците од ставот (1) на овој член.“

Во ставот (3), бројот „15.000“ се заменува со бројот „4.950“.

Член 5

Во членот 264 во ставот (1) зборовите „1.000 до 30.000“ се заменуваат со бројот „8.000“ а пред запирката се додаваат зборовите „и трговец поединец“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговец поединец ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во трговец поединец за прекршоците од ставот (1) на овој член.“

Во ставот (3) бројот „5.000“ се заменува со бројот „1.200“.

Член 6

Во членот 265 во ставот (1) зборот „кое“ се заменува со зборовите „односно трговец поединец, кој“; а зборовите „5.000 до 100.000“ се заменуваат со бројот „33.000“, а зборовите „1.000 до 30.000“ се заменуваат со бројот „8.000“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговец поединец ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во трговец поединец за прекршоците од ставот (1) на овој член.“

Во ставот (3) зборовите „500 до 15.000“ се заменуваат со зборовите „500 до 4950“, а зборовите „200 до 5000“ се заменуваат со зборовите „200 до 1200“.

Член 7

Членот 266 се менува и гласи:

„(1) По утврдување на царински прекршок од членот 263 став 1) точки 10 и 11, членот 264 или членот 265 во врска со членот 263 став 1) точки 10 и 11 и членот 264 на овој закон, царинскиот службеник на сторителот на прекршокот ќе му врачи мандатен платен налог во износ од 500 евра во денарска противвредност за правно лице и трговец поединец, односно во износ од 100 евра во денарска противвредност за физичко лице.“

(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговец поединец ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во трговецот поединец за прекршокот од став (1) на овој член.

(3) Ако сторителот доброволно не ја плати глобата во рок од осум дена од врачувањето на мандатниот платен налог, истиот има сила на извршна исправа и царинскиот службеник ќе го достави до органот надлежен за присилно извршување за негово извршување. “

Член 8

По членот 266, се додава нов член 266-а кој гласи:

„266-а

Одмерувањето на висината на глобата за правно лице и трговец поединец се врши согласно Законот за прекршоците.“

Член 9

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT DOGANOR

Neni 1

Нë Ligjin doganor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 39/2005, 4/2008, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13 dhe 15/15) në nenin 259 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

“Organi doganor është i obliguar kryerësit të kundërvajtjes doganore t’i propozojë një prej procedurave të përshpejtuara për barazim, kur kjo është përcaktuar me ligj”.

Në paragrafin (2) fjalët: "dhe ndërmjetësim" shlyhen.

Neni 2

Neni 259-a ndryshohet si vijon:

“Neni 259-a

(1) Kur nëpunësi doganor do të konstatojë se është kryer kundërvajtje doganore, kryerësit do t’i dorëzojë mandat - urdhër pagesë, përveç për kundërvajtjet doganore për të cilat me këtë ligj është paraparë masa e veçantë për kundërvajtje marrje e mallit.

(2) Nëse kryerësi vullnetarisht nuk e paguan gjobën në afat prej tetë ditëve nga dita e dorëzimit të mandat-urdhërpagesës, i njëjti ka fuqi të dokumentit ekzekutiv dhe nëpunësi doganor do ta dërgojë në organin kompetent për përmbaram të detyrueshëm të tij.

(3) Kryerësi i cili me largimin për shkak të qëndrimit jashtë shtetit mund të shmang pagimin e gjobës, është i obliguar menjëherë të paguajë gjobën e shqiptuar me mandat-urdhër-pagesën.

(4) Nëpunësi doganor kompetent për nisjen e procedurës për kundërvajtje perkohësisht mund t’i marrë dokumentin e udhëtimit ose letërnjoftimin për të huaj dhe patentë shoferin, derisa nuk dërgohet dëshmi se gjoba është paguar, por më së shumti 8 ditë nga dita e marrjes.

(5) Nëpunësit e autorizuar doganorë janë të obliguar të mbajnë evidencë për mandat-urdhër pagesat e lëshuara nga paragrafi (1) i këtij neni dhe për rezultatit e procedurave të filluara.

(6) Në evidencën e paragrafit (5) të këtij neni grumbullohen, përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri dhe mbiemri, përkatësisht emri i kryerësit të kundërvajtjes, vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i mandat-urdhër pagesës që i lëshohet dhe rezultati i procedurës.

(7) Të dhënat personale nga paragrafi (6) të këtij neni ruhen pesë vite nga dita e futjes në evidencën.”

Neni 3

Në nenin 261 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
“Nëse procedura për kundërvajtje është e ndaluar ose ndërprerë dhe malli nuk merret, ai kthehet, për zbatimin e veprimit të lejuar doganor ose përdorimin e mallit.”

Neni 4

Në nenin 263 në paragrafin (1) fjalët: "5.000 deri 100.000" zëvendësohen me numrin "33.000" kurse para presjes shtohen fjalët: "dhe tregtar individ”.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“Gjобë në shumë prej 30% të gjобës së matur për personin juridik dhe tregtarin individual do t’i shqiptohet personit përgjegjës në personin juridik dhe personit përgjegjës në tregtarin individ për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni.”

Në paragrafin (3), numri "15.000" zëvendësohet me numrin "4.950”.

Neni 5

Në nenin 264 në paragrafin (1) fjalët: "1.000 deri 30.000" zëvendësohen me numrin "8.000" kurse para presjes shtohen fjalët: "dhe tregtar individ”.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“Gjобë në shumë prej 30% të gjобës së përlloritur për personin juridik dhe tregtarin individ do t’i shqiptohet personit përgjegjës në personin juridik dhe personit përgjegjës në tregtarin individ për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni.”

Në paragrafin (3), numri "5.000" zëvendësohet me numrin "1.200”.

Neni 6

Në nenin 265 në paragrafin (1) fjala "që" zëvendësohet me fjalët: "përkatësisht tregtar individ, që", kurse fjalët: "5.000 deri 100.000" zëvendësohen me numrin "33.000", kurse fjalët: "1.000 deri 30.000" zëvendësohen me numrin "8.000”.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“Gjобë në shumë prej 30% të gjобës së përlloritur për personin juridik dhe tregtarin individual do t’i shqiptohet personit përgjegjës në personin juridik dhe personit përgjegjës në tregtarin individ për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni.”

Në paragrafin (3) fjalët: "500 deri 15.000" zëvendësohen me fjalët: "500 deri 4950", kurse fjalët: "200 deri 5000" zëvendësohen me fjalët: "200 deri 1200”.

Neni 7

Neni 266 ndryshohet si vijon:

“(1) Pas përcaktimit të kundërvajtjes doganore nga neni 263 paragrafi 1) pikat 10 dhe 11, neni 264 ose neni 265 paragrafi 1) pikat 10 dhe 11 dhe neni 264 të këtij ligji, nëpunësi doganor, kryerësit të kundërvajtjes do t’i dorëzojë mandat-urdhërpagesë në shumë prej 500 euro në kundërvlerë me denarin për person juridik dhe tregtar individ, përkatësisht në shumë prej 100 euro në kundërvlerë me denarin për person fizik.

(2) Gjобë në shumë prej 30% të gjобës së përlloritur për personin juridik dhe tregtarin individual do t’i shqiptohet personit përgjegjës në personin juridik dhe personit përgjegjës në tregtarin individ për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni.

(3) Nëse kryerësi vullnetarisht nuk e paguan gjобën në afat prej tetë ditëve nga dita e dorëzimit të mandat-urdhër pagesës, e njëjta ka fuqi të dokumentit ekzekutiv dhe nëpunësi doganor do ta dërgojë në organin kompetent për përmbaram të detyrueshëm të saj. “

Neni 8

Pas neni 266 shtohet nen i ri 266-a si vijon:

“266-a
Matja e lartësisë së gjobës për person juridik dhe
tregtar individ bëhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.”

Neni 9

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në „Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.

3767.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ- НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА УПРАВА

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за Царинската управа,
што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 29 јули 2015 година.

Бр. 08-3396/1
29 јули 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА УПРАВА

Член 1

Во Законот за Царинската управа („Службен весник
на Република Македонија“ број 46/04, 81/05, 107/07,
103/08, 64/09, 105/09, 48/10, 158/10, 53/11, 113/12,
43/14, 167/14, 33/15 и 61/15) во членот 10-а ставот (7)
се менува и гласи:

„Комисијата од ставот (2) на овој член води еви-
денција за сторителите на прекршок, за видот на изре-
чените санкции и донесените одлуки на начин пропи-
шан од функционерот кој раководи со прекршочниот
орган.“

По ставот (7) се додава нов став (8) и гласи:

„(8) Против решенијата на прекршочниот орган со
кои се изрекува прекршочна санкција може да се под-
несе жалба до Државната комисија за одлучување во
втор степен во областа на инспекцискиот надзор и
прекршочната постапка.“

Член 2

Членот 28-а се менува и гласи:

„Член 28-а

(1) По откривање на царински прекршок царински-
от службеник е должен да состави записник во кој ги
забележува битните елементи на дејствието од кое про-
излегува правното обележје на прекршокот, времето,
местото и начинот на сторувањето, описот на дејствие-
то и лицата затекнати на самото место. Записникот го
потпишуваат царинскиот службеник и сторителот.

(2) Царинскиот службеник веднаш по составување
на записникот од ставот (1) на овој член на сторителот
ќе му врачи мандатен платен налог. Приемот на ман-
датниот платен налог сторителот го констатира со свој
потпис.

(3) Ако сторителот доброволно не ја плати глобата
во рок од осум дена од врачувањето на мандатниот
платен налог, истиот има сила на извршна исправа и
царинскиот службеник ќе го достави до органот надле-
жен за присилно извршување за негово извршување.

(4) Сторителот кој што со заминување заради прес-
тој во странство бил можел да го одбегне плаќањето на
глобата, е должен веднаш да ја плати глобата изречена
со мандатниот платен налог.

(5) Царинскиот службеник надлежен за покренува-
ње на прекршочна постапка може привремено да ги од-
земе патната исправа или личната карта за странец и
возачката исправа, додека не биде доставен доказ дека
глобата е платена, но најдолго осум дена од денот на
одземањето.

(6) Овластените царински службеници се должни
да водат евиденција за издадените мандатни платни на-
лози од ставот (2) на овој член и за исходот на покрен-
атите постапки.

(7) Во евиденцијата од ставот (6) на овој член се со-
бираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име
и презиме, односно назив на сторителот на прекршо-
кот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште,
вид на прекршокот, број на мандатниот платен налог
кој му се издава и исходот на постапката.

(8) Личните податоци од ставот (7) на овој член се
чуваат пет години од денот на внесување во евиденци-
јата.

(9) Формата и содржината на записникот од ставот
(1) на овој член и на мандатниот платен налог од ста-
вот (2) на овој член, ја пропишува министерот за фи-
нансии.“

Член 3

Во членот 76 во ставот (3) по зборот „висината“ се
додаваат и зборовите „и начинот на распределба“.

Член 4

Во членот 77 ставот (1) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 15.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе се изрече за прекршок на правното
лице, односно трговец поединец, кој постапува спро-
тивно на членот 47 од овој закон.“

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на
правното лице односно трговец поединец ќе се изрече
за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговор-
ното лице во правното лице и на одговорното лице во
трговец поединец.“

Член 5

Во членот 78 во ставот (1) зборовите „100 до“ се
бришат.

Член 6

По членот 78, се додава нов член 78-а кој гласи:

„Член 78-а

Одмерувањето на висината на глобата за правно ли-
це и трговец поединец се врши согласно Законот за
прекшоците.“

Член 7

Подзаконските акти чие донесување е утврдено со
овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на
влегувањето во сила на овој закон.

Член 8

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E
LIGJIT PËR DREJTORINË DOGANORE

Neni 1

Në Ligjin për Drejtorinë Doganore („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 46/2004, 81/2005, 107/2007, 103/2008, 64/2009, 105/2009, 48/10, 158/10, 53/11, 113/12, 43/14, 167/14, 33/15 dhe 61/15) në nenin 10-a paragrafi (7) ndryshon si vijon:

“Komisioni nga paragrafi (2) të këtij neni mban evidencë për kryerësit e kundërvajtjeve, për llojin e sanksioneve të shqiptuara dhe vendimeve të marra, në mënyrën e përcaktuar nga funksionari i cili udhëheq me organin për kundërvajtje.”

Pas paragrafit (7) shtohet paragrafi i ri (8) si vijon:

“(8) Kundër aktvendimit të organit për kundërvajtje me të cilat shqiptohet sanksioni për kundërvajtje mund të paraqitet ankesë te Komisioni për Vendimmarrje në Shkallë të dytë nga Sfera e Mbikëqyrjes Inspektuese dhe Procedurës për Kundërvajtje.”

Neni 2

Neni 28-a ndryshon si vijon:

“Neni 28-a

(1) Pas zbulimit të kundërvajtjes doganore, nëpunësi doganor është i obliguar të përpilojë procesverbal në të cilin do të shënojnë të gjithë elementët e rëndësishëm të veprimit prej nga rezulton shënimi juridik i kundërvajtjes, koha, vendi dhe mënyra e kryerjes, përshkrimi i veprimit dhe personat e kapur në vendin e ngjarjes. Procesverbalin e nënshkruajnë nëpunësi doganor dhe kryerësi.

(2) Nëpunësi doganor menjëherë pas përpilimit të procesverbalit nga paragrafi (1) të këtij neni kryerësit, do t’ia dorëzojnë urdhërpagesën mandatore. Pranimin e urdhërpagesës mandatore, kryerësi e konstaton me nënshkrimin e tij.

(3) Nëse kryerësi në mënyrë vullnetare nuk e paguan gjobën në afat prej tetë ditë nga dita e dorëzimit të urdhërpagesës mandatore, e njëjta ka fuqinë e dokumentit ekzekutiv dhe nëpunësi doganor do ta dorëzojë para organit kompetent për ekzekutim të detyrueshëm për realizimin e tij.

(4) Kryerësi i cili me largimin e tij për shkak të qendrimit në vend të huaj mund të evitohet pagesën e gjobës, është i obliguar menjëherë ta paguajë gjobën e shqiptuar me urdhërpagesën mandatore.

(5) Nëpunësi doganor kompetent për ngritjen e procedurës për kundërvajtje përkohësisht mund ta konfiskoje dokumentacionin për udhëtim ose letërnjoftimin e personit të huaj ose dokumentin e shoferit, deri sa nuk paraqitet provë se gjoba është paguar, por më së gjati në afat prej tetë ditëve nga dita e marrjes.

(6) Nëpunësit doganorë të autorizuar janë të obliguar të mbajnë evidencë në lidhje me urdhërpagesat mandatore të lëshuara nga paragrafi (2) të këtij neni dhe për epilogun e procedurave të ngritura.

(7) Në evidencën e paragrafit (6) të këtij neni grumbullohen, përpunohen dhe ruhen të dhënat si vijon: emri dhe mbiemri, respektivisht emërtimi i kryerësit të kundërvajtjes, vendbanimi, respektivisht vendqëndrimi, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës mandatore e cila i dorëzohet dhe epilogu i procedurës.

(8) Të dhënat personale nga paragrafi (7) të këtij neni ruhen pesë vjet nga dita e regjistrimit në evidencë.

(9) Formën dhe përmbajtjen e procesverbalit nga paragrafi (1) të këtij neni dhe të urdhërpagesës mandatore nga paragrafi (2) të këtij neni, i përcakton ministri i Financave.”

Neni 3

Në nenin 76 në paragrafin (3) pas fjalës “lartësia” shtohen edhe fjalët “dhe mënyra e shpërndarjes”.

Neni 4

Në nenin 77 paragrafi (1) ndryshon si vijon:
“Gjobjë në lartësi prej 15.000 euro në kundërvlerë të denarit do të shqiptohet për kundërvajtje personit përgjegjës, respektivisht tregtarit individ, i cili vepron në kundërshtim me nenin 47 të këtij ligji.”

Paragrafi (2) ndryshon si vijon:

“Gjobjë në shumë prej 30% nga gjoba e përcaktuar për personin juridik respektivisht individin tregtar do të shqiptohet për kundërvajtjen nga paragrafi (1) të këtij neni edhe për personin përgjegjës te personi juridik dhe për personin përgjegjës te tregtari individ.”

Neni 5

Në nenin 78 në paragrafin (1) fjalët “100 deri në” shlyhen.

Neni 6

Pas nenit 78, shtohet nen i ri 78-a si vijon:

“78-a

Përcaktimi i lartësisë së gjobës për personin juridik dhe tregtarin individ kryhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.”

Neni 7

Aktet nënligjore miratimi i të cilave është përcaktuar me këtë ligj do të miratohen në afat prej 30 ditëshga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 8

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.

3768.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 јули 2015 година.

Бр. 08-3397/1
29 јули 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО
ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 142/08, 64/09, 156/09, 166/10, 53/11, 185/11,

44/12, 15/13, 91/13, 170/13, 97/14, 113/13, 180/14, 188/14, 20/15 и 48/15), во членот 4 став (1) точките 17, 18 и 19 се бришат.

Член 2

Во член 7 став (1) по точката 1) се додава нова точка 1-а) која гласи:

„1-а) извршен член на одбор на директори во трговско друштво, член на управен одбор во трговско друштво, односно управител во трговско друштво, доколку не е осигурен по основ на работен однос и самовработување;“.

Во точката 12) на крајот на реченицата точката и запирката се заменува со точка.

Точките 13), 14) и 15) се бришат.

Член 3

Во член 10 став (1) по точката 1) се додава нова точка 1-а) која гласи:

„1-а) извршен член на одбор на директори во трговско друштво, член на управен одбор во трговско друштво, односно управител во трговско друштво, доколку не е осигурен по основ на работен однос и самовработување;“.

Во точката 15), на крајот на реченицата точката и запирката се заменува со точка.

Во истиот став точките 16), 17) и 18) се бришат.

Член 4

Во членот 13 став (1) по точката 1) се додава нова точка 1-а) која гласи:

„1-а) исплатувач на паричен надоместок за обврзникот за плаќање на придонес од член 7 став (1) точка 1-а) и член 10 став (1) точка 1-а) од овој закон;“.

Во точката 2) по зборот „лице“, запирката и зборовите „извршен член на одбор на директори во трговско друштво, член на управен одбор во трговско друштво, односно управител во трговско друштво“ се бришат.

Во точката 12), на крајот на реченицата точката и запирката се заменува со точка.

Точките 13) и 14) се бришат.

Ставовите (2) и (3) се бришат.

Член 5

Во член 14 став (1) по точката 1) се додава нова точка 1-а) која гласи:

„паричен надоместок на извршен член на одбор на директори во трговско друштво, член на управен одбор во трговско друштво, односно управител во трговско друштво“.

Во точката 14) алинејата 9 на крајот на реченицата точката и запирката се заменува со точка.

Точките 15), 16) и 17) се бришат.

Ставовите (4) и (5) се бришат.

Член 6

Во член 15 ставот (1) зборовите „член 14 став (1) точки 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 15), 16) и 17) на овој закон“ се заменуваат со зборовите „член 14 став (1) точки 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) и 13) на овој закон“.

Член 7

Во член 16 во ставот (1) по зборовите „работен однос“ се додаваат зборовите „од еден обврзник за пресметка и уплата на придонеси“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Највисока месечна основица за пресметување и уплата на придонесите за примањата на извршен член на одбор на директори во трговско друштво, член на

управен одбор во трговско друштво, односно управител во трговско друштво, е износот од дванаесет проречни плати.“

Член 8

Во членот 18 ставот (2) се менува и гласи:

„Обврзникот за пресметка и уплата на придонесите од членот 13 став (1) точка 1-а) од овој закон е должен пресметката на придонесите и надоместокот за обврзникот за плаќање на придонеси од член 7 став (1) точка 1-а) и член 10 став (1) точка 1-а) од овој закон, да ја врши поединечно за секој осигуреник, врз основа на основиците утврдени во членот 14 од овој закон. Податоците за пресметаните придонеси и надоместок е должен да ги доставува до Управата за јавни приходи пред исплатата на надоместокот, по електронски пат, на начин утврден со актот од членот 17 став (2) од овој закон.“

Член 9

Во член 24 во ставот (3) точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите „освен на надоместокот на обврзникот за плаќање на придонеси од член 7 став (1) точка 1-а) и 10 став (1) точка 1-а) од овој закон.“

Ставот (5) се брише.

Член 10

Во членот 28 зборовите „1500 до“ се бришат.

Член 11

Во членот 28-а зборовите „2000 до“ се бришат.

Член 12

Во членот 28-б во став (1), зборовите „3000 до“ се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

“Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговец поединец ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице и трговец поединец за прекршокот од став (1) на овој член.“

Ставот (3), се менува и гласи:

„За прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице и за одговорното лице во трговец поединец ќе му се изрече и забрана за вршење на должност во траење од 30 дена.“

Член 13

Членот 28-в се брише.

Член 14

Членот 28-г се менува и гласи:

„Одмерувањето на висината на глобата за правно лице и трговец поединец се врши согласно Законот за прекршоците“.

Член 15

За исплата на надоместоците по основ на договори за дело и/или авторски договори или други договори заклучно со 31 јули 2015 година ќе се врши пресметување и плаќање на придонесите од задолжително социјално осигурување согласно одредбите од Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 142/08, 64/09, 156/09, 166/10, 53/11, 185/11, 44/12, 15/13, 91/13, 170/13, 97/14, 113/13, 180/14, 188/14, 20/15 и 48/15).

Член 16

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а одредбите од членовите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 од овој закон ќе отпочнат да се применуваат од 1 август 2015 година.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR KONTRIBUTE NGA SIGURIMI I
DETYRUESHËM SOCIAL

Neni 1

Në Ligjin për kontribute nga sigurimi i detyrueshëm social ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë numër 142/2008, 64/2009, 156/2009, 166/10, 53/11, 185/11, 44/12, 15/13, 91/13, 170/13, 97/14, 113/13, 180/14, 188/14, 20/15 dhe 48/15), në nenin 4 paragrafi (1) pikat 17,18 dhe 19 shlyhen.

Neni 2

Në nenin 7 paragrafi (1) në pikën 1) shtohet pikë e re 1-1) si vijon:

„1-a) anëtar ekzekutiv i bordit të drejtorëve në shoqërinë tregtare, anëtar i këshillit drejtues në shoqërinë tregtare, respektivisht drejtor i shoqërisë tregtare, nëse nuk është i siguruar në bazë të marrëdhënies të punës dhe vetëpunësim;”.

Në pikën 12) në fund të fjalisë pikëpresja zëvendësohet me pikë.

Pikat 13), 14) dhe 15) shlyhen.

Neni 3

Në nenin 10 paragrafi (1) pas pikës 1) shtohet pikë e re 1-a) si vijon:

„1-a) anëtar ekzekutiv i bordit të drejtorëve në shoqërinë tregtare, anëtar i këshillit drejtues i shoqërisë tregtare, respektivisht drejtori i shoqërisë tregtare, nëse nuk është i siguruar në bazë të marrëdhënies së punës ose vetëpunësim;”.

Në pikën 15) në fund të fjalisë pikëpresja zëvendësohet me pikë.

Në paragrafin e njëjtë pikat 16), 17) dhe 18) shlyhen.

Neni 4

Në nenin 13 paragrafi (1) pas pikës 1) shtohet pikë e re 1-a) si vijon:

“1-a) pagues i kontributit me para për obliguesin për pagesën e kontributit nga neni 7 paragrafi (1) pika 1-a) dhe neni 10 paragrafi (1) pika 1-a) të këtij ligji;”.

Në pikën 2) pas fjalës “person” presja dhe fjalët: “anëtar ekzekutiv i bordit të drejtorëve në shoqërinë tregtare, anëtar i këshillit drejtues në shoqërinë tregtare, respektivisht drejtor i shoqërisë tregtare” shlyhen.

Në pikën 12) në fund të fjalisë pikëpresja zëvendësohet me pikë.

Pikat 13) dhe 14) shlyhen.

Paragrafët (2) dhe (3) shlyhen.

Neni 5

Në nenin 14 paragrafi (1) pas pikës 1) shtohet pikë e re 1-a) si vijon:

“kompensim me para për anëtar ekzekutiv të bordit të drejtorëve në shoqërinë tregtare, anëtar të këshillit të shoqërisë tregtare, respektivisht drejtor të shoqërisë tregtare”.

Në pikën 14) alineja 9 në fund të fjalisë pikëpresja zëvendësohet me pikë.

Pikat 15), 16) dhe 17) shlyhen.

Paragrafët (4) dhe (5) shlyhen.

Neni 6

Në nenin 15 paragrafi (1) fjalët: “neni 14 paragrafi (1) pikat 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 15), 16) dhe 17) të këtij ligji” zëvendësohen me fjalët: “neni 14 paragrafi (1) pikat 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) dhe 13) të këtij ligji”.

Neni 7

Në nenin 16 në paragrafin (1) pas fjalëve „marrëdhënie pune“ shtohen fjalët “nga një tatimpagues për përllogaritjen dhe pagesën e kontributeve”.

Paragrafi (2) ndryshon si vijon:

“baza mujore më e lartë për përllogaritjen dhe pagesën e kontributeve për të ardhurat të anëtarit ekzekutiv të bordit drejtues të drejtorëve në shoqërinë tregtare, anëtar të këshillit drejtues në shoqërinë tregtare, respektivisht drejtor në shoqërinë tregtare, është shuma e dymbëdhjetë rrogave mesatare.”

Neni 8

Në nenin 18 paragrafi (2) ndryshon si vijon:

„Tatimpaguesi për përllogaritjen e kontributeve nga neni 13 paragrafi (1) pika 1-a) të këtij ligji është i obliguar që llogaritjen e kontributeve dhe kompensimin për tatimpaguesin për pagesën e kontributeve nga neni 7 paragrafi (1) pika 1-a) dhe neni 10 paragrafi (1) pika 1-a) të këtij ligji, ta kryejë individualisht për secilin të siguruar, në bazë të shumës bazë së përcaktuar në nenin 14 të këtij ligji. Të dhënat për kontributet dhe kompensimet e përllogaritura është i obliguar t'i paraqesë te Drejtoria e të Hyrave Publike para pagesës së kompensimit, në mënyrë elektronike, në mënyrë e përcaktuar me aktin e nenit 17 paragrafi (2) të këtij ligji. “

Neni 9

Në nenin 24 në paragrafin (3) pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët “përveç kompensimit të detyrës për pagesën e kontributeve nga neni 7 paragrafi (1) pika 1-a) dhe 10 paragrafi (1) pika 1-a) të këtij ligji.”

Paragrafi (5) shlyhet.

Neni 10

Në nenin 28 fjalët “1500 deri në” shlyhen.

Neni 11

Në nenin 28-a fjalët “2000 deri në” shlyhen.

Neni 12

Në nenin 28-b në paragrafin (1) fjalët “3000 deri në” shlyhen.

Paragrafi (2) ndryshon si vijon:

„Gjohë në shumë prej 30% të gjohës së përcaktuar për personin juridik dhe tregtarin individ do t'i shqiptohet personit përgjegjës te personi juridik dhe tregtari individ për kundërvajtjen nga paragrafi (1) të këtij neni.”

Paragrafi (3) ndryshon si vijon:

„Për kundërvajtjen nga paragrafi (1) të këtij neni personit përgjegjës te personi juridik dhe për personin përgjegjës te individi tregtar do t'i shqiptohet edhe ndalim për kryerjen e veprimtarisë në kohëzgjatje prej 30 ditësh.”

Neni 13

Neni 28-v shlyhet.

Neni 14

Neni 28-g ndryshon si vijon:

„Matja e lartësisë së gjohës për personin juridik dhe tregtarin individ kryhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.”

Neni 15

Për pagesën e kontributeve në bazë të marrëveshjeve për vepër dhe/ose marrëveshje autoriale ose marrëveshje tjera përfundimisht me 31 korrik 2015 do të kryhet

përlllogaritja dhe pagesa e kontributeve nga sigurimi i detyrueshëm social në pajtim me dispozitat e Ligjit për kontribute nga sigurimi i detyrueshëm social ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 142/2008, 64/2009, 156/2009, 166/10, 53/11, 185/11, 44/12, 15/13, 91/13, 170/13, 97/14, 113/13, 180/14, 188/14, 20/15 dhe 48/15).

Neni 16

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa dispozitat e neneve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dhe 9 të këtij ligji do të fillojnë të zbatohen nga 1 gushti 2015.

3769.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 јули 2015 година.

Бр. 08-3398/1
29 јули 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД

Член 1

Во Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на Република Македонија“ број 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/2001, 50/2001, 52/2001, 2/2002, 44/2002, 96/2004, 120/2005, 52/2006, 139/2006, 6/2007, 160/2007, 159/2008, 20/2009, 139/2009, 171/10, 135/11, 166/12, 187/13 и 13/14), во членот 6 став 1 по точката 26) сврзникот “и“ се заменува со точка и запирка.

Во точката 27) точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот “и“, и се додава нова точка 28), која гласи:

„28) надоместок на трошоци за хотелско сместување, храна и превоз за лица кои не се вработени кај филмскиот продуцент, кои учествуваат при производство на филм наменет за јавно прикажување, во висина на стварните трошоци, утврдени врз основа на документ за направените трошоци.“

Член 2

Во членот 77 став 1 бројот „15“ се заменува со бројот „25“.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR TATIM PERSONAL MBI TË ARDHURA

Neni 1

Në Ligjin për tatim personal mbi të ardhura ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/2001, 50/2001, 52/2001, 2/2002, 44/2002, 96/2004, 120/2005, 52/2006, 139/2006, 6/2007, 160/2007, 159/2008, 20/2009, 139/2009, 171/10, 135/11, 166/12, 187/13 dhe 13/14) në nenin 6 paragrafi 1 pas pikës 26) lidhëza "dhe" zëvendësohet me pikëpresje.

Në pikën 27) pika në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën "dhe" dhe shtohet pikë e re 28) si vijon:

"28) kompensimi i shpenzimeve për vendosjen në hotel, ushqim dhe transport për personat që nuk janë të punësuar te producenti i filmit, të cilët marrin pjesë gjatë prodhimit të filmit të dedikuar për prezantim publik, në lartësinë e shpenzimeve reale, të përcaktuara në bazë të dokumentit për shpenzimet e bëra."

Neni 2

Në nenin 77 paragrafi 1 numri "15" zëvendësohet me numrin "25".

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3770.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГАРАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОБВРСКИТЕ ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТОТ ЗА НАДГРАДБА И РАЗВОЈ НА ПАТИШТА, КОЈ ЌЕ СЕ СКЛУЧИ МЕЃУ МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ-СВЕТСКАТА БАНКА И ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

Се прогласува Законот за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на проектот за надградба и развој на патишта, кој ќе се склучи меѓу Меѓународната банка за обнова и развој-Светската банка и ЈП за државни патишта,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 јули 2015 година.

Бр. 08-3399/1
29 јули 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН**ЗА ГАРАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
НА ОБВРСКИТЕ ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТОТ ЗА НАДГРАД-
БА И РАЗВОЈ НА ПАТИШТА, КОЈ ЌЕ СЕ СКЛУ-
ЧИ МЕЃУ МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНО-
ВА И РАЗВОЈ-СВЕТСКАТА БАНКА И ЈП ЗА
ДРЖАВНИ ПАТИШТА****Член 1**

Република Македонија го гарантира намирувањето на обврските и исполнувањето на одредбите од Договорот за заем за финансирање на Проектот за надградба и развој на патишта кој ќе се склучи меѓу Меѓународната банка за обнова и развој-Светската банка и ЈП за државни патишта во износ од 83.000.000 ЕВРА, во рокови и услови предвидени во Договорот за заем, доколку ЈП за државни патишта не ги исполнува и сервисира обврските од Договорот за заем.

Член 2

Условите и начинот на користење на заемот од член 1 од овој закон се утврдуваат со Договор за заем, кој ќе се склучи меѓу Меѓународната банка за обнова и развој-Светската банка и ЈП за државни патишта за финансирање на Проектот за надградба и развој на патишта.

Член 3

Сите обврски кои произлегуваат од Договорот за заем од член 1 на овој закон, како и сервисирањето на заемот ќе го врши ЈП за државни патишта од приходите кои ги остварува, во рокови и услови утврдени во Договорот за заем.

Член 4

Рокот за отплата на заемот од член 1 од овој закон е 28 години, со вклучен грејс период од 8 години.

Каматната стапка е шестмесечен ЕУРИБОР плус варијабилан распон.

На денот на повлекувањето на средствата од заемот, ЈП за државни патишта ќе и плати на Меѓународната банка за обнова и развој - Светската банка еднократна провизија во износ од 0,25 % од износот на заемот.

ЈП за државни патишта ќе и плати на Меѓународната банка за обнова и развој - Светската банка такса за обврзување - трошок во износ од 0,25% годишно, на неповлечениот износ на заемот (Commitment charge). Таксата за обврзување ќе се плаќа полугодишно на секој датум на исплата.

Заемот ќе се отплаќа семестрално, на секој 15-ти мај и 15-ти ноември во годината.

Член 5

За регулирање на меѓусебните права и обврски кои произлегуваат од Договорот за заем и Договорот за гаранција Министерството за финансии и ЈП за државни патишта ќе склучат посебен договор.

Член 6

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J**PËR GARANCI TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË
PËR OBLIGIMET SIPAS MARRËVESHJES
PËR HUA PËR FINANCIMIN E PROJEKTIT PËR
MBINDËRTIM DHE ZHVILLIM TË RRUGËVE, QË
DO TË NËNSHKRUHET NDËRMJET BANKËS
NDËRKOMBËTARE PËR RINDËRTIM DHE
ZHVILLIM – BANKËS BOTËRORE DHE NP PËR
RRUGË SHTETËRORE****Neni 1**

Republika e Maqedonisë e garanton pagimin e obligimeve dhe përbushjen e dispozitave të Marrëveshjes për hua, që do të nënshkruhet ndërmjet Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Bankës Botërore dhe NP për Rrugë Shtetërore në shumë prej 83 000 000 euro, në afate dhe kushte të parapara në Marrëveshjen për hua, nëse NP për Rrugë Shtetërore nuk i plotëson dhe servison obligimet nga Marrëveshja për hua.

Neni 2

Kushtet dhe mënyra e shfrytëzimit të huas nga neni 1 i këtij ligji përcaktohen me Marrëveshje për hua, që do të lidhet ndërmjet Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Bankës Botërore dhe NP për Rrugë Shtetërore për financimin e Projektit për mbindërtim dhe zhvillim të rrugëve.

Neni 3

Të gjitha obligimet që dalin nga Marrëveshja për hua nga neni 1 i këtij ligji, si dhe servisimin e huas do t'i kryejë NP për Rrugë Shtetërore nga të hyrat që i realizon, në afate dhe kushte të përcaktuara në Marrëveshjen për hua.

Neni 4

Afati për pagimin e huas nga neni 1 i këtij ligji është 28 vite, me grejs periudhë të përfshirë prej 8 vitesh.

Shkalla e kamatës është EURIBOR gjashtëmujor plus shtrirja variabile.

Në ditën e tërheqjes së mjeteve të huas, NP për Rrugë Shtetërore do t'i paguajë Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Bankës Botërore provizion të njëhershëm në shumë prej 0,25% të shumës së huas.

NP për Rrugë Shtetërore do t'i paguajë Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Bankës Botërore taksë për obligueshmëri-shpenzim në shumë prej 0,25% në vit, për shumën e patërhequr të huas (Commitment charge). Taksa për obligueshmëri do të paguhet në gjysmëvit në çdo datë të pagimit.

Huaja do të paguhet në mënyrë semestrare, në çdo 15 maj dhe 15 nëntor të vitit.

Neni 5

Për rregullimin e të drejtave dhe obligimeve të ndërsjella që dalin nga Marrëveshja për hua dhe Marrëveshja për garanci, Ministria e Financave dhe NP për Rrugë Shtetërore do të lidhin marrëveshje të veçantë.

Neni 6

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë".

3771.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА
ИНВАЛИДНИ ЛИЦА**

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за вработување на инвалидни лица, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 јули 2015 година.

Бр. 08-3400/1 Претседател
29 јули 2015 година на Република Македонија,
Скопје д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА**

Член 1

Во Законот за вработување на инвалидни лица („Службен весник на Република Македонија“ број 44/2000, 16/2004, 62/2005, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 161/2008, 99/2009 и 136/11), во членот 15 став 1 по зборот „место“, се става записка и се додаваат зборовите: „придонес за пензиско и инвалидско осигурување, придонес за здравствено осигурување и придонес за вработување за вработеното инвалидно лице, придонес за пензиско и инвалидско осигурување за сите вработени во заштитното друштво“.

Член 2

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за дополнување на Законот за вработување на инвалидни лица.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**L I G J
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR PUNËSIMIN E
PERSONAVE INVALIDË**

Neni 1

Në Ligjin për punësimin e personave invalidë („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 44/2000, 16/2004, 62/2005, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 161/2008, 99/2009 dhe 136/11), në nenin 15 paragrafi 1 pas fjalës "vend" vihet presje dhe shtohen fjalët: "kontribut për sigurim pensional dhe invalidor, kontribut për sigurim shëndetësor dhe kontribut për punësimin e personit të punësuar invalid, kontribut për sigurim pensional dhe invalidor për të gjithë të punësuarit në shoqërinë e mbrojtur".

Neni 2

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për punësimin e personave invalidë.

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.

3772.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА
И СПАСУВАЊЕ**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за заштита и спасување, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 јули 2015 година.

Бр. 08-3401/1 Претседател
29 јули 2015 година на Република Македонија,
Скопје д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА
И СПАСУВАЊЕ**

Член 1

Во Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ број 36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/10, 18/11 и 41/14), по членот 143 став 4 зборовите: „во рок од 60 дена“, се заменуваат со зборовите: „во рок од 360 дена“.

Член 2

Во членот 146 став 1 зборовите: „од престанокот на природната непогодата и друга несреќа“ се заменуваат со зборовите: „од доставувањето на извештајот од членот 143 став 4 од овој закон“.

Член 3

Општинските комисии на општините кои претрпеле штети од природна непогода и друга несреќа од 1 јануари 2015 година, до денот на влегувањето во сила на овој закон можат да поднесат извештај за утврдена штета во рок согласно со одредбите од овој закон.

Член 4

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**L I G J
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR MBROJTJE DHE
SHPËTIM**

Neni 1

Me Ligjin për mbrojtje dhe shpëtim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/10, 18/11 dhe 41/14) pas nenit 143 paragrafi 4 fjalët: "në afat prej 60 ditësh", zëvendësohen me fjalët: "në afat prej 360 ditësh".

Neni 2

Në nenin 146 paragrafi 1 fjalët: "nga përfundimi i fatkeqësisë natyrore dhe fatkeqësisë tjetër" zëvendësohen me fjalët: "nga dërgimi i raportit nga neni 143 paragrafi 4 të këtij ligji".

Neni 3

Komisionet komunale të komunave të cilat kanë pësuar dëme nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera nga 1 janari 2015, deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji mund të parashtrojnë raport për dëmin e përcaktuar në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3773.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за технолошки индустриски развојни зони,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 јули 2015 година.

Бр. 08-3402/1
29 јули 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

Член 1

Во Законот за технолошки индустриски развојни зони ("Службен весник на Република Македонија" број 14/2007, 103/2008, 130/2008, 139/2009, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14 и 72/15), во членот 1 став (1) по зборовите: „посебните услови за нивно вршење,“ се додаваат зборовите: „стекнувањето со објекти, постапката за издавање на одобрение за градење, и постапката за давање под закуп на градежното земјиште во зоните на даватели на услуги од јавен интерес, како и постапката за потврдување на изградени, односно започнати со градба објекти кај кои што не е утврден правниот статус во рамките на зоните“.

Член 2

Во членот 4 став (1) по точката 27 се додаваат две нови точки 28 и 29, кои гласат:

"28. Објекти во смисла на овој закон се згради, посебни делови од згради, индустриски и други објекти на подрачје кое е во процедура за донесување на соодветна планска документација заради формирање на технолошко индустриска развојна зона или индустриска-зелена зона основана од Владата на Република Македонија, како и згради, посебни делови од згради, индустриски и други објекти на подрачје на основана технолошко индустриска развојна зона или индустриска-зелена зона основана од Владата на Република Македонија.

29. Под инвеститор во смисла на овој закон се подразбираат закупците и сопствениците на земјиштето во технолошките индустриски развојни зони кои ги градат градбите во технолошките индустриски развојни зони формирани од Владата на Република Македонија и од правни лица (освен инфраструктурните објекти во рамките на зоната кои ги градат субјектите-даватели на јавни услуги кои се надлежни за изградба на електроенергетската, водоводната, канализационата, гасоводната и телекомуникациската инфраструктура)."

Точките 28 и 29 стануваат точки 30 и 31.

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

"(2) Изразите кои се употребени во описот на постапката за издавање на одобрение за градење согласно со овој закон, доколку не се опишани во овој закон го имаат истото значењето од Законот за градење."

Ставот (2) станува став (3).

Член 3

Во членот 5 ставовите (2) и (3) се бришат.

Член 4

По членот 5 се додава нов член 5-а, кој гласи:

"Член 5-а

(1) Прометот на добра и услуги во технолошките индустриски развојни зони, освен прометот наменет за крајна потрошувачка не е предмет на оданочување со данок на додадена вредност.

(2) Од плаќање на данок на додадената вредност се ослободува увозот на добра во технолошките индустриски развојни зони под услов истите да не се пуштени во слободен промет, односно да не се наменети за крајна потрошувачка.

(3) Оданочувањето со данокот на додадена вредност на прометот на добра и услуги кои се превезуваат или испраќаат од останатиот дел од царинското подрачје во технолошко индустриските развојни зони како и прометот на добра со статус на домашна стока согласно со царинскиот закон кои се превезуваат или испраќаат од технолошко индустриските развојни зони во останатиот дел од царинското подрачје на Република Македонија се врши во согласност со одредбите од Законот за данокот на додадена вредност.

(4) Корисникот на зоната може да ги користи даночните олеснувања од ставовите (1), (2) и (3) на овој член по добивање на решението за започнување со работа."

Член 5

Во членот 7 став (1) во воведната реченица по бројот „5“ се става запирка и се додава бројот "5-а".

Член 6

Во членот 8, воведната реченица од ставот (1) се менува и гласи:

"Под условите и во границите утврдени во членот 4-а од овој закон, во технолошко индустриските развојни зони се остваруваат и следниве погодности:

Во точката 1) по зборовите: "корисникот на зоната" се додаваат зборовите: "закупците и сопствениците на земјиштето во технолошките индустриски развојни зони се ослободени", а зборовите: "е ослободен" се бришат.

Во ставот (5) зборот "на корисниците" се брише.

Ставот 10 се менува и гласи:

"Закупецот, односно корисникот во зоната е должен на доделеното земјиште за користење да започне со градба во рок од девет месеци од склучувањето на договорот за закуп. Корисникот на зоната е должен најдоцна за 30 месеци од денот на склучување на договорот за закуп да заврши со градбата и да почне со производство."

Ставот 11 се менува и гласи:

"Договорот за закуп на земјиштето еднострано се раскинува, доколку корисникот, односно закупецот на земјиште во зоната во рок од девет месеци од склучувањето на договорот за закуп не започна со градба на градежниот објект и ако корисникот во рок од 30 месеци од денот на склучување на договорот за закуп не започне со производство".

По ставот (11) се додава нов став (12), кој гласи:

„(12) Во случај на раскинување на договорот за закуп согласно со ставот (11) на овој член, закупопримачот му ги пренесува на закуподавачот без надоместок, а закуподавачот ги прима сите изградени или делумно изградени објекти на градежното земјиште во тој момент во состојба во која се наоѓаат.“

Член 7

Во членот 9 став (2) по бројот "5" зборовите: "став (1) точки 1, 2, 3 и 4" се бришат.

Во ставот (3) точка 2) зборовите: "решение од членот 29 став (4), односно" се бришат.

Член 8

Во членот 12 став (2) по точката 30) се додаваат две нови точки 31) и 32), кои гласат:

"31) Склучува договори за долготраен и краткотраен закуп на градежно земјиште за инфраструктурните објекти во рамките на зоната кои ги градат субјектите-даватели на јавни услуги кои се надлежни за изградба на електроенергетската, водоводната, канализационата, гасоводната и телекомуникациската инфраструктура по доставено барање и проектна документација од страна на субјектот-давател на јавна услуга.

32) Учествува во постапки за јавно наддавање при продажба на објекти во извршна постапка по претходно донесена одлука за давање согласност од страна на Владата на Република Македонија.“

Точките 31) и 32) и 33) стануваат точки 33), 34) и 35).

Член 9

По членот 22 се додаваат девет нови члена 22-а, 22-б, 22-в, 22-г, 22-д, 22-ѓ, 22-е, 22-ж, и 22-з, кои гласат:

„Продажба и давање под закуп на објекти со јавно наддавање.

Член 22-а

Објектите сопственост на Република Македонија со право на користење на Дирекцијата може да се продаваат или даваат во закуп со електронско јавно наддавање, согласно со одредбите од овој закон.

Член 22-б

(1) Продажбата на објектите од членот 22-а од овој закон ќе се врши врз основа на одлука на Владата на Република Македонија на предлог на Дирекцијата.

(2) Со одлуката од ставот (1) на овој член Владата на Република Македонија ја овластува Дирекцијата да ја води постапката за јавно наддавање и да склучи договор за продажба на објектите.

(3) Давањето под закуп на објектите се врши врз основа на одлука донесена од страна на Управниот одбор на Дирекцијата, по пат на јавно наддавање.

(4) Закупот на објектите се воспоставува за период до пет години сметано од датумот на склучувањето на Договорот за закуп.

(5) По истекот на рокот од пет години, од датумот на склучувањето на Договорот за закуп на објектот, Дирекцијата ќе го понуди објектот на продажба со јавно наддавање.

(6) Закупецот на објектот има право да поднесе барање за купување на објектот, пред истекот на рокот од пет години, од датумот на склучувањето на Договорот за закуп на објектот.

(7) Продажбата и давањето под закуп на објектите се врши според пазарната вредност на објектите, која се утврдува согласно со Методологијата за процена на пазарната вредност на објектот согласно со Законот за процена. Процената не треба да биде постара од една година пред да се изврши продажба или закуп на објектот. Проценетата пазарна вредност претставува почетна цена за јавно наддавање.

(8) По исклучок од ставот (7) на овој член продажбата во случај утврден во членот 22-з од овој закон се врши по цена утредена при издавањето во закуп.

(9) Процената на пазарната вредност на објектите ја вршат овластени проценители на недвижен имот.

Член 22-в

(1) Продажбата и давањето под закуп на објект се врши со електронско јавно наддавање (во натамошниот текст: јавно наддавање).

(2) Јавното наддавање од ставот (1) на овој член, Дирекцијата го спроведува преку електронскиот систем за јавно наддавање на Министерството за транспорт и врски. За користењето на електронскиот систем за јавно наддавање Дирекцијата плаќа надоместок.

(3) Постапката за јавно наддавање ја спроведува тричлена Комисија за спроведување на постапки за јавно наддавање и нивни заменици (во натамошниот текст: Комисијата), формирана од страна на Дирекцијата, со претставници од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, Министерството за транспорт и врски и Министерството за финансии со претходно дадена објава на електронскиот систем за јавно наддавање и во два дневни весника кои се издаваат на македонски јазик, а излегуваат најмалку три месеци пред денот на објавувањето на објавата и еден дневен весник кој се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик во општините, општините во градот Скопје и градот Скопје на чие подрачје се наоѓа објектот предмет на објавата, а излегува најмалку три месеци пред денот на објавувањето на објавата.

(4) Објавата за продажба и давање под закуп на објектите задолжително ги содржи следниве податоци за:

- објектот кој е предмет на продажба или закуп (површина и број на катастарска парцела каде се наоѓа),

- вкупната почетна цена за објектот кој е предмет на продажба, односно вкупната почетна цена за годишна закупнина на објектот која се дава под закуп,
- рокот за давање под закуп на објектите,
- рокот за поднесување и начинот на поднесување на пријавите за учество на јавното наддавање,
- времето на започнување и времетраењето на јавното наддавање,

- условите за учество на јавно наддавање за странските физички и правни лица,

- банкарска гаранција за сериозност на понуда во висина од 25% од проценетата вредност на објектот,

- обврската на најповолниот понудувач да ги уплати средствата во рок од 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор, во спротивно нема да се пристапи кон склучување на договор, а банкарската гаранција за сериозност на понудата ќе биде активирана и на понудувачот ќе му се изрече забрана за учество во постапките за јавно наддавање за отуѓување или давање под закуп на недвижни ствари во период од една година од денот на изрекувањето на забраната,

- начинот и постапката за спроведување на наддавањето (начин на легитимирање на учесниците на јавно наддавање, минималниот чекор на зголемување на вредност по метар квадратен на објектот, дефинирање на почетокот и крајот на јавното наддавање, рокот за уплата на најповолната понуда, рокот за враќање на банкарската гаранција, обврски за исплата на данокот на промет, обврска за трошоци за солемнизација на договорот и право на приговор) и

- интернет страницата на која ќе се врши јавното наддавање.

(5) Висината на вкупната почетна цена на јавното наддавање за продажба на објектот не може да биде пониска од утврдената пазарна вредност на објектот, а

висината на вкупната почетна цена на закупнината изнесува 0,5% од проценетата вкупна вредност за месечна закупнина на објектот.

Член 22-г

(1) За објектот кој е предмет на објавата на јавно наддавање, можат да се пријават за учество сите заинтересирани домашни и странски физички и правни лица кои можат да се стекнат со сопственост или да имаат во закуп недвижна ствар на територија на Република Македонија согласно со закон и кои ги исполнуваат условите дадени во објавата.

(2) Комисијата е должна во објавата да утврди рок за поднесувањето на пријавата за учество на јавното наддавање.

(3) Рокот од ставот (2) на овој член не може да биде пократок од десет календарски дена ниту подолг од 30 дена сметајќи од денот на објавувањето на објавата до денот на поднесувањето на пријавите.

(4) Пријавата за учество на јавното наддавање се поднесува по електронски пат и треба да ги содржи сите податоци и докази кои се утврдени во објавата за јавно наддавање. Комисијата по приемот на пријавите утврдува дали се доставени во определен рок и дали се комплетирани согласно со условите во објавата, по што ги известува подносителите на пријавите по електронски пат. На подносителите на пријавите кои се комплетни, Комисијата во рок од три дена од денот на доставувањето на понудите им доставува корисничко име и шифра за учество на јавното наддавање, а на подносителите на пријавите кои не доставиле комплетна документација им доставува известување со објаснување дека нема да учествуваат на јавното наддавање.

(5) Подносителите на пријави кои доставиле комплетни пријави за учество на јавното наддавање согласно со објавата, на денот на спроведување на јавното наддавање се регистрираат на интернет страницата наведена во објавата со корисничко име и шифрата за учество на јавното наддавање, по што имаат право на учество на јавното наддавање.

(6) Јавното наддавање ќе се одржи, доколку учесниците ги исполнуваат условите дадени во објавата. Јавното наддавање ќе се одржи доколку по објавата се пријавил и само еден учесник кој ги исполнува условите дадени во објавата и ја наддаде почетната цена.

(7) Банкарската гаранција за сериозност на понудата за учество на јавното наддавање му се враќа на подносителот на пријавата во рок од 15 дена од денот на одржувањето на јавното наддавање, а банкарската гаранција на најповолниот понудувач му се враќа во рок од 15 дена од денот на уплатата на вкупната сума постигната на јавното наддавање.

Член 22-д

(1) Јавното наддавање започнува со објавување на вкупната почетна цена на објектот и се спроведува по пат на наддавање од страна на учесниците.

(2) Во првите пет минути од јавното наддавање учесниците можат да ја прифатат, односно зголемуваат цената на објектот. Јавното наддавање се смета за завршено во моментот на истекот на времето определено во објавата, при што доколку во истекот на последните две минути од определеното време за траење на јавното наддавање од страна на учесниците е дадена понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште две минути, а ќе заврши кога за период од следните две минути нема нова дадена понуда.

(3) Јавното наддавање продолжува неограничено се додека во временски интервал од две минути има нова понуда.

(4) Доколку во првите пет минути од јавното наддавање не е прифатена понудата, односно не е дадена повисока, вкупната почетна цена на објектот се намалува за 2% по што учесниците на јавното наддавање повторно ќе имаат можност да ја прифатат, односно зголемуваат цената на објектот. Доколку во истекот на последните две минути од вторите пет минути од јавното наддавање од страна на учесниците е прифатена понудата, односно дадена е повисока понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште две минути, а ќе заврши кога за период од следните две минути нема дадено нова понуда. Доколку во времетраење од петте минути повторно нема понуда, вредноста на објектот повторно се намалува за 2% од вкупната почетна цена на објектот.

(5) Намалувањето на вкупната почетна цена на објектот во текот на наддавањето, доколку станува збор за објава по прв пат може да изнесува најмногу до 30% од утврдената пазарна вредност на објектот, односно проценетата вкупна вредност за месечна закупнина на објектот без разлика колку понудувачи се јавиле на јавното наддавање.

(6) Намалувањето на вкупната почетна цена на објектот во текот на наддавањето, доколку станува збор за објава по втор пат може да биде најмногу до 30%, доколку на јавното наддавање се пријавил само еден заинтересиран учесник, а доколку се пријавиле двајца или повеќе учесници, намалувањето може да изнесува до најмногу 50% од утврдената пазарна вредност на објектот, односно проценетата вкупна вредност за месечна закупнина на објектот.

Член 22-ѓ

(1) За најповолен понудувач се смета учесникот на јавното наддавање кој понудил последна цена која претставува највисока цена за продажба, односно закуп на објектот.

(2) Комисијата по завршувањето на јавното наддавање изготвува записник за спроведеното јавно наддавање кој се доставува до сите учесници на јавното наддавање.

(3) Најповолниот понудувач во рок од 15 дена од денот на завршувањето на постапката за јавно наддавање е должен да ги уплати средствата од ставот (1) на овој член, а доколку не ги уплати во овој рок нема да се пристапи кон склучување на договор, банкарската гаранција ќе биде активирана и на понудувачот ќе му се изрече забрана за учество во постапките за јавно наддавање за отуѓување или давање под закуп на недвижни ствари во период од една година од денот на изрекувањето на забраната.

(4) По завршувањето на постапката за јавно наддавање со најповолниот понудувач во рок од пет работни дена по извршената уплата на цената на објектот, Дирекцијата склучува договор за продажба на објектот.

(5) Учесниците на јавното наддавање имаат право на приговор само по однос на постапката на јавното наддавање, во рок од три дена од одржувањето на јавното наддавање до Комисијата, која одлучува по приговорот со решение во рок од пет дена од приемот на приговорот.

(6) Против решението од ставот (5) на овој член може да се поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Член 22-е

(1) Договорот за продажба и договорот за закуп на објектот се склучува во писмена форма и особено содржат страни на договорот, предмет на договорот, односно конкретни податоци за објектот, времетраење на

закупот, за купувачот обврска за плаќање на данокот на промет и за нотарските трошоци, а за закупецот обврска за плаќање на нотарски трошоци.

(2) Договорот кој не ги содржи елементите од ставот (1) на овој член е ништовен.

(3) По склучувањето на договорот купувачот, односно закупецот во рок до 30 дена истиот го доставува кај нотар заради вршење на солемнизација.

Член 22-ж

(1) Износот на закупнината, закупецот ги уплаќа на сметка на Дирекцијата.

(2) Средствата од извршената продажба на објектите, се уплаќаат на сметка на Буџетот на Република Македонија.

Продажба со право на првенствено купување

Член 22-з

(1) Закупецот на објектот има првенствено право на купување објектот, пред истекот на рокот од пет години од датумот на склучувањето на Договорот за закуп на објектот, со поднесување на писмено барање.

(2) Пред започнувањето на постапката за продажба на објектот со јавно наддавање 30 дена пред истекот на рокот од пет години, Дирекцијата ќе ја понуди објектот која е предмет на продажба на закупецот на недвижна ствар.

(3) Изјавата за користење на правото на првенствено купување закупецот може да ја достави до Дирекцијата во рок од 15 дена по приемот на известувањето и да се изјасни за правото на првенствено купување на објектот.

(4) Доколку закупецот го искористи правото на првенствено купување на објектот кој е предмет на закупот, продажбата се врши врз основа на договор, на кој е дадено позитивно мислење од Државното правобранителство на Република Македонија, а по претходно добиена одлука од Владата на Република Македонија со која се определува непосредниот купувач и вредноста на објектот.

(5) Доколку објектот се продава согласно со ставот (4) на овој член објектот се продава по цена утврдена со почетната процена при издавање во закуп.

(6) Кога понудата е прифатена, носителот на првенствено право на купување е должен во рок од осум дена по склучување на договорот да ги уплати средствата на име цена.

(7) Кога носителот на првенствено право на купување не се изјаснил за прифаќање на понудата пред истекот на рокот од ставот (3) на овој член, односно не ги уплати средствата на име цена во рокот од ставот (6) на овој член, објектот се продава на јавно наддавање по цена не пониска од почетната цена за јавно наддавање.

(8) Кога на јавното наддавање нема да се продаде објектот постапката за продажба на објектот со јавното наддавање се повторува.

(9) Доколку продажбата на објектот се изврши согласно со ставот (7) на овој член закупецот има право да ги отстрани движните ствари како и стварите кои нема да ја нарушат функционалната целина на објектот и нема да влијаат на неговата статика.“

Член 10

Членовите 29 и 30 се бришат.

Член 11

Во членот 33 ставови (5) и (6) зборовите: „основање на новото претпријатие“ се бришат.

Ставот (15) се менува и гласи:

“Во однос на условите за издавање на одобрение за градбите во зоните основани од Владата на Република Македонија и од правни лица, кои ги градат закупците

и сопствениците на земјиштето во зоните основани од Владата на Република Македонија и од правни лица (освен за инфраструктурните објекти во рамките на зоната кои ги градат субјектите-даватели на јавни услуги кои се надлежни за изградба на електроенергетската, водоводната, канализационата, гасоводната и телекомуникациската инфраструктура) се применуваат одредбите од овој закон, а во однос на условите за издавање на одобрение за употреба за истите се применуваат одредбите од Законот за градење.“

Ставот (16) се менува и гласи:

“За издавање на одобрение за градење како и одобрение за употреба за објектите од ставот (15) на овој член надлежен орган е Дирекцијата, а за објектите во зоните за кои е склучен договор за јавно приватно партнерство надлежен орган е Министерството за економија (во натамошниот текст: надлежни органи).“

Ставот (17) се менува и гласи:

“Постапката за издавање на одобрение за градење за објектите од ставот (15) на овој член надлежниот орган ја спроведува согласно со овој закон, а постапката за издавање на одобрение за употреба на истите се спроведува согласно со Законот за градење.

По ставот (17) се додава нов став (18), кој гласи:

“(18) Проектната документација се изработува и заверува во писмена форма согласно со Правилникот за содржината на проектите, означувањето на проектот, начинот на заверка на проектот од страна на одговорните лица и начинот на користење на електронските записи.“

Ставот (18) станува став (19).

Член 12

По членот 33 се додаваат 16 нови члена: 33-а, 33-б, 33-в, 33-г, 33-д, 33-ѓ, 33-е, 33-ж, 33-з, 33-с, 33-и, 33-ј, 33-к, 33-л, 33-љ и 33-м, кои гласат:

Постапка за издавање на одобрение за градење

Член 33-а

(1) Постапката за издавање на одобрение за градење на градбите кои ги градат инвеститорите се спроведува во писмена форма согласно со одредбите од овој закон.

(2) На постапките за изработката на проектната документација, ревизијата на проектна документација, надзорот над изградбата, измените во текот на градбата, промената на инвеститорот, формирање и уредување на градилиште, издавање на одобрение за употреба, упис на недвижности во јавна книга, употреба на градежен објект, реконструкција, пренамена, адаптација, одржување на објект, отстранување на објектот, за инспекциски надзор и прекршочните одредби за градбите од ставот (1) се применуваат одредбите од Законот за градење.

(3) Постапките од ставот (2) на овој член се спроведуваат согласно со одредбите на Законот за градење, во писмена форма.

(4) Изградбата на градбите од ставот (1) на овој член може да ја врши правно лице со лиценца А за изведувач, изработка на проектна документација правно лице со лиценца А за проектирање, ревизијата на проектната документација правно лице со лиценца А за ревизија на проектна документација, а надзорот правно лице со Лиценца А за надзор над изградбата.

ОСНОВНИ БАРАЊА ЗА ГРАДБАТА

Член 33-б

Секоја градба во зоните, зависно од намената, треба да ги исполни основните барања за градбата пропишани со Законот за градење и прописите од областа на градење како и да ги исполни условите пропишани со параметрите од државната урбанистичко-планската документација или архитектонско-урбанистичкиот проект.

Член 33-в

(1) Инвеститорот може да започне со градење во зоните по добивање на одобрение за градење согласно со овој закон, кое е правосилно во управната постапка.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член инвеститорот на сопствена одговорност и ризик може да започне со изградба и врз основа на конечно одобрение за градење.

(3) Одобрение за градење за градба во зоните може да се издаде и за градби или деловите од градби кои започнале да се градат пред влегување во сила на овој закон, само доколку се вклопуваат во урбанистичко-планската документација, односно архитектонско-урбанистичкиот проект.

Надлежен орган за издавање на одобрението за градење

Член 33-г

(1) Одобрението за градење за градбите во зоните основани од Владата на Република Македонија и од правни лица, кои ги градат закупците и сопствениците на земјиштето во зоните, (освен за инфраструктурните објекти во рамки на зоната, кои ги градат субјектите-даватели на јавни услуги кои се надлежни за изградба на електроенергетската, водоводната, канализационата, гасоводната и телекомуникациската инфраструктура) го издава надлежниот орган.

(2) Примерок од правосилното одобрение за градење кое го донесува надлежниот орган се доставува до единицата на локалната самоуправа на чие подрачје ќе се гради градбата.

Постапка за започнување со градење во зоните

Член 33-д

(1) Почетокот на изградбата на објекти кои ги градат инвеститорите, започнува со подготвителни работи на парцелата, по добиено одобрение за започнување на подготвителни работи.

(2) Со одобрението за започнување на подготвителни работи инвеститорот може да го организира градилиштето со поставување на градби, кои се во функција на изградбата на градбата. Во одобрението за подготвителни работи се утврдува рок во кој инвеститорот е должен да обезбеди одобрение за градење.

(3) Подготвителни активности и градби за вршење на подготвителни работи во смисла на овој закон се:

- ограда за оградување на градилиштето,
- асфалтна база,
- сепарација на агрегати,
- инсталација за довод и одвод на вода,
- градби за сместување на работници и за градежни производи,
- чистење и рамнење на градежната парцела и
- сите видови на земјани работи без ископ на темели.

(4) За добивање на одобрение за започнување на подготвителни работи инвеститорот поднесува писмено барање до надлежниот орган.

(5) Со барањето од ставот (4) на овој член се приложуваат:

- Договор за долготраен закуп на градежно земјиште, односно договор за отуѓување на градежно земјиште,
- Извод од урбанистичко-планска документација или архитектонско-урбанистички проект,
- Изјава за преземени мерки за безбедност на градилиштето,
- Известување за депонирање на земја и
- Известување за назначен изведувач и правно лице за вршење надзор на подготвителните работи.

(6) Доколку инвеститорот од ставот (1) на овој член поднесе некомплетно барање за добивање одобрение за започнување на подготвителни работи, надлежниот ор-

ган во рок од пет работни дена доставува известување до подносителот на барањето за комплетирање на потребната документација, кој е должен во рок од десет работни дена од приемот на известувањето да го комплетира барањето со потребната документација.

(7) Доколку инвеститорот ја комплетира документацијата во рокот од ставот (6) на овој член, надлежниот орган издава одобрение за започнување на подготвителни работи, а доколку не го комплетира барањето со потребната документација во рокот утврден во ставот (6) на овој член, надлежниот орган донесува решение за одбивање на барањето.

(8) Доколку инвеститорот не прибави одобрение за градење согласно со рокот утврден во одобрението за подготвителни работи, добиеното одобрение за подготвителни работи престанува да важи и изведувачот е должен веднаш да ги отстрани поставените градби за подготвителни работи и земјиштето соодветно да го уреди.

(9) Рокот утврден во одобрението за подготвителни работи од ставот (8) од овој член, треба да биде во рамките на рокот утврдени за почеток на градба од членот 8 став (10) од овој закон.

Одобрение за градење

Член 33-ѓ

(1) Постапката за издавање на одобрение за градење во зоните се води согласно со одредбите на Законот за општата управна постапка, доколку со овој закон поинаку не е уредено.

(2) За добивање на одобрение за градење во зоните, инвеститорот поднесува писмено барање до надлежниот орган со следната документација:

- Извод од урбанистичко-планска документација или архитектонско-урбанистички проект одобрен од надлежен орган, а доколку архитектонско-урбанистичкиот проект е одобрен во електронска форма преку информативски систем е-урбанизам кон истиот се доставува и изјава заверена на нотар дадена под кривична и материјална одговорност со која барателот ќе потврди дека доставениот архитектонско-урбанистички проект е истиот кој е електронски одобрен од страна на надлежниот орган,

- Идеен или основен проект,
- Позитивен извештај за ревизија на основен проект, доколку со барањето е доставен основен проект,
- Доказ за извршена уплата на Закупнина за земјиште, доколку барател за одобрение за градење е закупец на земјиштето во зоните,
- Геодетски елаборат за нумерички податоци за градежното земјиште,
- Изјава заверена на нотар, дадена под кривична и материјална одговорност со која инвеститорот потврдува дека со изградба на градбата односно дел од градбата е започнато пред влегување во сила на овој закон, доколку барањето се однесува за градба или делови од градба чија изградба е започната.

(3) Во случај кога во постапката за издавање на одобрение за градење во зоните е доставен идеен проект, инвеститорот е должен да изработи основен проект со позитивен извештај за ревизија и да го достави до надлежниот орган во рок од шест месеци од денот на правосилноста на одобрението за градење. Доколку во овој рок не биде доставен основен проект со позитивна ревизија, надлежниот орган со заклучок ќе ги прекине сите градежни активности на инвеститорот се до моментот додека не се достави истиот.

(4) Во случаите од ставот (3) на овој член доставениот основен проект со позитивен извештај за ревизија на основен проект од ставот (3) од овој член, се заверува од страна на службени лица на надлежниот орган.

(5) Надлежниот орган е должен во рок од пет работни дена од приемот на барањето да ја разгледа доставената документација и да утврди дали барањето е комплетно, дали доставената документација има недостатоци, дали основниот проект или идејниот проект е изработен во согласност со прописите за проектирање и урбанистичко-планската документација, односно архитектонско-урбанистичкиот проект и дали барателот е единствен закупец, односно сопственик на предметното градежно земјиште. Доколку кон барањето е доставен основен проект и позитивен извештај за ревизија на основниот проект, надлежниот орган е должен во рок од три дена по приемот на барањето да постапи согласно со членот 33-е од овој закон.

(6) По спроведувањето на дејствијата од ставот (5) на овој член, доколку се утврди дека доставената документација е комплетна, исполнети се условите од ставот (5) на овој член и добиено е позитивно мислење, односно согласност од страна на субјектите од членот 33-е од овој закон до кои е доставено барање за увид во основниот проект, надлежниот орган е должен во рок од пет работни дена да издаде одобрение за градење, а во спротивно е должен да донесе заклучок за прекинување на постапката со кој ќе го задолжи барателот да ги отстрани констатираните недостатоци и да го дополни барањето во рок од 15 работни дена од денот на приемот на заклучокот.

(7) Доколку барателот не ги отстрани констатираните недостатоци и не го дополни барањето во рокот од ставот (6) на овој член, надлежниот орган е должен да донесе решение за одбивање на барањето за одобрение за градење, а доколку барателот ги отстрани констатираните недостатоци, го дополни барањето во рокот од ставот (6) на овој член, а добиено е позитивно мислење, односно согласност од страна на субјектите од членот 33-е на овој закон до кои е доставено барање за увид во основниот проект, надлежниот орган е должен во рок од пет дена од извршената дополна на барањето и приемот на позитивно мислење, односно согласност да издаде одобрение за градење. Доколку некој од субјектите од членот 33-е имале дадено забелешки на основниот проект, надлежниот орган е должен веднаш по извршената дополна на барањето од страна на барателот, да достави барање за повторен увид во основниот проект, до субјектите од членот 33-е од овој закон кои имале дадено забелешки на истиот, со цел истите да утврдат дали е постапено по претходно дадените забелешки.

(8) Пред издавање на одобрението за градење се врши заверка на идејниот или основниот проект од страна на службени лица на надлежниот орган, со што се потврдува дека истиот е изработен во согласност со прописите за проектирање и урбанистичко-планската документација, односно архитектонско-урбанистичкиот проект.

(9) Службените лица на надлежниот орган кои ја заверуваат проектната документација согласно со ставовите (4) и (8) на овој член треба да се дипломирани инженери, архитекти или дипломирани градежни инженери кои поседуваат Овластување А или Овластување Б за проектирање, или Овластување А или Овластување Б за ревизија на проектна документација или да имаат работно искуство од најмалку шест месеци во постапки за издавање на одобрение за градење за градби од прва или втора категорија утврдени со Законот за градење.

(10) Доколку е поднесено барање за одобрение за градење за градба или делови од градба чија изградба е започната пред влегување во сила на овој закон, надлежниот орган ја утврдува фактичката состојба во смисла на тоа дали изградената градба или делови од градба се вклопуваат во урбанистичко-планската документација, односно архитектонско-урбанистичкиот проект.

(11) Надлежниот орган е должен во рок од 15 работни дена по издавањето на одобрението за градење на инвеститорот да му достави пресметка за плаќање на трошоците за запишување на објектот во јавните книги на недвижности. Доколку во постапката за издавање на одобрение за градење барателот достави идеен проект во тој случај пресметка за плаќање на трошоците за запишување на објектот во јавните книги на недвижности се доставува во рок од 15 работни дена по заверување на основниот проект со позитивен извештај за ревизија на основен проект.

(12) Надлежниот орган во постапката за издавање на одобрението за градење не може да побара од инвеститорот, друга документација освен документацијата предвидена со овој закон.

(13) Барателот одговара за веродостојноста на сите документи кои се доставени со барањето со оригиналните документи кои се издадени од надлежните субјекти.

(14) Формата и содржината на барањето за одобрение за градење и на одобрението за градење ги пропишува функционерот кој раководи со надлежниот орган.

Член 33-е

(1) Доколку барателот во постапката за добивање на одобрението за градење до надлежниот орган достави основен проект со позитивен извештај за ревизија на основниот проект, во тој случај надлежниот орган е должен по приемот на барањето во рок од три дена да достави барање за увид во основниот проект до субјектите надлежни за електроенергетска, водоводна и канализациона инфраструктура, веднаш по приемот на основен проект и позитивен извештај за ревизија на основниот проект.

(2) Субјектот надлежен за електроенергетска инфраструктура е должен во рок од пет дена од денот на приемот на барањето за увид да изврши увид во основниот проект и да достави мислење дали објектот може да се приклучи на соодветниот електроенергетски систем.

(3) Субјектот надлежен за водоводна и канализациона инфраструктура е должен во рок од пет дена од денот на приемот на барањето за увид да изврши увид во основниот проект и да достави мислење дали објектот може да се приклучи на водоводниот и канализационен систем.

(4) Доколку со основниот проект се предвидува приклучување на објектот на топловодна и гасоводна инфраструктура, надлежниот орган, во рокот утврден во ставот (1) на овој член, доставува барање за увид во основниот проект до субјектите надлежни за топловодна и гасоводна инфраструктура, кои се должни во рок од пет дена од денот на приемот на барањето да извршат увид во основниот проект и да достават мислење дали објектот може да се приклучи на топловодната и гасоводната инфраструктура.

(5) Доколку се работи за изградба на магацини за складирање на експлозивни материи, магацини, склад или резервоар за складирање на запални течности и гасови, преточувалиште, станица за снабдување со гориво, нафтовод или гасовод, вклучувајќи го складот, постројката или уредот што е технолошки сврзан со нафтоводот или гасоводот, надлежниот орган во рокот утврден во ставот (1) на овој член, доставува барање за увид во основниот проект до органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на внатрешните работи, кој е должен во рок од пет дена од денот на приемот на барањето да изврши увид во основниот проект и да даде согласност или да даде забелешки, доколку не се исполнети условите за согласност.

(6) Доколку се работи за изградба на градби за кои основниот проект согласно со Законот за градење треба да содржи и елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни материи, надлежниот орган, во рокот утврден во ставот (1) на овој член, доставува барање за увид во основниот проект и до Дирекцијата за заштита и спасување, која е должна во рок од пет дена од денот на приемот на барањето да изврши увид во основниот проект и да даде согласност на елаборатот или да даде забелешки доколку не се исполнети условите за согласност.

(7) Доколку субјектите од ставовите (2), (3), (4), (5) и (6) на овој член не постапат согласно со овој член се смета дека немаат забелешки и ако поради нивното непостапување во иднина настанат штети, обврската за надоместок на штета ќе биде на товар на субјектот чие непостапување ја предизвикало штетата.

(8) Субјектите од ставовите (2), (3), (4), (5) и (6) на овој член кои доставиле забелешки на основниот проект се должни да проверат дали е постапено по претходно дадените забелешки од страна на барателот, во рок од два работни дена од денот на приемот на барањето за повторен увид во основниот проект кое е доставено од страна на надлежниот орган.

(9) Доколку субјектите од ставовите (2), (3), (4), (5) и (6) на овој член постапувајќи согласно со ставот (8) на овој член и по извршената проверка повторно имале забелешки на основниот проект, односно дале негативно мислење или не дале согласност, надлежниот орган донесува решение за одбивање на барањето за одобрение за градење.

(10) Доколку барателот во постапката за добивање на одобрението за градење до надлежниот орган достави идеен проект, во тој случај се постапува согласно со одредбите на овој член, веднаш по доставување на основен проект со позитивен извештај за ревизија на основен проект.

(11) Во случаите кога надлежниот орган издал одобрение за градење врз основа на идеен проект, и по доставувањето на основниот проект согласно со членот 33-ѓ став (3) субјектите од ставовите (2), (3), (4), (5) и (6) на овој член имале забелешки на основниот проект, односно дале негативно мислење, надлежниот орган донесува решение за прекин со изградбата на градбата а инвеститорот е должен да ја прекине изградбата на градбата. Прекиноот на изградбата на градбата ќе трае се до отстранување на забелешките дадени од страна на субјектите од ставовите (2), (3), (4), (5) и (6) на овој член, а изградбата на градбата ќе продолжи по добивање на известување од страна на надлежниот орган дека може да се продолжи со изградба на градбата.

(12) Барањето за увид во основниот проект, мислењето или согласноста, односно забелешките се доставуваат во писмена форма.

Член 33-ж

(1) Надлежниот орган е должен да достави примерок од правосилното одобрение за градење и примерок од заверениот основен проект до надлежниот орган за водење на јавната книга за запишување на правата на недвижностите заради прилежување и предлежување во јавната книга во која е запишано правото врз земјиштето.

(2) Во случај кога одобрението за градење е издадено врз основа на идеен проект надлежниот орган ќе достави правосилното одобрение за градење до надлежниот орган за водење на јавната книга за запишување на правата на недвижностите заради прилежување и предлежување во јавната книга во која е запишано правото врз земјиштето, откако ќе биде доставен основен проект со позитивна ревизија на основниот проект.

(3) Кога одобрението за градење се издава на повеќе инвеститори во одобрението се наведуваат сите инвеститори во идеални или реални делови, врз основа на правно дело заверено кај нотар за уредување на меѓусебните права и обврски за градба.

Член 33-з

(1) Доколку функционерот кој раководи со надлежниот орган не го издаде одобрението за градење, односно не донесе решение за одбивање на барањето за издавање на одобрението за градење во рокот од членот 33-ѓ став (6) од овој закон, подносителот на барањето има право во рок од три работни дена да поднесе барање до архивата на надлежниот орган, за функционерот кој раководи со надлежниот орган да издаде одобрение за градење.

(2) Формата и содржината на барањето од ставот (1) на овој член ги пропишува функционерот кој раководи со надлежниот орган. Формата на барањето се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

(3) Кон барањето од ставот (1) на овој член барателот доставува и копија од барањето од членот 33-ѓ став (1) од овој закон.

(4) Функционерот кој раководи со надлежниот орган, е должен во рок од пет работни дена од денот на поднесување на барањето од ставот (1) на овој член до архивата надлежниот орган, да издаде одобрение за градење или да донесе решение со кое се одбива барањето за издавање на одобрение за градење.

(5) Доколку функционерот кој раководи со надлежниот орган не издаде одобрение за градење, односно не донесе решение со кое се одбива барањето за издавање на одобрението за градење во рокот од ставот (4) на овој член, подносителот на барањето може да го извести Државниот управен инспекторат во рок од пет работни дена.

(6) Државниот управен инспекторат е должен во рок од десет дена од денот на приемот на известувањето од ставот (5) на овој член да изврши надзор во надлежниот орган дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(7) Инспекторот од Државниот управен инспекторат по извршениот надзор согласно со закон донесува решение со кое го задолжува функционерот кој раководи со надлежниот орган во рок од десет дена да одлучи по поднесеното барање, односно да го одобри или одбие барањето и да го извести инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со кој одлучил по поднесеното барање.

(8) Доколку функционерот кој раководи со надлежниот орган не одлучи во рокот од ставот (7) на овој член, инспекторот ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка за прекршок предвиден со Законот за управната инспекција и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена, во кој функционерот кој раководи со надлежниот орган ќе одлучи по поднесеното барање за што во истиот рок ќе го извести инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со кој одлучил по поднесеното барање. Инспекторот во рок од три работни дена го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(9) Доколку функционерот кој раководи со надлежниот орган не одлучи и во дополнителниот рок од ставот (8) на овој член, инспекторот во рок од три работни дена ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител и во тој рок ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(10) Доколку инспекторот не постапи по известувањето од ставот (5) на овој член, подносителот на барањето во рок од пет работни дена има право да поднесе приговор до писарницата на директорот на Државниот управен инспекторат. Доколку директорот нема писарница, барањето се поднесува во писарницата на седиштето на Државниот управен инспекторат.

(11) Директорот на Државниот управен инспекторат е должен во рок од три работни дена да го разгледа приговорот од ставот (10) на овој член и доколку утврди дека инспекторот не постапил по известувањето од подносителот на барањето од ставот (5) на овој член и/или не поднел пријава согласно со ставот (9) на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка за инспекторот за прекршок предвиден со Законот за управната инспекција и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена во кој инспекторот ќе изврши надзор во надлежниот орган дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(12) Доколку инспекторот не постапи и во дополнителниот рок од ставот (11) на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител против инспекторот и во рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(13) Во случајот од ставот (12) на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат веднаш, а најдоцна во рок од еден работен ден ќе овласти друг инспектор да го спроведе надзорот веднаш.

(14) Во случаите од ставот (13) на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат во рок од три работни дена го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(15) Доколку директорот на Државниот управен инспекторат не постапи согласно со ставот (11) од овој член, подносителот на барањето може да поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител во рок од осум работни дена.

(16) Доколку функционерот кој раководи со надлежниот орган не одлучи во рок од ставот (8) на овој член, подносителот на барањето може да поведе управен спор пред Управниот суд.

(17) Постапката пред Управниот суд е итна.

(18) Министерството за економија е должно да ја известува Дирекцијата за секое поднесено барање за издавање на одобрение за градење и за секое издадено одобрение за градење во писмена форма, во рок од седум дена од денот на приемот на барањето, односно денот на издавањето на одобрението.

Член 33-s

Против управните акти издадени во постапката за добивање на одобрение за започнување со подготвителни работи и во постапката за добивање на одобрение за градење, жалба може да се поднесе во рок од 15 дена од денот на прием на истите, до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Член 33-и

(1) Одобрението за градење кое е издадено спротивно на одредбите од овој закон е ништовно. Надлежниот орган ги сноси трошоците за враќање на просторот во состојбата во која бил пред издавањето на одобрението за градење кое е огласено за ништовно, а инвеститорот има право на надоместок на штета и надоместок на изгубена добивка од надлежниот орган.

(2) Во случаите кога одобрението за градење е огласено за ништовно согласно со членот 33-л став (2) од овој закон, надлежниот орган не ги сноси трошоците за

враќање на просторот во состојбата во која бил пред издавањето на одобрението за градење и инвеститорот нема право на надоместок на штета и изгубена добивка од надлежниот орган.

Член 33-ј

При доградба и надградба на објект се спроведува истата постапка предвидена за добивање на одобрение за започнување со подготвителни работи и одобрение за градење пропишана со овој закон.

Член 33-к

(1) Ако заради изградба е потребно инвеститорот да отстрани изградена градба или нејзини делови, а истите се наоѓаат во рамките на површината за градење, истиот е должен тоа да го стори по правосилноста на одобрението за градење врз основа на посебен елаборат за начинот на отстранување на постојната градба, во која ќе бидат дадени решенија за третманот на градежниот шут создаден од отстранувањето на порано изградената градба.

(2) Ако градбите од ставот (1) на овој член се наоѓаат надвор од површината за градење, а во рамките на градежната парцела, градителот е должен да ги отстрани најдоцна до издавањето на одобрението за употреба.

Член 33-л

(1) Одобрението за градење престанува да важи доколку закупецот, односно сопственикот на земјиштето не започне со изградба во рокот утврден во одобрението за градење согласно со членот 8 став (10) од законот за технолошки индустриски развојни зони ("Службен весник на Република Македонија" број 14/2007, 103/2008, 130/2008, 139/2009, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14 и 72/15).

(2) Во случаите од ставот (1) на овој член надлежниот орган донесува акт за ништовност на одобрението за градење, кој се доставува до органот надлежен за водење на јавната книга за запишување на правата на недвижностите и истиот е основ за бришење на сите прилежувања и предбележувања поврзани со недвижноста.

(3) Доколку градбата започнала да се гради по истекот на рокот од ставот (1) на овој член, се смета дека градењето е бесправно.

Член 33-љ

(1) Инвеститорот е должен писмено да ја пријави изградбата до надлежниот орган, градежната инспекција и инспекцијата на трудот, пред започнувањето на изградбата на градбата за која е издадено одобрение за градење.

(2) Во известувањето од ставот (1) на овој член инвеститорот е должен да ги назначи изведувачот и правното лице за вршење надзор со определен надзорен инженер. Доколку во текот на градењето се промени изведувачот или правното лице за вршење на надзор, односно определениот надзорен инженер, инвеститорот е должен за настанатата промена да го известува надлежниот орган.

Одобрението за градење на дел или делови од градба.

Член 33-м

(1) Одобрението за градење може на барање на инвеститорот да се издаде и за еден или повеќе нејзини делови, ако претставуваат градежна и функционална целина, како фазна градба.

(2) Барањето за издавање на одобрението за градење на дел од градба го поднесува инвеститорот со документацијата предвидена согласно со членовите 33-д и 33-ѓ од овој закон.

(3) Во барањето од ставот (2) на овој член се наведува делот, односно деловите од градбата за кои се однесува барањето.

Член 13

По членот 34 се додаваат десет нови члена 34-а, 34-б, 34-в, 34-г, 34-д, 34-ѓ, 34-е, 34-ж, 34-з и 34-с, кои гласат:

Изградени објекти

Член 34-а

(1) За објектите кај кои не е утврден правниот статус во рамките во зоните, а истите во целост се изградени и претставуваат градежна и функционална целина до влегување во сила на овој закон, освен за инфраструктурните објекти во рамки на зоната, кои ги градат субјектите-даватели на јавни услуги кои се надлежни за изградба на електроенергетската, водоводната, канализационата, гасоводната и телекомуникациската инфраструктура, надлежниот орган на подносителот на барањето му издава решение за потврдување на правниот статус, доколку ги исполнуваат условите од членот 34-д овој закон.

(2) Постапката од ставот (1) на овој член за зоните ја спроведува Дирекцијата, а за зоните за кои е склучен договор за јавно приватно партнерство ја спроведува Министерството за економија (во натамошниот текст: надлежни органи).

Барање за потврдување

Член 34-б

(1) За потврдување на објектите од членот 34-а од овој закон се поднесува писмено барање за потврдување на правниот статус на објектот од страна на имателот на објектот, до надлежниот орган.

(2) Подносител на барање за потврдување на објектите од членот 34-а од овој закон, може да биде правно лице регистрирано во Централниот регистар на Република Македонија кое е имател на објектот или Дирекцијата, доколку има преземено објект кај кого не е утврден правниот статус во рамките на зоните.

(3) Во случаите кога подносител на барањето за потврдување на објекти е правно лице регистрирано во Централниот регистар на Република Македонија, истиот е должен со барањето за потврдување на објекти, да достави:

- извод од Централниот регистар на Република Македонија,

- доказ за приклучок на комунална инфраструктура и/или сметки за јавни услуги (струја, вода), а доколку објектот нема инфраструктурни приклучоци, изјава заверена на нотар дадена под кривична и материјална одговорност со која барателот ќе потврди дека објектот, е изграден пред стапување во сила на овој закон и

- геодетски елаборат за утврдување на фактичка состојба.

(4) Доколку објектот за кој е поднесено барање за потврдување е изграден на земјиште во сопственост на Република Македонија, за кое барателот нема склучено договор за закуп, барателот е должен да поднесе писмено барање согласно со членот 34-ж од овој закон заради доделување на земјиштето на кое е изграден објектот под закуп и за тоа да достави доказ.

(5) Доколку подносител на барање за потврдување на објект кај кој не е утврден правниот статус во рамките во зоните е Дирекцијата во тој случај Дирекцијата издава решение за потврдување на правниот статус на објектот само врз основа на геодетски елаборат за утврдување на фактичка состојба

(6) Доколку барањето за потврдување на правен статус се однесува за објект за кој со државната урбанистичка-планска документација за зоните, се предви-

дени посебни услови за кои се потребни согласности од одредени надлежни институции, надлежниот орган истите ги обезбедува по службена должност.

(7) Формата и содржината на барањето од ставот 1 на овој член ги пропишува директорот на Дирекцијата. Формата на барањето се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Увид на самото место

Член 34-в

(1) По приемот на барањето за потврдување на објект кај кој не е утврден правниот статус во рамките во зоните, комисијата формирана од надлежниот орган ја утврдува фактичката состојба на самото место и составува записник за извршен увид на самото место со фотографии од објектот.

(2) Записникот од ставот (1) на овој член содржи податоци за објектот и во истиот се констатира дали истиот претставува градежна и функционална целина.

(3) Комисијата од ставот (1) на овој член се состои од тројца членови и нивни заменици.

(4) Формата и содржината на записникот за извршен увид на самото место од ставот (1) на овој член ги пропишува директорот на Дирекцијата, односно министерот за економија.

Член 34-г

(1) Доколку со барањето за потврдување на објект кај кој не е утврден правниот статус во рамките во зоните, не е доставен некој од потребните докази надлежниот орган во рок од десет работни дена од денот на приемот на барањето донесува заклучок за прекин на постапката и доставува известување до барателот за дополнување на барањето.

(2) Во случајот од ставот (1) на овој член постапката за потврдување на објектот ќе продолжи по дополнување на барањето.

Услови за издавање на Решение за потврдување на објект кај кој не е утврден правниот статус во рамките на зоните

Член 34-д

(1) Решение за потврдување на објект кај кој не е утврден правниот статус во рамките на зоните се издава, доколку се исполнети следниве услови:

- доставена е комплетната документација од членот 34-б од овој закон,

- изготвен е записник за извршен увид на самото место согласно со членот 34-в од овој закон во кој е констатирано дека објектот претставува градежна и функционална целина,

- објектот е изграден пред влегување во сила на овој закон,

- објектот е изграден на земјиште во зоната на кое барателот има право на закуп или сопственост, а доколку објектот е изграден на земјиште во сопственост на Република Македонија, за кое барателот нема склучено договор за закуп, доставен е доказ за поднесено барање за писмено барање согласно со членот 34-ж од овој закон заради доделување на земјиштето на кое е изграден објектот под закуп,

- обезбедени се потребни согласности согласно со членот 34-б став (6) од овој закон, доколку се пропишани во државната урбанистичка-планска документација за зоните и

- објектот е со намена В - Јавни институции и/или намена Г - Производство, дистрибуција и сервис.

Постапка за издавање на Решение за потврдување на објект кај кој не е утврден правниот статус во рамките на зоните

Член 34-ѓ

(1) По исполнувањето на условите од членот 34-д од овој закон, надлежниот орган во рок од пет работни дена, изготвува пресметка за плаќање на надоместок за издавање на Решение за потврдување на објект кај кој не е утврден правниот статус во рамките на зоните. Висината на надоместокот изнесува 61,00 денар по м² од изградена површина на објект која површина е утврдена со геодетскиот елаборат за утврдување на фактичката состојба.

(2) Средствата од надоместокот од ставот (1) на овој член во висина од 30% се приход на Буџетот на Република Македонија, а во висина од 70% се приход на буџетот на надлежниот орган. Надоместокот од ставот (1) на овој член барателот е должен да го плати во рок од дваесет работни дена од денот на приемот на пресметката.

(3) Доколку се исполнети условите од членот 34-д од овој закон и е уплатен надоместокот од став 1 на овој член, надлежниот орган донесува Решение за потврдување на објект кај кој не е утврден правниот статус во рамките на зоните со кое се потврдува дека објектот ги исполнува условите за запишување во јавните книги за запишување на правата на недвижности.

(4) Решението за потврдување на правен статус на објектите во рамките на зоните престапува основ за запишување на правото на сопственост на објектот во јавната книга за запишување на правата на недвижности.

(5) При запишување на правото на сопственост на објектот во јавната книга за запишување на правата на недвижностите се приbeleжува дека објектот добил правен статус со решение за потврдување на правен статус согласно со одредбите на Законот за технолошки индустриски развојни зони.

(6) Формата и содржината на решението од ставот (1) на овој член ги пропишува директорот на дирекцијата или министерот за економија.

Постапување со објекти кои нема да го утврдат правниот статус во рамките на зоните со овој закон

Член 34-е

(1) Објект кај кој не е утврден правниот статус во рамките на зоните, а за кој нема да се поднесе барање и/или нема да ги исполни условите за издавање на решение за потврдување на истиот ќе биде отстранет во постапка согласно со Законот за градење.

(2) Доколку се утврди дека по поднесувањето на барање за потврдување на објект кај кој не е утврден правниот статус во рамките на зоните, се извршени доградби и надградби на објектот за кој е поднесено барањето, ќе се донесе решение за одбивање на барањето за потврдување на истиот без оглед дали објектот ги исполнува условите за потврдување на објект кај кој не е утврден правниот статус во рамките на зоните.

Регулирање на закуп на земјиште врз кој е изграден објект кај кој не е утврден правниот статус во рамките во зоните

Член 34-ж

(1) На барателот од членот 34-б став (4) од овој закон, по претходно поднесено писмено барање, Дирекцијата во рок од шест месеци по издавањето на решението за потврдување на објект кај кој не е утврден правниот статус во рамките на зоните, ќе склучи договор за закуп на земјиштето со барателот по претходна согласност на Владата на Република Македонија.

(2) Периодот на закуп и висината на закупнината во случајот од ставот (1) на овој член ги определува Владата на Република Македонија.

(3) Формата и содржината на барањето од ставот (1) на овој член и потребната документација ги пропишува директорот на Дирекцијата.

Член 34-з

Објектите за кои е донесено решение за потврдување на правен статус, а кои не се вклопени во урбанистичко-планската документација, ќе се вклопат во рок од три години од денот на донесување на решение за потврдување на правниот статус на објектот.

Член 34-с

Против управните акти издадени во постапката за потврдување на објект кај кој не е потврден правниот статус во рамките во зоните зона, жалба може да се поднесе во рок од 15 дена од денот на прием на истите до Државната комисија за одлучување во управна постапка од работен однос во втор степен.

Член 14

По членот 38 се додава нов член 38-а, кој гласи:

Постапка за давање под долготраен и краткотраен закуп на градежно земјиште во рамките на зоните на даватели на услуги од јавен интерес

Член 38-а

(1) Постапката за давање под долготраен и краткотраен закуп на градежно земјиште на даватели на услуги од јавен интерес кои се надлежни за изградба на електроенергетската, водоводната, канализационата, гасоводната и телекомуникациската инфраструктура, кое земјиште согласно со Урбанистички план или Урбанистичка-планска документација е планирано за изградба на технолошки индустриски развојни зони ја спроведува Дирекцијата.

(2) Врз основа на поднесено писмено барање од страна на давателите на услуги од јавен интерес кон кое се приложува Извод од план за соодветната зона и Геодетски елаборат за нумерички податоци, Дирекцијата склучува договор за давање под долготраен и краткотраен закуп на градежно земјиште во рамките на зоната.

(3) Склучениот договор за засновање на право на закуп е основ за приbeleжување во јавната книга за приbeleжување на недвижности.

(4) Висината на надоместокот за закупеното земјиште ќе се пресметува согласно со износот во Тарифник на основачот, утврден во членот 34 став (1) од овој закон.

Член 15

Во членот 41 по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

“(5) По исклучок на ставот (3) на овој член записот од евиденцијата за стоки за секое поединечно внесување не се доставува во случаите на промет на добра кои се превезуваат или испраќаат од останатиот дел од царинско подрачје во технолошките индустриски развојни зони, доколку вкупниот износ на надоместокот за извршениот промет без данокот на додадена вредност е еднаков или помал од 60.000 денари, како и во случаи при промет на домашна стока наменета за крајна потрошувачка, согласно со законот за додадена вредност.”

Член 16

Во членот 43 став (1) алинеја 5 се брише

Член 17

Во членот 44 став (2) точка 4 зборовите: "согласно со членот 29 став (4) од овој закон" се бришат.

Член 18

По членот 46 се додава нов член 46-а, кој гласи:

„Член 46-а

(1) Глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорното и службеното лице во Министерството за економија ако не постапи согласно со членот 33-з став (18)."

Член 19

(1) Одредбите од членовите 33-а, 33-б, 33-в, 33-г, 33-д, 33-ѓ, 33-е, 33-ж, 33-з, 33-с, 33-и, 33-ј, 33-к, 33-л, 33-љ и 33-м ќе започнат да се применуваат од 1 септември 2015 година.

(2) Постапките за измени во текот на изградбата, промена на инвеститор, издавање на одобрение за употреба, упис на недвижности во јавна книга, за градбите во технолошките индустриски развојни зони основани од Владата на Република Македонија и од правни лица, кои ги градат инвеститорите, за кои е издадено одобрение за градење или е поднесено барање за одобрение за градење заклучно со 1 септември 2015 година, ќе се спроведат согласно со одредбите од Законот за градење во електронска форма.

(3) Барањето за потврдување на објектите од членот 34-б од овој закон барателите се должни да го достават во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 20

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за технолошки индустриски развојни зони.

Член 21

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR ZONA ZHVILLIMORE TEKNOLOGJIKE
INDUSTRIALE

Neni 1

Në Ligjin për zona zhvillimore teknologjike industriale ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 14/2007, 103/2008, 130/2008, 139/2009, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14 dhe 72/15), në nenin 1 paragrafi (1) pas fjalëve: "kushtet e veçanta për kryerjen e tyre," shtohen fjalët: "fitimi i objekteve, procedura për lëshim të lejes për ndërtim, dhe procedura për dhënie me qira të tokës ndërtimore në zona të dhënësve të shërbimeve me interes publik, si dhe procedura për vërtetim të objekteve të ndërтуара përkatësisht të filluara me ndërtim të të cilat nuk është përcaktuar statusi juridik në korniza të zonave".

Neni 2

Në nenin 4 paragrafin (1) pas pikës 27 shtohen dy pika të reja 28 dhe 29 si vijojnë:

"28. Objekte sipas këtij ligji janë: ndërtesa, pjesë të veçanta të ndërtesave, objekte industriale dhe të tjera në rajon i cili është në procedurë për miratim të dokumentacionit përkatës të planit për shkak të formimit të zonës zhvillimore teknologjike industriale ose zonës së gjelbër-industriale të themeluar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë, si dhe ndërtesa, pjesë të veçanta të ndërtesave, objekte industriale dhe të tjera në rajon të zonës së themeluar zhvillimore teknologjike industriale ose zonës së gjelbër-industriale të themeluar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

29. Me investitor sipas këtij ligji nënkuptohen qiramarrësit dhe pronarët e tokës në zonat zhvillimore teknologjike industriale të cilët i ndërtojnë ndërtimet në zonat zhvillimore teknologjike industriale të formuara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe nga persona juridikë (përveç objekteve të infrastrukturës në korniza të zonës të cilat i ndërtojnë subjektet - dhënës të shërbimeve publike të cilët janë kompetentë për ndërtimin e infrastrukturës elektroenergetike, të ujësjellësit, të kanalizimit, të gazpërçuesit dhe të telekomunikacionit)."

Pikat (28) dhe (29) bëhen pika (30) dhe (31)

Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2) si vijon:

"(2) Nocionet të cilat janë përdorur në përshkrimin e procedurës për lëshim të lejes për ndërtim në pajtim me këtë ligj, nëse nuk janë të përshkruara në këtë ligj e kanë kuptimin e njëjtë nga Ligji për ndërtim."

Paragrafi (2) bëhet paragraf (3).

Neni 3

Në nenin 5 paragrafët (2) dhe (3) shlyhen.

Neni 4

Pas neni 5 shtohet neni i ri 5-a, si vijon:

"Neni 5-a

(1) Qarkullimi i të mirave dhe shërbimeve në zonat zhvillimore teknologjike industriale, përveç qarkullimit të dedikuara për konsumim të fundit nuk është lëndë e tatimit me tatim mbi vlerën e shtuar.

(2) Nga pagesa e tatimit mbi vlerën e shtuar lirohet eksporti i të mirave në zonat zhvillimore teknologjike industriale me kusht që ato të mos lëshohen në qarkullim të lirë, përkatësisht të mos jenë të dedikuara për konsumim të fundit.

(3) Tatimimi me tatim mbi vlerën e shtuar i qarkullimit të të mirave dhe shërbimeve të cilat transportohen ose dërgohen nga pjesa tjetër e rajonit doganor në zonat zhvillimore teknologjike industriale si dhe qarkullimi i të mirave me status të mallit vendor në pajtim me ligjin doganor të cilat transportohen ose dërgohen nga zonat zhvillimore teknologjike industriale në pjesën tjetër të rajonit doganor të Republikës së Maqedonisë kryhen në pajtim me dispozitat e Ligjit për tatim mbi vlerën e shtuar.

(4) Shfrytëzuesi i zonës mund t'i shfrytëzojë lehtësimet tatimore nga paragrafët (1), (2) dhe (3) të këtij neni pas marrjes së aktvendimit për fillim me punë."

Neni 5

Në nenin 7 paragrafin (1), në fjalën hyrëse pas numrit "5" vihet presje dhe shtohet numri "5-a".

Neni 6

Në nenin 8 fjalja hyrëse nga paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Me kushtet dhe në kufijtë e përcaktuar në nenin 4-a të këtij ligji, në zonat zhvillimore teknologjike industriale realizohen edhe volitshmëritë si vijon:"

Në pikën 1) pas fjalëve: "shfrytëzuesi i zonës" shtohen fjalët: "qiramarrësit dhe pronarët e tokës në zonat zhvillimore teknologjike industriale janë të liruar", ndërsa fjalët: "është i liruar" shlyhen.

Në paragrafin (5) fjala "shfrytëzuesit" shlyhet.

Paragrafi 10 ndryshohet si vijon:

"Qiramarrësi, përkatësisht shfrytëzuesi i zonës është i obliguar në tokën e ndarë për shfrytëzim të fillojë me ndërtim në afat prej nëntë muajsh nga lidhja e marrëveshjes për qiramarrje. Shfrytëzuesi i zonës është i obliguar më së voni për 30 muaj nga dita e lidhjes së marrëveshjes për qiramarrje të përfundojë me ndërtim dhe të fillojë me prodhim".

Paragrafi 11 ndryshohet si vijon:

"Marrëveshja për qiramarrje të tokës në mënyrë të njëanshme prishet, nëse shfrytëzuesi përkatësisht qiramarrësi i tokës në zonë në afat prej nëntë muajsh nga lidhja e marrëveshjes për qiramarrje nuk fillon me ndërtim të objektit ndërtimor dhe nëse shfrytëzuesi në afat prej 30 muajsh nga dita e lidhjes së marrëveshjes për qiramarrje nuk fillon me prodhim".

Pas paragrafit (11) shtohet paragraf i ri (12) si vijon:

"(12) Në rast të prishjes së marrëveshjes për qiramarrje në pajtim me paragrafin (11) të këtij neni, Qiramarrësi ia bartë Qiradhënësit pa kompensim, ndërsa Qiramarrësi i

pranon të gjitha objektet e ndërtuara ose pjesërisht të ndërtuara në Tokën Ndërtimore në atë moment në gjendje në të cilën gjenden."

Neni 7

Në nenin 9 paragrafi (2) pas numrit "5" fjalët: "paragrafi (1) pikat 1, 2, 3, dhe 4" shlyhen.

Në paragrafin (3) pikën 2) fjalët: "aktvendim nga neni 29 paragrafi (4), përkatësisht" shlyhen.

Neni 8

Në nenin 12 paragrafi (2) pas pikës 30) shtohen dy pika të reja 31) dhe 32), si vijojnë:

"31) Lidh marrëveshje për qiramarrje afatgjate dhe afatshkurtër të tokës ndërtimore për objektet të infrastrukturës në korniza të zonës të cilat i ndërtojnë subjektet - dhënës të shërbimeve publike të cilat janë kompetente për ndërtimin e infrastrukturës elektroenergjetike, të ujësjellësit, të kanalizimit, të gazpërçuesit dhe të telekomunikacionit pas kërkesës dhe dokumentacionit të projektit të dorëzuar nga subjekti - dhënës i shërbimit publik.

32) Merr pjesë në procedura për ankand publik gjatë shitjes së objekteve në procedurë të përmbarimit pas vendimi të miratuar paraprak për dhënie të pajtimit nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë."

Pikat 31) dhe 32) dhe 33) bëhen pika 33), 34) dhe 35).

Neni 9

Pas nenit 22 shtohen nëntë nene të reja 22-a, 22-b, 22-g, 22-d, 22-gj, 22-e, 22-zh, dhe 22-z, si vijojnë:

"Shitja dhe dhënia me qira e objekteve me ankand publik

Neni 22-a

Objektet pronë e Republikës së Maqedonisë me të drejtë shfrytëzimi të Drejtorisë mund të shiten ose jepen me qira me ankand publik elektronik, në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

Neni 22-b

(1) Shitja e objekteve nga neni 22-a i këtij ligji do të bëhet në bazë të vendimit të Qeverisë së Republikës të Maqedonisë me propozim të Drejtorisë.

(2) Me vendimin nga paragrafi (1) i këtij neni Qeveria e Republikës së Maqedonisë e autorizon Drejtorinë ta mbajë procedurën për ankand publik dhe të lidhë marrëveshje për shitje të objekteve.

(3) Dhënia me qira e objekteve kryhet në bazë të vendimit të miratuar nga Bordi Drejtues i Drejtorisë, nëpërmjet ankandit publik.

(4) Qiraja e objekteve vendoset për periudhë prej pesë vjetësh duke llogaritur nga data e lidhjes së Marrëveshjes për qiramarrje.

(5) Pas kalimit të afatit prej pesë vjetësh, nga data e lidhjes së Marrëveshjes për qiramarrje të objektit, Drejtoria do ta ofrojë objektin në shitje me ankand publik.

(6) Qiramarrësi i objektit ka të drejtë të parashtrijë kërkesë për blerje të objektit, para përfundimit të afatit prej pesë vjetësh, nga data e lidhjes së Marrëveshjes për qiramarrje të objektit.

(7) Shitja dhe dhënia me qira e objekteve bëhet sipas vlerës tregtare të objekteve, e cila përcaktohet në përputhje me Metodologjinë për përcaktim të vlerës tregtare të objektit në pajtim me Ligjin për vlerësim. Vlerësimi nuk duhet të jetë më i vjetër se një vit para se të kryhet shitja ose qiradhënia e objektit. Vlera e përcaktuar tregtare paraqet çmim fillestar për ankand publik.

(8) Me përjashtim të paragrafit (7) të këtij neni shitja në rast të përcaktuar në nenin 22-z të këtij ligji bëhet me çmim të përcaktuar gjatë dhënies me qira.

(9) Përcaktimin e vlerës tregtare të objektit e kryejnë vlerësues të autorizuar të pronës së patundshme.

Neni 22-v

(1) Shitja dhe dhënia me qira e objektit bëhet me ankand publik elektronik (në tekstin e mëtejme: ankand publik).

(2) Ankandin publik nga paragrafi (1) i këtij neni Drejtoria e zbaton nëpërmjet sistemit elektronik për ankand publik të Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve. Për shfrytëzimin e sistemit elektronik për ankand publik Drejtoria paguan kompensim.

(3) Procedurën për ankand publik e zbaton Komisioni treanëtarësh për zbatim të procedurave për ankand publik dhe zëvendësit e tyre (në tekstin e mëtejme: Komisioni), i formuar nga Drejtoria, me përfaqësues të Drejtorisë për Zona Zhvillimore Teknologjike Industriale, Ministria e Transportit dhe Lidhjeve dhe Ministria e Financave me shpallje të dhënë paraprake në sistemin elektronik për ankand publik dhe në dy gazeta ditore të cilat botohen në gjuhën maqedonase, ndërsa dalin së paku tre muaj para ditës së shpalljes së konkursit dhe një gazetë ditore e cila botohet në gjuhën të cilën e flasin së paku 20% nga qytetarët të cilët flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase në komunat, komunat në qytetin e Shkupit dhe qytetin e Shkupit në rajonin e të cilit gjendet objekti lëndë e shpalljes, ndërsa del së paku tre muaj para ditës së shpalljes së konkursit.

(4) Shpallja për shitje dhe dhënie me qira të objekteve në mënyrë të obligueshme i përmban këto të dhëna për:

- objektin i cili është lëndë e shitjes ose qiradhënies (sipërfaqja dhe numri i parcelës kadastrale ku gjendet),

- çmimin e përgjithshëm fillestar për objektin i cili është lëndë e shitjes, përkatësisht çmimin e përgjithshëm fillestar për qiramarrje vjetore të objektit i cili jepet me qira,

- afatin për dhënie me qira të objekteve,

- afatin e parashtrimit dhe mënyrën e parashtrimit të fletëparaqitjeve për pjesëmarrje në ankand publik,

- kohën e fillimit dhe kohëzgjatjen e ankandit publik, kushtet për pjesëmarrje në ankand publik për persona të huaj fizikë dhe juridikë,

- garancinë bankare për seriozitetin e ofertës në lartësi prej 25% nga vlera e konstatuar e objektit,

- detyrimin e ofertuesit më të volitshëm për t'i paguar mjetet në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të njoftimit me shkrim për zgjedhje, në të kundërtën nuk do të qaset në lidhjen e marrëveshjes, ndërsa garancia bankare për seriozitet të ofertës do të jetë e aktivuar dhe ofertuesit do t'i shqiptohet ndalim për pjesëmarrje në procedurat për ankand publik për tjetërsim ose dhënie me qira të sendeve të patundshme në periudhë prej një viti nga dita e shqiptimit të ndalimit,

- mënyrën dhe procedurën për zbatim të ankandit (mënyrën e legjitimitit të pjesëmarrësve në ankandin publik, hapin minimal të zmadhimit të vlerës për metër katror të objektit, definimin e fillimit dhe fundit të ankandit publik, afatin për pagesë të ofertuesit më të volitshëm, afatin për kthim të garancisë bankare, detyrimet për pagesë të tatimit mbi qarkullim, detyrimin për shpenzime për solemnizim të marrëveshjes dhe të drejtën e ankesës) dhe

- internet faqen në të cilën do të kryhet ankandi publik.

(5) Lartësia e çmimit të përgjithshëm fillestar në ankand publik për shitje të objektit nuk mund të jetë më e ulët nga vlera e përcaktuar e tregut e objektit, ndërsa lartësia e çmimit të përgjithshëm fillestar të qiramarrjes është 0,5% nga vlera e përgjithshme e konstatuar për qira mujore të objektit.

Neni 22-g

(1) Për objektin i cili është lëndë e shpalljes e ankandit publik, mund të paraqiten për pjesëmarrje të gjithë personat e interesuar të vendit dhe të huaj fizikë dhe juridikë të cilët

mund të pajisen me pronësi ose të kenë me qira send të patundshëm në territorin e Republikës së Maqedonisë në pajtim me ligjin dhe të cilët i plotësojnë kushtet e dhëna në konkurs.

(2) Komisioni është i obliguar në shpallje të përcaktojë afat për parashtrimin e fletëparaqitjes për pjesëmarrje në ankandin publik.

(3) Afati nga paragrafi (2) i këtij neni nuk mund të jetë më i shkurtë se dhjetë ditë kalendarike as më i gjatë se 30 ditë duke llogaritur nga dita e shpalljes së konkursit deri në ditën e parashtrimit të fletëparaqitjeve.

(4) Fletëparaqitja për pjesëmarrje në ankand publik parashtrohet në formë elektronike dhe duhet t'i përbujë të gjitha të dhënat dhe dëshmitë të cilat janë të përcaktuara në konkursin për ankand publik. Komisioni pas pranimit të fletëparaqitjes përcakton nëse janë dorëzuar në afatin e caktuar dhe nëse janë të kompletuara në pajtim me kushtet në konkurs, pas çka i njofton parashtruesit e fletëparaqitjeve në formë elektronike. Parashtruesve të fletëparaqitjeve të cilat janë komplete, Komisioni në afat prej tri ditësh nga dita e dorëzimit të ofertave u dorëzon emër të shfrytëzuesit dhe shifër për pjesëmarrje në ankandin publik, ndërsa parashtruesve të fletëparaqitjeve të cilët nuk kanë dorëzuar dokumentacion të kompletuar u dorëzon njoftim me arsyetim se nuk do të marrin pjesë në ankandin publik.

(5) Parashtruesit e fletëparaqitjeve të cilët kanë dorëzuar fletëparaqitje të kompletuar për pjesëmarrje në ankand publik në pajtim me shpalljen, në ditën e zbatimit të ankandit publik regjistrohen në internet faqen e theksuar në konkurs me emër të shfrytëzuesit dhe shifër për pjesëmarrje në ankandin publik, pas çka kanë të drejtë për pjesëmarrje në ankandin publik.

(6) Ankandi publik do të mbahet nëse pjesëmarrësit i plotësojnë kushtet e dhëna në konkurs. Ankandi publik do të mbahet nëse pas shpalljes është paraqitur edhe vetëm një pjesëmarrës i cili i plotëson kushtet e dhëna në shpallje dhe e jep çmimin fillestar.

(7) Garancia bankare për seriozitet të ofertës për pjesëmarrje në ankand publik i kthehet parashtruesit të fletëparaqitjes në afat prej 15 ditësh nga dita e mbajtjes së ankandit publik, ndërsa garancia bankare e ofertuesit më të volitshëm i kthehet në afat prej 15 ditësh nga dita e pagesës së shumës së përgjithshme të arritur në ankandin publik.

Neni 22-d

(1) Ankandi publik fillon me shpalljen e çmimit të përgjithshëm fillestar të objektit dhe zbatohet në formë të ankandit nga pjesëmarrësit.

(2) Në pesë minutat e para të ankandit publik pjesëmarrësit mund ta pranojnë, përkatësisht zmadhojnë çmimin e objektit. Ankandi publik konsiderohet i përfunduar në momentin e përfundimit të kohës së caktuar në konkurs, me ç'rast nëse në përfundimin e dy minutave të fundit nga koha e caktuar për kohëzgjatje të ankandit publik nga pjesëmarrësit është dhënë ofertë, afati i fundit për përfundim të ankandit publik vazhdohet edhe për dy minuta, ndërsa do të përfundojë kur për periudhën prej dy minutave në vijim nuk ka ofertë të re të dhënë.

(3) Ankandi publik vazhdon në mënyrë të pakufizuar derisa në interval kohor prej dy minutash ka ofertë të re.

(4) Nëse në pesë minutat e para të ankandit publik nuk është pranuar oferta, përkatësisht nuk është dhënë çmim me i lartë, çmimi i përgjithshëm fillestar i objektit zvogëlohet për 2% pas çka pjesëmarrësit në ankand publik përsëri do të kenë mundësi ta pranojnë, përkatësisht zmadhojnë çmimin e objektit. Nëse në kalimin e dy minutave të fundit nga pesë minutat e dyta të ankandit publik nga pjesëmarrësit është pranuar oferta, përkatësisht është dhënë ofertë të re e lartë, afati i fundit për përfundim të ankandit publik vazhdohet edhe për dy minuta, ndërsa do të përfundojë kur për periudhë prej dy minutash të

ardhshme nuk është dhënë ofertë e re. Nëse në kohëzgjatjen prej pesë minutave përsëri nuk ka ofertë, vlera e objektit përsëri zvogëlohet për 2% nga çmimi i përgjithshëm fillestar i objektit.

(5) Zvogëlimi i çmimit të përgjithshëm fillestar të objektit gjatë ankandit nëse bëhet fjalë për shpallje për herë të parë mund të jetë më së shumti deri në 30% nga vlera e përcaktuar tregtare e objektit, përkatësisht vlera e përgjithshme e konstatuar për qiramarrje mujore të objektit pa dallim sa ofertues janë paraqitur në ankandin publik.

(6) Zvogëlimi i çmimit të përgjithshëm fillestar të objektit gjatë ankandit nëse bëhet fjalë për shpallje për herë të dytë mund të jetë më së shumti deri në 30% nëse në ankand publik është paraqitur vetëm një pjesëmarrës i interesuar, ndërsa nëse janë paraqitur dy ose më shumë pjesëmarrës, zvogëlimi mund të jetë deri në më së shumti 50% nga vlera e përcaktuar tregtare e objektit, përkatësisht vlera e përcaktuar e përgjithshme për qira mujore të objektit.

Neni 22-gj

(1) Ofertues më i volitshëm konsiderohet pjesëmarrësi në ankand publik i cili ka ofruar çmim të fundit i cili paraqet çmim më të lartë për shitje, përkatësisht qira të objektit.

(2) Komisioni pas përfundimit të ankandit publik përpilon procesverbal për ankandin e zbatuar publik i cili dorëzohet te të gjithë pjesëmarrësit e ankandit publik.

(3) Ofertuesi më i volitshëm në afat prej 15 ditësh nga dita e përfundimit të procedurës për ankand publik është i obliguar t'i paguajë mjetet nga paragrafi (1) i këtij neni, ndërsa nëse nuk i paguan në atë afat nuk do të qaset në lidhjen e marrëveshjes, garancia bankare do të jetë e aktivuar dhe ofertuesit do t'i shqiptohet ndalim për pjesëmarrje në procedurat për ankand publik për tjetërsim ose dhënie me qira të sendeve të patundshme në periudhë prej një viti nga dita e shqiptimit të ndalimit.

(4) Pas përfundimit të procedurës për ankand publik me ofertuesin më të volitshëm në afat prej pesë ditësh pune pas pagesës së kryer të çmimit të objektit, Drejtoria lidh marrëveshje për shitje të objektit.

(5) Pjesëmarrësit në ankand publik kanë të drejtë kundërshtimi në lidhje me procedurën për ankand publik, në afat prej tre ditësh nga mbajtja e ankandit publik te Komisioni, i cili vendos për kundërshtimin me aktvendim në afat prej pesë ditësh nga pranimi i kundërshtimit.

(6) Kudër aktvendimit nga paragrafi (5) i këtij neni mund të parashtrohet ankesë te Komisioni Shtetëror për Vendosije në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë.

Nenin 22-e

(1) Marrëveshja për shitje dhe marrëveshja për qiramarrje të objektit lidhet me shkrim dhe veçanërisht përmban palë të marrëveshjes, lëndë të marrëveshjes, përkatësisht të dhëna konkrete për objektin, kohëzgjatjen e qiramarrjes, për blerësin detyrim për pagesë të tatimit mbi vlerën shtuar dhe për shpenzime të noterit, ndërsa për qiramarrësin detyrim për pagesë të shpenzimeve të noterit.

(2) Marrëveshja e cila nuk i përmban elementet nga paragrafi (1) i këtij neni është e pafuqishme.

(3) Pas lidhjes së marrëveshjes blerësi, përkatësisht qiramarrësi në afat prej 30 ditësh atë e dorëzon te noterit për kryerje të solemnizimit.

Neni 22-zh

(1) Shumën e qirasë, qiramarrësi e paguan në llogari të Drejtorisë.

(2) Mjetet nga shitja e kryer e objekteve, paguhen në llogari të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë.

Shitja me të drejtë të blerjes me përparësi

Neni 22-z

(1) Qiramarrësi i objektit ka të drejtë të blerjes me përparësi të objektit, para përfundimit të afatit prej pesë vjetësh nga data e lidhjes së Marrëveshjes për qiramarrje, me parashtrim të kërkesës me shkrim.

(2) Para fillimit të procedurës për shitje të objektit me ankand publik 30 ditë para kalimit të afatit prej pesë vjetësh Drejtoria do t'ia ofrojë objektin, i cili është lëndë e shitjes qiramarrësit të sendit të patundshëm.

(3) Deklaratën për shfrytëzim të të drejtës për blerje me përparësi qiramarrësi mund ta dorëzojë te Drejtoria në afat prej 15 ditësh pas pranimit të njoftimit dhe të prononcohet për të drejtën e blerjes parësore të objektit.

(4) Nëse qiramarrësi e shfrytëzon të drejtën e blerjes parësore të objektit i cili është lëndë e qirasë, shitja bëhet në bazë të marrëveshjes, në të cilën është dhënë mendim pozitiv nga Prokuroria Shtetërore e Republikës së Maqedonisë, ndërsa me vendim të marrë paraprak nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë me të cilin caktohet blerësi i drejtpërdrejtë dhe vlera e objektit.

(5) Nëse objekti shitet në pajtim me paragrafin (4) të këtij neni objekti shitet me çmim të përcaktuar me vlerësimin fillestar të dhënë në qira.

(6) Kur oferta është e pranuar, bartësi i të drejtës parësore të blerjes është i obliguar në afat prej tetë ditësh pas lidhjes së marrëveshjes t'i paguajë mjetet në emër të çmimit.

(7) Kur bartësi i të drejtës me përparësi të blerjes nuk është prononcuar për pranim të ofertës para përfundimit të afatit nga paragrafi (3) i këtij neni, përkatësisht nuk i ka pagur mjetet në emër të çmimit në afatin nga paragrafi (6) të këtij neni, objekti shitet në ankand publik me çmim jo më të ulët nga çmimi fillestar për ankand publik.

(8) Kur në ankand publik nuk do të shitet objekti procedura për shitje të objektit me ankand publik përsëritet.

(9) Nëse shitja e objektit kryhet në pajtim me paragrafin (7) të këtij neni qiramarrësi ka të drejtë t'i mënjanojë sendet e tundshme si dhe sendet të cilat nuk do ta prishin tërësinë funksionale të objektit dhe nuk do të ndikojnë në statikën e tij."

Neni 10

Nenet 29 dhe 30 shlyhen.

Neni 11

Në nenin 33 paragrafët (5) dhe (6), fjalët: "themelimi i ndërmarrjes së re" shlyhen.

Paragrafi (15) ndryshohet si vijon:

"Në lidhje me kushtet për lëshim të lejes për ndërtimet në zonat e themeluara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe nga personat juridikë, të cilat i ndërtojnë qiramarrësit dhe pronarët e tokës në zonat e themeluara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe nga persona juridikë (përveç për objekte infrastrukturore në korniza të zonës të cilat i ndërtojnë subjektet - dhënës të shërbimeve publike të cilët janë kompetentë për ndërtim të infrastrukturës elektroenergjetike, të ujësjellësit, të kanalizimit, të gazpërçuesit dhe të telekomunikacionit) zbatohen dispozitat e këtij ligji, ndërsa në lidhje me kushtet për lëshim të lejes për përdorim për to zbatohen dispozitat e Ligjit për ndërtim."

Paragrafi (16) ndryshohet si vijon:

"Për lëshim të lejes për ndërtim si dhe lejes për përdorim për objektet nga paragrafi (15) i këtij neni organ kompetent është Drejtoria, ndërsa për objekte në zonat për të cilat është lidhur marrëveshje për partneritet publik privat organ kompetent është Ministria e Ekonomisë (në tekstin e mëtejme organe kompetente)."

Paragrafi (17) ndryshohet si vijon:

"Procedurën për lëshim të lejes për ndërtim për objektet nga paragrafi (15) të këtij neni organi kompetent e zbaton në pajtim me këtë ligj, ndërsa procedura për lëshim të lejes për përdorim të tyre zbatohet në pajtim me Ligjin për ndërtim."

Pas paragrafit (17) shtohet paragrafi i ri (18):

"(18) Dokumentacioni i projektit përpilohet dhe verifikohet me shkrim në pajtim me Rregulloren për përbajtjen e projekteve, shënimin e projektit, mënyrën e verifikimit të projektit nga personat kontraktues dhe mënyrën e shfrytëzimit të procesverbaleve elektronike."

Paragrafi (18) bëhet paragraf (19).

Neni 12

Pas nenit 33 shtohen 16 nene të reja: 33-a, 33-b, 33-v, 33-g, 33-d, 33-gj, 33-e, 33-zh, 33-z, 33-x, 33-i, 33-j, 33-k, 33-ll, 33-l dhe 33-m, si vijojnë:

Procedura për lëshim të lejes për ndërtim

Neni 33-a

(1) Procedura për lëshim të lejes për ndërtim të ndërtimeve të cilat i ndërtojnë investitorët zbatohet me shkrim në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

(2) Në procedurat për përpilim të dokumentacionit të projektit, mbikëqyrje të ndërtimit, ndryshimet gjatë ndërtimit, ndryshim të investitorit, formim dhe rregullimi të vendit të ndërtimit, lëshim të lejes për përdorim, regjistrim të patundshmërive në libër publik, përdorim të objektit ndërtimor, rikonstruim, ridedikim, adaptim, mirëmbajtje të objektit, mënjanim të objektit, për mbikëqyrje inspektuese dhe dispozita të kundërvajtjes për ndërtimet nga paragrafi (1) zbatohen dispozitat e Ligjit për ndërtim.

(3) Procedurat nga paragrafi (2) i këtij neni zbatohen në pajtim me dispozitat e Ligjit për ndërtim, me shkrim.

(4) Ndërtimin e objekteve nga paragrafi (1) i këtij neni mund ta bëjë personi juridik me licencë A për realizues, përpilimin e dokumentacionit të projekti personi juridik me licencë A për projektim, revizionin e dokumentacionit të projektit personi juridik me licencë A për revizion të dokumentacionit të projekti ndërsa mbikëqyrjen person juridik me Licencë A për mbikëqyrje të ndërtimit.

KËRKESAT THEMELORE PËR NDËRTESEN

Neni 33-b

Çdo ndërtesë në zona, varësisht nga dedikimi, duhet t'i plotësojë kërkesat themelore për ndërtimin të përcaktuara me Ligjin për ndërtim dhe rregullat nga sfera e ndërtimit si dhe t'i plotësojë kushtet e përcaktuara me parametrat nga dokumentacioni shtetëror i planit urbanistik ose projektit arkitektonik - urbanistik.

Neni 33-v

(1) Investitori mund të fillojë me ndërtim në zona pas marrjes së lejes për ndërtim në pajtim me këtë ligj, e cila është e plotfuqishme në procedurë administrative.

(2) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni investitori në përgjegjësi dhe rrezik personal mund të fillojë me ndërtim dhe në bazë të lejes përfundimtare për ndërtim.

(3) Leje për ndërtim për objekt në zona mund të lëshohet edhe për ndërtime ose pjesë të objekteve të cilat kanë filluar të ndërtohen para hyrjes në fuqi të këtij ligji, vetëm nëse përfshihen në dokumentacionin e planit urbanistik përkatësisht projektit arkitektonik - urbanistik.

Organi kompetent për lëshim të lejes për ndërtim

Neni 33-g

(1) Lejen për ndërtim për objekte në zonat të themeluara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe nga persona juridikë, të cilat i ndërtojnë qiramarrësit dhe pronarët e tokës në zona (përveç për objekte infrastrukturore në korniza të zonës të cilat i ndërtojnë subjektet - dhënës të shërbimeve publike të cilët janë kompetentë për ndërtim të infrastrukturës

elektroenergetike, të ujësjellësit, të kanalizimit, të gazpërçuesit dhe të telekomunikacionit) e lëshon organi kompetent.

(2) Ekzemplari nga leja e plotfuqishme për ndërtim të cilën e miraton organi kompetent dorëzohet te njësia e vetadministrimit lokal në rajonin e të cilës do të ndërtohet objekti.

Procedura për fillim me ndërtim në zona

Neni 33-d

(1) Fillimi i ndërtimit të objekteve të cilat i ndërtojnë investitorët, fillon me punë përgatitore të parcelës, pas lejes së marrë për fillim të punëve përgatitore.

(2) Me lejen për fillim të punëve përgatitore investitori mund ta organizojë kantierin me vendosje të ndërtimeve, të cilat janë në funksion të ndërtimit të ndërtimit. Në leje për punë përgatitore përcaktohet afati në të cilin investitori është i obliguar të sigurojë leje për ndërtim.

(3) Aktivitetet përgatitore dhe ndërtime për kryerje të punëve përgatitore në kuptim të këtij ligji janë:

- gardhi për rrethim të vendit të ndërtimit,
- baza e asfaltit,
- separacioni i agregateve,
- instalimi për prurje dhe përçim të ujit,
- ndërtimet për vendosje të punëtorëve dhe për prodhime ndërtimore,
- pastrimi dhe rrafshimi i parcelës së ndërtimit dhe
- të gjitha llojet e punëve të tokës pa gërmim të themeleve.

(4) Për marrje të leje për fillim të punëve përgatitore investitori parashtron kërkesë me shkrim te organi kompetent.

(5) Me kërkesën nga paragrafi (4) i këtij neni dorëzohet:

- Marrëveshje për qiramarrje afatgjate të tokës ndërtimore përkatësisht marrëveshje për tjetërsim të tokës ndërtimore,

- Certifikatë nga dokumentacioni urbanistik - të planit ose projekt arkitektonik - urbanistik,
- Deklaratë për masa të ndërmarra për siguri në kantier,
- Njoftim për deponim të tokës dhe
- Njoftim për realizues të emëruar dhe person juridik për kryerje të mbikëqyrjes së punëve përgatitore.

(6) Nëse investitori nga paragrafi (1) i këtij neni parashtron kërkesë jokomplete për marrje të lejes për fillim të punëve përgatitore, organi kompetent në afat prej pesë ditësh pune dorëzon njoftim te parashtruesi i kërkesës për kompletim të dokumentacionit të nevojshëm, i cili është i obliguar në afat prej dhjetë ditësh pune nga pranimit i njoftimit ta kompletojë kërkesën me dokumentacionin e nevojshëm.

(7) Nëse investitori e kompletion dokumentacionin në afatin nga paragrafi (6) i këtij neni, organi kompetent lëshon leje për fillim të punëve përgatitore, ndërsa nëse nuk e kompletion kërkesën me dokumentacionin e nevojshëm në afatin e përcaktuar në paragrafin (6) të këtij neni, organi kompetent miraton aktvendim për refuzim të kërkesës.

(8) Nëse investitori nuk siguron leje për ndërtim në pajtim me afatin e përcaktuar në lejen për punë përgatitore, leja e marrë për punë përgatitore shfuqizohet dhe realizuesi është i obliguar menjëherë t'i mënjanojë ndërtimet e vendosura për punë përgatitore dhe tokën në mënyrë adekuate ta rregullojë.

(9) Afati i përcaktuar në lejen për punë përgatitore nga paragrafi (8) i këtij neni, duhet të jetë në komiza të afatit të përcaktuar për fillim të ndërtimi nga neni 8 paragrafi (10) të këtij ligji.

Leja për ndërtim

Neni 33-gj

(1) Procedura për lëshim të lejes për ndërtim në zona mbahet në pajtim me lejen e Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative, nëse me këtë ligj nuk është rregulluar ndryshe.

(2) Për marrje të lejes për ndërtim në zona, investitori parashtron kërkesë me shkrim te organi kompetent me dokumentacionin në vijim:

- Certifikatë nga dokumentacioni i planit urbanistik - ose projektit arkitektonik - urbanistik nga organi kompetent, ndërsa nëse projekti arkitektonik - urbanistik është lejuar në formë elektronike nëpërmjet sistemit informatik e-urbanizëm me të dorëzohet edhe deklaratë e verifikuar në noter e dhënë me përgjegjësi penale dhe materiale me të cilën kërkuesi do të vërtetojë se projekti i dorëzuar arkitektonik - urbanistik është po ai i cili në mënyrë elektronike është lejuar nga organi kompetent,

- Projekt ideor ose themelor,

- Raport pozitiv për realizim të projektit themelor, nëse me kërkesën është dorëzuar projekt themelor,

- Dëshmi për pagesë të kryer të Qiramarrjes së tokës, nëse kërkuesi për leje për ndërtim është qiramarrës i tokës në zona,

- Elaborat gjeodezik për të dhëna numerike për tokë ndërtimore,

- Deklaratë e verifikuar në noter, me përgjegjësi penale dhe materiale me të cilën investitori dëshmon se me ndërtim të ndërtimit përkatësisht pjesës së ndërtimit ka filluar para hyrjes në fuqi të këtij ligji, nëse kërkesa ka të bëjë me ndërtim ose pjesë të ndërtimit ndërtimi i të cilave ka filluar.

(3) Në rast kur në procedurë për lëshim të lejes për ndërtim në zona është dorëzuar projekt ideor, investitori është i obliguar të përpilojë projekt themelor me raport pozitiv për revizion dhe ta dorëzojë te organi kompetent në afat prej gjashtë muajsh nga dita e plotfuqishmërisë së lejes për ndërtim. Nëse në këtë afat nuk dorëzohet projekt themelor me revizion pozitiv, organi kompetent me konkluzion do t'i ndërpresë të gjitha aktivitetet ndërtimore të investitorit deri në momentin derisa nuk dorëzohet ai.

(4) Në rastet nga paragrafi (3) i këtij neni projekti i dorëzuar themelor me raport pozitiv për revizion të projektit themelor nga paragrafi (3) i këtij neni, verifikohet nga personat zyrtarë të organit kompetent.

(5) Organi kompetent është i obliguar në afat prej pesë ditësh pune nga pranimit i kërkesës ta shqyrtojë dokumentacionin e dorëzuar dhe të përcaktojë nëse kërkesa është komplete, nëse dokumentacioni i dorëzuar ka mangësi, nëse projekti themelor ose projekti ideor është përpiluar në pajtim me rregullat për projektim dhe dokumentacioni i planit urbanistik, përkatësisht projektit arkitektonik - urbanistik dhe nëse kërkuesi është qiramarrës i vetëm përkatësisht pronar i tokës ndërtimore në fjalë. Nëse me kërkesën është dorëzuar projekt themelor dhe raport pozitiv për revizion të projektit themelor, organi kompetent është i obliguar në afat prej tri ditësh pas pranimit të kërkesës të veprojë në pajtim me nenin 33-e të këtij ligji.

(6) Pas zbatimit të veprimeve nga paragrafi (5) i këtij neni, nëse përcaktohet se dokumentacioni i dorëzuar është komplet, janë plotësuar kushtet nga paragrafi (5) i këtij neni dhe është marrë mendim pozitiv përkatësisht pajtim nga subjektet nga neni 33-e i këtij ligji te të cilat është dorëzuar kërkesë për kontroll në projektin themelor, organi kompetent është i obliguar në afat prej pesë ditësh pune të lëshojë leje për ndërtim, ndërsa në të kundërtën është i obliguar të miratojë konkluzion për ndërprerje të procedurës me të cilën do të ngarkohet kërkuesi t'i mënjanojë mangësitë e konstatuara dhe ta plotësojë kërkesën në afat prej 15 ditësh pune nga dita e pranimit të konkluzionit.

(7) Nëse kërkuesi nuk i mënjanon mangësitë e konstatuara dhe nuk e plotëson kërkesën në afatin nga paragrafi (6) i këtij neni, organi kompetent është i obliguar të miratojë aktvendim për refuzim të kërkesës për leje për ndërtim, ndërsa nëse kërkuesi i mënjanon mangësitë e konstatuara, e plotëson kërkesën në afatin nga paragrafi (6)

i këtij neni, ndërsa është marrë mendim pozitiv përkatësisht pajtim nga subjektet nga neni 33-a i këtij ligji te të cilat është dorëzuar kërkesë për kontroll në projektin themelor, organi kompetent është i obliguar në afat prej pesë ditësh nga plotësimi i kryer i kërkesës dhe pranimit i mendimit pozitiv përkatësisht pajtimi të lëshojë leje për ndërtim. Nëse ndonjë nga subjektet nga neni 33-e kanë dhënë vërejtje për projektin themelor, organi kompetent është i obliguar menjëherë pas plotësimit të kryer të kërkesës nga kërkuesi, të dorëzohet kërkesë për kontroll të sërishëm në projektin themelor, te subjektet nga neni 33-e i këtij ligji te cilët kanë dhënë vërejtje për të, me qëllim që ata të konstatojnë nëse është vepruar sipas vërejtjeve të dhëna paraprake.

(8) Para lëshimit të lejes për ndërtim bëhet verifikim i projektit ideor ose themelor nga personat zyrtarë të organit kompetent, me çka vërtetohet se ai është i përpiluar në pajtim me rregullat për projektin dhe dokumentacionin të planit urbanistik ose projektit arkitektonik - urbanistik.

(9) Personat zyrtarë të organit kompetent të cilët e verifikojnë dokumentacionin e projektit në pajtim me paragrafët (4) dhe (8) të këtij neni duhet të jenë inxhinierë të diplomuar arkitektë ose inxhinierë të diplomuar ndërtimor të cilët posedojnë Autorizim A ose Autorizim B për projektin, ose Autorizim A ose Autorizim B për revizion të dokumentacionit të projektit ose kanë përvojë pune prej së paku gjashtë muajsh në procedura për lëshim të lejes për ndërtim për ndërtime të kategorisë së parë ose të dytë të përcaktuara me Ligjin për ndërtim.

(10) Nëse është parashtruar kërkesë për leje për ndërtim për ndërtim ose pjesë të ndërtimit ndërtimi i të cilit ka filluar para hyrjes në fuqi të këtij ligji, organi kompetent e përcakton gjendjen faktike sipas asaj nëse objekti i ndërtuar ose pjesë të objektit përfshihen në dokumentacionin e planit urbanistik - ose projektit arkitektonik - urbanistik.

(11) Organi kompetent është i obliguar në afat prej 15 ditësh pune pas dhënies së lejes për ndërtim investitorit t'i dorëzojë llogaritje për pagesë të shpenzimeve për regjistrim të objektit në librat publikë të patundshmërive. Nëse në procedurën për lëshim të lejes për ndërtim kërkuesi dorëzon projekt ideor në atë rast llogaritja për pagesë të shpenzimeve për regjistrim të objektit në librat publikë të patundshmërive dorëzohet në afat prej 15 ditësh pune pas verifikimit të projektit themelor me raport pozitiv për revizion të projekti themelor.

(12) Organi kompetent në procedurën për lëshim të lejes për ndërtim nuk mund të kërkojë nga investitori, dokumentacion tjetër përveç dokumentacionit të paraparë me këtë ligj.

(13) Kërkuesi përgjigjet për besueshmërinë e të gjitha dokumenteve të cilat janë të dorëzuara me kërkesën me dokumentet origjinale të cilat janë dhënë nga subjektet kompetente.

(14) Formën dhe përmbajtjen e kërkesës për lejen për ndërtim dhe të lejen për ndërtim i përcakton funksionari i cili udhëheq me organin kompetent.

Neni 33-e

(1) Nëse kërkuesi i procedurës për fitimin e lejes për ndërtim te organi kompetent parashtron projekt themelor me raport pozitiv për revizion të projektit themelor, në atë rast organi kompetent është i obliguar pas pranimit të kërkesës në afat prej tri ditësh ta parashtrorë në këqyrje në projektin themelor te subjektet kompetente për infrastrukturë elektroenergjetike, të ujësjellësit dhe të kanalizimit, menjëherë pas pranimit të projektit themelor dhe raportit pozitiv për revizion të projektit themelor.

(2) Subjekti kompetent për infrastrukturë elektroenergjetike është i obliguar në afat prej pesë ditësh nga dita e pranimit të kërkesës për këqyrje të kryejë këqyrje në projektin themelor dhe të parashtrorë mendim nëse objekti mund të inkuadrohet në sistemin përkatës elektroenergjetik.

(3) Subjekti kompetent për infrastrukturë të ujësjellësit dhe të kanalizimit është i obliguar në afat prej pesë ditësh nga dita e pranimit të kërkesës për këqyrje të kryejë këqyrjen në projektin themelor dhe të parashtrorë mendim nëse objekti mund të inkuadrohet në sistemin përkatës të ujësjellësit dhe të kanalizimit.

(4) Nëse me projektin themelor parashihet përfshirje e objektit në infrastrukturë gazpërçimi dhe të ngrohjes, organi kompetent, në afatin e caktuar në paragrafin (1) të këtij neni, parashtron kërkesë për këqyrje në projektin themelor te subjektet kompetente për infrastrukturë gazpërçimi dhe të ngrohjes, që janë të obliguar në afat prej pesë ditësh nga dita e pranimit të kërkesës të kryejnë këqyrje në projektin themelor dhe të dorëzojnë mendim nëse objekti mund të përfshihet në infrastrukturën e gazpërçuesit dhe të ngrohjes.

(5) Nëse bëhet fjalë për ndërtim të magazinave për magazinim të materieve shpërthyes, magazina, depo ose rezervuar për magazinimin e lëndëve të lëngshme dhe gazrave djegëse, vend përpunimi, stacion për furnizim me karburant, naftpërçues ose gazpërçues, duke përfshirë edhe magazinën, impiantin ose pajisjen që është teknologjikisht e lidhur me naftpërçuesin ose gazpërçuesin, organi kompetent në afatin e caktuar në paragrafin (1) të këtij neni, parashtron kërkesë për këqyrje në projektin themelor te organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e punëve të brendshme, që është i obliguar në afat prej pesë ditësh nga dita e pranimit të kërkesës të kryejë këqyrje në projektin themelor dhe të japë pajtim ose të japë vërejtje nëse nuk janë plotësuar kushtet për pajtim.

(6) Nëse bëhet fjalë për ndërtim të ndërtimeve për të cilat projekti themelor në pajtim me Ligjin për ndërtim duhet të përmbajë elaborat për mbrojtjen nga zjarri, shpërthimet dhe materiet e rrezikshme, organi kompetent, në afatin e caktuar në paragrafin (1) të këtij neni, parashtron kërkesë në këqyrje në projektin themelor dhe në Drejtorinë për Mbrojtje dhe Shpëtim, që është e obliguar në afat prej pesë ditësh nga dita e pranimit të kërkesës të kryejë këqyrje në projektin themelor dhe të japë pajtim për elaboratin ose të japë vërejtje nëse nuk janë plotësuar kushtet për pajtim.

(7) Nëse subjektet nga paragrafët (2), (3), (4), (5) dhe (6) të këtij neni nuk veprojnë në pajtim me këtë nen konsiderohet se nuk kanë vërejtje dhe nëse për shkak të mosveprimit të tyre në të ardhmen paraqiten dëme, obligimi për kompensimin e dëmit do të jetë në llogari të subjektit mosveprimi i të cilit e ka shkaktuar dëmin.

(8) Subjektet nga paragrafët (2), (3), (4), (5) dhe (6) të këtij neni të cilët kanë parashtruar vërejtje për projektin themelor janë të obliguar të kontrollojnë nëse është vepruar sipas vërejtjeve paraprakisht të paraqitura nga kërkuesi, në afat prej dy ditësh pune nga dita e pranimit të kërkesës për këqyrje të përsëritur në projektin themelor që është parashtruar nga organi kompetent.

(9) Nëse subjektet nga paragrafët (2), (3), (4), (5) dhe (6) të këtij neni duke vepruar në pajtim me paragrafin (8) të këtij neni dhe pas kontrollit të kryer kanë pasur vërejtje për projektin themelor, përkatësisht kanë dhënë mendim negativ ose nuk kanë dhënë pajtim, organi kompetent miraton aktvendim për refuzimin e kërkesës për leje për ndërtim.

(10) Nëse kërkuesi në procedurën për fitim të lejes për ndërtim në organin kompetent parashtron projekt ideor, në atë rast veprohet në pajtim me dispozitat e këtij neni, menjëherë pas parashtrimit të projektit themelor me raport pozitiv për revidim të projektit themelor.

(11) Në rastet kur organi kompetent ka lëshuar leje për ndërtim në bazë të projektit ideor, dhe pas parashtrimit të projektit themelor në pajtim me nenin 33-gj paragrafi (3) subjektet nga paragrafët (2), (3), (4), (5) dhe (6) të këtij neni kanë pasur vërejtje për projektin themelor,

përkatësisht kanë dhënë mendim negativ, organi kompetent miraton aktvendim për ndërprerje me ndërtimin e ndërtimit kurse investitori është i obliguar të ndërpret ndërtimin e ndërtimit. Ndërprerja e ndërtimit të ndërtimit do të zgjasë deri në mënjanimin e vërejtjeve të paraqitura nga subjektet nga paragrafët (2), (3), (4), (5) dhe (6) të këtij neni, kurse ndërtimi i ndërtimit do të vazhdojë me pranimin e njoftimit nga organi kompetent se mund të vazhdohet me ndërtimin e ndërtimit.

(12) Kërkesa për këqyrje në projektin themelor, mendimi ose pajtimi përkatësisht vërejtjet parashtrihen me shkrim.

Neni 33-zh

(1) Organi kompetent është i obliguar të parashtrijë ekzemplar të licencës së plotfuqishme për ndërtim dhe ekzemplar nga projekti i verifikuar themelor në organin kompetent për mbajtjen e librit publik për regjistrimin e të drejtave të patundshmërive për shënim dhe parashënim në librin publik në të cilin është regjistruar e drejta për tokën.

(2) Në rast kur leja për ndërtim është lëshuar në bazë të projektit ideor, organi kompetent do të parashtrijë lejen e plotfuqishme për ndërtim te organi kompetent për mbajtjen e librit publik për regjistrimin e të drejtave të patundshmërive për shënim dhe parashënim në librin publik në të cilin është regjistruar e drejta për tokën, pasi do të parashtrihet projekt themelor me revizion pozitiv të projektit themelor.

(3) Kur leja për ndërtim lëshohet për më shumë investitor në leje theksohen të gjithë investitorët në pjesë reale ose ideale, në bazë të veprës juridike të verifikuar në noter për rregullimin e të drejtave dhe obligimeve të ndërsjella për ndërtim.

Neni 33-z

(1) Nëse funksionari i cili udhëheq me organin kompetent nuk e lëshon lejen për ndërtim, përkatësisht nuk miraton aktvendim për refuzimin e kërkesës për lëshimin e lejes për ndërtim në afatin nga neni 33-gj paragrafi (6) të këtij ligji, parashtruesi i kërkesës ka të drejtë në afat prej tri ditësh pune të parashtrijë kërkesë në arkivin e organit kompetent, për funksionarin i cili udhëheq me organin kompetent të lëshojë lejen për ndërtim.

(2) Formën dhe përmbajtjen e kërkesës nga paragrafi (1) i këtij neni i përcakton funksionari i cili udhëheq me organin kompetent. Forma e kërkesës publikohet në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë.

(3) Me kërkesën nga paragrafi (1) i këtij neni kërkuesi parashtron edhe kopje të kërkesës nga neni 33-gj paragrafi (1) të këtij ligji.

(4) Funksionari i cili udhëheq me organin kompetent, është i obliguar në afat prej pesë ditësh pune nga dita e parashtrimit të kërkesës nga paragrafi (1) i këtij neni në arkivin e organit kompetent, të lëshojë lejen për ndërtim ose të miratojë aktvendim me të cilin refuzohet kërkesa për lëshimin e lejes për ndërtim.

(5) Nëse funksionari i cili udhëheq me organin kompetent nuk e lëshon lejen për ndërtim, përkatësisht nuk miraton aktvendim për refuzimin e kërkesës për lëshimin e lejes për ndërtim në afatin nga paragrafi (4) i këtij neni, parashtruesi i kërkesës mund ta njoftojë Inspektoratin Administrativ Shtetëror në afat prej pesë ditësh pune.

(6) Inspektorati Administrativ Shtetëror është i obliguar në afat prej dhjetë ditësh nga dita e pranimit të njoftimit nga paragrafi (5) i këtij neni të kryejë mbikëqyrje në organin kompetent nëse është zbatuar procedura në pajtim me ligjin ose në afat prej tri ditësh pune nga dita e mbikëqyrjes së kryer e informon parashtruesin e kërkesës për masat e ndërmarra.

(7) Inspektori i Inspektoratit Administrativ Shtetëror pas mbikëqyrjes së kryer në pajtim me ligjin miraton aktvendim me të cilin obligohet funksionari i cili udhëheq

me organin kompetent në afat prej dhjetë ditësh të vendos për kërkesën e parashtruar, përkatësisht të miratojë ose refuzojë kërkesën dhe të njoftojë inspektorin për aktin e miratuar. Me njoftimin parashtrihet edhe kopje e aktit me të cilin ka vendosur për kërkesën e parashtruar.

(8) Nëse funksionari i cili udhëheq me organin kompetent nuk vendos në afatin e parashtruar nga paragrafi (7) i këtij neni, inspektori do të parashtrijë kërkesë për nisjen e procedurës për kundërvajtje të paraparë me Ligjin për inspektionin administrativ dhe do të përcaktojë afat shtesë prej pesë ditësh pune, në të cilin funksionari i cili udhëheq me organin kompetent do të vendosë për kërkesën e parashtruar për çka në afatin e njëjtë do ta njoftojë inspektorin për aktin e miratuar. Me njoftimin parashtrihet edhe kopje e aktit me të cilin ka vendosur për kërkesën e parashtruar. Inspektori në afat prej tri ditësh pune e informon parashtruesin e kërkesës për masat e ndërmarra.

(9) Nëse funksionari i cili udhëheq me organin kompetent nuk vendos edhe në afatin shtesë të paragrafit (8) të këtij neni, inspektori në afat prej tri ditësh pune do të parashtrijë për fletëparaqitje në prokurorinë publike kompetente dhe në atë afat do ta informojë parashtruesin e kërkesës për masat e ndërmarra.

(10) Nëse inspektori nuk vepron sipas njoftimit nga paragrafi (5) i këtij neni, parashtruesi i kërkesës në afat prej pesë ditësh pune ka të drejtë të parashtrijë kundërshtim në sekretarinë e drejtorit të Inspektoratit Administrativ Shtetëror. Nëse drejtori nuk ka sekretari, kërkesa parashtrihet në sekretarinë e selisë së Inspektoratit Administrativ Shtetëror.

(11) Drejtori i Inspektoratit Administrativ Shtetëror është i obliguar në afat prej tri ditësh pune të shqyrtojë kundërshtimin nga paragrafi (10) i këtij neni dhe nëse konstaton se inspektori nuk ka vepruar sipas njoftimit të parashtruesit të kërkesës nga paragrafi (5) i këtij neni dhe/ose nuk ka parashtruar fletëparaqitje në pajtim me paragrafin (9) të këtij neni, drejtori i Inspektoratit Administrativ Shtetëror do të parashtrijë kërkesë për nisje të procedurës për inspektionin për kundërvajtje të paraparë me Ligjin për inspektion administrativ dhe do të përcaktojë afat shtesë prej pesë ditësh pune në të cilin inspektori do të kryejë mbikëqyrje në organin kompetent nëse është zbatuar procedura në pajtim me ligjin dhe në afat prej tri ditësh pune nga dita e mbikëqyrjes së kryer ta informojë parashtruesin e kërkesës për masat e ndërmarra.

(12) Nëse inspektori nuk vepron edhe në afatin shtesë të paragrafit (11) të këtij neni, drejtori i Inspektoratit Administrativ Shtetëror do të parashtrijë fletëparaqitje në prokurorinë publike kompetente kundër inspektorit dhe në afat prej tri ditësh të punës do të informojë parashtruesin e kërkesës për masat e ndërmarra.

(13) Në rastin nga paragrafi (12) i këtij neni, drejtori i Inspektoratit Administrativ Shtetëror menjëherë, kurse më së shumti në afat prej një ditë pune do të autorizojë inspektorin tjetër të zbatojë mbikëqyrjen menjëherë.

(14) Në rastet e paragrafit (13) të këtij neni, drejtori i Inspektoratit Administrativ Shtetëror në afat prej tri ditësh pune do të informojë parashtruesin e kërkesës për masat e ndërmarra.

(15) Nëse drejtori i Inspektoratit Administrativ Shtetëror nuk vepron në pajtim me paragrafin (11) të këtij neni, parashtruesi i kërkesës mund të parashtrijë fletëparaqitje të prokurori publik kompetent në afat prej tetë ditësh pune.

(16) Nëse funksionari i cili udhëheq me organin kompetent nuk vendos edhe në afatin nga paragrafi (8) i këtij neni, parashtruesi i kërkesës mund të nis kontest administrativ në Gjykatën Administrative.

(17) Procedura në Gjykatën Administrative është urgjente.

(18) Ministria e Ekonomisë është e obliguar të njoftojë Drejtorinë për çdo kërkesë të parashtruar për lëshimin e lejes për ndërtim dhe për çdo leje të lëshuar për ndërtim me shkrim, në afat prej shtatë ditësh nga dita e pranimit të kërkesës përkatësisht dita e lëshimit të lejes.

Neni 33-x

Kundër akteve administrative të lëshuara në procedurën për fitimin e lejes për fillim me punët përgatitore edhe në procedurën për fitimin e lejes për ndërtim, ankesë mund të parashtrohet në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të tyre, në Komisionin Shtetëror për Vendosje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë.

Neni 33-i

(1) Leja për ndërtim që është lëshuar në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji është e pavlefshme. Organi kompetent i mbulon shpenzimet për kthim të hapësirës në gjendjen në të cilën ka qenë para lëshimit të lejes për ndërtim që është shpallur e pavlefshme, kurse investitori ka të drejtë kompensimi të demit dhe kompensim të fitimit të humbur nga organi kompetent.

(2) Në rastet kur leja për ndërtim është shpallur e pavlefshme në pajtim me nenin 33-ll paragrafin (2) të këtij ligji, organi kompetent nuk i mbulon shpenzimet për kthimin e hapësirës në gjendjen në të cilën ka qenë para lëshimit të lejes për ndërtim dhe investitori nuk ka të drejtë të kompensimit të demit dhe fitimit të humbur nga organi kompetent.

Neni 33-j

Gjatë ndërtimit plotësues dhe mbindërtimit të objektit zbatohet procedura e njëjtë e paraparë për fitimin e lejes për fillim me punë përgatitore dhe lejes për ndërtim të përcaktuar me këtë ligj.

Neni 33-k

(1) Nëse për shkak të ndërtimit është e nevojshme investitori të mënjanojë ndërtim të ndërtuar ose pjesë të atij ndërtimi, kurse ato gjenden në suazat e sipërfaqes për ndërtim, ai është i obliguar të bëjë këtë pas plotfuqisë së lejes për ndërtim në bazë të elaboratit të veçantë për mënyrën e mënjanimi të ndërtimit ekzistues, në të cilin do të jepen aktvendime për trajtimin e hedhurinave të ndërtimit që janë krijuar nga mënjanimi i ndërtimit të ndërtuar më parë.

(2) Nëse ndërtimet nga paragrafi (1) i këtij neni gjenden jashtë sipërfaqes për ndërtim, kurse në suazat e parcelës ndërtimore, inxhinieri është i obliguar t'i mënjanojë më së shumti deri në lëshimin e lejes për shfrytëzim.

Neni 33-ll

(1) Leja për ndërtim shfuqizohet nëse qiramarrësi përkatësisht pronari i tokës nuk fillon me ndërtim në afatin e caktuar në lejen për ndërtim në pajtim me nenin 8 paragrafin (10) të Ligjit për zona zhvillimore teknologjike industriale ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 14/2007, 103/2008, 130/2008, 139/2009, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14 dhe 72/15).

(2) Në rastet e paragrafit (1) të këtij neni organi kompetent miraton akt për pavlefshmëri të lejes për ndërtim, që parashtrohet në organin kompetent për mbajtjen e librit publik për regjistrimin e të drejtave të patundshmërive dhe ai është bazë për shlyerjen e të gjitha shënimeve dhe parashënimeve në lidhje me patundshmërinë.

(3) Nëse ndërtimi ka filluar të ndërtohet pas kalimit të afatit nga paragrafi (1) i këtij neni, konsiderohet se ndërtimi është pa leje.

Neni 33-l

(1) Investitori është i obliguar me shkrim të paraqesë ndërtimin te organi kompetent, inspeksioni ndërtimor dhe inspeksioni i punës, para fillimit të ndërtimit të objektit për të cilin është lëshuar leje për ndërtim.

(2) Në njoftimin nga paragrafi (1) i këtij neni investitori është i obliguar të caktojë realizuesin dhe personin juridik për kryerjen e mbikëqyrjes me inxhinier të caktuar për mbikëqyrje. Nëse gjatë ndërtimit ndërrohet realizuesi ose personi juridik për kryerjen e mbikëqyrjes, përkatësisht inxhinieri i caktuar mbikëqyrës, investitori është i obliguar për ndryshimin e paraqitur ta informojë organin kompetent.

Leja për ndërtim të një pjese ose më shumë pjesëve të ndërtesës

Neni 33-m

(1) Leja për ndërtim, me kërkesë të investitorit, mund të lëshohet edhe për një ose më shumë pjesë të saj, nëse paraqet tërësi ndërtimore dhe funksionale, si ndërtim në faza.

(2) Kërkesën për lëshimin e lejes për ndërtim të pjesës së ndërtimit e parashtron investitori me dokumentacionin e paraparë në pajtim me nenin 33-d dhe nenin 33-gj të këtij ligji.

(3) Me kërkesën nga paragrafi (2) i këtij neni theksohet pjesa, përkatësisht pjesët e ndërtimit me të cilat ka të bëjë kërkesa."

Neni 13

Pas nenit 34 shtohen dhjetë nene të reja 34-a, 34-b, 34-v, 34-g, 34-d, 34-gj, 34-e, 34-zh, 34-z dhe 34-x, si vijojnë:

Objekte të ndërtuara

Neni 34-a

(1) Për objektet te të cilat nuk është caktuar statusi juridik në suazat e zonave, kurse ato në tërësi janë ndërtuar dhe paraqesin tërësi ndërtimore dhe funksionale deri në hyrjen në fuqi të këtij ligji, përveç për objektet infrastrukturorë në suazat e zonës, të cilat i ndërtojnë subjektet – dhënës të shërbimeve publike që janë kompetentë për ndërtimin e infrastrukturës elektroenergjetike, ujësjellësit, kanalizimit, gasperçuesit dhe telekomunikimit, organi kompetent i parashtruesit të kërkesës i lëshon aktvendim për përcaktimin e statusit juridik, nëse i plotësojnë kushtet nga neni 34-d i këtij ligji.

(2) Procedurën nga paragrafi (1) i këtij neni për zonat e zbaton Drejtoria, kurse për zonat për të cilat është lidhur marrëveshje për partneritet privat publik procedurën e zbaton Ministria e Ekonomisë (në tekstin e mëtejme organe kompetente).

Kërkesa për vërtetim

Neni 34-b

(1) Për vërtetimin e objekteve nga neni 34-a i këtij ligji parashtrohet kërkesë me shkrim për caktimin e statusit juridik të objektit nga poseduesi i objektit, te organi kompetent.

(2) Parashtrues i kërkesës për vërtetimin e objekteve nga neni 34-a i këtij ligji, mund të jetë person juridik i regjistruar në Regjistrin qendror të Republikës së Maqedonisë i cili është posedues i objektit ose Drejtorinë nëse ka marrë përsipër objekt te i cili nuk është caktuar statusi juridik në suazat e zonave.

(3) Në rastet kur parashtruesi i kërkesës për vërtetimin e objekteve është person juridik i regjistruar në Regjistrin qendror të Republikës së Maqedonisë ai është i obliguar me kërkesën për vërtetimin e objekteve, të parashtrë:

- certifikatë nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë,

- dëshmi për përfshirje në infrastrukturën komunale dhe/ose llogari për shërbime publike (rrymë, ujë), kurse nëse objekti nuk ka përfshirje infrastrukturorë, deklaratë të verifikuar në noter që jepet me përgjegjësi penale dhe materiale me të cilën kërkuesi do të vërtetojë se objekti, është ndërtuar para hyrjes në fuqi të këtij ligji dhe

- elaborat gjeodezik për përcaktimin e gjendjes faktike.

(4) Nëse objekti për të cilin është parashtruar kërkesë për vërtetim është ndërtuar në tokë në pronësi të Republikës së Maqedonisë, për të cilën kërkesi nuk ka lidhur marrëveshje për qira, kërkesi është i obliguar të parashtojë kërkesë me shkrim në pajtim me nenin 34-zh të këtij ligji për ndarje të tokës në të cilën është ndërtuar objekti me qira dhe për këtë të dorëzojë dëshmi.

(5) Nëse parashtruesi i kërkesës për vërtetimin e objektit të i cili nuk është vërtetuar statusi juridik në kuadër të zonave është Drejtoria në atë rast Drejtoria lëshon aktvendim për vërtetimin e statusit juridik të objektit vetëm në bazë të elaboratit gjeodezik për vërtetimin e gjendjes faktike.

(6) Nëse kërkesa për vërtetimin e statusit juridik ka të bëjë me objekt për të cilin në dokumentacionin e planit urbanistik shtetëror për zonat, janë paraparë kushte të veçanta për të cilat nevojiten pëlqime nga institucione të caktuara kompetente, organi kompetent ato i siguron me detyrë zyrtare.

(7) Formën dhe përmbajtjen e kërkesës nga paragrafi 1 i këtij neni e përcakton drejtori i Drejtorisë. Forma e kërkesës botohet në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë.

Këqyrja në vendin e ngjarjes

Neni 34-v

(1) Pas pranimit të kërkesës për vërtetimin e objektit të i cili nuk është përcaktuar statusi juridik në kuadër të zonave, komisioni i formuar nga organi kompetent e vërteton gjendjen faktike aty për aty dhe përpilon procesverbal për kontrollin e kryer aty për aty me fotografi të objektit.

(2) Procesverbali nga paragrafi (1) i këtij neni përmban të dhëna për objektin dhe në të konstatohet nëse ai paraqet tërësi ndërtimore dhe funksionale.

(3) Komisioni nga paragrafi (1) i këtij neni përbëhet nga tre anëtarë dhe zëvendës të tyre.

(4) Formën dhe përmbajtjen e procesverbalit për kontrollin e kryer aty për aty nga paragrafi (1) i këtij neni e përcakton Drejtori i Drejtorisë, përkatësisht Ministri i Ekonomisë.

Neni 34-g

(1) Nëse me kërkesën për vërtetimin e objektit të i cili nuk është i vërtetuar statusi juridik në kuadër të zonave, nuk është dorëzuar ndonjëra nga dëshmitë e nevojshme organi kompetent në afat prej dhjetë ditësh pune nga dita e pranimit të kërkesës miraton konkluzion për ndërprerjen e procedurës dhe dorëzon njoftim të kërkesi për plotësimin e kërkesës.

(2) Në rast të paragrafit (1) të këtij neni procedura për vërtetimin e objektit do të vazhdojë pas plotësimit të kërkesës.

Kushtet për dhënien e Aktvendimit për vërtetimin e objektit të i cili nuk është përcaktuar statusi juridik në kuadër të zonave

Neni 34-d

(1) Aktvendimi për vërtetimin e objektit të i cili nuk është përcaktuar statusi në kuadër të zonave jepet nëse janë plotësuar këto kushte:

- është dorëzuar dokumentacioni i plotë nga neni 34-b i këtij ligji,
- është përgatitur procesverbal për kontrollin e kryer aty për aty në pajtim me nenin 34-v nga ky ligj në të cilin është konstatuar se objekti paraqet tërësi ndërtimore dhe funksionale,
- objekti është ndërtuar para hyrjes në fuqi të këtij ligji,
- objekti është ndërtuar në tokë në zonën për të cilën kërkesa ka të drejtë në qira ose pronësi, ndërsa objekti është ndërtuar në tokë në pronësi të Republikës së Maqedonisë, për të cilën kërkesi nuk ka lidhur

marrëveshje për qira, është dorëzuar dëshmi për kërkesën e parashtruar për kërkesë me shkrim në pajtim me nenin 34-zh nga ky ligj për ndarje të tokës në të cilën është ndërtuar objekti me qira,

- janë siguruar pëlqime të nevojshme në pajtim me nenin 34-b, paragrafin (6) të këtij ligji, nëse janë përcaktuar në dokumentacionin e planit urbanistik shtetëror për zonat dhe
- objekti është me dedikim V - Institucione publike ose dedikim G - Prodhimtari, distribuim dhe servise.

Procedura për dhënien e Aktvendimit për vërtetimin e objektit të i cili nuk është përcaktuar statusi juridik në kuadër të zonave

Neni 34-gj

(1) Pas plotësimit të kushteve nga neni 34-d i këtij ligji, organi kompetent në afat prej pesë ditë pune, përgatit llogaritje për pagimin e kompensimit për lëshimin e Aktvendimit për vërtetimin e objektit të i cili nuk është përcaktuar statusi juridik në kuadër të zonave. Shuma e kompensimit arrin 61,00 denarë për m² nga sipërfaqja e objektit sipërfaqe e cila është përcaktuar me elaboratin për përcaktimin e gjendjes faktike.

(2) Mjetet nga kompensimi i paragrafit (1) të këtij neni me shumë prej 30% janë të hyra të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë, ndërsa me shumë prej 70% janë të hyra të buxhetit të organit kompetent. Kompensimin nga paragrafi (1) i këtij neni kërkesi është i obliguar ta paguajë në afat prej njëzet ditë pune nga dita e pranimit të llogaritjes.

(3) Nëse janë plotësuar kushtet nga neni 34-d të këtij ligji është paguar kompensim nga paragrafi 1 i këtij neni, organi kompetent miraton Aktvendim për vërtetimin e objektit të i cili nuk është vërtetuar statusi juridik në kuadër të zonave me të cilin vërtetohet se objekti i plotëson kushtet për regjistrim në librat publikë për regjistrimin e të drejtave të kompetencave.

(4) Aktvendimi për vërtetimin e statusit juridik të objekteve në kuadër të zonave paraqet bazë për regjistrimin e të drejtës së pronësisë së objektit në regjistrat publikë për regjistrimin e të drejtave të patundshmërive.

(5) Gjatë regjistrimit të drejtës së pronësisë së objektit në librin publik për regjistrimin e të drejtës së patundshmërive shënohet se objekti ka marrë status juridik me aktvendim për përcaktimin e statusit juridik në pajtim me dispozitat e Ligjit për zona zhvillimore teknologjike industriale.

(6) Formën dhe përmbajtjen e aktvendimit nga paragrafi (1) i këtij neni e përcakton drejtori i Drejtorisë ose ministri i Ekonomisë.

Veprimi me objekte të cilat nuk do ta përcaktojnë statusin juridik në kuadër të zonave me këtë ligj

Neni 34-e

(1) Objekti të i cili nuk është vërtetuar statusi juridik në kuadër të zonave, ndërsa për të cilin nuk do të parashtrohet kërkesë ose nuk do t'i plotësojë kushtet për dhënien e aktvendimit për vërtetimin e të njëjtës do të mënjanohet në pajtim me Ligjin për ndërtim.

(2) Nëse përcaktohet se pas parashtrimit të kërkesës për vërtetimin e objektit të i cili nuk është përcaktuar statusi juridik në kuadër të zonave, janë kryer mbindërtime dhe ndërtime plotësuese të objektit për të cilin është parashtruar kërkesë, do të miratohet aktvendim për refuzimin e kërkesës për përcaktimin e të njëjtës pa marrë parasysh nëse objekti i plotëson kushtet për vërtetimin e objektit të i cili nuk është i përcaktuar statusi juridik në kuadër të zonave.

Rregullimi i qiramarrjes së tokës mbi të cilën është ndërtuar objekti të i cili nuk është përcaktuar statusi juridik në kuadër të zonave

Neni 34-zh

(1) Kërkuesit nga neni 34-b paragrafi (4) të këtij ligji, me kërkesë të parashtruar paraprakisht, Drejtoria në afat prej gjashtë muajve pas dhënies së aktvendimit për vërtetimin e objektit të i cili nuk është përcaktuar statusi juridik në kuadër të zonës, do të lidhë marrëveshje për qira të tokës me kërkuesin me pëlqim paraprak të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.

(2) Periudhën e qiramarrjes dhe shumën e qirasë në rast të paragrafit (1) të këtij neni e përcakton Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

(3) Formën dhe përmbajtjen e kërkesës nga paragrafi (1) i këtij neni dhe dokumentacionin e nevojshëm e përcakton drejtori i Drejtorisë.

Neni 34-x

Objektet për të cilat është miratuar aktvendimi për përcaktimin e statusit juridik ndërsa të cilat nuk janë përfshirë në dokumentacionin e planit urbanistik, do të inkorporohen në afat prej tre viteve nga dita e miratimit të aktvendimit për vërtetimin e statusit juridik të objektit.

Neni 34-x

Kundër akteve administrative të lëshuara në procedurën për vërtetimin e objektit të i cili nuk është përcaktuar statusi juridik në kuadër të zonave, zona ankesë mund të dorëzojë në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të tyre në Komisionin Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë."

Neni 14

Pas nenit 38 shtohet neni i ri 38-a, si vijon:

Procedura për dhënie me qira në afat të gjatë dhe të shkurtë të tokës ndërtimore në kuadër të zonave të dhënësve të shërbimeve me interes publik

Neni 38-a

(1) Procedurën për dhënie me qira afatgjatë dhe afatshkurtër të tokës ndërtimore të dhënësve të shërbimeve me interes publik të cilët janë kompetent për ndërtimin e infrastrukturës elektroenergetike, të ujësjellësit, kanalizimit, gazpërçuesit dhe të telekomunikacionit, tokë e cila në pajtim me Planin urbanistik Dokumentacionin e planit urbanistik për ndërtimin është planifikuar për ndërtimin e zonave zhvillimore teknologjike industriale e zbaton Drejtoria.

(2) Në bazë të kërkesës së dorëzuar me shkrim nga dhënësit e shërbimeve me interes publik të cilës i bashkëngjitet Ekstrakt nga plani për zonën përkatëse dhe Elaborat gjeodezik për të dhënat numerike, Drejtoria lidh marrëveshje për dhënie me qira në periudhë afatgjatë dhe afatshkurtër të tokës ndërtimore në kuadër të zonës.

(3) Marrëveshja e lidhur për themelimin e të drejtës për qira është bazë e regjistrimit në regjistra publik për regjistrimin e patundshmërive.

(4) Shuma e kompensimit për tokën me qira do të llogaritet në pajtim me shumën në listën e tarifës së themeluesit, të përcaktuar në nenin 34 paragrafin (1) të këtij ligji.

Neni 15

Në nenin 41 pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon:

"(5) Me përjashtim të paragrafit (3) të këtij neni shënimi nga evidenca e mallrave për çdo futje të veçantë nuk dërgohet në rastet e qarkullimit të të mirave të cilat transportohen ose dërgohen nga pjesa tjetër e zonës doganore në zonat zhvillimore teknologjike industriale nëse shumata e përgjithshme e kompensimit për qarkullimin e kryer pa tatim të vlerës së shtuar është e barabartë ose më

e vogël se 60.000 denarë, si dhe në rastet gjatë qarkullimit të mallrave shtëpiake të dedikuara për konsum të fundit, në pajtim me Ligjin për vlerë të shtuar."

Neni 16

Në nenin 43 paragrafin (1) alineja 5 shlyhet.

Neni 17

Në nenin 44 paragrafin (2) pikën 4) fjalët: "në pajtim me nenin 29 paragrafin (4) të këtij ligji" shlyhen.

Neni 18

Pas nenit 46 shtohet neni i ri 46-a si vijon:

"Neni 46-a

(1) Gjohë në shumë prej 1500 deri në 3000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit përgjegjës dhe zyrtar në Ministrinë e Ekonomisë nëse nuk vepron në pajtim me nenin 33-z paragrafin (18)."

Neni 19

(1) Dispozitat nga neni 33-a, 33-b, 33-v, 33-g, 33-d, 33-gj, 33-e, 33-zh, 33-z, 33-x, 33-i, 33-j, 33-k, 33-ll, 33-l dhe 33-m do të fillojnë të zbatohen prej 1 shtatorit 2015.

(2) Procedurat për ndryshime gjatë ndërtimit, ndërrimit të investitorit, lëshimit të lejes për shfrytëzim, regjistrimit të patundshmërive në librin publik, për ndërtimet në zonat zhvillimore teknologjike industriale të themeluara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe nga personat juridikë, të cilat i ndërtojnë investitorët, për të cilat është lëshuar leje për ndërtim ose është parashtruar kërkesë për leje për ndërtim përfundimisht me 1 shtator 2015, do të zbatohen në pajtim me dispozitat e Ligjit për ndërtim në formë elektronike.

(3) Kërkesën për përcaktimin e objekteve nga neni 34-b i këtij ligji kërkuesit janë të obliguar ta parashtrorjnë në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 20

Autorizohet Komisioni Juridik-Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për zonat zhvillimore teknologjike industriale.

Neni 21

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3774.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за градење, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 јули 2015 година.

Бр. 08-3403/1
29 јули 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ

Член 1

Во Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ број 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14 и 44/15), во член 53 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

“(3) По исклучок од ставот (1) на овој член, проектната документација за градбите во технолошките индустриски развојни зони формирани од Владата на Република Македонија и од правни лица, кои ги градат закупците и сопствениците на земјиштето во технолошките индустриски развојни зони (освен за инфраструктурните објекти во рамки на зоната, кои ги градат субјектите-даватели на јавни услуги кои се надлежни за изградба на електроенергетската, водоводната, канализационата, гасоводната и телекомуникациската инфраструктура), како и за градбите во индустриските и зелените зони основани од Владата на Република Македонија кои ги градат сопствениците на земјиштето во индустриските и зелените зони, се изработува и заверува во писмена форма, на начин утврден со прописот од членот 54 од овој закон.“

Член 2

Во членот 58 ставот (3) се менува и гласи:

“По исклучок од ставот (1) на овој член одобрение за градење за градбите во технолошките индустриски развојни зони формирани од Владата на Република Македонија и од правни лица, кои ги градат закупците и сопствениците на земјиштето во технолошките индустриски развојни зони, (освен за инфраструктурните објекти во рамки на зоната, кои ги градат субјектите-даватели на јавни услуги кои се надлежни за изградба на електроенергетската, водоводната, канализационата, гасоводната и телекомуникациската инфраструктура), како и за градбите во индустриските и зелените зони основани од Владата на Република Македонија кои ги градат сопствениците на земјиштето во индустриските и зелените зони, издава Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, на начин и во постапка утврдени со Законот за технолошки индустриски развојни зони, односно Законот за индустриски-зелени зони, а за градбите во технолошко индустриските развојни зони (освен за инфраструктурните објекти во рамки на зоната, кои ги градат субјектите-даватели на јавни услуги кои се надлежни за изградба на електроенергетската, водоводната, канализационата, гасоводната и телекомуникациската инфраструктура) за кои е склучен договор за јавно приватно партнерство, одобрение за градење издава Министерството за економија на начин и во постапка утврдени со Законот за технолошки индустриски развојни зони.“

Член 3

Во член 59-е по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

“(5) По исклучок од ставот (1) на овој член, надлежните органи од членот 58 став (3) од овој закон, постапките за издавање на одобрение за градење ги спроведуваат во писмена форма, на начин утврден со Законот за технолошки индустриски развојни зони, односно Законот за индустриски-зелени зони.“

Член 4

Во членот 62-а став (4) по зборовите: “градбите во технолошките индустриски развојни зони формирани од Владата на Република Македонија и од правни лица“ се става запирка и се додаваат зборовите: “за градбите во индустриските и зелените зони“.

Член 5

Во членот 65 став (1) по зборовите: “Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони“ се додаваат зборовите: “односно Министерството за економија“.

Во став 2 по зборовите: “Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони“ се додаваат зборовите: “односно Министерството за економија“.

Член 6

Во членот 74 став (2) точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „барањето за изведување на градбите, односно поставување на опремата од членот 73 став (1) од овој закон во рамки на технолошко индустриските развојни зони формирани од Владата на Република Македонија и од правни лица како и во индустриските и зелените зони основани од Владата на Република Македонија, се поднесува до Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони и решението го издава директорот на Дирекцијата за технолошко индустриските развојни зони, а барањето за изведување на градбите, односно поставување на опремата од членот 73 став (1) од овој закон во рамки на технолошки индустриски развојни зони за кои е склучен договор за јавно приватно партнерство се поднесува до Министерството за економија и решението го издава министерот за економија.“

Во ставот (5) по зборовите: “органот на државна управа надлежен за вршење на работите на уредување на просторот,“ се додаваат зборовите: “заклучокот, односно решението на директорот на Дирекцијата за технолошките индустриски развојни зони и заклучокот, односно решението на министерот за економија,“.

Во ставот (6) по зборовите: “односно до министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот,“ се додаваат зборовите: “односно до директорот на Дирекцијата за технолошките индустриски развојни зони, односно до министерот за економија,“.

Член 7

Во членот 87 став (5) по зборовите: “од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот,“ се додаваат зборовите: “односно од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, односно од Министерството за економија,“.

Член 8

Во членот 96 ставот (4) се менува и гласи:

“За градбите во технолошките индустриски развојни зони формирани од Владата на Република Македонија и од правни лица, кои ги градат закупците и сопствениците на земјиштето во технолошките индустриски развојни зони, (освен за инфраструктурните објекти во рамки на зоната, кои ги градат субјектите-даватели на јавни услуги кои се надлежни за изградба на електроенергетската, водоводната, канализационата, гасоводната и телекомуникациската инфраструктура), како и за градбите во индустриските и зелените зони основани од Владата на Република Македонија кои ги градат сопствениците на земјиштето во индустриските и зелените зони, надлежниот орган од членот 58 став (3) од овој закон кој го издал одобрението за градење, е должен во име и за сметка на инвеститорот да достави барање за запишување на градежниот објект во јавната книга на недвижности, до надлежниот орган за запишување на правата на недвижности, во рок од три работни дена од денот на прием на геодетски елаборат за извршен премер на објектот и доказ за платени трошоци за запишување на објектот во јавните книги на недвижности од страна на инвеститорот.“

Член 9

Во членот 97 став (8) по зборовите: “од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот,” се додаваат зборовите: “односно од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, односно од Министерството за економија”.

Член 10

Во членот 99 став (11) по зборовите: “издадено од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот,” се додаваат зборовите: “односно од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, односно од Министерството за економија”.

Член 11

Во членот 99-а став (4) по зборовите: “издадено од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот,” се додаваат зборовите: “односно од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, односно од Министерството за економија”.

Член 12

Во член 101-а по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

“(3) По исклучок од ставот (1) на овој член надлежните органи од членот 58 став (3) од овој закон, постапките за одобрување на идеен проект, за измени во текот на изградбата, за промена на инвеститор, за издавање на одобрение за подготвителни работи, за издавање на решение за градбите од членот 73 од овој закон, за реконструкција, пренамена, адаптација и за издавање на одобрение за употреба за градбите во технолошките индустриски развојни зони формирани од Владата на Република Македонија и од правни лица, кои ги градат закупците и сопствениците на земјиштето во технолошките индустриски развојни зони, (освен за инфраструктурните објекти во рамки на зоната, кои ги градат субјектите-даватели на јавни услуги кои се надлежни за изградба на електроенергетската, водоводната, канализационата, гасоводната и телекомуникациската инфраструктура), како и за градбите во индустриските и зелените зони основани од Владата на Република Македонија кои ги градат сопствениците на земјиштето во индустриските и зелените зони, ги спроведуваат во писмена форма.

Член 13

(1) Постапките за издавање на одобрение за градење за градбите во технолошките индустриски развојни зони формирани од Владата на Република Македонија и од правни лица, кои ги градат закупците и сопствениците на земјиштето во технолошките индустриски развојни зони, (освен за инфраструктурните објекти во рамки на зоната, кои ги градат субјектите-даватели на јавни услуги кои се надлежни за изградба на електроенергетската, водоводната, канализационата, гасоводната и телекомуникациската инфраструктура), како и за градбите во индустриски и зелени зони основани од Владата на Република Македонија, кои се започнати до денот на започнување со примена на овој закон, ќе продолжат согласно со одредбите на Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ број 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14 и 44/15).

(2) Постапките за издавање на решение за изведување на градбите, односно поставување на опремата од членот 73 став (1) од овој закон во технолошките индустриски развојни зони формирани од Владата на Република Македонија и од правни лица како и во индустриските и зелените зони основани од Владата на Република Македонија, кои се започнати до денот на започнување со примена на овој закон, ќе продолжат согласно со одредбите на Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ број 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14 и 44/15).

публика Македонија и од правни лица како и во индустриските и зелените зони основани од Владата на Република Македонија, кои се започнати до денот на започнување со примена на овој закон, ќе продолжат согласно со одредбите на Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ број 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14 и 44/15).

Член 14

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 септември 2015 година.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR NDËRTIM

Neni 1

Në Ligjin për ndërtim (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14 dhe 44/15) në nenin 53 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:

“(3) Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni, dokumentacioni i projektit për objektet në zonat zhvillimore teknologjike industriale të formuara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe nga personat juridikë, të cilët i ndërtojnë qiramarrësit dhe pronarët e tokës në zonat zhvillimore teknologjike industriale (përveç për objektet infrastrukturore në suazat e zonës, të cilat i ndërtojnë subjektet-dhënës të shërbimeve publike të cilat janë kompetente për ndërtimin e infrastrukturës elektroenergjetike, të ujësjellësit, kanalizimit, gazpërçuesit dhe telekomunikimit), si dhe për objektet në zonat industriale dhe të gjelbra të themeluara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë të cilat i ndërtojnë pronarët e tokës në zonat industriale dhe të gjelbra, përpunohet dhe verifikohet në formë të shkruar, në mënyrë të përcaktuar me rregullën nga neni 54 të këtij ligji.”

Neni 2

Në nenin 58 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

“Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni, leje për ndërtim të ndërtimeve në zonat zhvillimore teknologjike industriale të formuara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe nga personat juridikë, të cilat i ndërtojnë qiramarrësit dhe pronarët e tokës në zonat zhvillimore teknologjike industriale, (përveç për objektet infrastrukturore në suazat e zonës, të cilat i ndërtojnë subjektet-dhënës të shërbimeve publike të cilat janë kompetente për ndërtimin e infrastrukturës elektroenergjetike, të ujësjellësit, kanalizimit, gazpërçuesit dhe telekomunikimit), si dhe për objektet në zonat industriale dhe të gjelbra të themeluara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë të cilat i ndërtojnë pronarët e tokës në zonat industriale dhe të gjelbra, lëshon Drejtoria për Zona Zhvillimore Teknologjike Industriale, në mënyrë dhe procedurë të përcaktuara me Ligjin për zonat zhvillimore teknologjike industriale përkatësisht Ligjin për zonat e gjelbra-industriale, kurse për objektet në zonat zhvillimore teknologjike industriale (përveç për objektet infrastrukturore në suazat e zonës, të cilat i ndërtojnë subjektet-dhënës të shërbimeve publike të cilat janë kompetente për ndërtimin e infrastrukturës elektroenergjetike, të ujësjellësit, kanalizimit, gazpërçuesit dhe telekomunikimit) për të cilat është lidhur marrëveshje me partneritet privat publik, leje për ndërtim lëshon Ministria e Ekonomisë në mënyrë dhe procedurë të përcaktuara me Ligjin për zona zhvillimore teknologjike industriale.”

Neni 3

Në nenin 59-e pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon:

“(5) Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni, organet kompetente nga neni 58 paragrafi (3) i këtij ligji, procedurat për lëshimin e licencës për ndërtim i zbatojnë në formë të shkruar, në mënyrë të përcaktuar me Ligjin për zonat zhvillimore teknologjike industriale përkatësisht Ligjin për zonat e gjelbra-industriale.”

Neni 4

Në nenin 62-a në paragrafin (4) pas fjalëve: “objekte në zonat zhvillimore teknologjike industriale të formuara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe persona juridikë” vihet presje dhe shtohen fjalët: “për objektet në zonat e gjelbra dhe zonat industriale”.

Neni 5

Në nenin 65 në paragrafin (1) pas fjalëve: “Drejtoria për Zonat Zhvillimore Teknologjike Industriale” shtohen fjalët: “përkatësisht Ministria e Ekonomisë”.

Në paragrafin (2) pas fjalëve: “Drejtoria për Zonat Zhvillimore Teknologjike Industriale” shtohen fjalët: “përkatësisht Ministria e Ekonomisë”.

Neni 6

Në nenin 74 paragrafi (2) pika zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: “kërkesa për realizimin e ndërtesave përkatësisht vendosjen e pajisjes nga neni 73 paragrafi (1) i këtij ligji në sazat e zonave zhvillimore teknologjike industriale të formuara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe nga personat juridikë si edhe në zonat industriale dhe zonat e gjelbra të themeluara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë, parashtrohet në Drejtorinë për Zonat Zhvillimore Teknologjike Industriale dhe aktvendimin e lëshon drejtori i Drejtorisë për Zonat Zhvillimore Teknologjike Industriale, ndërsa kërkesa për realizimin e ndërtesave përkatësisht vendosjen e pajisjeve nga neni 73 paragrafi (1) i këtij ligji në suazat e zonave zhvillimore teknologjike industriale për të cilat është nënshkruar marrëveshje me partneritet privat publik parashtrohet në Ministrinë e Ekonomisë dhe aktvendimin e lëshon ministri i Ekonomisë.”

Në paragrafin (5) pas fjalëve: “organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve të rregullimit hapësinor”, shtohen fjalët: “konkluzioni përkatësisht aktvendimi i drejtorit të Drejtorisë për Zonat Zhvillimore Teknologjike Industriale dhe konkluzioni përkatësisht aktvendimi i ministrit të Ekonomisë”.

Në paragrafin (6) pas fjalëve: “përkatësisht te ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit hapësinor.” shtohen fjalët: “përkatësisht te drejtori i Drejtorisë për Zonat Zhvillimore Teknologjike Industriale përkatësisht te ministri i Ekonomisë”.

Neni 7

Në nenin 87 paragrafi (5) pas fjalëve: “nga organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit hapësinor” shtohen fjalët: “përkatësisht nga Drejtoria për Zonat Zhvillimore Teknologjike Industriale përkatësisht Ministria e Ekonomisë”.

Neni 8

Në nenin 96 paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

“Për ndërtim në zonat zhvillimore teknologjike industriale të formuara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe nga personat juridikë, të cilët i ndërtojnë qiramarrësit dhe pronarët e tokës në zonat zhvillimore teknologjike industriale, (përveç për objektet infrastrukturore në suazat e zonës, të cilat i ndërtojnë subjektet-dhënës të shërbimeve publike të cilat janë kompetentë për ndërtimin e infrastrukturës elektroenergjetike, të ujësjellësit, kanalizimit, gaz-

përçuesit dhe telekomunikimit), si dhe për objektet në zonat industriale dhe të gjelbra të themeluara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë të cilat i ndërtojnë pronarët e tokës në zonat industriale dhe të gjelbra, organi kompetent nga neni 58 paragrafi (3) i këtij ligji i cili e ka lëshuar lejen për ndërtim është i obliguar në emër dhe në llogari të investitorit të parashtrojë kërkesë për regjistrimin e objektit ndërtimor në librin publik të patundshmërive, në organin kompetent për regjistrimin e të drejtave për patundshmëri, në afat prej tri ditësh pune nga dita e pranimit të elaboratit gjeodezik për matje të kryer të objektit dhe dëshmisë për shpenzime të paguara për regjistrimin e objektit në librat publikë të patundshmërive nga ana e investitorit.”

Neni 9

Në nenin 97 në paragrafin (8) pas fjalëve: “nga organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit hapësinor” shtohen fjalët: “përkatësisht nga Drejtoria për Zonat Zhvillimore Teknologjike Industriale përkatësisht nga Ministria e Ekonomisë”.

Neni 10

Në nenin 99 në paragrafin (11) pas fjalëve: “të lëshuar nga organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit hapësinor” shtohen fjalët: “përkatësisht nga Drejtoria për Zonat Zhvillimore Teknologjike Industriale përkatësisht Ministria e Ekonomisë”.

Neni 11

Në nenin 99-a në paragrafin (4) pas fjalëve: “lëshuar nga organi i drejtorisë shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit hapësinor,” shtohen fjalët: “përkatësisht nga Drejtoria për Zonat Zhvillimore Teknologjike Industriale përkatësisht nga Ministria e Ekonomisë”.

Neni 12

Në nenin 101-a pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:

“(3) Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni organet kompetente nga neni 58 paragrafi (3) i këtij ligji, procedurat për miratimin e projektit-ideor, për ndryshime gjatë ndërtimit, për ndërrim të investitorit, për lëshimin e licencës për punë përgatitore, për lëshimin e aktvendimit për objektet nga neni 73 të këtij ligji, për rikonstruktiv, ridedikim, adaptim dhe për lëshim të lejes për shfrytëzim për objektet në zonat zhvillimore teknologjike industriale të formuara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe nga personat juridikë, të cilat i ndërtojnë qiramarrësit dhe pronarët e tokës në zonat zhvillimore teknologjike industriale, (përveç për objektet infrastrukturore në suazat e zonës, të cilat i ndërtojnë subjektet-dhënës të shërbimeve publike të cilat janë kompetentë për ndërtimin e infrastrukturës elektroenergjetike, të ujësjellësit, kanalizimit, gazpërçuesit dhe telekomunikimit), si dhe për objektet në zonat industriale dhe të gjelbra të themeluara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë të cilat i ndërtojnë pronarët e tokës në zonat industriale dhe të gjelbra, i zbatojnë në formë të shkruar.

Neni 13

(1) Procedurat për lëshim të lejes për ndërtim për ndërtime në zonat zhvillimore teknologjike industriale të formuara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe nga personat juridikë, të cilat i ndërtojnë qiramarrësit dhe pronarët e tokës në zonat zhvillimore teknologjike industriale, (përveç për objektet infrastrukturore në suazat e zonës, të cilat i ndërtojnë subjektet-dhënës të shërbimeve publike të cilat janë kompetentë për ndërtimin e infrastrukturës elektroenergjetike, të ujësjellësit, kanalizimit, gazpërçuesit dhe telekomunikimit), si dhe për objektet në zonat industriale dhe të gjelbra të themeluara nga Qeveria e Republikës së

Македонисѐ, тѐ цилат канѐ filluar deri нѐ ditѐн е fillimit тѐ zbatimit тѐ кѐтjиг лигjи, до тѐ vazhdojnѐ нѐ pajtim ме dispozitat е Лигjит пѐр нѐртим ("Gazeta Zyrtare е Republikѐс сѐ Македонисѐ" numѐр 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14 dhe 44/15).

(2) Procedurat пѐр лѐшим тѐ aktvendimit пѐр realizim тѐ нѐртимеve пѐркатѐсisht vendosjes сѐ pajisjes nga neni 73 paragrafi (1) i кѐтjиг лигjи нѐ zonat zhvillimore teknologjike industriale тѐ formuara nga Qeveria е Republikѐс сѐ Македонисѐ dhe nga persona juridikѐ si dhe нѐ zonat industriale dhe тѐ gjelbra тѐ themeluara nga Qeveria е Republikes се Македонисе, тѐ цилат канѐ filluar deri нѐ ditѐн е fillimit тѐ zbatimit тѐ кѐтjиг лигjи, до тѐ vazhdojnѐ нѐ pajtim ме dispozitat е Лигjит пѐр нѐртим ("Gazeta Zyrtare е Republikѐс сѐ Македонисѐ" numѐр 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14 dhe 44/15).

Neni 14

Ky ligj hyn нѐ fuqi нѐ ditѐн е tetѐ nga dita е botimit нѐ „Gazetѐн Zyrtare тѐ Republikѐс сѐ Македонисѐ“, нѐрса до тѐ fillojѐ тѐ zbatohet nga 1 shtatori 2015.

3775.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДАЖБА И ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ И ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 јули 2015 година.

Бр. 08-3404/1
29 јули 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДАЖБА И ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ И ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 13/13, 69/13, 27/14, 42/14, 178/14, 180/14, 51/15 и 61/15), во членот 1 точката на крајот од реченицата се заменува со записка и се додаваат зборовите: „освен ако со друг закон поинаку не е уредено.“

Член 2

Во членот 5 став (6) алинеја 6 по записката се додаваат зборовите: „кога деловниот простор се продава, а 2% од проценетата вредност на деловниот простор кога се дава под закуп,“.

Член 3

Постапките за продажба и давање под закуп на деловен простор започнати до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе продолжат според прописите кои важеле до денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

ЛИГЈ

ПѐР PLOTѐSIMIN Е ЛИГЈИ ПѐР SHITJE DHE DHѐNIE ME QIRA Тѐ NDѐRTESAVE AFARISTE DHE HAPѐSIRAVE AFARISTE Тѐ REPUBLIKѐС Сѐ MAQEDONISѐ

Neni 1

Нѐ Лигjин пѐр shitje dhe dhѐnie ме qira тѐ нѐртесаве afariste dhe hapѐsirave afariste тѐ Republikѐс сѐ Македонисѐ ("Gazeta Zyrtare е Republikѐс сѐ Македонисѐ" numѐр 13/13, 69/13, 27/14, 42/14, 178/14, 180/14, 51/15 dhe 61/15), нѐ nenin 1 pika нѐ fund тѐ fjalisѐ zѐvendѐsohet ме presje dhe shtohen fjalѐт: "pѐrveч нѐсе ме ligj tjetѐр нук ѐштѐ rregulluar ndryshe."

Neni 2

Нѐ nenin 5 paragrafi (6) alineja 6, pas presjes shtohen fjalѐт: "kur hapѐsira afariste shitet, нѐрса 2% е vlerѐс сѐ pѐrcaktuar тѐ hapѐsirѐс afariste kur jepet ме qira,".

Neni 3

Procedurat пѐр shitje dhe dhѐnie ме qira тѐ hapѐsirѐс afariste тѐ filluara deri нѐ ditѐн е hyrjes нѐ fuqi тѐ кѐтjиг лигjи до тѐ vazhdojnѐ sipas rregullave нѐ fuqi deri нѐ ditѐн е hyrjes нѐ fuqi тѐ кѐтjиг лигjи.

Neni 4

Ky ligj hyn нѐ fuqi нѐ ditѐн е tetѐ nga dita е botimit нѐ "Gazetѐн Zyrtare тѐ Republikѐс сѐ Македонисѐ".

3776.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА

Се прогласува Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на храната, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јули 2015 година.

Бр. 08-3416/1
30 јули 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА**

Член 1

Во Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14 и 72/15), членот 130 се менува и гласи:

“Постапка за порамнување со издавање на прекршочен платен налог

(1) За прекршоците утврдени во овој закон, инспекторот може на сторителот на прекршокот да му издаде прекршочен платен налог, пред да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка.

(2) Доколку сторителот го прими прекршочниот платен налог, истиот треба да го потпише. Примањето на прекршочниот платен налог од сторителот на прекршокот се забележува во записникот.

(3) Во записникот се утврдува начинот на кој ќе се отстранат штетните последици од прекршокот, како и начинот на надминување на последиците од сторениот прекршок.

(4) Кога како сторител на прекршок се јавува правно лице, записникот и прекршочниот платен налог го потпишува службено, односно одговорното лице кое се нашло на лице место при инспекцискиот надзор или друго службено или одговорно лице кое изјавило дека има право да го потпише записникот и да го прими прекршочниот платен налог.

(5) Изјавата од ставот (4) на овој член се забележува во записникот.

(6) Инспекторот е должен да води евиденција за издадените прекршочни платни налози и за нивниот исход.

(7) Во евиденцијата од ставот (6) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на мандатниот/прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

(8) Личните податоци од ставот (7) на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.

(9) Директорот ја пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.”

Член 2

Во членот 131 став (2) зборовите „во износ од 300 евра во денарска противвредност“ се заменуваат со зборовите „во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице од ставот (1) од овој член“.

Во ставот (3) бројот “200” се заменува со зборовите “од 60 до 90”.

Член 3

Во членот 132 став (2) зборовите „во износ од 1.000 евра во денарска противвредност“ се заменуваат со зборовите „во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице од ставот (1) од овој член“.

Во ставот (3) бројот “500” се заменува со зборовите “од 300 до 450”.

Член 4

Во членот 133 став (2) зборовите „во износ од 1.500 евра во денарска противвредност“ се заменуваат со зборовите „во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице од ставот (1) од овој член“.

Во ставот (3) бројот “1.000” се заменува со зборовите “од 500 до 750”.

Член 5

Во членот 134 став (2) зборовите „во износ од 4.000 евра во денарска противвредност“ се заменуваат со зборовите „во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице од ставот (1) од овој член“.

Во ставот (3) бројот “2.000” се заменува со зборовите “1000 до 1500”.

Член 6

Во членот 135 став (5) зборовите „гужба за поведување на управен спор пред надлежниот суд“ се заменуваат со зборовите „жалба во рок од осум дена од денот на приемот на одлуката преку прекршочниот орган до Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка“.

По ставот (5) се додаваат два нови става (6) и (7) кои гласат:

„(6) Трошоците на постапката од ставот (1) на овој член ги плаќа сторителот на прекршокот, на кој му е изречена прекршочна санкција.

(7) Ако за утврдување на трошоците од ставот (6) на овој член нема доволно податоци, за трошоците на постапката ќе се донесе посебно решение.

Ставот (6) станува став (8).

Член 7

Одмерувањето на висината на глобата за правното лице се врши согласно Законот за прекршоците.

Член 8

Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе најдоцна во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 9

Се овластува Законодавно - правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за безбедност на храната.

Член 10

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SIGURINË E USHQIMIT**

Neni 1

Në Ligin për sigurinë e ushqimit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14 dhe 72/15), neni 130 ndryshohet si vijon:

" Procedura për barazim me lëshimin e urdhër-pagesës kundërvajtëse

(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara në këtë ligj, inspektorët mundën që kryerësit të kundërvajtjes t'i lëshojnë urdhër-pagesës kundërvajtëse, para se të paraqet kërkesë për ngritjen e procedurës kundërvajtëse.

(2) Nëse kryerësi e pranon urdhër-pagesës kundërvajtëse, e njëjta duhet të nënshkruhet. Pranimi i urdhër-pagesës kundërvajtëse nga kryerësi i kundërvajtjes shënohet në procesverbal.

(3) Në procesverbal përcaktohet mënyra në të cilën do të mënjanohen pasojat e dëmshme nga kundërvajtja, si dhe mënyra për tejkalimin e pasojave nga kundërvajtja e kryer.

(4) Në rast kur kryerësi i kundërvajtjes paraqitet personi juridik, procesverbalin dhe urdhër-pagesën kundërvajtëse e nënshkruan person zyrtar përkatësisht përgjegjës i cili është gjetur në vendin gjatë mbikëqyrjes

инспектуесе ose personi tjetër zyrtar që ka deklaruar se ka të drejtë ta nënshkruajë procesverbalin dhe ta pranojë urdhër-pagesën kundërvajtëse.

(5) Deklarata nga paragrafi (4) i këtij neni shënohet në procesverbal.

(6) Inspektori është i obliguar të mbajë evidencë për urdhër-pagesat kundërvajtëse të lëshuara dhe për rezultatit e tyre.

(7) Në evidencën nga paragrafi (6) të këtij neni grumbullohet përpunohen dhe ruhen të gjitha të dhënat: emri dhe mbiemri, përkatësisht titulli i kryerësit të kundërvajtësit, vendbanimi përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhër-pagesës kundërvajtëse/mandatore që i jepet dhe rezultati i procedurës.

(8) Të dhënat personale nga paragrafi (7) i këtij neni ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.

(9) Drejtori e nënshkruan formën dhe përmbajtjen e urdhër-pagesës kundërvajtëse."

Neni 2

Në nenin 131 në paragrafin (2) fjalët: "me shumë prej 300 euro në kundërvlerë me denarë" zëvendësohen me fjalët: "me shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik nga paragrafi (1) i këtij neni".

Në paragrafin (3) numri "200" zëvendësohet me fjalët: "prej 60 deri 90."

Neni 3

Në nenin 132 në paragrafin (2) fjalët: "në shumë prej 1.000 euro në kundërvlerë me denarë" zëvendësohen me fjalët: "me shume prej 30% nga gjoba e përcaktuar për personin juridik nga paragrafi (1) i këtij neni".

Në paragrafin (3) numri "500" zëvendësohet me fjalët: "prej 300 deri 450".

Neni 4

Në nenin 133 në paragrafin (2) fjalët: "me shumë prej 1.500 euro në kundërvlerë me denarë" zëvendësohen me fjalët: "në shume prej 30% nga gjoba e përcaktuar për personin juridik nga paragrafi (1) i këtij neni".

Në paragrafin (3) numri "1.000" zëvendësohet me fjalët: "prej 500 deri 750".

Neni 5

Në nenin 134 në paragrafin (2) fjalët: "me shumë prej 4.000 euro në kundërvlerë me denarë" zëvendësohen me fjalët: "në shume prej 30% nga gjoba e përcaktuar për personin juridik nga paragrafi (1) i këtij neni".

Në paragrafin (3) numri "2.000" zëvendësohet me fjalët: "prej 1000 deri 1500".

Neni 6

Në nenin 135 në paragrafin (5) fjalët: "padia për ngritjen e kontestit administrativ para gjykatës kompetente" zëvendësohet me fjalët: "ankesa në afat prej tetë ditëve nga dita e pranimit të vendimit përmes organit kundërvajtës në Komisionin shtetëror për vendimmartje në shkallë të dytë nga sfera e mbikëqyrjes inspektuese dhe procedurës kundërvajtëse".

Pas paragrafit (5) shtohen dy paragrafë të rinj (6) dhe (7) si vijojnë:

"(6) Harxhimet e procedurës nga paragrafi (1) të këtij neni i paguan kryerësi i kundërvajtjes, të cili iu është shqiptuar sanksion kundërvajtës.

(7) Nëse për përcaktimin e harxhimeve nga paragrafi (6) i këtij neni nuk ka mjaftë të dhëna, për harxhimet e procedurës do të miratohet aktvendim i veçantë."

Paragrafi (6) bëhet paragraf (8).

Neni 7

Matja e lartësisë së gjobave për personin juridik bëhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.

Neni 8

Akti nënligjor i përcaktuar me këtë ligj do të miratohet më së voni në afat prej 30 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 9

Autorizohet Komisioni juridik ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për sigurinë e ushqimit.

Neni 10

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3777.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОИЗВОДИ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за производи за заштита на растенијата, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јули 2015 година.

Бр. 08-3417/1
30 јули 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОИЗВОДИ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА

Член 1

Во Законот за производи за заштита на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 110/07, 20/09, 17/11, 53/11, 69/13 и 10/15), во членот 75 во ставот (2), зборовите: „согласно Законот за Државниот инспекторат за земјоделство“ се заменуваат со зборовите: „и издава прекршочен платен налог согласно Законот за прекршоци“.

По ставот (2) се додаваат четири нови става (3), (4), (5) и (6) кои гласат:

„(3) Државниот инспектор за земјоделство и фитосанитарниот инспектор се должни да водат евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот на покренатите постапки.

(4) Во евиденцијата од ставот (1) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

(5) Личните податоци од ставот (2) на овој член се чуваат пет години од денот на внесувањето во евиденцијата.“

(6) Формата и содржината на прекршочниот платен налог ја пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.“

Член 2

Во членот 76 став (1) во воведната реченица зборовите „6.000 до“ се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице за прекршоците од ставот (1) на овој член.“

Член 3

Во членот 77 став (1) во воведната реченица зборовите „3.500 до“ се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице за прекршоците од ставот (1) на овој член.“

Член 4

Во членот 78 став (2) се менува и гласи:

„(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице за прекршоците од ставот (1) на овој член.“

Член 5

Во членот 79 став (1) во воведната реченица зборовите „6.000 до 12.000“ се заменуваат со зборовите „1.200 до 1.800“.

Член 6

Во членот 80 став (1) во воведната реченица зборовите „3.500 до 5.600“ се заменуваат со зборовите „560 до 840“.

Член 7

Во членот 80 - а став (1) во воведната реченица зборовите „1.600 до 2.500“ се заменуваат со зборовите „250 до 375“.

Член 8

Одмерувањето на висината на глобата за правното лице се врши согласно Законот за прекршоците.

Член 9

Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе најдоцна во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 10

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR PRODHIME PËR MBROJTJE TË BIMEVE

Neni 1

Në Ligjin për prodhime për mbrojtje të bimëve ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 110/2007, 20/2009, 17/11, 53/11, 69/13 dhe 10/15), në nenin 75, paragrafi (2), fjalët: "në përputhje me Ligjin për Inspektoratin Shtetëror të Bujqësisë", zëvendësohen me fjalët: "dhe lëshon urdhërpagesë kundërvajtëse në përputhje me Ligjin për kundërvajtje."

Pas paragrafit (2), shtohen katër paragrafë të rinj (3), (4), (5) dhe (6) si vijojnë:

"(3) Inspektori shtetëror i bujqësisë dhe inspektori fitosanitar, janë të obliguar që të mbajnë evidencë për urdhërpagesat e lëshuara për kundërvajtje dhe për rezultatit e procedurave të ngritura të kundërvajtjes.

(4) Në evidencën nga paragrafi (1) i këtij neni, grumbullohen, përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri dhe mbiemri, gjegjësisht emërtimi i kryesit të kundërvajtjes, vendbanimi, respektivisht vendqëndrimi, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës kundërvajtëse që i lëshohet dhe rezultati i procedurës.

(5) Të dhënat personale nga paragrafi (2) i këtij neni ruhen pesë vite prej ditës së shënimit në evidencë.

(6) Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës kundërvajtëse e përcakton ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave."

Neni 2

Në nenin 76, paragrafi (1), në fjalinë hyrëse fjalët: "6.000 deri" shlyhen.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"(2) Gjorbë në shumë prej 30% të gjorbës së përcaktuar për personin juridik do i shqiptohet edhe personit përgjegjës te personi juridik për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni. "

Neni 3

Në nenin 77, paragrafi (1), në fjalinë hyrëse fjalët: "3.500 deri" shlyhen.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"(2) Gjorbë në shumë prej 30% të gjorbës së përcaktuar për personin juridik do i shqiptohet edhe personit përgjegjës te personi juridik për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni. "

Neni 4

Në nenin 78, paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"(2) Gjorbë në shumë prej 30% të gjorbës së përcaktuar për personin juridik do t'i shqiptohet edhe personit përgjegjës te personi juridik për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni. "

Neni 5

Në nenin 79, paragrafi (1), në fjalinë hyrëse fjalët: "6.000 deri 12.000" zëvendësohen me fjalët: "1.200 deri 1.800".

Neni 6

Në nenin 80, paragrafi (1), në fjalinë hyrëse fjalët: "3.500 deri 5.600" zëvendësohen me fjalët: "560 deri 840".

Neni 7

Në nenin 80-a, paragrafi (1), në fjalinë hyrëse fjalët: "1.600 deri 2.500" zëvendësohen me fjalët: "250 deri 375".

Neni 8

Matja e lartësisë së gjorbës për personin juridik bëhet në përputhje me Ligjin për kundërvajtje.

Neni 9

Akti nënligor i përcaktuar me këtë ligj do të miratohet më së voni në afat prej 30 ditësh prej ditës së hyrjes së këtij ligji në fuqi.

Neni 10

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3778.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
СЕМЕНСКИ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА
ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јули 2015 година.

Бр. 08-3418/1
30 јули 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА СЕМЕНСКИ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА
ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА

Член 1

Во Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Службен весник на Република Македонија“ број 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13 и 43/14) членот 65-а се менува и гласи:

„Член 65-а

(1) Глоба во износ од 30.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правното лице за прекршоците, ако:

1) пушти во трговија семенски и саден материјал спротивно на условите од членот 8 на овој закон и

2) овластената лабораторија изврши сертификација на семенски и саден материјал, спротивно на пропишаните правила во членот 60 од овој закон .

(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице за прекршоците од став (1) на овој член.“

Член 2

Во членот 66 став (1) во воведната реченица зборовите: „3000 до“ се бришат.

Точката 6) се менува и гласи:

„ снабдувачот преиспитува семенски и саден материјал без предходно барање до Управата (член 24);“

Ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице за прекршоците од став (1) на овој член.“

Во ставот (6) зборовите: „3000 до 6000“ се заменуваат со зборовите: „600 до 900“.

Член 3

Во членот 66-а став (1) во воведната реченица зборовите: „2000 до“ се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице за прекршоците од став (1) на овој член.“

Во ставот (4) зборовите: „2000 до 4000“ се заменуваат со зборовите: „400 до 600“.

Член 4

Во членот 67 став (1) по точката 3) се додаваат две нови точки 4) и 5), кои гласат:

„4) не ја известува Управата за произведеното, продаденото и количеството на залиха на семенски и саден материјал (член 25 став (2));

5) не доставува извештај до Управата за увезениот, продадениот и останатиот на залиха семенски и саден материјал (член 32 став (1));“.

Точката 4) станува точка 6).

По точката 6) се додава нова точка 7), која гласи:

„7) не достави податоци за бројот и видот на семенски и саден материјал кој го чува и одржува до Управата (член 54);“

Во точката 5) која станува точка 8), зборовите: „член 60 став (1)“ се заменуваат со зборовите: „член 59 став (1)“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице за прекршоците од став (1) на овој член.“

Во ставот (3) бројот: „1.500“ се заменува со зборовите: „150 до 230“

Член 5

Во членот 67-а став (2) се менува и гласи:

„(2) Пред поднесување на барањето за поведување на прекршочна постапка за прекршоците предвидени со членовите 65-а, 66, 66-а и 67 на овој закон, државниот инспектор за земјоделство и фитосанитарниот инспектор на сторителот на прекршокот ќе му предложи постапка за порамнување со издавање на прекршочен платен налог, согласно со Законот за прекршоците. По ставот (2) се додаваат пет нови става (3), (4), (5), (6) и (7), кои гласат:

„(3) Државниот инспектор за земјоделство и фитосанитарниот инспектор од став (2) на овој член се должни да водат евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот на покренатите постапки.

(4) Во евиденцијата од ставот (3) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

(5) Личните податоци од ставот (4) на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.

(6) Против одлуката на прекршочната комисија од став (1) на овој член може да се поднесе жалба до Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекциски надзор и прекршочната постапка.

(7) Формата и содржината на прекршочниот платен налог ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.“

Член 6

По членот 67-а се додава нов член 67-б, кој гласи:

„Член 67-б

Одмерувањето на висината на глобата за правното лице се врши согласно Законот за прекршоците.“

Член 7

Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе најдоцна во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 8

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR MATERIAL FAROR DHE PËR MBËLTIM PËR
BIMË BUJQËSORE

Neni 1

Në Ligjin për material faror dhe për mbëltime për bimë bujqësore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 39/2006, 89/2008, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13 dhe 43/14) neni 65-a ndryshohet si vijon:

"Neni 65-a

(1) Gjohë në shumë prej 30.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit juridik për kundërvajtjet, nëse:

1) lëshon në tregti material faror dhe për mbëltime në kundërshtim me kushtet nga neni 8 të këtij ligji dhe

2) laboratorit i autorizuar kryen certifikim të materialit faror dhe për mbëltime, në kundërshtim me rregullat të përcaktuara në neni 60 të këtij ligji.

(2) Gjohë në shumë prej 30% nga gjoha e matur për personin juridik do t'i shqiptohet personit përgjegjës të personit juridik për kundërvajtjet nga paragrafi (1) të këtij neni."

Neni 2

Në neni 66 paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët: "3000 deri në" shlyhen.

Pika 6) ndryshohet si vijon:

"furnizuesi rishqyrton material faror dhe për mbëltime pa kërkesë paraprake te Drejtoria (nenin 24);"

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"(2) Gjohë në shumë prej 30% nga gjoha e matur për personin juridik do t'i shqiptohet personit përgjegjës të personit juridik për kundërvajtjet nga paragrafi (1) të këtij neni. "

Në paragrafin (6) fjalët: "3000 deri në 6000" zëvendësohen me fjalët: "600 deri në 900".

Neni 3

Në neni 66-a paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët: "2000 deri në" shlyhen.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"(2) Gjohë në shumë prej 30% nga gjoha e matur për personin juridik do t'i shqiptohet personit përgjegjës të personit juridik për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni".

Në paragrafin (4) fjalët: "2000 deri në 4000" zëvendësohen me fjalët: "400 deri në 600"

Neni 4

Në neni 67 paragrafi (1) pas pikës 3) shtohen dy pika të reja 4) dhe 5), si vijojnë:

"4) nuk e njofton Drejtorinë për material faror dhe për mbëltime të prodhuar, shitur dhe sasinë e tepicës së materialit faror dhe për mbëltime (nenin 25 paragrafi (2));

5) nuk dorëzon raport te Drejtoria për material faror dhe për mbëltime të importuar, shitu dhe tepicën e mbetur (nenin 32 paragrafi (1));".

Pika 4) bëhet pikë 6).

Pas pikës 6) shtohet pikë e re 7), si vijon:

"7) nuk dorëzon të dhëna për numrin dhe llojin e materialit faror dhe për mbëltime të cilin e ruan dhe mirëmban te Drejtoria (nenin 54)",

Në pikën 5) e cila bëhet pikë 8), fjalët: "nenin 60 paragrafi (1)" zëvendësohet e fjalët: "neni 59 paragrafi (1)".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"(2) Gjohë në shumë prej 30% nga gjoha e matur për personin juridik do t'i shqiptohet personit përgjegjës të personit juridik për kundërvajtjet nga paragrafi (1) të këtij neni".

Në paragrafin (3) numri: "1.500" zëvendësohet me fjalët: „150 deri në 230“.

Neni 5

Në neni 67-a paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"(2) Para parashtrimit të kërkesës për ngritje të procedurës së kundërvajtjes për kundërvajtjet të parapara me nenet 65-a, 66, 66-a dhe 67 të këtij ligji, inspektori shtetëror për bujqësi dhe inspektori fitosanitar kryerësit të kundërvajtjes do t'i propozojë procedurë për barazim me dhënie të urdhërpagesë kundërvajtëse, në pajtim me Ligjin për kundërvajtjet."

Pas paragrafit (2) shtohet pesë paragrafë të rinj (3), (4), (5), (6) dhe (7), si vijojnë:

(3) Inspektori shtetëror për bujqësi dhe inspektori fitosanitar nga paragrafi (2) të këtij neni janë të obliguar të mbajnë evidencë për urdhërpagesat të dhëna për kundërvajtje dhe për rezultatit e procedurave të ngritura.

(4) Në evidencën nga paragrafi (3) të këtij neni grumbullohen, përpunohen dhe ruhen këto të dhëna: emër dhe mbiemër, përkatësisht emërtimi i kryerësit të kundërvajtjes, vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës së kundërvajtjes që i jepet dhe rezultati i procedurës.

(5) Të dhënat personale nga paragrafi (4) të këtij neni ruhen pese vjet nga dita e futjes në evidencë.

(6) Kundër aktvendimit të komisionit të kundërvajtjes nga paragrafi (1) të këtij neni mund të parashtrohet ankesë te Komisioni shtetëror për vendosje në shkallë të dytë në sferën e mbikëqyrjes inspektuese dhe procedurës kundërvajtëse.

(7) Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës kundërvajtëse e përcakton ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave. "

Neni 6

Pas neni 67-a shtohet nen i ri 67-b si vijon:

"Neni 67-b

Matja e lartësisë së gjohës për personin juridik kryhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje. "

Neni 7

Akti nënligjor i përcaktuar me këtë ligj do të miratohet më së voni në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji.

Neni 8

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3779.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за угостителска дејност, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јули 2015 година.

Бр. 08-3419/1 Претседател
30 јули 2015 година на Република Македонија,
Скопје д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ

Член 1

Во Законот за угостителска дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр.62/04, 89/08, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14 и 199/14) во членот 67-а став 1, воведната реченица се менува и гласи:

"Глоба во износ од 150 до 200 евра во денарска противвредност, ќе му се изрече за прекршок на физичко лице ако:"

Ставот 2 се менува и гласи:

„За дејствијата од став 1 на овој член на физичкото лице, овластениот инспектор на општината и овластениот инспектор на градот Скопје ќе му издаде мандатен платен налог.“

Ставот 3 се менува и гласи:

„Сторителот на прекршокот има обврска во рок од осум дена од денот на врачувањето на мандатниот платен налог да ја плати глобата во определениот износ.

По ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи:

„Ако сторителот на прекршокот доброволно не ја плати глобата од ставот 1 на овој член, мандатниот платен налог има сила на извршна исправа и овластениот инспектор на општината и овластениот инспектор на градот Скопје ќе го достави до органот надлежен за присилно извршување за негово извршување.“

Член 2

Членот 68 се менува и гласи:

"Глоба во износ од 800 евра во денарска противвредност, ќе му се изрече за прекршок на правно лице, односно на трговец поединец, ако:

1) нема доказ дека е пријавено исполнувањето на условите од член 6 став 1 на овој закон и започнувањето со работа на Државниот пазарен инспекторат, на градоначалникот на општината, а во градот Скопје на градоначалникот на општината на подрачјето на градот Скопје според местото и седиштето на објектот, односно според местото каде што се даваат услугите, најмалку 15 дена пред почетокот на работењето на угостителскиот објект (член 7 став 1);

2) нема доказ дека е пријавена промената на условите од членот 6 став 1 на овој закон Државниот пазарен инспекторат, на градоначалникот на општината, а во градот Скопје на градоначалникот на општината на подрачјето на градот Скопје според местото и седиштето на објектот, односно според местото каде што се даваат услугите, во рок од 15 дена од денот на настанатите промени (член 7 став 2);

3) постапува спротивно на должностите предвидени во членот 34;

4) истакнува, огласува и рекламира услуги на угостителски објекти спротивно на решението за извршената категоризација (член 32 став 2);

5) не истакне на видно место на влезот на угостителскиот објект - ноќен бар и кабаре, табла со димензии 20 x 50 см со содржина "лица со возраст под 18 години немаат право на посета (член 35 став 1 точка 3);

6) не ги истакне цените согласно со членот 35 став 1 точка 2 од овој закон;

7) не истакне на видно место во угостителскиот објект натпис со содржина "лица со возраст под 18 години не се послужуваат со алкохолни пијалоци" (член 37 став 2).

За дејствијата од став 1 на овој член на правното лице, односно на трговецот поединец, државниот пазарен инспектор ќе му издаде мандатен платен налог.

За дејствијата од став 1 на овој член ќе биде издаден мандатен платен налог на одговорното лице во правното лице, односно на одговорното лице во трговец поединец, во висина од 30% од глобата која ќе му се одмери на правното лице, односно на трговецот поединец.

Сторителот на прекршокот има обврска во рок од осум дена од денот на врачувањето на мандатниот платен налог да ја плати глобата во определениот износ од став 2 и 3 од овој член.

Ако сторителот на прекршокот доброволно не ја плати глобата од ставот 1, 2 и 3 на овој член, мандатниот платен налог има сила на извршна исправа и државниот пазарен инспектор ќе го достави до органот надлежен за присилно извршување за негово извршување.“

Член 3

Членот 68-а се менува и гласи:

"Глоба во износ од 1000 евра во денарска противвредност, ќе му се изрече за прекршок на правно лице, односно на трговец поединец, ако:

1) врши угостителска дејност надвор од деловниот објект на простор наменет, уреден и опремен за давање угостителски услуги без одобрение издадено од градоначалникот на општината, а во градот Скопје од градоначалникот на градот Скопје за користење на просторот (член 12 став 3);

2) на видно место на влезот на угостителскиот објект не го истакне видот на платежните картички кои можат да се користат (член 35 став 1 точка 7);

3) нема доказ за извршената промена на категоријата на угостителскиот објект во смисла на членот 33 став 3 од овој закон;

4) не го истакне работното време на влезот на објектот и на видно место во објектот (член 26 став 1);

5) на видно место во угостителскиот објект, или во менито не го истакне телефонскиот број на Државниот пазарен инспекторат (член 35 став 1 точка 12);

6) во сите пропагандни материјали не ги означи видот и категоријата на објектот (член 35 став точка 14);

7) не го пропише и истакне куќниот ред во сите објекти за сместување (член 35 став 1 точка 10).

8) не го пропише и истакне куќниот ред во сите објекти за сместување (член 35 став 1 точка 9)

9) на видно место во угостителскиот објект, или во менито да го истакне телефонскиот апарат на ДПИ (член 35 став 1 точка 13)

10) на видно место на влезот на угостителскиот објект не го истакне видот на платежните картички кои може да се користат (член 35 став 1 точка 7).

За дејствијата од став 1 на овој член на правното лице, односно на трговецот поединец лице, државниот пазарен инспектор ќе му издаде прекршочен платен налог.

За дејствијата од став 1 од овој закон, ќе биде издаден прекршочен платен налог на одговорното лице во правното лице, односно на одговорното лице во трговецот поединец, во висина од 30% од глобата која ќе му се одмери на правното лице, односно на трговецот поединец.

По приемот и потпишувањето на прекршочниот платен налог, сторителот на прекршокот е должен да ја плати глобата изречена согласно ставовите 1 и 3 на овој член, во рок од осум дена од приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во платниот налог.

Сторителот на прекршокот кој ќе ја плати глобата во рокот од ставот 4 на овој член, ќе плати половина од изречената глоба, за кое право се поучува во правната поука. Во постапката која ќе заврши со плаќање на прекршочен платен налог не се плаќаат трошоци на постапката.

Ако сторителот на прекршокот не ја плати глобата во рокот од ставот 4 на овој член, државниот пазарен инспектор поднесува барање за поведување прекршочна постапка до Прекршочната комисија.“

Член 4

Членот 69 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 1000 евра во денарска противвредност, ќе му се изрече за прекршок на правно лице, односно на трговец поединец, ако:

1) угостителската дејност се врши без да се исполнети пропишаните минимално-технички услови, санитарно-хигиенски и здравствени услови, условите за заштита при работа, заштита и унапредување на животна средина, противпожарната заштита и условите за заштита од бучава (член 6 ставови 1 и 2);

2) угостителската дејност се врши во деловни објекти или простори каде се врши друга дејност без да се исполнети пропишаните услови за обавување на друга дејност (член 12 став 2);

3) користи ознака национален ресторан – меана без добиено решение согласно со членот 19-в став 4 од овој закон;

4) започне со работа во угостителскиот објект без добиена категорија (член 32 став 1);

5) не ги утврди нормативите за храна и пијалаци кои ги послужува и не им овозможи на корисниците увид во тие нормативи (член 35 став 1 точка 8);

6) не ги достави нормативите за храна на заверка на градоначалникот на општината, а во Градот Скопје на градоначалникот на општината на подрачјето на Град Скопје и угостителските услуги не ги пружа во соодветна количина и квалитет според утврдените нормативи (член 35 став 1 точка 9);

7) не ги дава угостителските услуги вклучени во туристичкиот пакет аранжман во угостителските објекти за сместување преку организаторите на патување или посредниците, односно туристичките агенции (член 35 став 1 точка 12);

8) послужува алкохолни пијалаци од 07,00 до 10,00 часот (член 38 став 1)

9) да ги одржува просториите и опремата и да дава услуги во угостителскиот објект според пропишаните минимално-техничките услови, како и условите на категоризација за видовите објекти за кои е предвидена категоризација утврдена со решение на Комисијата за

категоризација, или според пропишаните критериуми за означување посебни ознаки со решение на давателот на ознаката (член 35 став 1 точка 1)

10) не води книга на гостите во угостителскиот објект за сместување (член 35 став 1 точка 9)

11) не се придржува на истакнатите цени (член 35 став 1 точка 4)

12) не поседува документи за набавените производи (фактури, сметки испратници и слично член 35 став 1 точка 5)

13) за секоја дадена услуга не издава сметка со спецификација на услугите од фискална каса (член 35 став 1 точка 6).

За дејствијата од став 1 на овој член на правното лице, односно на трговецот поединец лице, државниот пазарен инспектор ќе му издаде мандатен платен налог.

За дејствијата од ставот 1 на овој член се издава мандатен платен налог на одговорното лице во правното лице, односно на одговорното лице во трговец поединец, во висина од 30% од глобата која ќе му се одмери на правното лице, односно на трговецот поединец.

Сторителот на прекршокот има обврска во рок од осум дена од денот на врачувањето на мандатниот платен налог да ја плати глобата во определениот износ од ставо 1, 2 и 3 на овој член.

Ако сторителот на прекршокот доброволно не ја плати глобата од ставот 1, 2 и 3 на овој член, мандатниот платен налог има сила на извршна исправа и државниот пазарен инспектор ќе го достави до органот надлежен за присилно извршување.“

Член 5

Членот 69-а се менува и гласи:

„Глоба во износ од 2000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице, односно на трговец поединец, ако на видно место во угостителскиот објект не ја истакне обврската за ангажирање домашен туристички водич при организиран престој на странски туристи, на начин утврден со Законот за туристичка дејност (член 35 став 1 точка 13).

За дејствието од став 1 на овој член на правното лице, односно на трговецот поединец лице, државниот пазарен инспектор ќе му издаде прекршочен платен налог

За дејствието од ставот 1 од овој член, се издава прекршочен платен налог на одговорното лице во правното лице, односно на одговорното лице во трговецот поединец, во висина од 30% од глобата која ќе му се одмери на правното лице, односно на трговецот поединец.

По приемот и потпишувањето на прекршочниот платен налог, сторителот на прекршокот е должен да ја плати глобата изречена согласно ставовите 1 и 3 на овој член, во рок од осум дена од приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во платниот налог.

Сторителот на прекршокот кој ќе ја плати глобата во рокот од ставот 4 на овој член, ќе плати половина од изречената глоба, за кое право се поучува во правната поука.

Во постапката која ќе заврши со плаќање на прекршочен платен налог не се плаќаат трошоци на постапката.

Ако сторителот на прекршокот не ја плати глобата во рокот од ставот 4 на овој член, државниот пазарен инспектор поднесува барање за поведување прекршочна постапка до Прекршочната комисија.“

Член 6

Членот 70 се менува и гласи:

“Глоба во износ од 4000 евра во денарска противвредност, ќе му се изрече за прекршок на правно лице, односно на трговец поединец, ако:

1) угостителската дејност се врши без упис во трговскиот регистар (член 4 став 1);

2) угостителска дејност се врши во угостителски објекти ноќен бар, кабаре и диско клуб без лиценца (член 20 став 1);

3) не се придржува кон пропишаното работно време (член 26 став 2);

4) ја пренесе лиценцата (член 22 став 2);

5) послужува алкохол и алкохолни пијалаци на лица под 18 години (член 37 став 1) и

6) продава и послужува храна и алкохолни пијалаци и пушта музика после 24,00 часот (член 38 став 2).

За дејствијата од став 1 на овој член на правното лице, односно на трговецот поединец лице, државниот пазарен инспектор ќе му издаде прекршочен платен налог.

За дејствијата од став 1 од овој закон, ќе биде издаден прекршочен платен налог на одговорното лице во правното лице, односно на одговорното лице во трговецот поединец, во висина од 30% од глобата која ќе му се одмери на правното лице, односно на трговецот поединец.

По приемот и потпишувањето на прекршочниот платен налог, сторителот на прекршокот е должен да ја плати глобата изречена согласно ставовите 1 и 3 на овој член, во рок од осум дена од приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во платниот налог.

Сторителот на прекршокот кој ќе ја плати глобата во рокот од ставот 4 на овој член, ќе плати половина од изречената глоба, за кое право се поучува во правната поука.

Во постапката која ќе заврши со плаќање на прекршочен платен налог не се плаќаат трошоци на постапката.

Ако сторителот на прекршокот не ја плати глобата во рокот од ставот 4 на овој член, државниот пазарен инспектор поднесува барање за поведување прекршочна постапка до Прекршочната комисија.“

Член 7

По членот 70-а се додаваат три нови члена 70-б, 70-в и 70-г, кои гласат:

“Член 70-б

Државниот пазарен инспектор, односно овластениот инспектор на општината и овластениот инспектор на градот Скопје, се должни да водат евиденција за издадените мандатни и прекршочни платни налози и за исходот на покренатите постапки.

Во евиденцијата од ставот 1 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на мандатниот/прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

Личните податоци од ставот 2 на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.

Член 70-в

Формата и содржината на прекршочниот и мандатниот платен налог ги пропишува министерот кој раководи со органот на државна управа надлежен за работите од областа на угостителството .

Член 70-г

Одмерувањето на глобата на правното лице, односно на трговецот поединец, се врши согласно Законот за прекршоци.“

Член 8

Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе најдоцна во рок од 30 дена од денот на влегување то во сила на овој закон.

Член 9

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR VEPRIMTARI HOTELIERE

Neni 1

Në Ligjin për veprimtari hoteliere ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 62/2004, 89/2008, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14 dhe 199/14) në nenin 67-a paragrafi 1, fjalia hyrëse ndryshohet si vijon:

"Gjohë në shumë prej 150 deri në 200 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit fizik, nëse:"

Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

"Për veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni personit fizik, inspektori i komunës dhe inspektori i autorizuar i qytetit të Shkupit do t'i lëshojë urdhërpagesë të mandatit."

Paragrafi 3 ndryshohet si vijon:

"Kryerësi i kundërvajtjes ka obligim në afat prej tetë ditësh nga dita e dorëzimit të urdhërpagesës së mandatit ta paguajë gjohën në shumën e caktuar."

Pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4 si vijon:

"Nëse kryerësi i kundërvajtjes vullnetarisht nuk e paguan gjohën nga paragrafi 1 i këtij neni, urdhërpagesa ka fuqi të dokumentit ekzekutiv dhe inspektori i autorizuar i komunës dhe inspektori i autorizuar i qytetit të Shkupit do ta dorëzojë te organi kompetent për përmbarim të detyrueshëm për realizimin e saj."

Neni 2

Neni 68 ndryshohet si vijon:

"Gjohë në shumë prej 800 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik, përkatësisht tregtarit individ, nëse:

1) nuk ka provë se është paraqitur përmbushja e kushteve nga neni 6 paragrafi 1 i këtij ligji dhe fillimi me punë i Inspektoratit Shtetëror të Tregut, i kryetarit të komunës, kurse në qytetin e Shkupit i kryetarit të komunës në zonën e qytetit të Shkupit sipas vendit dhe selisë së objektit, përkatësisht sipas vendit ku jepen shërbime, së paku 15 ditë para fillimit të punës së objektit të hotelierisë (neni 7 paragrafi 1);

2) nuk ka provë se është paraqitur ndryshimi i kushteve nga neni 6 paragrafi 1 i këtij ligji Inspektorati Shtetëror i Tregut, i kryetarit të komunës, kurse në qytetin e Shkupit i kryetarit të komunës në zonën e qytetit të Shkupit sipas vendit dhe selisë së objektit, përkatësisht sipas vendit ku jepen shërbime, në afat prej 15 ditësh nga dita e ndryshimit të bërë (neni 7 paragrafi 2);

3) vepron në kundërshtim me detyrat e parapara në nenin 34;

4) thekson, shpall dhe reklamon shërbime të objekteve të hotelierisë në kundërshtim me aktvendim për kategorizimin e kryer (neni 32 paragrafi 2);

5) nuk vendos në vend të dukshëm në hyrje të objektit të hotelierisë - bar i natës dhe kabare, tabelë me dimensione 20 x 50 cm me përmbajtjen "personat me moshë nën 18 vjet nuk kanë të drejtë për vizitim" (neni 35 paragrafi 1 pika 3);

6) nuk i thekon çmimet në pajtim me nenin 35 paragrafi 1 pika 2 të këtij ligji;

7) nuk thekson në vend të dukshëm në objektin e hotelarisë mbishkrimin me përmbajtjen "personat me moshë nën 18 vjet nuk shërbehen me pije alkoolike" (neni 37 paragrafi 2).

Për veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni personit juridik, përkatësisht tregtarit individ, inspektori shtetëror i tregut do t'i lëshojë urdhërpagesë të mandatit.

Për veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni do të lëshohet urdhërpagesë e mandatit për personin përgjegjës në personin juridik, përkatësisht për personin përgjegjës në tregtarin individ, në lartësi prej 30% të gjobës që do t'i matet personit juridik, përkatësisht tregtarit individ.

Kryerësi i kundërvajtjes ka obligim në afat prej tetë ditësh nga dita e dorëzimit të urdhërpagesës së mandatit ta paguajë gjobën në shumën e caktuar nga paragrafët 2 dhe 3 të këtij neni.

Nëse kryerësi i kundërvajtjes vullnetarisht nuk e paguan gjobën nga paragrafët 1, 2 dhe 3 të këtij neni, urdhërpagesa e mandatit ka fuqi të dokumentit ekzekutiv dhe inspektori shtetëror i tregut do ta dorëzojë te organi kompetent për kryerje të detyrueshme për realizimin e tij."

Neni 3

Neni 68-a ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 1000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik, përkatësisht tregtarit individ, nëse:

1) kryen veprimtari hoteliere jashtë objektit afarist në hapësirën e dedikuar, rregulluar dhe pajisur për dhënie të shërbimeve hoteliere pa leje të lëshuar nga kryetari i komunës, kurse në qytetin e Shkupit nga kryetari i qytetit të Shkupit për shfrytëzimin e hapësirës (neni 12 paragrafi 3);

2) në vend të dukshëm në hyrje të objektit të hotelarisë nuk e thekson llojin e kartelave pagesore që mund të shfrytëzohen (neni 35 paragrafi 1 pika 7);

3) nuk ka provë për ndryshimin e bërë të kategorisë së objektit të hotelarisë në kuptim të nenit 33 paragrafi 3 të këtij ligji;

4) nuk e vendos orarin e punës në hyrje të objektit dhe në vend të dukshëm në objekt (neni 26 paragrafi 1);

5) në vend të dukshëm në objektin e hotelarisë, apo në menynë nuk e thekson numrin e telefonit të Inspektoratit Shtetëror të Tregut (neni 35 paragrafi 1 pika 12);

6) në të gjitha materialet propaganduese nuk e shënon llojin dhe kategorinë e objektit (neni 35 paragrafi piks 14);

7) nuk e përcakton dhe thekson rendin e shtëpisë në të gjitha objektet për vendosje (neni 35 paragrafi 1 pika 10);

8) nuk e përcakton dhe thekson rendin e shtëpisë në të gjitha objektet për vendosje (neni 35 paragrafi 1 pika 9);

9) në vend të dukshëm në objektin e hotelarisë, apo në menynë ta theksojë numrin e telefonit të ISHT-së (neni 35 paragrafi 1 pika 13);

10) në vend të dukshëm në hyrje të objektit të hotelarisë nuk e thekson llojin e kartelave pagesore që mund të shfrytëzohen (neni 35 paragrafi 1 pika 7).

Për veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni personit juridik, përkatësisht tregtarit individ, inspektori shtetëror i tregut do t'i lëshojë urdhërpagesë të mandatit.

Për veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni do të lëshohet urdhërpagesë e kundërvajtjes për personin përgjegjës në personin juridik, përkatësisht për personin përgjegjës në tregtarin individ, në lartësi prej 30% të gjobës që do t'i matet personit juridik, përkatësisht tregtarit individ.

Pas pranimit dhe nënshkrimit të urdhërpagesës së kundërvajtjes, kryerësi i kundërvajtjes detyrohet ta paguajë gjobën e shqiptuar në pajtim me paragrafët 1 dhe 3 të këtij neni, në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të urdhërpagesës së kundërvajtjes në llogarinë e shënuar në urdhërpagesë.

Kryerësi i kundërvajtjes që do ta paguajë gjobën në afatin nga paragrafi 4 i këtij neni, do të paguajë gjysmën e gjobës së shqiptuar, për të cilën të drejtë këshillohet në këshillën juridike.

Në procedurën që do të përfundojë me pagesë të urdhërpagesës së kundërvajtjes nuk paguhen shpenzimet e procedurës.

Nëse kryerësi i kundërvajtjes nuk e paguan gjobën në afatin nga paragrafi 4 i këtij neni, inspektori shtetëror i tregut parashtron kërkesë për ngritje të procedurës së kundërvajtjes te Komisioni i Kundërvajtjes."

Neni 4

Neni 69 ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 1000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik, përkatësisht tregtarit individ nëse:

1) veprimtaria hoteliere bëhet pa u plotësuar kushtet minimale-teknike të caktuara, kushtet sanitaro-higjienike dhe shëndetësore, kushtet për mbrojtje gjatë punës, mbrojtje dhe avancimin e mjedisit jetësor, mbrojtje nga zjarri dhe kushtet për mbrojtjen nga zhurma (neni 6 paragrafët 1 dhe 2);

2) veprimtaria hoteliere bëhet në objekte afariste ose hapësira ku kryhet veprimtari tjetër pa u plotësuar kushtet e caktuara për shpalljen e veprimtarisë tjetër (neni 12 paragrafi 2);

3) përdor shenjën e restoranit-mejhanes nacionale pa fituar aktvendim në pajtim me nenin 19-v paragrafi 4 i këtij ligji;

4) fillon me punë në objektin hotelier pa kategorinë e fituar (neni 32 paragrafi 1);

5) nuk i përcakton normativat e ushqimit dhe pijeve të cilat i shërben dhe nuk u mundëson shfrytëzuesve këqyrje në ato normativa (neni 35 paragrafi 1 pika 8);

6) nuk i parashtron normat për ushqimin në verifikim të kryetari i komunës, kurse në Qytetin e Shkupit kryetarit të komunës të rajonit të Qytetit të Shkupit dhe shërbimet hoteliere nuk i ofron sasi dhe cilësi sipas normave të përcaktuara (neni 35 paragrafi 1 pika 9);

7) nuk i jep shërbimet hoteliere të përfshira në pakon turistike të aranzhmaneve në objektet hoteliere për akomodim nëpërmjet organizatorëve të udhëtimit ose ndërmjetësuesve, përkatësisht agjencive turistike (neni 35 paragrafi 1 pika 12);

8) shërben pije alkoolike prej orës 07,00 deri në orën 10,00 (neni 38 paragrafi 1);

9) t'i mirëmbajë hapësirat dhe pajisjen dhe të jep shërbime në objektin hotelier sipas kushteve minimale-teknike, si dhe për kushtet e kategorizimit për llojet e objekteve për të cilat është paraparë kategorizim i përcaktuar me aktvendim të Komisionit për kategorizim, ose sipas kriterëve të caktuara për shënimin e shenjave të veçanta me aktvendim të dhënësit të shenjës (neni 35 paragrafi 1 pika 1);

10) nuk mban libër të mysafirëve në objektin hotelier për akomodim (neni 35 paragrafi 1 pika 9);

11) nuk u përmbahet çmimeve të prezantuara (neni 35 paragrafi 1 pika 4);

12) nuk posedon dokumente për prodhimet e blera (fatura, llogari-fletëdërgesa dhe ngjashëm (neni 35 paragrafi 1 pika 5) dhe

13) për çdo shërbim të dhënë nuk lëshon llogari me specifikim të shërbimeve nga kasa fiskale (neni 35 paragrafi 1 pika 6).

Për veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni, personit juridik, përkatësisht tregtarit individ Inspektoratit Shtetëror i Tregut do t'i lëshojë urdhërpagesë.

Për veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni lëshohet mandat-urdhërpagesë personit përgjegjës në personin juridik, përkatësisht personit përgjegjës në tregtarin individ, në lartësi prej 30% të gjobës që do t'i përlllogarit personit juridik, përkatësisht tregtarit individ.

Kryerësi i kundërvajtjes ka për obligim në afat prej tetë ditëve nga dita e dorëzimit të mandat – urdhërpagesës të paguajë gjobën në shumë e caktuar nga paragrafët 1, 2 dhe 3 të këtij neni.

Nëse kryerësi i kundërvajtjes vullnetarisht nuk e paguan gjobën nga paragrafi 1, 2 dhe 3 të këtij neni, mandat-urdhërpagesa ka fuqinë e dokumentet ekzekutiv dhe inspektori shtetëror i tregut do ta dërgojë në organin kompetent për përmbartim të detyrueshëm."

Neni 5

Neni 69-a ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 2000 euro në kundërvlerë me denarin do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik, përkatësisht tregtarit individ, nëse në vend të dukshëm në objektin hotelierik nuk e vendos obligimin për angazhimin e ciceronit turistik të vendit gjatë qëndrimit të organizuar të turistëve të huaj, në mënyrë të caktuar me Ligjin për veprimtari turistike (neni 35 paragrafi 1 pika 13).

Për veprimin nga paragrafi 1 i këtij neni, personit juridik, përkatësisht tregtarit individ Inspektorati Shtetëror i Tregut do t'i lëshojë urdhërpagesë për kundërvajtje.

Për veprimin nga paragrafi 1 i këtij neni, lëshohet urdhërpagesë për kundërvajtje personit përgjegjës në personin juridik, përkatësisht personit përgjegjës në tregtarin individ, në lartësi prej 30% të gjobës që do t'i përllogaritet personit juridik, përkatësisht tregtarit individ.

Pas pranimit dhe nënshkrimit të urdhër pagesës për kundërvajtje, kryerësi i kundërvajtjes është i obliguar ta paguajë gjobën e shqiptuar në pajtim me paragrafët 1 dhe 3 të këtij neni, në afat prej tetë ditëve nga momenti i pranimit të urdhërpagesës për kundërvajtje në llogarinë e shënuar në urdhërpagesën.

Kryerësi i kundërvajtjes që do të paguajë gjobën në afatin nga paragrafi 4 i këtij neni, do të paguajë gjysmën e gjobës së shqiptuar, e drejtë për të cilën këshillohet në këshillën juridike.

Në procedurën që do të përfundohet me pagimin e urdhërpagesës për kundërvajtje nuk paguhet shpenzime të procedurës.

Nëse kryerësi i kundërvajtjes nuk e paguan gjobën në afatin nga paragrafi 4 i këtij neni, inspektori shtetëror i tregut parashtron kërkesë për nisje të procedurës për kundërvajtje në Komisionin për kundërvajtje."

Neni 6

Neni 70 ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 4000 euro në kundërvlerë me denarin, do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik, përkatësisht tregtarit individ nëse:

1) veprimtari hotelierike bëhet pa regjistrim në regjistrin tregtar (neni 4 paragrafi 1);

2) veprimtari hoteliere bëhet në objekte hoteliere bar nate, kabare dhe disko-klub pa licencë (neni 35 paragrafi 1);

3) nuk i përmbahet orarit të caktuar të punës (neni 26 paragrafi 2);

4) e bart licencën (neni 22 paragrafi 2);

5) shërben alkool dhe pije alkoolike për persona nën moshën 18 vjeçare (neni 37 paragrafi 1) dhe

6) shet dhe shërben ushqim dhe pike alkoolike dhe lëshon muzikë pas orës 24,00 (neni 38 paragrafi 2).

Për veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni, personit juridik, përkatësisht tregtarit individ Inspektorati Shtetëror i Tregut do t'i lëshojë urdhërpagesë për kundërvajtje.

Për veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni, do të lëshohet urdhërpagesë për kundërvajtje për personin përgjegjës në personin juridik, përkatësisht personit përgjegjës në tregtarin individ, në lartësi prej 30% të gjobës që do t'i përllogaritet personit juridik, përkatësisht tregtarit individ.

Pas pranimit dhe nënshkrimit të urdhërpagesës për kundërvajtje, kryerësi i kundërvajtjes është i obliguar ta paguajë gjobën e shqiptuar në pajtim me paragrafët 1 dhe 3 të këtij neni, në afat prej tetë ditëve nga momenti i pranimit të urdhërpagesës për kundërvajtje në llogarinë e shënuar në urdhërpagesën.

Kryerësi i kundërvajtjes që do të paguajë gjobën në afatin nga paragrafi 4 i këtij neni, do të paguajë gjysmën e gjobës së shqiptuar, e drejtë për të cilën këshillohet në këshillën juridike.

Në procedurën që do të përfundohet me pagimin e urdhërpagesës për kundërvajtje nuk paguhet shpenzime të procedurës.

Nëse kryerësi i kundërvajtjes nuk e paguan gjobën në afatin nga paragrafi 4 i këtij neni, inspektori shtetëror i tregut parashtron kërkesë për nisje të procedurës për kundërvajtje në Komisionin për kundërvajtje."

Neni 7

Pas nenit 70-a shtohen tri nene të reja 70-b, 70-v dhe 70-g, si vijojnë:

"Neni 70-b

Inspektori shtetëror i tregut, përkatësisht inspektori i autorizuar i komunës dhe inspektori i autorizuar i Qytetit të Shkupit, janë të obliguar të mbajnë evidencën për urdhërpagesat mandatore dhe urdhërpagesat për kundërvajtje e lëshuara dhe për rezultatin e procedurave të nisura.

Në evidencën e paragrafit (1) të këtij neni grumbullohen, përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri dhe mbiemri, përkatësisht emërtimi i kryerësit të kundërvajtjes, vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës mandatore/kundërvajtëse që i lëshohet dhe rezultati i procedurës.

Të dhënat personale nga paragrafi (2) i këtij neni ruhen pesë vite nga dita e futjes në evidencën.

Neni 70-v

Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës mandatore dhe për kundërvajtje e përcakton ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga fusha e rregullimit të hapësirës.

Neni 70-g

Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik, përkatësisht tregtarin individ bëhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje."

Neni 8

Akti nënligjor i përcaktuar me këtë ligj do të miratohet më së voni në afat prej 30 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 9

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3780.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за минерални суровини, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јули 2015 година.

Бр. 08-3420/1
30 јули 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

Член 1

Во Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија” бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14) во член 114 по ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

”(3) За прекршоците определени со овој закон прекршочна постапка води надлежен суд.”

Член 2

Во член 120 ставот (4) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30 % од одмерена глоба за правното лице ќе се изрече за прекршок за дејствијата од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице и за тоа ќе му се изрече прекршочна санкција забрана на вршење должност во траење од една година.”

Член 3

Во член 121 ставот (4) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30 % од одмерена глоба за правното лице ќе се изрече за прекршок за дејствијата од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице и за тоа ќе му се изрече прекршочна санкција забрана на вршење должност во траење од една година.”

Член 4

Во член 122 ставот (3) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30 % од одмерена глоба за правното лице ќе се изрече за прекршок за дејствијата од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.”

Во ставот (4) износот “500” се заменува со зборовите “250 до 375.”

Ставот (5) се брише.

Член 5

Во членот 122-а став (1) зборовите “4000 до” се бришат.

Во ставот (3) зборовите “4000 до” се бришат.

Член 6

Во членот 123 став (1) зборовите “50.000 до” се бришат.

Ставот (4) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30 % од одмерена глоба за правното лице ќе се изрече за прекршок за дејствијата од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице и за тоа ќе му се изрече прекршочна санкција забрана на вршење должност во траење од една година.”

Член 7

Во член 124 во ставот (1) зборовите “15.000 до” се бришат.

Ставот (4) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30 % од одмерена глоба за правното лице ќе се изрече за прекршок за дејствијата од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице и за тоа ќе му се изрече прекршочна санкција забрана на вршење должност во траење од една година.”

Член 8

Во членот 125 став (1) зборовите “5.000 до” се бришат.

Ставот (3) се менува и гласи:

“Глоба во износ од 30 % од одмерена глоба за правното лице ќе се изрече за прекршок за дејствијата од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице и за тоа ќе му се изрече прекршочна санкција забрана на вршење должност во траење од една година.”

Член 9

Во членот 126 став (1) зборовите “3.000 до” се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

“Глоба во износ од 30 % од одмерена глоба за правното лице ќе се изрече за прекршок за дејствијата од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.”

Во ставот (3) износот “1000” се заменува со износот “900”.

Член 10

По членот 126 се додава нов член 126-а кој гласи:

”Член 126-а

Одмерувањето на висината на глобата за правно лице се врши согласно Законот за прекршоците.”

Член 11

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR LËNDËT E PARA MINERALE

Neni 1

Në Ligjin për lëndët e para minerale ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë", numër 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 dhe 160/14) në nenin 114, pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3) si vijon:

”(3) Për kundërvajtjet e përcaktuara me këtë ligj procedurën e kundërvajtjes e mban gjykata kompetente.”

Neni 2

Në nenin 120, paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

”Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së përcaktuar për personin juridik do të shqiptohet për kundërvajtje për veprimet nga paragrafi (1) i këtij neni edhe për personin përgjegjës në personin juridik dhe për këtë do t'i shqiptohet sanksion kundërvajtës ndalesë për ushtrimin e detyrës në kohëzgjatje prej një viti.”

Neni 3

Në nenin 121, paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

”Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së përcaktuar për personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje për veprimet nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik dhe për këtë do t'i shqiptohet sanksion kundërvajtës ndalesë për ushtrimin e detyrës në kohëzgjatje prej një viti.”

Neni 4

Në nenin 122, paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

”Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së përcaktuar për personin juridik do të shqiptohet për kundërvajtje për veprimet nga paragrafi (1) i këtij neni edhe për personin përgjegjës në personin juridik.”

Në paragrafin (4), shuma “500” zëvendësohet me fjalët: “250 deri 375.”

Paragrafi (5) shlyhet.

Neni 5

Në nenin 122-a, në paragrafin (1), fjalët: "4000 deri" shlyhen.

Në paragrafin (3) fjalët: "4000 deri" shlyhen.

Neni 6

Në nenin 123-a, në paragrafin (1), fjalët: "50.000 deri" shlyhen.

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së përcaktuar për personin juridik do të shqiptohet për kundërvajtje për veprimet nga paragrafi (1) i këtij neni edhe për personin përgjegjës në personin juridik dhe për këtë do t'i shqiptohet sanksion kundërvajtës ndalesë për ushtrimin e detyrës në kohëzgjatje prej një viti."

Neni 7

Në nenin 124, në paragrafin (1), fjalët: "15.000 deri" shlyhen.

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së përcaktuar për personin juridik do të shqiptohet për kundërvajtje për veprimet nga paragrafi (1) i këtij neni edhe për personin përgjegjës në personin juridik dhe për këtë do t'i shqiptohet sanksion kundërvajtës ndalesë për ushtrimin e detyrës në kohëzgjatje prej një viti."

Neni 8

Në nenin 125, në paragrafin (1), fjalët: "5.000 deri" shlyhen.

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së përcaktuar për personin juridik do të shqiptohet për kundërvajtje për veprimet nga paragrafi (1) i këtij neni edhe për personin përgjegjës në personin juridik dhe për këtë do t'i shqiptohet sanksion kundërvajtës ndalesë për ushtrimin e detyrës në kohëzgjatje prej një viti."

Neni 9

Në nenin 126, në paragrafin (1), fjalët: "3.000 deri" shlyhen.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së përcaktuar për personin juridik do të shqiptohet për kundërvajtje për veprimet nga paragrafi (1) i këtij neni edhe për personin përgjegjës në personin juridik."

Në paragrafin (3), shuma "1000" zëvendësohet me shumën "900."

Neni 10

Pas nenit 126 shtohet neni i ri 126-a si vijon:

"Neni 126-a

Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik bëhet në përputhje me Ligjin për kundërvajtje."

Neni 11

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3781.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за трговија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јули 2015 година.

Бр. 08-3421/1
30 јули 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА**

Член 1

Во Законот за трговија ("Службен весник на Република Македонија" бр.16/04, 128/06, 63/07, 88/08, 159/08, 20/09, 99/09, 105/09, 115/10, 158/10, 36/11, 53/11, 148/13, 164/13 и 104/15), по членот 51 се додава нова Глава VI –а која гласи: "VI-а ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ".

Член 2

Членот 52 се брише.

Член 3

Членот 55 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 700 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице, односно на трговец поединец ако:

1) не го објави местото и времето на јавната аукциска продажба согласно со членот 17 став 2 од овој закон;

2) не се придржува на условите за јавна аукциска продажба согласно со членот 17 став 4 од овој закон;

3) вршителот на трговија од врата на врата врши продажба на производи кои не се определени од Владата (член 20 став 2);

4) не го пријавил исполнувањето на условите од членот 22 на овој закон и започнувањето со работа на продажниот и деловниот објект согласно со членот 23 од овој закон;

5) не истакнал лиценца за продажба на алкохолни пијалаци на видно место во продажниот објект (член 23-а став 7);

6) на видно место во продажниот објект не истакнал натпис во смисла на членот 24 став 2 од овој закон;

7) започнал со работа во колективна станбена зграда и деловно станбена зграда пред 6,00 часот и не завршил пред 24,00 часот (член 25 став 3);

8) не го пријавил часот, времето за пауза и распоредот на работното време во Централниот регистар најмалку 15 дена пред почетокот на работењето, односно пред измената на часот, времето за пауза и распоредот на работното време на продавниците, магацините, складовите, бензинските станици и деловните простори (член 26 став 2) и

9) евиденцијата не се наоѓа во соодветната деловна просторија во која се врши трговијата и во секое време не биде достапна на надлежните инспекциски органи (член 28 став 2).

За прекршоците од став 1 на овој член на правното лице, односно трговец поединец Државниот пазарен инспектор ќе му издаде прекршочен платен налог.

За дејствијата од став 1 на овој член, ќе биде издаден прекршочен платен налог на одговорното лице во правното лице, односно на одговорното лице во трговец поединец, во висина од 30% од глобата која ќе му се одмери на правното лице, односно на трговецот поединец.

По приемот и потпишувањето на прекршочниот платен налог, сторителот на прекршокот е должен да ја плати изречената глоба согласно ставовите 1 и 3 на овој член, во рок од осум дена од приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во платниот налог.

Сторителот на прекршокот кој ќе ја плати глобата во рокот од ставот 4 на овој член, ќе плати половина од изречената глоба, за кое право се поучува во правната поука.

Во постапката која ќе заврши со плаќање на прекршочен платен налог не се плаќаат трошоци на постапката.

Ако сторителот на прекршокот не ја плати глобата во рокот од став 4 на овој член, државниот пазарен инспектор поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до Прекршочната комисија.“

Член 4

Членот 56 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 1000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на правното лице, односно на трговец поединец ако:

1) врши трговија на големо пред магацините, складовите и деловните простори (член 8 став 1);

2) врши трговија на мало и дава услуги во трговијата пред продавниците, односно деловните простори за кои нема одобрение од општината, односно од градот Скопје (член 8 став 2) и

3) не утврди и не истакне пазарен ред и не се придржува на пазарниот ред и работното време (член 14 став 3).

За прекршоците од став 1 на овој член на правното лице, односно трговец поединец Државниот пазарен инспектор ќе му издаде прекршочен платен налог.

За дејствијата од став 1 на овој член, ќе биде издаден прекршочен платен налог на одговорното лице во правното лице, односно на одговорното лице во трговец поединец, во висина од 30% од глобата која ќе му се одмери на правното лице, односно на трговецот поединец.

По приемот и потпишувањето на прекршочниот платен налог, сторителот на прекршокот е должен да ја плати изречената глоба согласно ставовите 1 и 3 на овој член, во рок од осум дена од приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во платниот налог.

Сторителот на прекршокот кој ќе ја плати глобата во рокот од ставот 4 на овој член, ќе плати половина од изречената глоба, за кое право се поучува во правната поука.

Во постапката која ќе заврши со плаќање на прекршочен платен налог не се плаќаат трошоци на постапката.

Ако сторителот на прекршокот не ја плати глобата во рокот од став 4 на овој член, државниот пазарен инспектор поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до Прекршочната комисија.“

Член 5

Членот 57 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 4.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на правното лице, односно на трговец поединец ако:

1) не води евиденција за набавка и продажба на стоките, како и за вршење на трговски услуги согласно со закон или други прописи (член 28 став 1);

2) не доставил евиденција на продавачи од врата до врата до надлежниот орган за јавни приходи на подрачјето на општината, односно на градот Скопје (член 20 став 4);

3) врши трговија на големо на пазарите на мало или врши трговија на мало на пазарите на големо (член 7);

4) ја врши трговската дејност без да се исполнети пропишаните минимално-технички услови, како и други услови пропишани со закон во зависност од видот и начинот за вршењето на трговијата (член 22 став 1);

5) врши продажба на алкохолни пијалаци без да поседува лиценца за продажба на алкохолни пијалаци (член 23-а став 1) и

6) врши трговија на стоки во киосци, автомати и продажба од улични продавачи на места кои не се определени од советот на општината, односно од градот Скопје (член 16 став 2).

Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на правното лице, односно на трговец поединец ако:

1) врши продажба на алкохолни пијалаци во продавница во состав на бензинска станица, во продавница во состав на зелен пазар и преку киоск во трговијата (член 24-а став 1);

2) врши продажба на алкохолни пијалаци од 19,00 часот до 6,00 часот наредниот ден (член 24-а став 2) и

3) врши продажба на алкохолни пијалаци од 21,00 часот до 6,00 часот наредниот ден во периодот од 1 мај до 30 септември (член 24-а став 3).

За дејствијата од ставовите 1 и 2 на овој член, ќе биде издаден прекршочен платен налог на одговорното лице во правното лице, односно на одговорното лице во трговец поединец, во висина од 30% од глобата која ќе му се одмери на правното лице, односно на трговецот поединец.

Во случаите од ставовите 1 и 2 на овој член ќе се изрече и посебна прекршочна мерка одземање на предметите - стоките со кои е извршен прекршокот.“

Член 6

Членот 58 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 8.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на правното лице, односно на трговец поединец ако:

1) врши продажба на алкохолни и енергетски пијалаци и цигари на лица со возраст под 18 години (член 24 став 1);

2) на зелените пазари и посебно организираните делови на зелените пазари врши трговија на големо и мало на други стоки кои не се определени од страна на советот на општината, односно од градот Скопје (член 13 став 4);

3) ги издава продажните места на лица кои не се регистрирани во соодветниот регистар, односно не се евидентирани согласно со закон (член 14 став 2);

4) на посебно организирани пазари врши трговија на стоки кои не се наведени во членот 15 од овој закон;

5) не се придржува на мерките од членот 30 на овој закон;

6) врши трговија на нафтни деривати спротивно на членот 12 став 3 од овој закон и

7) постапува спротивно на членот 25 ставови 1 и 2 од овој закон.

Во случаите од ставот 1 точки 1, 2, 3, 4 и 5 на овој член на правното лице односно трговец поединец ќе им се изрече посебна прекршочна мерка одземање на предметите - стоките со кои е извршен прекршокот.

Глоба во износ од 200 до 400 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичкото лице за прекршоците од ставот 1 точки 2 и 4 на овој член.

На физичките лица од став-- на овој член ќе им се изрече посебна прекршочна мерка одземање на предметите - стоките со кои е извршен прекршокот.

Глоба во износ од 200 до 400 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичкото лице кое врши трговска дејност и дава услуги во трговијата без да е регистриран.

За дејствијата од став 1 на овој член, ќе биде издаден прекршочен платен налог на одговорното лице во правното лице, односно на одговорното лице во трговец поединец, во висина од 30% од глобата која ќе му се одмери на правното лице, односно на трговецот поединец.

Кога прекршокот од ставот 1 на овој член е сторен со цел за сторителот за себе или за друго лице да прибави имотна корист или прекршокот е сторен од организирана група на лица или во текот на календарската година сторителот го повтори прекршокот од ставот 1 на овој член, надлежниот суд може да изрече глоба во износ од 12.000 евра во денарска противвредност.

За дејствијата од ставот 1 точки 1, 2, 3, 6 и 7 на овој член на правното лице односно трговец поединец може да му се изрече прекршочна санкција забрана за вршење на одделна дејност поврзана со сторениот прекршок во траење од три месеци до шест месеци.“

Член 7

Членот 58-а се менува и гласи:

„Прекршочната постапка по прекршоците предвидени во овој закон не може да се поведе, ниту да се води ако поминат две години од денот кога е сторен прекршокот.

Постапката по прекршоците утврдени во член 55 и член 56 од овој закон ја води прекршочната комисија, а по прекршоците утврдени во член 57 и член 58 од овој закон надлежниот суд.

Против одлуката на прекршочната комисија може да се поднесе жалба до Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка.“

Член 8

По членот 58-а се додаваат три нови члена 58-б, 58-в и 58-г кои гласат:

“Член 58-б

Државните пазарни инспектори се должни да водат евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот на покренатите постапки.

Во евиденцијата од ставот 1 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

Личните податоци од ставот 2 на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.

Член 58-в

Министерот за економија ја пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог со правилник.

Член 58-г

Одмерувањето на висината на глобите на правното лице односно на трговец поединец се врши согласно Законот за прекршоците.“

Член 9

Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе најдоцна во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на овој закон.“

Член 10

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за трговија.

Член 11

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR TREGTI

Neni 1

Në Ligjin për tregti (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 16/2004, 128/2006, 63/2007, 88/2008, 159/2008, 20/2009, 99/2009, 105/2009, 115/10, 158/10, 36/11, 53/11, 148/13, 164/13 dhe 104/15), pas nenit 51 shtohet Kapitull i ri VI-a i ri si vijon: “ VI-a DISPOZITA PËR KUNDËRVAJTJE”

Neni 2

Neni 52 shlyhet.

Neni 3

Neni 55 ndryshohet si vijon:
“Gjohë në shumë prej 700 euro në kundërvlerë me denarin do t’i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik, përkatësisht tregtarit individ nëse:

1) nuk e publikon vendin dhe kohën e shitjes në ankandin publik në pajtim me nenin 17 paragrafi 2 i këtij ligji;

2) nuk i respekton kushtet për shitjen në ankandin publik në pajtim me nenin 17 paragrafi 4 i këtij ligji;

3) kryerësi i tregtisë nga dera në derë bën shitjen e prodhimeve të cilat nuk janë caktuar nga Qeveria (neni 20 paragrafi (2));

4) nuk e ka paraqitur plotësimin e kushteve nga neni 22 të këtij ligji dhe fillimin me punë në objektin e shitjes dhe afarist në pajtim me nenin 23 të këtij ligji;

5) nuk ka vendosur licencë për shitje të pijeve alkoolike në vend të dukshëm në objektin e shitjes (neni 23-a paragrafi (7));

6) në vend të dukshëm të objektit të shitjes nuk ka vendosur mbishkrim në kontekst të nenit 24 paragrafi 2 i këtij ligji;

7) ka filluar me punë në ndërtesë kolektive banesore dhe ndërtesë afariste banesore para orës 6,00 dhe nuk ka mbaruar para orës 24,00 (neni 25 paragrafi 3);

8) nuk e ka paraqitur orën, kohën për pauzë dhe orarin e punës në Regjistrin Qendror së paku 15 ditë para fillimit me punë, përkatësisht para ndryshimit të orës, kohën për pauzë dhe orarin e punës të dyqaneve, magazinave, depove, stacioneve të benzinës dhe hapësirave afariste (neni 26 paragrafi 2) dhe

9) evidenca nuk gjendet në hapësirën përkatëse afariste në të cilën bëhet tregtia dhe në çdo kohë nuk është në dispozicion të organeve kompetente inspektuese (neni 28 paragrafi 2).

Për kundërvajtjet nga paragrafi 1 i këtij neni, personit juridik, përkatësisht tregtarit individ Inspektori shtetëror i tregut do t’i lëshojë urdhërpagesë për kundërvajtje.

Për veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni, do të lëshohet urdhërpagesë për personin personin përgjegjës në personin juridik, përkatësisht personit përgjegjës në tregtarin individ, në lartë prej 30% të gjohës që do t’i përlogarit personit juridik, përkatësisht tregtarit individ.

Pas pranimit dhe nënshkrimit të urdhërpagesës për kundërvajtje, kryerësi i kundërvajtjes është i obliguar ta paguajë gjobën e shqiptuar në pajtim me paragrafët 1 dhe 3 të këtij neni, në afat prej tetë ditëve nga momenti i pranimit të urdhërpagesës për kundërvajtje në llogarinë e shënuar në urdhërpagesën.

Kryerësi i kundërvajtjes që do të paguajë gjobën në afatin nga paragrafi 4 i këtij neni, do të paguajë gjysmën e gjobës së shqiptuar, e drejtë për të cilën këshillohet në këshillën juridike.

Në procedurën që do të përfundohet me pagimin e urdhërpagesës për kundërvajtje nuk paguhen shpenzime të procedurës.

Nëse kryerësi i kundërvajtjes nuk e paguan gjobën në afatin nga paragrafi 4 të këtij neni, inspektori shtetëror i tregut parashtron kërkesë për nisje të procedurës për kundërvajtje në Komisionin për kundërvajtje."

Neni 4

Neni 56 ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 1000 euro në kundërvlerë me denarin do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik, përkatësisht tregtarit individ nëse:

1) bën tregti me shumicë para magazinave, depove dhe hapësirave afariste (neni 8 paragrafi 1);

2) bën tregti me pakicë dhe jep shërbime në tregtinë para dyqaneve, përkatësisht hapësirave afariste për të cilat nuk ka licencë nga komuna, përkatësisht nga qyteti i Shkupit (neni 8 paragrafi 2) dhe

3) nuk përcakton dhe nuk vendos rend tregu dhe nuk e respekton rendin e tregut dhe orarin e punës (neni 14 paragrafi 3).

Për kundërvajtjet nga paragrafi 1 i këtij neni, personit juridik, përkatësisht tregtarit individ Inspektorati Shtetëror i Tregut do t'i shqiptojë urdhërpagesë për kundërvajtje.

Për veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni, do të lëshohet urdhërpagesë për kundërvajtje për personin përgjegjës në personin juridik, përkatësisht personit përgjegjës në tregtarin individ, në lartësi prej 30% të gjobës që do t'i përcaktohet personit juridik, përkatësisht tregtarit individ.

Pas pranimit dhe nënshkrimit të urdhërpagesës për kundërvajtje, kryerësi i kundërvajtjes është i obliguar ta paguajë gjobën e shqiptuar në pajtim me paragrafët 1 dhe 3 të këtij neni, në afat prej tetë ditëve nga momenti i pranimit të urdhërpagesës për kundërvajtje në llogarinë e shënuar në urdhërpagesën.

Kryerësi i kundërvajtjes që do të paguajë gjobën në afatin nga paragrafi 4 i këtij neni, do të paguajë gjysmën e gjobës së shqiptuar, e drejtë për të cilën këshillohet në këshillën juridike.

Në procedurën që do të përfundohet me pagimin e urdhërpagesës për kundërvajtje nuk paguhen shpenzime të procedurës.

Nëse kryerësi i kundërvajtjes nuk e paguan gjobën në afatin nga paragrafi 4 i këtij neni, inspektori shtetëror i tregut parashtron kërkesë për nisje të procedurës për kundërvajtje në Komisionin për kundërvajtje."

Neni 5

Neni 57 ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 4.000 euro në kundërvlerë me denarin do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik, përkatësisht tregtarit individ nëse:

1) nuk mban evidencë për blerje dhe shitje të mallrave, si dhe për kryerjen e shërbimeve tregtare në pajtim me ligjin ose rregullat tjera (neni 28 paragrafi (1));

2) nuk ka parashtruar evidencë të shitësve prej dere në derë në organin kompetent për të hyra publike të rajonit të komunës, përkatësisht të Qytetit të Shkupit (neni 20 paragrafi 4);

3) bën tregti me shumicë në tregjet me pakicë ose tregti me pakicë në tregjet me shumicë (neni 7);

4) veprimtarinë tregtare e kryen pa u plotësuar kushtet minimale teknike, si dhe kushte tjera të caktuara me ligj varësisht nga lloji dhe mënyra e kryerjes së tregtisë (neni 22 paragrafi 1);

5) bën shitjen e pijeve alkoolike pa poseduar licencë për shitje të pijeve alkoolike (neni 23-a paragrafi (1)) dhe

6) bën tregti me mallra në kioskë, automatë dhe shitje prej shitësve rrugorë në vende të cilat nuk janë përcaktuar nga këshilli i komunës, përkatësisht nga Qyteti i Shkupit (neni 16 paragrafi 2).

Gjobë në shumë prej 5.000 euro në kundërvlerë me denarin do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik, përkatësisht tregtarit individ nëse:

1) bën shitjen e pijeve alkoolike në dyqan në korniza të stacionit të benzinës, në dyqan në korniza të tregut të gjelbër dhe nëpërmjet kioskut në tregti (neni 24-a paragrafi 1);

2) bën shitjen e pijeve alkoolike prej orës 19,00 deri në orën 6,00 ditën e ardhshme (neni 24-a paragrafi 2) dhe

3) bën shitjen e pijeve alkoolike prej orës 21,00 deri në orën 6,00 ditën e ardhshme në periudhën prej 1 maj deri më 30 shtator (neni 24-a paragrafi 3).

Për veprimet nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni, do të lëshohet urdhërpagesë për kundërvajtje për personin përgjegjës në personin juridik, përkatësisht personit përgjegjës në tregtarin individ, në lartësi prej 30% të gjobës që do t'i përlllogaritet personit juridik, përkatësisht tregtarit individ.

Në rastet e paragrafëve 1 dhe 2 të këtij neni do të shqiptohet edhe masë e veçantë për kundërvajtje për marrje të sendeve-mallrave me të cilat është kryer kundërvajtja."

Neni 6

Neni 58 ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 8.000 euro në kundërvlerë me denarin do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik, përkatësisht tregtarit individ nëse:

1) u bën shitje të pijeve alkoolike dhe pijeve energjetike dhe prodhimeve të duhanit personave nën moshën 18 vjet (neni 24 paragrafi 1);

2) në tregjet e gjelbra dhe pjesët veçanërisht të organizuara të tregjeve të gjelbra bën tregti me shumicë dhe pakicë të mallrave tjera të cilat nuk janë caktuar nga ana e këshillit të komunës, përkatësisht Qytetit të Shkupit (neni 13 paragrafi 4);

3) ua jep me qira vendet e shitjes personave të cilët nuk janë të regjistruar në regjistrin përkatës, përkatësisht nuk janë evidentuar në pajtim me ligjin (neni 14 paragrafi 2);

4) në tregje të organizuara në mënyrë speciale bën tregti me mallra që nuk janë shënuar në nenin 15 të këtij ligji;

5) nuk i respekton masat nga neni 30 të këtij ligji;

6) bën tregti me derivate të naftës në kundërshtim me nenin 12 paragrafi 3 i këtij ligji dhe

7) vepron në kundërshtim me nenin 25 paragrafët 1 dhe 2 të këtij ligji.

Në rastet e paragrafit 1 pikat 1, 2, 3, 4 dhe 5 të këtij neni personit juridik përkatësisht tregtarit individ do t'i shqiptohet masë e veçantë për kundërvajtje marrje e sendeve-mallrave me të cilat është kryer kundërvajtja.

Gjobë në shumë prej 200 deri 400 euro në kundërvlerë me denarin do t'i shqiptohet personit fizik për kundërvajtjet nga paragrafi (1) pikat 2 dhe 4 të këtij neni.

Personave fizikë të paragrafit -- të këtij neni do t'u shqiptohet masë e veçantë për kundërvajtje marrje e sendeve-mallrave me të cilat është kryer kundërvajtja.

Gjobë në shumë prej 200 deri 400 euro në kundërvlerë me denarin do t'i shqiptohet personit fizik i cili ushtron veprimtari tregtare dhe ofron shërbime në tregtinë pa qenë i regjistruar.

Për veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni, do të lëshohet urdhërpagesë për kundërvajtje për personin përgjegjës në personin juridik, përkatësisht personit përgjegjës në tregtarin individ, në lartësi prej 30% të gjobës që do t'i përlllogaritet personit juridik, përkatësisht tregtarit individ.

Kur kundërvajtja nga paragrafi 1 i këtij neni është kryer me qëllim kryerësi për vete ose për person tjetër të përfitojë në bazë pronësore ose kundërvajtja është kryer nga një grup i organizuar i personave ose gjatë vitit kalendarik kryerësi e përsërit kundërvajtjen nga paragrafi 1 i këtij, gjykata kompetente mund të shqiptojë gjobë në shumë prej 12.000 euro në kundërvlerë me denarin.

Për veprimet nga paragrafi 1 pikat 1, 2, 3, 6 dhe 7 të këtij neni personit juridik përkatësisht tregtarit individ mund t'i shqiptohet sanksion për kundërvajtje ndalesë për kryerjen e veprimtarisë konkrete me kundërvajtjen e kryer në kohëzgjatje prej tre muaj deri në gjashtë muaj."

Neni 7

Neni 58-a ndryshohet si vijon:

"Procedura për kundërvajtje për kundërvajtjet e parapara në këtë ligj nuk mund të ngrihet, as të mbahet nëse kalojnë dy vite nga dita kur është kryer kundërvajtja.

Procedurën për kundërvajtjet e caktuara në nenet 55 dhe 56 të këtij ligji e zbaton komisioni për kundërvajtje, kurse kundërvajtjet e caktuara në nenet 57 dhe 58 të këtij ligji gjykata kompetente.

Kundër vendimit të komisionit për kundërvajtje mund të parashtrohet ankesë në Komisionin shtetëror për vendosje në shkallë të dytë në sferën e mbikëqytjes inspektuese dhe procedurës për kundërvajtje."

Neni 8

Pas nenit 58-a shtohen tre nene të reja 58-b, 58-v dhe 58-g, si vijojnë:

"Neni 58-b

Inspektorët shtetëror të tregut janë të obliguar të mbajnë evidencë për urdhërpagesat për kundërvajtje dhe për rezultatit e procedurave të ngritura.

Në evidencën e paragrafit (1) të këtij neni grumbullohen, përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri dhe mbiemri, përkatësisht emërtimi i kryerësit të kundërvajtjes, vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimin, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i mandat-urdhërpagesës që i lëshohet dhe rezultati i procedurës.

Të dhënat personale nga paragrafi (2) i këtij neni ruhen pesë vite nga dita e futjes në evidencën.

Neni 58-v

Ministri i Ekonomisë e përcakton formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës për kundërvajtjen me rregullore.

Neni 58-g

Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik dhe tregtarin individ bëhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje."

Neni 9

Akti nënligjor i përcaktuar me këtë ligj do të miratohet më së voni në afat prej 30 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 10

Autorizohet Komisioni Juridik-Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për tregti.

Neni 11

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3782.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКА ДЕЈНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за вршење на занаетчиска дејност, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јули 2015 година.

Бр. 08-3422/1
30 јули 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКА ДЕЈНОСТ

Член 1

Во Законот за вршење на занаетчиска дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/04, 55/07, 115/10, 36/11, 53/11 и 164/13), членот 52-а се менува и гласи:

„Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на вршителот на занаетчиска дејност, ако:

1) ја врши својата дејност надвор од просториите за работа (член 5, ставови 1 и 2);

2) на видно место не го истакне своето работно време и не се придржува на определеното работно време (член 19 точка 3) и

3) нема на видно место истакната фирма (член 20 став 1).

Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за вршителот на занаетчиска дејност ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во трговецот поединец за дејствијата од ставот 1 на овој член.

Глоба во износ од 50 до 75 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на занаетчијата за дејствијата од ставот 1 на овој член.

За прекршоците утврдени во ставот 1 на овој член, на сторителот ќе му биде издаден прекршочен платен налог за плаќање на глоба во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог.

Ако сторителот на прекршокот не ја плати глобата во рокот од ставот 4 од овој член државниот пазарен инспектор ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка до Прекршочната комисија.“

Член 2

Членот 52-б се менува и гласи:

„Глоба во износ од 700 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на вршителот на занаетчиска дејност, ако:

1) не ја пријави исполнетоста на минималните технички услови (член 7);

2) не ја пријави промената на адресата на своето седиште, како и бројот на простории (член 16 став 3);

Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за вршителот на занаетчиска дејност ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во трговецот поединец за дејствијата од ставот 1 на овој член.

Глоба во износ од 70 до 100 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на занаетчијата за дејствијата од ставот 1 на овој член.

За прекршоците утврдени во ставот 1 на овој член, на сторителот ќе му биде издаден мандатен платен налог за плаќање на глоба во рок од осум дена од денот на врачувањето на мандатниот платен налог.

Ако сторителот на прекршокот доброволно не ја плати глобата во рокот од став 4 од овој член, државниот пазарен инспектор мандатниот платен налог ќе го достави до органот надлежен за присилно извршување.“

Член 3

Членот 53 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на вршителот на занаетчиска дејност, ако:

- 1) не ја врши дејноста согласно со прописите и деловните обичаи (член 19 точка 1);
- 2) на видно место не истакне ценовник на своите производи односно услуги (член 19 точка 2);
- 3) не гарантира за квалитетот за прозвоите, односно услугите согласно со одредбите од Законот за заштита на потрошувачите(член 19 точка 4) ;
- 4) не поседува соодветна документација за набавени стоки и материјали (член 19 точка 5).

Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за вршителот на занаетчиска дејност ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во трговецот поединец за дејствијата од ставот 1 на овој член.

Глоба во износ од 100 до 150 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на занаетчијата за дејствијата од ставот 1 на овој член.

За прекршоците утврдени во ставот 1 на овој член, на сторителот ќе му биде издаден мандатен платен налог за плаќање на глоба во рок од осум дена од денот на врачувањето на мандатниот платен налог.

Ако сторителот на прекршокот доброволно не ја плати глобата во рокот од став 4 од овој член, државниот пазарен инспектор мандатниот платен налог ќе го достави до органот надлежен за присилно извршување.“

Член 4

Членот 54 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 2.500 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на вршителот на занаетчиска дејност ако:

- 1) врши занаетчиска дејност без да биде запишан во регистарот на занаетчии (член 2 точка 1);
- 2) просториите не ги исполнуваат условите определени во членот 6 став 1 на овој закон;
- 3) дејноста се врши од лице кое не ги исполнува условите од членот 10 на овој закон и
- 4) врши занаетчиска дејност што не е означено во решението за упис во регистарот (член 18).

Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за вршителот на занаетчиска дејност ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во трговецот поединец за дејствијата од ставот 1 на овој член.

Глоба во износ од 250-375 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на занаетчијата за дејствијата од ставот 1 на овој член.

За прекршоците од став 1 на овој член се изрекува и посебна прекршочна мерка одземање на предмети согласно Законот за прекршоците.

За прекршокот утврден во овој член државниот пазарен инспектор е должен да му предложи на сторителот на прекршокот постапка за порамнување со издавање на прекршочен платен налог.“

Член 5

Член 54-а се менува и гласи:

„Прекршочната постапка по прекршоците предвидени во овој закон не може да се поведе ниту да се води ако поминат 24 месеци од денот кога е сторен прекршокот.“

Член 6

По членот 54-а се додаваат три нови члена 54-б, 54-в и 54-г кои гласат:

„Член 54-б

Државните пазарни инспектори се должни да водат евиденција за издадените мандатни платни налози и прекршочни платни налози и за исходот на покренатите постапки.

Во евиденцијата од ставот 1 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на мандатниот/прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

Личните податоци од ставот 2 на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.

Член 54-в

Формата и содржината на мандатниот платен налог и прекршочниот платен налог ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на занаетството.

Член 54-г

Одмерувањето на висината на глобата за вршителот на занаетчиска дејност се врши согласно Законот за прекршоците.“

Член 7

Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе најдоцна во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 8

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за вршење на занаетчиска дејност.

Член 9

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË ZEJTARE

Neni 1

Në Ligjin për kryerjen e veprimtarisë zeytare ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 62/2004, 55/2007, 115/10, 36/11, 53/11 dhe 164/13), neni 52-a ndryshohet si vijon:

"Gjohë në shumë prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje kryerësit të veprimtarisë zeytare, nëse:

1) e ushtron veprimtarinë e tij jashtë hapësirave të punës (neni 5, paragrafët 1 dhe 2);

2) në vendin e dukshëm nuk e vendos orarin e tij të punës dhe nuk i përmbahet orarit të caktuar të punës (neni 19 pika 3) dhe

3) nuk ka firmë të vendosur në vendin e dukshëm (neni 20 paragrafi 1).

Gjohë në shumë prej 30% të gjobës së matur për kryerësin e veprimtarisë zejtare do t'i shqiptohet edhe personit përgjegjës në personin juridik dhe personit përgjegjës në tregtarin individ për veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni.

Gjohë në shumë prej 50 deri në 75 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet zejtarit për veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni.

Për kundërvajtjet e përcaktuara në paragrafin 1 të këtij neni, kryerësit do t'i lëshohet urdhërpagesë për kundërvajtje për pagesë të gjobës në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të urdhërpagesës për kundërvajtje.

Nëse autori i kundërvajtjes nuk e paguan gjobën në afatin nga paragrafi 4 i këtij neni, inspektori shtetëror i tregut do të parashtrojë kërkesë për ngritje të procedurës për kundërvajtje deri në Komisionin për Kundërvajtje."

Neni 2

Neni 52-b ndryshohet si vijon:

"Gjohë në shumë prej 700 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje kryerësit të veprimtarisë zejtare, nëse:

1) nuk e paraqet përmbushjen e kushteve teknike minimale (neni 7);

2) nuk e paraqet ndryshimin e adresës së selisë së vet, si dhe numrin e hapësirave (neni 16 paragrafi 3);

Gjohë në shumë prej 30% të gjobës së matur për kryerësin e veprimtarisë zejtare do t'i shqiptohet edhe personit përgjegjës në personin juridik dhe personit përgjegjës në tregtarin individ për veprimtarinë nga paragrafi 1 i këtij neni.

Gjohë në shumë prej 70 deri në 100 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet zejtarit për veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni.

Për kundërvajtjet e përcaktuara në paragrafin 1 të këtij neni, autorit do t'i lëshohet urdhërpagesë për kundërvajtje për pagesë të gjobës në afat prej tetë ditësh nga dita e dorëzimit të urdhërpagesës mandatore.

Nëse autori i kundërvajtjes vullnetarisht nuk e paguan gjobën në afatin nga paragrafi 4 i këtij neni, inspektori shtetëror i tregut urdhërpagesën mandatore do ta dorëzojë te organi kompetent për përmbardim të detyrueshëm."

Neni 3

Neni 53 ndryshohet si vijon:

"Gjohë në shumë prej 1.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje kryerësit të veprimtarisë zejtare, nëse:

1) nuk e ushtron veprimtarinë në pajtim me rregullat dhe zakonet afariste (neni 19 pika 1);

2) në vendin e dukshëm nuk paraqet listë të çmimeve të prodhimeve të veta përkatësisht shërbimeve (neni 19 pika 2);

3) nuk garanton për kualitetin e prodhimeve, përkatësisht shërbimeve në pajtim me dispozitat të Ligjit për mbrojtje të konsumatorëve (nenin 19 pika 4);

4) nuk posedon dokumentacion adekuat për mallat dhe materialet e furnizuara (nenin 19 pika 5).

Gjohë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për kryerësin e veprimtarisë zejtare do t'i shqiptohet personit përgjegjës të personit juridik dhe personit përgjegjës të tregtarit individ për veprimin nga paragrafi (1) të këtij neni.

Gjohë në shumë prej 100 deri në 150 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet zejtarit për veprimet nga paragrafi 1 të këtij neni.

Për kundërvajtjet e përcaktuara nga paragrafi 1 të këtij neni, kryerësit do t'i jepet urdhërpagesë mandati për pagesë të gjobës në afat prej tetë ditëve nga dita e dorëzimit të urdhërpagesës mandatore.

Nëse kryerësi i kundërvajtjes vullnetarisht nuk e paguan gjobën në afatin nga paragrafi 4 të këtij neni, inspektori shtetëror i tregut urdhërpagesën mandatore do ta dorëzojë te organi kompetent për përmbardim të detyrueshëm."

Neni 4

Neni 54 ndryshohet si vijon:

"Gjohë në shumë prej 2.500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje kryerësit të veprimtarisë zejtare nëse:

1) ushtron veprimtari zejtare pa qenë i regjistruar në regjistrin e zejtarëve (nenin 2 pika 1);

2) hapësirat nuk i plotësojnë kushtet të caktuara në nenin 6 paragrafi 1 të këtij ligji;

3) veprimtaria kryhet nga person i cili nuk i plotëson kushtet nga neni 10 të këtij ligji dhe

4) ushtron veprimtari zejtare e cila nuk është e shënuar me aktvendim për regjistrim në regjistër (neni 18).

Gjohë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për kryerësin e veprimtarisë zejtare do t'i shqiptohet personit përgjegjës të personit juridik dhe personit përgjegjës të tregtarit individual për veprimin nga paragrafi (1) të këtij neni.

Gjohë në shumë prej 250-375 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet zejtarit për veprimet nga paragrafi 1 të këtij neni.

Për kundërvajtjet nga paragrafi 1 të këtij neni shqiptohet edhe masë e veçantë e kundërvajtjes konfiskim i sendeve në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.

Për kundërvajtjen të përcaktuar në këtë nen inspektori i tregut është i obliguar t'i propozojë kryerësit të kundërvajtjes procedurë për barazim me dhënie të urdhërpagesës kundërvajtëse".

Neni 5

Neni 54-a ndryshohet si vijon:

"Procedura e kundërvajtjes sipas kundërvajtjeve të parapara me këtë ligj nuk mund të ngrihet as të mbahet nëse kalojnë 24 muaj nga dita kur është kryer kundërvajtja."

Neni 6

Pas nenin 54-a shtohen tre nene të reja 54-b, 54-v dhe 54-g si vijojnë:

Nenin 54-b

Inspektorët shtetëror të tregut janë të obliguar të mbajnë evidencë për urdhërpagesat të dhëna mandatore dhe urdhërpagesa kundërvajtëse dhe për rezultatit e procedurave të ngritura.

Në evidencën nga paragrafi (1) të këtij neni grumbullohen, përpunohen dhe ruhen këto të dhëna: emër dhe mbiemër, përkatësisht emërtimi i kryerësit të kundërvajtjes, vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës kundërvajtëse/ mandatore e cili i jepet dhe rezultati i procedurës.

Të dhënat personale nga paragrafi 2 të këtij neni ruhen pese vjet nga dita e futjes në evidencë.

Nenin 54-v

Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës mandatore dhe urdhërpagesës kundërvajtëse i përcakton ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e zejtarisë.

Nenin 54-g

Matja e lartësisë së gjobës për kryerësin e veprimtarisë zejtare kryhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtjet."

Neni 7

Akti nënligjor i përcaktuar me këtë ligj do të miratohet më së voni në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji.

Neni 8

Autorizohet Komisioni Juridik-Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për kryerje të veprimtarisë zejtare.

Neni 9

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3783.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јули 2015 година.

Бр. 08-3423/1
30 јули 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ

Член 1

Во Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр.68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 112/14, 166/14, 44/15 и 97/15) во членот 96 став 1 во воведната реченица зборовите „4,000 до“ се бришат.

Ставот 5 се менува и гласи:

„За прекршоците од ставот 1 на овој член глоба во висина од 30% од одмерената казна за правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице и ќе му се изрече прекршочна санкција забрана за вршење на должност до најмногу 30 дена.

По ставот 5 се додаваат два нови става 6 и 7 кои гласат:

„За прекршоците утврдени во ставот 1 точки 2-а и 4-а од овој член забраната од ставот 5 на овој член може да се замени со паричен надоместок доколку прекршокот е сторен прв пат.

Паричниот надоместок од ставот 6 на овој член претставува двоен износ од износот на одмерената глоба за прекршокот.“

Во ставот 6 кој станува став 8 зборовите „на самото место му се изрекува глоба во износ од 5.000“ се заменуваат со зборовите „му се издава мандантен платен налог во износ од 1.500“.

Член 2

Во членот 97 став 1 во воведната реченица зборовите „3.000 до“ се бришат.“

Ставот 2 се менува и гласи:

„За прекршоците од ставот 1 на овој член глоба во висина од 30% од одмерената казна за правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице.

Во ставот 3 зборовите „на самото место му се изрекува глоба во износ од 3.000“ се заменуваат со зборовите „му се издава мандантен платен налог во износ од 1.500“.

Член 3

Во членот 98 став 1 во воведната реченица зборовите „2.500 до“ се бришат.“

Ставот 2 се менува и гласи:

„За прекршоците од ставот 1 на овој член глоба во висина од 30% од одмерената казна за правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице.

Во ставот 3 зборовите „на самото место му се изрекува глоба во износ од 3.000“ се заменуваат со зборовите „му се издава мандантен платен налог во износ од 1.500“.

Член 4

Во членот 99 став 1 во воведната реченица зборовите „1.000 до“ се бришат.

Член 5

Во членот 99-б во ставот 2 зборовите „покана за плаќање на глобата кој треба да се плати во рок од осум дена од денот на врачувањето на поканата“ се заменуваат со зборовите „прекршочен платен налог“.

Ставовите 3, 4 и 5 се бришат.

По ставот 2 се додаваат три нови става 3, 4 и 5 кои гласат:

Инспекторите од членот 87 на овој закон се должни да водат евиденција за издадените прекршочни платни налози и мандантните платни налози и за исходот на покренатите постапки.

Во евиденцијата од ставот 3 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог односно мандантниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

Личните податоци од ставот 3 на овој член се чуваат пет години од денот на внесувањето во евиденцијата.“

Член 6

Членот 99-в се менува и гласи:

„За прекршоците од членовите 96, 97, 98, 99, 99-а и 99-б на овој закон, пред поднесување на барање за поведување на прекршочна постапка, инспекторот од членот 87 на овој закон ќе спроведе постапка за порамнување. Доколку сторителот го признае прекршокот инспекторот на сторителот ќе му издаде прекршочен платен налог заради наплата на глобата предвидена за прекршокот. Со потписот на платниот налог се смета дека сторителот на прекршокот се согласува да ја плати предвидената глоба.“

Сторителот на прекршоците од ставот 1 на овој член е должен да ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметка означена во платниот налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во дадениот рок, ќе плати само половина од изречената глоба утврдена во платниот налог.

Ако сторителот на прекршокот од ставот 1 на овој член не ја плати глобата во рокот определен во ставот 2 на овој член, инспекторот ќе поднесе барање за воведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд односно пред Комисија за водење на прекршочна постапка (во натамошниот текст: Комисијата) формирана од министерот за транспорт и врски.

Комисијата е составена од два члена и претседател.

Членовите на Комисијата треба да имаат завршено високо образование и работно искуство од најмалку две години, а претседателот треба да е дипломиран правник со положен правосуден испит и работно искуство од најмалку четири години.

Против решението на Комисијата може да се поднесе жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението преку прекршочниот орган до Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка.

Инспекторите од членот 87 на овој закон се должни да водат евиденција за покренатите постапки за порамнување и за нивниот исход.“

Член 7

Формата и содржината на прекршочниот платен налог и мандатниот платен налог ги пропишува министерот за транспорт и врски.

Член 8

При одмерување на глобите за прекршоците се применуваат одредбите од Законот за прекршоци.

Член 9

Подзаконскиот акт утврден во овој закон ќе се донесе најдоцна во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 10

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR TRANSPORT NË KOMUNKACIONIN RRUGOR

Neni 1

Në Ligjin për transport në komunikacionin rrugor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 68/2004, 127/2006, 114/2009, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 112/14, 166/14, 44/15 dhe 97/15) në nenin 96 paragrafi 1 në fjalinë hyrëse fjalët "4.000 deri në" shlyhen.

Paragrafi 5 ndryshohet si vijon:

"Për kundërvajtjet nga paragrafi 1 të këtij neni gjohë në lartësi prej 30% të dënimit të matur për personin juridik do t'i shqiptohet edhe personit përgjegjës në personin juridik dhe do t'i shqiptohet sanksioni i kundërvajtjes ndalimi për ushtrim të detyrës deri më së shumti 30 ditë.

Pas paragrafit 5 shtohen dy paragrafë të rinj 6 dhe 7 si vijojnë:

"Për kundërvajtjet e përcaktuara në paragrafin 1 pikat 2-a dhe 4-a të këtij neni ndalimi nga paragrafi 5 të këtij neni mund të zëvendësohet me kompensim me para nëse kundërvajtja është kryer për herë të parë.

Kompensimi me para nga paragrafi 6 i këtij neni paraqet shumë të dyfishtë nga shumata e gjohës së matur për kundërvajtje."

Në paragrafin 6 i cili bëhet paragraf 8 fjalët: "aty për aty do t'i shqiptohet gjohë në shumë prej 5.000" zëvendësohen me fjalët: "i jepet urdhërpagesë e mandatit në shumë prej 1.500".

Neni 2

Në nenin 97 paragrafi 1 në fjalinë hyrëse fjalët: "3.000 deri në" shlyhen."

Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

"Për kundërvajtjet nga paragrafi 1 të këtij neni gjohë në lartësi prej 30% të dënimit të matur për personin juridik do t'i shqiptohet edhe personit përgjegjës në personin juridik.

Në paragrafin 3 fjalët: "aty për aty do t'i shqiptohet gjohë në shumë prej 3.000" zëvendësohen me fjalët: "i jepet urdhërpagesë e mandatit në shumë prej 1.500".

Neni 3

Në nenin 98 paragrafi 1 në fjalinë hyrëse fjalët: "2.500 deri në" shlyhen".

Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

"Për kundërvajtjet nga paragrafi 1 të këtij neni gjohë në lartësi prej 30% të dënimit të matur për personin juridik do t'i shqiptohet edhe personit përgjegjës në personin juridik.

Në paragrafin 3 fjalët: "aty për aty do t'i shqiptohet gjohë në shumë prej 3.000" zëvendësohen me fjalët: "i jepet urdhërpagesë e mandatit në shumë prej 1.500".

Neni 4

Në nenin 99 paragrafi 1 në fjalinë hyrëse fjalët: "1.000 deri në" shlyhen.

Neni 5

Në nenin 99-b në paragrafin 2 fjalët: "ftesë për pagesë të gjohës që duhet ta paguhet në afat prej tetë ditësh nga dita e dorëzimit të ftesës" zëvendësohen me fjalët: "urdhërpagesë e kundërvajtjes".

Paragrafët 3, 4 dhe 5 shlyhen.

Pas paragrafit 2 shtohen tre paragrafë të rinj 3, 4 dhe 5 si vijojnë:

Inspektorët nga neni 87 të këtij ligji detyrohen të mbajnë evidencë për urdhërpagesat e lëshuara të kundërvajtjes dhe urdhërpagesat e mandatit dhe për rezultatin e procedurave të ngritura.

Në evidencën nga neni 3 të këtij neni mblidhen, përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri dhe mbiemri, përkatësisht emërtimi i kryerësit të kundërvajtjes, vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës së kundërvajtjes, përkatësisht urdhërpagesa e mandatit që i lëshohet dhe rezultati i procedurës.

Të dhënat personale nga paragrafi 3 të këtij neni ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencë."

Neni 6

Neni 99-v ndryshohet si vijon:

Për kundërvajtjet nga nenet 96, 97, 98, 99, 99-a dhe 99-b të këtij ligji, para parashtrimit të kërkesës për ngritje të procedurës së kundërvajtjes, inspektori nga neni 87 i këtij ligji do të zbatojë procedurë për barazim. Nëse kryerësi e pranon kundërvajtjen inspektori kryerësit do t'i lëshojë urdhërpagesë të kundërvajtjes për shkak të arkëtimit të gjohës të paraparë për kundërvajtje. Me nënshkrimin në urdhërpagesë konsiderohet se kryerësi i kundërvajtjes pajtohet ta paguajë gjohën e paraparë.

Kryerësi i kundërvajtjes nga paragrafi 1 i këtij neni detyrohet ta paguajë gjohën në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të urdhërpagesës së kundërvajtjes në llogari të

shënuar në urdhërpagesë. Kryerësi i cili do ta paguajë gjобën në аfatin e dhënë, do të paguajë vetëm gjysmën e gjобës së shqiptuar të përcaktuar në urdhërpagesë.

Nëse kryerësi i kundërvajtjes nga paragrafi 1 i këtij neni nuk e paguan gjобën në аfatin e caktuar në paragrafin 2 të këtij neni, inspektori do të parashtrojë kërkesë për ngritje të procedurës së kundërvajtjes para gjykatës kompetente përkatësisht para Komisionit për Mbjajtje të Procedurës së Kundërvajtjes (në tekstin e mëtejshëm: Komisioni) i formuar nga ministri i Transportit dhe Lidhjeve.

Komisioni është i përbërë prej dy anëtarëve dhe kryetarit.

Anëtarët e Komisionit duhet të kenë arsim të lartë të kryer dhe përvojë pune së paku dy vjet, kurse kryetari duhet të jetë jurist i diplomuar me provim të dhënë të jurisprudencës dhe përvojë pune së paku katër vjet.

Kundër aktvendimit të Komisionit mund të parashtrohet ankesë në аfat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit përmes organit të kundërvajtjes te Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Shkallë të Dytë në Sferën e Mbikëqyrjes Inspektuese dhe Procedurës Kundërvajtëse.

Inspektorët nga neni 87 i këtij ligji detyrohen të mbajnë evidencë për procedurat e ngritura për barazim dhe për rezultatin e tyre."

Neni 7

Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës së kundërvajtjes dhe urdhërpagesës mandatore i përcakton ministri i Transportit dhe Lidhjeve.

Neni 8

Gjatë matjes së gjобave për kundërvajtjet zbatohen dispozitat e Ligjit për kundërvajtje.

Neni 9

Akti nënligjor i përcaktuar në këtë ligj do të miratohet më së voni në аfat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 10

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3784.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за градење, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јули 2015 година.

Бр. 08-3424/1
30 јули 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ

Член 1

Во Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ број 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14 и 44/15) во членот 150 во ставот (1) во воведната реченица зборовите “5.000 до 7.000 евра“ се заменуваат со зборовите “7.000 евра“.

Ставот (2) се менува и гласи:

“Глоба во висина од 30% од одмерената казна за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Во ставот (3) зборовите “3.000 до 5.000 евра“ се заменуваат со зборовите “2.000 до 3.500 евра“.

Член 2

Во членот 151 во ставот (1) во воведната реченица зборовите “2.000 до 4.000 евра“ се заменуваат со зборовите “4.000 евра“.

Ставот (2) се менува и гласи:

“Глоба во висина од 30% од одмерената казна за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Член 3

Во членот 151-а во ставот (1) зборовите “7.000 до 9.000 евра“ се заменуваат со зборовите “9.000 евра“.

Ставот (2) се менува и гласи:

“Глоба во висина од 30% од одмерената казна за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Во ставот (3) зборовите “5.000 до 7.000 евра“ се заменуваат со зборовите “2.500 до 4.500 евра“.

Член 4

Во членот 151-б во ставот (1) зборовите “2.000 до 3.000 евра“ се заменуваат со зборовите “3.000 евра“.

Ставот (2) се менува и гласи:

“Глоба во висина од 30% од одмерената казна за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Член 5

Во членот 152 во ставот (1) во воведната реченица зборовите “5.000 до 7.000 евра“ се заменуваат со зборовите “7.000 евра“.

Точката 3) се менува и гласи: “изработи односно завери проектна документација спротивно на законските прописи.“

Ставот (2) се менува и гласи:

“Глоба во висина од 30% од одмерената казна за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Член 6

Во членот 152-а во ставот (1) зборовите “15.000 до 21.000 евра“ се заменуваат со зборовите “21.000 евра“.

Ставот (2) се менува и гласи:

“Глоба во висина од 30% од одмерената казна за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Член 7

Во членот 153 во ставот (1) во воведната реченица зборовите “3.000 до 5.000 евра“ се заменуваат со зборовите “2.000 до 3.500 евра“.

Член 8

Во членот 153-а зборовите “9.000 до 15.000 евра“ се заменуваат со зборовите “6.500 до 10.500 евра“.

Член 9

Во членот 154 во ставот (1) во воведната реченица зборовите “5.000 до 7.000 евра“ се заменуваат со зборовите “7.000 евра“.

Точката 3) се менува и гласи: “изработи односно завери извештај за ревизија на проектна документација спротивно на законските прописи.“

Ставот (2) се менува и гласи:

“Глоба во висина од 30% од одмерената казна за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Член 10

Во членот 154-а во ставот (1) зборовите “15.000 до 21.000 евра“ се заменуваат со зборовите “21.000 евра“.

Ставот (2) се менува и гласи:

“Глоба во висина од 30% од одмерената казна за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Член 11

Во членот 155 зборовите “3.000 до 5.000 евра“ се заменуваат со зборовите “2.000 до 3.500 евра“.

Член 12

Во членот 155-а зборовите “9.000 до 15.000 евра“ се заменуваат со зборовите “6.500 до 10.500 евра“.

Член 13

Во членот 156 во ставот (1) во воведната реченица зборовите “7.000 до 9.000 евра“ се заменуваат со зборовите “9.000 евра“.

Ставот (2) се менува и гласи:

“Глоба во висина од 30% од одмерената казна за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

“(3) Глоба во износ од 2.500 до 4.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на инженер за изведба за прекршокот од став (1) точки 2, 3, 4, 6 и 7 на овој член.“

Член 14

Во членот 156-а во ставот (1) во воведната реченица зборовите “5.000 до 7.000 евра“ се заменуваат со зборовите “7.000 евра“.

Ставот (2) се менува и гласи:

“Глоба во висина од 30% од одмерената казна за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

“(3) Глоба во износ од 2.000 до 3.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на инженер за изведба за прекршокот од став (1) точки 1, 2, 3, 4, и 5 на овој член.“

Член 15

Во членот 156-б во ставот (1) во воведната реченица зборовите “2.000 до 4.000 евра“ се заменуваат со зборовите “4.000 евра“.

Ставот (2) се менува и гласи:

“Глоба во висина од 30% од одмерената казна за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

“(3) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на инженер за изведба за прекршокот од став (1) точки 1, 2, 3, 4, и 5 на овој член.“

Член 16

Во членот 156-в во ставот (1) зборовите “15.000 до 17.000 евра“ се заменуваат со зборовите “17.000 евра“.

Ставот (2) се менува и гласи:

“Глоба во висина од 30% од одмерената казна за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Член 17

Во членот 156-г зборовите “7.000 до 9.000 евра“ се заменуваат со зборовите “5.000 до 8.500 евра“.

Член 18

Во членот 156-ѓ во ставот (1) зборовите “15.000 до 17.000 евра“ се заменуваат со зборовите “17.000 евра“.

Ставот (2) се менува и гласи:

“Глоба во висина од 30% од одмерената казна за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

“(3) Глоба во износ од 5.000 до 8.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на инженер за изведба за прекршокот од став (1) на овој член.“

Член 19

Во членот 156-е во ставот (1) зборовите “15.000 до 17.000 евра“ се заменуваат со зборовите “17.000 евра“.

Ставот (2) се менува и гласи:

“Глоба во висина од 30% од одмерената казна за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Член 20

Во членот 156-ж зборовите “7.000 до 9.000 евра“ се заменуваат со зборовите “5.000 до 8.500 евра“.

Член 21

Членот 157 се менува и гласи:

“Глоба во износ од 2.500 до 4.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на инженер за изведба доколку раководи со изградбата на градбата без да има овластување за инженер за изведба согласно членот 31 став (1) на овој закон.“

Член 22

Во членот 158 во ставот (1) во воведната реченица зборовите “7.000 до 9.000 евра“ се заменуваат со зборовите “9.000 евра“.

Ставот (2) се менува и гласи:

“Глоба во висина од 30% од одмерената казна за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Член 23

Во членот 159 во ставот (1) во воведната реченица зборовите “5.000 до 7.000 евра“ се заменуваат со зборовите “2.500 до 4.500 евра“.

Член 24

Во членот 159-а во ставот (1) зборовите “15.000 до 17.000 евра“ се заменуваат со зборовите “17.000 евра“.

Ставот (2) се менува и гласи:

“Глоба во висина од 30% од одмерената казна за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во субјектот кој врши научноистражувачка дејност – научен институт специјализиран во областа на заштита на градби од сеизмички влијанија.“

Во ставот (3) зборовите “7.000 до 9.000 евра“ се заменуваат со зборовите “5.000 до 8.500 евра“.

Член 25

Во членот 159-б во ставот (1) зборовите “3.000 до 5.000 евра“ се заменуваат со зборовите “5.000 евра“.

Ставот (2) се менува и гласи:

“Глоба во висина од 30% од одмерената казна за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Член 26

Во членот 160 во ставот (1) зборовите “3.000 до 5.000 евра“ се заменуваат со зборовите “5.000 евра“.

Во ставот (2) зборовите “1.000 до 3.000 евра“ се заменуваат со зборовите “1.000 до 2.500 евра“.

Ставот (3) се менува и гласи:

“(3) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице-учесник во изградбата на градби од прва категорија од членот 57 на овој закон, ако го попречува инспекцискиот надзор или не овозможи увид во документацијата (член 131 став (3)).“

По ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:

“(4) Глоба во висина од 30% од одмерената казна за правното лице, ќе му се изрече за прекршоците од ставовите (1) и (3) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Член 27

Членот 160-а се менува и гласи:

“(1) Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице - инвеститор и изведувач ако продолжат со изградбата на градби од втора категорија од членот 57 на овој закон и изведувањето на одделни работи во случаите кога е донесено решение за прекинување на изградбата (член 133 став (1)) и по затворањето на градилиштето (член 136 став (1)).

(2) Глоба во износ од 600 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко лице - инвеститор, за прекршокот од ставот (1) на овој член.

(3) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице-учесник во изградбата на градби од втора категорија од членот 57 на овој закон, ако го попречува инспекцискиот надзор или не овозможи увид во документацијата (член 131 став (3)).

(4) Глоба во висина од 30% од одмерената казна за правното лице, ќе му се изрече за прекршоците од ставовите (1) и (3) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Член 28

Во членот 161 во ставот (1) во воведната реченица зборовите “3.000 до 5.000 евра“ се заменуваат со зборовите “5.000 евра“.

Во ставот (2) зборовите “1.000 до 3.000 евра“ се заменуваат со зборовите “1.000 до 2.500 евра“.

По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

“(3) Глоба во висина од 30% од одмерената казна за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Член 29

Членот 161-а се менува и гласи:

“(1) Глоба во износ од 7.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице и на трговец поединец, доколку постави урбана опрема – тераси со или без настрешници и покриени или непокриени шанкови, без одобрение за поставување на урбана опрема или спротивно на одобрението за поставување на урбана опрема.

(2) Глоба во висина од 30% од одмерената казна за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице и одговорното лице во трговецот поединец.

(3) Глоба во износ од 2.000 до 3.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на физичко лице, за прекршокот од ставот (1) на овој член.“

Член 30

Во членот 161-б во ставот (1) зборовите “5.000 до 7.000 евра“ се заменуваат со зборовите “7.000 евра“.

Ставот (2) се менува и гласи:

“Глоба во висина од 30% од одмерената казна за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Во ставот (3) зборовите “4.000 до 6.000 евра“ се заменуваат со зборовите “2.000 до 3.500 евра“.

Во ставот (4) зборовите “5.000 до 7.000 евра“ се заменуваат со зборовите “6.000 евра“.

Член 31

Членот 161-в се менува и гласи:

“(1) Глоба во износ од 12.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице сопственик на објект ако изврши пренамена на посебен дел од објект, стан или дел од стан, без издадено одобрение за пренамена (член 97 ставови (2) и (3)).

(2) Глоба во висина од 30% од одмерената казна за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.

(3) Глоба во износ од 3.500 до 6.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко лице сопственик на објект за прекршокот од ставот (1) на овој член.“

Член 32

Во членот 162 во ставот (1) зборовите “1.000 до 2.000 евра“ се заменуваат со зборовите “2.000 евра“.

Ставот (3) се менува и гласи:

“(3) Глоба во висина од 30% од одмерената казна за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Член 33

Во членот 162-а во ставот (1) зборовите “3.000 до 5.000 евра“ се заменуваат со зборовите “5.000 евра“.

Во ставот (2) зборовите “1.000 до 3.000 евра“ се заменуваат со зборовите “1.000 до 2.500 евра“.

По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

“(3) Глоба во висина од 30% од одмерената казна за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Член 34

Членот 162-б се менува и гласи:

“(1) Глоба во износ од 15.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице - сопственик на објект со јавна намена, доколку не постапи согласно со членот 170 од овој закон.

(2) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице - сопственик на објект со јавна намена, доколку не постапи согласно членот 11-б на овој закон.

(3) Глоба во висина од 30% од одмерената казна за правното лице, ќе му се изрече за прекршоците од ставовите (1) и (2) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Член 35

По членот 163-а се додава нов член 163-б кој гласи:

“Член 163-б

(1) Надлежен орган за спроведување на прекршочната постапка за прекршоците утврдени со овој закон е надлежен суд, освен за прекршоците утврдени во член 151-б став (3) на овој закон, член 160-а став (2) на овој закон и член 162 став (2) на овој закон, за кои надлежен орган е комисија за прекршоци формирана од министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот.

(2) Против одлуката на комисијата од ставот (1) на овој член, може да се поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекциски надзор и прекршочна постапка, во рок од осум дена од денот на приемот на одлуката.“

Член 36

Во членот 164 став (1) точката се брише и се додаваат зборовите “односно прекршочен орган.“

Во ставот (2) точката се брише и се додаваат зборовите “односно прекршочен орган.“

Член 37

Во членот 165 во ставот (1) во втората реченица зборовите “платен налог“ се заменуваат со зборовите “прекршочен платен налог“, а во третата реченица зборовите “платниот налог“ се заменуваат со “прекршочниот платен налог“.

Во ставот (2) зборовите “платниот налог“ се заменуваат со зборовите “прекршочниот платен налог.“

По ставот (3) се додаваат четири нови става (4), (5), (6) и (7) кои гласат:

“(4) Надлежните инспектори од членот 128 се должни да водат евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот на покренатите постапки.

(5) Во евиденцијата од ставот (4) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

(6) Личните податоци од ставот (5) на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.

(7) Формата и содржината на прекршочниот платен налог ја пропишува министерот кој раководи со органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот.“

Член 38

По членот 165 додава нов член 165-а кој гласи:

“Член 165-а

Одмерувањето на висината на глобата за правно лице и трговец поединец се врши согласно Законот за прекршоците.“

Член 39

Подзаконскиот акт од членот 36 на овој закон ќе се донесе најдоцна во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на овој закон.

Член 40

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за градење.

Член 41

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR NDËRTIM

Neni 1

Në Ligjin për ndërtim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14 dhe 44/15) në nenin 150 në paragrafin (1) në fjalinë hyrëse fjalët: "5.000 deri 7.000" zëvendësohen me fjalët: "7.000 euro".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Gjohë në shumë prej 30% nga dënimi i përcaktuar për personin juridik, do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik."

Në paragrafin (3) fjalët: "3.000 deri 5.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "2.000 deri 3.500 euro".

Neni 2

Në paragrafin 151 në paragrafin (1) në fjalinë hyrëse fjalët: "2.000 deri 4.000 euro" zëvendësohen me fjalët "4.000 euro".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Gjohë në shumë prej 30% nga dënimi i përcaktuar për personin juridik, do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik."

Neni 3

Në paragrafin 151-a në paragrafin (1) fjalët: "7.000 deri 9.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "9.000 euro".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Gjohë në shumë prej 30% nga dënimi i përcaktuar për personin juridik, do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik."

Në paragrafin (3) fjalët: "5.000 deri 7.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "2.500 deri 4.500 euro".

Neni 4

Në nenin 151-b në paragrafin (1) fjalët: "2.000 deri 3.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "3.000 euro".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Gjohë në shumë prej 30% nga dënimi i përcaktuar për personin juridik, do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik."

Neni 5

Në nenin 152 në paragrafin (1) në fjalinë hyrëse fjalët: "5.000 deri 7.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "7.000 euro".

Pika 3) ndryshohet si vijon: "përpilon përkatësisht vërteton dokumentacion të projektit në kundërshtim me dispozitat ligjore."

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 30% nga dënimi i përcaktuar për personin juridik, do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik."

Neni 6

Në paragrafin 152-a në paragrafin (1) fjalët: "15.000 deri "21.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "21.000 euro".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 30% nga dënimi i përcaktuar për personin juridik, do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik."

Neni 7

Në nenin 153 në paragrafin (1) në fjalinë hyrëse fjalët: "3.000 deri 5.000 euro " zëvendësohen me fjalët: "2.000 deri 3.500 euro".

Neni 8

Në nenin 153-a fjalët: "9.000 deri 15.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "6.500 deri 10.500 euro".

Neni 9

Në nenin 154 në paragrafin (1) në fjalinë hyrëse fjalët: "5.000 deri 7.000 euro " zëvendësohen me fjalët: "7.000 euro".

Pika 3) ndryshohet si vijon: "përpilon përkatësisht vërteton raport të revizionit të dokumentacionit të projektit në kundërshtim me dispozitat ligjore."

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në lartësi prej 30% nga dënimi i përcaktuar për personin juridik, do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik."

Neni 10

Në nenin 154-a në paragrafin (1) fjalët: "15.000 deri 21.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "21.000 euro".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në lartësi prej 30% nga dënimi i përcaktuar për personin juridik, do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik."

Neni 11

Në nenin 155 fjalët: "3.000 deri 5.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "2.000 deri 3.500 euro".

Neni 12

Në nenin 155-a fjalët: "9.000 deri 15.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "6.500 deri 10.500 euro".

Neni 13

Në nenin 156 në paragrafin (1) në fjalinë hyrëse fjalët: "7.000 deri 9.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "9.000 euro".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në lartësi prej 30% nga dënimi i përcaktuar për personin juridik, do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik."

Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3) si vijon:

"(3) Gjobë në shumë prej 2.500 deri 4.500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet inxhinierit të realizimit për kundërvajtje nga paragrafi (1) pikat 2, 3, 4, 6 dhe 7 të këtij neni."

Neni 14

Në nenin 156-a në paragrafin (1) në fjalinë hyrëse fjalët: "5.000 deri 7.000 euro " zëvendësohen me fjalët: "7.000 euro".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në lartësi prej 30% nga dënimi i përcaktuar për personin juridik, do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik."

Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3) si vijon:

"(3) Gjobë në shumë prej 2.000 deri 3.500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet inxhinierit për realizim për kundërvajtjen nga paragrafi (1) pikat 1, 2, 3, 4 dhe 5 të këtij neni."

Neni 15

Në nenin 156-b në paragrafin (1) në fjalinë hyrëse fjalët: "2.000 deri 4.000 euro " zëvendësohen me fjalët: "4.000 euro".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në lartësi prej 30% nga dënimi i përcaktuar për personin juridik, do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik."

Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3) si vijon:

"(3) Gjobë në shumë prej 1.000 deri 2.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet inxhinierit për realizim për kundërvajtjen nga paragrafi (1) pikat 1, 2, 3, 4 dhe 5 të këtij neni."

Neni 16

Në nenin 156-v në paragrafin (1) fjalët: "15.000 deri 17.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "17.000 euro".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në lartësi prej 30% nga dënimi i përcaktuar për personin juridik, do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik."

Neni 17

Në nenin 156-g fjalët: "7.000 deri 9.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "5.000 deri 8.500 euro".

Neni 18

Në nenin 156-gj në paragrafin (1) fjalët: "15.000 deri 17.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "17.000 euro".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në lartësi prej 30% nga dënimi i përcaktuar për personin juridik, do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik."

Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3) si vijon:

"(3) Gjobë në shumë prej 5.000 deri 8.500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet inxhinierit për realizim për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni."

Neni 19

Në nenin 156-e në paragrafin (1) fjalët: "15.000 deri 17.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "17.000 euro".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në lartësi prej 30% nga dënimi i përcaktuar për personin juridik, do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik."

Neni 20

Në nenin 156-zh fjalët: "7.000 deri 9.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "5.000 deri 8.500 euro".

Neni 21

Neni 157 ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 2.500 deri 4.500 në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet inxhinierit për kundërvajtje nëse udhëheq me ndërtimin e ndërtimit pa pasur autorizim për inxhinier për realizim në pajtim me nenin 31 paragrafi (1) të këtij ligji."

Neni 22

Në nenin 158 në paragrafin (1) në fjalinë hyrëse fjalët: "7.000 deri 9.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "9.000 euro".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në lartësi prej 30% nga dënimi i përcaktuar për personin juridik, do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik."

Neni 23

Në nenin 159 në paragrafin (1) në fjalinë hyrëse fjalët: "5.000 deri 7.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "2.500 deri 4.500 euro".

Neni 24

Në nenin 159-a në paragrafin (1) fjalët: "15.000 deri 17.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "17.000 euro".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në lartësi prej 30% nga dënimi i përcaktuar për personin juridik, do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në subjektin i cili kryen veprimtari shkencore hulumtuese-instituti shkencor i specializuar në sferën e mbrojtjes së ndërtimeve nga ndikimet sizmike."

Në paragrafin (3) fjalët: "7.000 deri 9.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "5.000 deri 8.500".

Neni 25

Në nenin 159-b në paragrafin (1) fjalët: "3.000 deri "5.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "5.000 euro".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në lartësi prej 30% nga dënimi i përcaktuar për personin juridik, do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik."

Neni 26

Në nenin 160 në paragrafin (1) fjalët: "3.000 deri "5.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "5.000 euro".

Në paragrafin (2) fjalët: "1.000 deri 3.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "1.000 deri 2.500 euro".

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"(3) Gjobë në shumë prej 3.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik në ndërtimin e ndërtimeve nga kategoria e parë nga neni 57 i këtij ligji, nëse e pengon mbikëqyrjen inspektuese ose nuk mundëson këqyrje në dokumentacion (neni 131 paragrafi (3))."

Pas paragrafit (3) shtohet paragrafi i ri (4) si vijon:

"(4) Gjobë në lartësi prej 30% nga dënimi i përcaktuar për personin juridik, do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafët (1) dhe (3) të këtij neni edhe për personin përgjegjës në personin juridik."

Neni 27

Neni 160-a ndryshohet si vijon:

"(1) Gjobë në shumë prej 2.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik - investitorit dhe realizuesit nëse vazhdojnë me ndërtimin e ndërtimeve nga kategoria e dytë të nenit 57 të këtij ligji dhe realizimi i punëve të ndara në rastet kur është miratuar vendimi për ndërprerjen e ndërtimit (neni 133 paragrafi (1)) edhe pas mbylljes së kantierit të ndërtimit (neni 136 paragrafi (1)).

(2) Gjobë në shumë prej 600 deri 1.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personi fizik - investitorit, për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni.

(3) Gjobë në shumë prej 1.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik në ndërtimin e ndërtimeve nga kategoria e dytë të neni 57 të

këtij ligji, nëse e pengon mbikëqyrjen inspektuese ose nuk mundëson këqyrje në dokumentacion (neni 131 paragrafi (3)).

(4) Gjobë në lartësi prej 30% nga dënimi i përcaktuar për personin juridik, do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafët (1) dhe (3) të këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik."

Neni 28

Në nenin 161 në paragrafin (1) në fjalinë hyrëse fjalët: "3.000 deri 5.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "5.000 euro".

Në paragrafin (2) fjalët: "1.000 deri 3.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "1.000 deri 2.500 euro".

Pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3) si vijon:

"(3) Gjobë në lartësi prej 30% nga dënimi i përcaktuar për personin juridik, do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik."

Neni 29

Neni 161-a ndryshohet si vijon:

"(1) Gjobë në shumë prej 7.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik edhe tregtarit individ, nëse vendos pajisje urbane - tarraca me ose pa strehë dhe banakë të mbuluar ose pa mbuluar, pa leje për vendosjen e pajisjes urbane ose në kundërshtim me lejen për vendosjen e pajisjes urbane.

(2) Gjobë në lartësi prej 30% nga dënimi i përcaktuar për personin juridik, do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik dhe personi përgjegjës në tregtar individ.

(3) Gjobë në shumë prej 2.000 deri 3.500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit fizik, për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni."

Neni 30

Në nenin 161-b në paragrafin (1) fjalët: "5.000 deri 7.000" zëvendësohen me fjalët: "7.000 euro".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në lartësi prej 30% nga dënimi i përlogaritur për personin juridik, do t'i shqiptohet për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik."

Në paragrafin (3) fjalët: "4.000 deri 6.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "2.000 deri 3.500 euro".

Në paragrafin (4) fjalët: "5.000 deri 7.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "6.000 euro".

Neni 31

Neni 161-v ndryshohet si vijon:

"(1) Gjobë në shumë prej 12.000 euro në kundërvlerë me denarin do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik pronar i objektit nëse bën ridedikimin e pjesës së veçantë të objektit, banesës ose pjesë së banesës, pa leje të lëshuar për ridedikim (neni 97 paragrafët (2) dhe (3)).

(2) Gjobë në lartësi prej 30% nga dënimi i përlogaritur për personin juridik, do t'i shqiptohet për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik.

(3) Gjobë në shumë prej 3.500 deri 6.000 euro në kundërvlerë me denarin do t'i shqiptohet personit fizik për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni."

Neni 32

Në nenin 162 në paragrafin (1) fjalët: "1.000 deri 2.000" zëvendësohen me fjalët: "2.000 euro".

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"(3) Gjobë në lartësi prej 30% nga dënimi i përlogaritur për personin juridik, do t'i shqiptohet për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik."

Neni 33

Në nenin 162-a në paragrafin (1) fjalët: "3.000 deri 5.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "5.000 euro".

Në paragrafin (2) fjalët: "1.000 deri 3.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "1.000 deri 2.500 euro".

Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:

"(3) Gjobë në lartësi prej 30% nga dënimi i përlogaritur për personin juridik, do t'i shqiptohet për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik."

Neni 34

Neni 162-b ndryshohet si vijon:

"(1) Gjobë në shumë prej 15.000 euro në kundërvlerë me denarin do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik - pronar i objektit me dedikim publik nëse nuk vepron në pajtim me nenin 170 të këtij ligji.

(2) Gjobë në shumë prej 5.000 euro në kundërvlerë me denarin do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik - pronar i objektit me dedikim publik nëse nuk vepron në pajtim me nenin 11-b të këtij ligji.

(3) Gjobë në lartësi prej 30% nga dënimi i përlogaritur për personin juridik, do t'i shqiptohet për kundërvajtjen nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik."

Neni 35

Pas nenit 163-a shtohet nen i ri 163-b si vijon:

"Neni 163-b

(1) Organ kompetent për zbatimin e procedurës për kundërvajtje për kundërvajtjet e përcaktuara me këtë ligj është gjykata kompetente, përveç për kundërvajtjet e caktuara në nenin 151-b paragrafi (3) i këtij ligji, neni 160-a paragrafi (2) i këtij ligji dhe neni 162 paragrafi (2) i këtij ligji, për të cilat organ kompetent është komisioni për kundërvajtje i formuar nga ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit të hapësirës.

(2) Kundër aktvendimit të komisionit nga paragrafi (1) i këtij neni, mund të parashtrohet ankesë në Komisionin shtetëror për vendosje në shkallë të dytë në sferën e mbikëqyrjes inspektuese dhe procedurës për kundërvajtje, në afat prej tetë ditëve nga dita e pranimit të vendimit."

Neni 36

Në nenin 164 paragrafi (1) pika shlyhet dhe shtohen fjalët: "përkatësisht organ për kundërvajtje."

Në paragrafin (2) pika shlyhet dhe shtohen fjalët: "përkatësisht organ për kundërvajtje."

Neni 37

Në nenin 165 në paragrafin (1) në fjalinë e dytë fjalët: "urdhër pagesë" zëvendësohen me fjalët: "urdhër pagesë për kundërvajtje", kurse në fjalinë e tretë fjalët: "urdhër pagesa" zëvendësohen me fjalët: "urdhër pagesa për kundërvajtje".

Në paragrafin (2) fjalët: "urdhër pagesa" zëvendësohen me fjalët: "urdhër pagesa për kundërvajtje".

Pas paragrafit (3) shtohen katër paragrafë të rinj (4), (5), (6) dhe (7) si vijojnë:

"(4) Inspektorët kompetentë nga neni 128 mbajnë evidencë për urdhërpagesat e lëshuara për kundërvajtje dhe për rezultatit e procedurave të filluara.

(5) Në evidencën e paragrafit (4) të këtij neni grumbullohen, përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri dhe mbiemri, përkatësisht emërtimi i kryerësit të kundërvajtjes, vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimin, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i mandat-urdhër pagesës që i lëshohet dhe rezultati i procedurës.

(6) Të dhënat personale nga paragrafi (5) i këtij neni ruhen pesë vite nga dita e futjes në evidencën.

(7) Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës për kundërvajtje e përcakton ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga fusha e rregullimit të hapësirës."

Neni 38

Pas nenit 165 shtohet nen i ri 165-a si vijon:

"Neni 165-a

Përlogaritja e lartësisë së gjobës për personin juridik dhe tregtarin individ bëhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje."

Neni 39

Akti nënligjor nga neni 36 i këtij ligji do të miratohet më së voni në afat prej 30 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 40

Autorizohet Komisioni Juridik-Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për ndërtim.

Neni 41

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3785.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за животната средина, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јули 2015 година.

Бр. 08-3425/1

30 јули 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Член 1

Во Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14 и 44/15) во членот 196 ставовот (5) се менува и гласи:

„Овластен инспектор за животна средина може да биде лице кое ги исполнува условите во поглед на образованието од ставот (1) алинеја 2 од овој член, какои ги исполнува потребните услови пропишани со прописите за административни службеници и/или прописите за инспекциски надзор.“

Ставот (7) се брише.

Во ставот (8) кој станува став (7) на крајот од реченицата се додаваат зборовите: „и/или Законот за административни службеници“.

Член 2

Во член 208 став (8) зборовите: „Државната Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен односво втор степен“ се заменуваат со зборовите: „Државната Комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка“.

Во ставот (9) зборовите „Државната Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен односво втор степен“ се заменуваат со зборовите „Државната Комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка“.

Член 3

„Членот 212 – а се менува и гласи:

(1) За прекршоците утврдени во членовите 212-ѓ и 212-е од овој закон прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува органот на државната управа надлежен за работата од областа на животната средина (во натамошниот текст: Прекршочна постапка).

(2) Прекршочната постапка од ставот (1) на овој член пред Прекршочниот орган ја води Комисија за одлучување по прекршок (во натамошниот текст: Прекршочна комисија) формирана од страна на министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина.

(3) Прекршочната комисија е составена од овластени службени лица вработени во органот на државната управа надлежен за вршење на работите во областа на животната средина, од кои едно ја врши функцијата на претседател на Прекршочната комисија.

(4) Прекршочната комисија е составена од три члена од кои:

- двајца дипломирани правници, од кои еден со положен правосуден испит со пет години работно искуство во својата област и

- еден член со висока стручна подготовка од областа на природните и техничките науки со пет години работно искуство во својата област.

(5) За претседател на Прекршочната комисија може да биде избран само дипломиран правник.

(6) Покрај членовите на Прекршочната комисија министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина може да определи секретар на Прекршочната комисија кој врши административни работи за комисијата и заменици членови, кои по исклучок, учествуваат во работата на Прекршочната комисија во случај на отсуство на некој од членовите.

(7) Прекршочната комисија донесува деловник за својата работа.

(8) Против одлуката на Прекршочната комисија, со кои се изрекува прекршочна санкција може да се поднесе жалба до Државната Комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка.

(9) Одмерувањето на висината на глобата за правното лице се врши согласно Законот за прекршоци.“

Член 4

Членот 212 - в се менува и гласи:

„Постапки за порамнување

(1) За прекршоците утврдени во членот 212-ѓ и 212-е од овој закон, државните или овластените инспектори се должни на сторителот на прекршокот да му предло-

жат постапки за порамнување со издавање на прекршочен платен налог пред да поднесат барање за прекршочна постапка.

(2) Кога сторителот на прекршокот е согласен за поведување на постапка за порамнување, државниот или овластениот инспектор во записникот забележува дека издава прекршочен платен налог.

(3) Кога прекршокот државниот или овластениот инспектор го утврди лично или го утврди со употреба на соодветни технички средства и направи, државниот или овластениот инспектор е должен веднаш да издаде прекршочен платен налог кој го забележува во записникот за констатиран прекршок.

(4) Во случаите од став (2) на овој член, прекршочниот платен налог го потпишува државниот или овластениот инспектор и сторителот.

(5) Во случаите од став (3) на овој член, прекршочниот платен налог го потпишува државниот или овластениот инспектор, а може да го потпише и сторителот.

(6) По приемот и потпишувањето на прекршочниот платен налог, сторителот е должен да ја плати изречената глоба во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во правната поука.

(7) Сторителот кој ќе ја плати голбата во рокот од став (6) на овој член, ќе плати половина од изречената глоба, за кое право се поучува во правната поука од прекршочниот платен налог.

(8) Доколку глобата не се плати во рокот определен во прекршочниот платен налог, државните или овластените инспектори се должни да поднесат барање за поведување на прекршочна постапка пред Прекршочната Комисија.

(9) Државните и овластени инспектори се должни да водат евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот на покренатите постапки.

(10) Во евиденцијата од ставот (9) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

(11) Личните податоци од ставот (10) на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.

(12) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина ја пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 5

Насловот на член 212-г се менува и гласи „Постапка за спогодување“

Во целиот член 212 – г зборот „посредување“ се заменува со зборот „спогодување“.

Ставовите (3) и (4) се бришат.

Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (3) и (4).

Ставот (7) се брише.

Ставот (8) станува став (5).

Во ставот (9) кој станува став (6) зборот „посредувањето“ се заменува со зборот „спогодувањето“.

Ставот (10) станува став (7).

Ставот (11) кој станува став (8) се менува и гласи:

“Во случаите во кои е постигната согласност за спогодување, глобата на сторителот може да биде намалена за една половина од износот на пропишаната глоба за прекршокот односно кога постојат исклучително олеснителни околности глобата на сторителот може да биде изречена во висина од една третина од износот на пропишаната глоба.”

Во ставот (12) кој станува став (9) зборовите на крајот од реченицата „и трошковник за работа на комисијата се бришат.

Ставовите (13) и (14) се бришат.

Ставот (15) станува став (10).

Во ставот (16) кој станува став (11) бројот “(9)” се заменува со бројот “(6)”.

Член 6

Членот 212 – д се брише.

Член 7

Членот 212- f се менува и гласи:

„Прекршоци од I категорија

„(1) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на правното лице односно трговец поединец доколку:

1) не изработи елаборат за заштита на животна средина и истиот не го достави на одобрување до надлежниот орган; врши дејности и активности без решение за одобрување на елаборатот за заштита на животната средина издадено од надлежниот орган и доколку не ги исполнува мерките пропишани во елаборатот (член 24);

2) постапува со средства за ладење и/или производи кои содржат средства за ладење без добиена лиценца согласно со членот 22-б од овој закон;

3) физичкото и правното лице кое постапува со средства за ладење и/или со производи кои содржат средства за ладење до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина, не достави извештај за видовите и количините на собраните, обновените и рециклираните средства за ладење со кои постапувал согласно со членот 22-б од овој закон;

4) се пуштаат во промет производи, полупроизводи, суровини, хемикалии како и нивните пакувања, на кои нема ознака за можноста за загадување или за можно штетно влијание врз животната средина (член 27 став (1));

5) се пуштаат во промет полупроизводи, суровини, хемикалии во пакување кое не е означено согласно со членот 27 став (3) од овој закон;

6) се рекламира, етикетира и пушта во промет производ означен со еколошка ознака, на начините и според критериумите кои не се во согласност со членот 29 од овој закон;

7) не се користат уреди и инструменти одобрени во постапката за верификација на мерилата и истите не се одржуваат во исправна состојба (член 36 став (2));

8) на изготвувачот не му се доставуваат потребните податоци за изготвување и одржување на Регистарот на загадувачки материи и супстанции и нивните карактеристики (член 41 став (4));

9) на изготвувачот не му се доставуваат потребните податоци за изготвување и одржување на Катастарот на животната средина (член 42 став (4));

10) субјектите од членот 52 став (1) алинеи 3 и 4 на овој закон не обезбедуваат пристап до информациите за животна средина кои ги поседуваат или не го сториле тоа во определениот рок и форма (членови 52, 53 и 54);

11) субјектите информациите за животна средина кои ги поседуваат, не ги ажурираат и не ги одржуваат информациите согласно со членот 56-а од овој закон;

12) не е доставено барањето за дозвола за усогласување со оперативен план во пропишаниот рок (член 135 став (5));

13) не е добиена дозвола за усогласување со оперативен план за продолжување, односно започнување на работата на инсталацијата;

14) не е поднесено известување за реализацијата на оперативните планови и исполнувањето на обврските од оперативниот план заради добивање на интегрирана еколошка дозвола и/или тоа не е сторено во определениот рок (членови 138 и 139) и

15) операторот не поднел известување во случаите од членот 141 став (4) на овој закон.

(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе се изрече на одговорното лице во правното лице за дејствијата од став (1) на овој член.

(3) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече на службеното лице во правното лице за дејствијата од ставот (1) на овој член.

(4) Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече на физичкото лице за дејствијата од ставот (1) на овој член.

(5) Глоба во висина на двократен износ, ќе се изрече на правното односно трговец поединец или физичкото лице што не го платил надоместокот согласно член 179 од овој закон, од износот што требал да го плати врз основа на количината на увезените производи од увозната царинска декларација.

(6) Глоба во износ од 200 евра во денарска противвредност ќе се изрече за физичкото лице доколку:

1) не им овозможуваат право на увид на државните и овластените инспектори за животна средина;

2) не ги обезбеди сите потребни информации неопходни за спроведување на надзорот во определениот рок

3) дава лажна изјава и неточни податоци и

4) не се легитимира на местото на инспекцискиот надзор и не ги дава своите лични податоци на барање на државниот и овластениот инспектор.

(7) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина ако не го донесе решението во рокот утврден во членот 85-т став (7) и членот 22-у став (7) од овој закон.

(8) Глоба во износ од 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластеното правно лице кое технички го спроведува стручниот испитот доколку не го снима, не го емитува во живо на веб страницата на органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина и доколку не ја постави снимката од целиот испит на веб страницата на органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина согласно со членот 85-с став (3) и членот 22-к став (3) од овој закон.

(9) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластениот претставник од членот 85-с став (5) и членот 22-к став (5) од овој закон, доколку постапи спротивно на членот 85-и став (9) и членот 22-л став (9) од овој закон.

(10) Глоба во износ од 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластеното правно лице кое го спроведува стручниот испит, доколку не го прекине испитот согласно со членот 85-и ставови (5) и (6) член 22-л став (5) и (6) од овој закон.

(11) Надлежен орган за изрекување на прекршоците од ставовите (1) до (10) на овој член е Прекршочната комисија.

(12) Доколку со дејностите од ставот (1) точки 4, 5 и 7 на овој член настане поголема штета по животот и здравјето на луѓето се изрекува санкција сразмерна на висината на причинетата штета, но најмногу до двократен износ од износот утврден во ставот (1) на овој член.

(13) Кога прекршокот од ставот (1) на овој член е сторен со цел сторителот за себе или за друго лице да прибави имотна корист или прекршокот е сторен од

организирана група на лица составена од најмалку три лица, Прекршочната комисија може да изрече глоба во висина од 15.000 евра во денарска противвредност.

(14) Доколку правното лице односно трговец поединец од ставот (1) точки 1, 4 и 6 на овој член изврши повторен прекршок, може да му се изрече санкција привремена забрана на вршење одделна дејност во траење од најмногу 30 дена.

Член 8

Во член 212 - е став (1) во воведната реченица по зборот „лице“ се додаваат зборовите „односно трговец поединец“

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе се изрече на одговорното лице во правното лице за дејствијата од став (1) на овој член“.

Ставот (4) се менува и гласи:

„Глоба во висина од 600 до 800 евра во денарска противвредност ќе се изрече на физичкото лице за дејствијата од ставот (1) на овој член.“

Во ставот (6) во точката 11) бројката „131;“се заменува со „и“.

Во точката 12) сврзникот „и“ се заменува со точка.

Точката 13) се брише.

Во ставот (9) зборот „петкратен“ се заменува со „двократен“.

Во ставот (11) зборот „дополнителен“ се заменува со зборот „и“

Ставот (12) се менува и гласи:

„Доколку правното лице изврши повторен прекршок од ставот (1) точки 1), 2) и 3) на овој член, може да му се изрече санкција привремена забрана на вршење одделна дејност во траење од најмногу 30 дена.“

Член 9

Во член 212-ж став (1) во воведната реченица зборовите „70.000 до“се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе се изрече на одговорното лице во правното лице за дејствијата од став (1) на овој член“.

Во ставот (5) зборот „седумкратен“ се заменува со зборот „двократен“.

Член 10

Подзаконскиот акт утврден во овој закон ќе се донесе најдоцна во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 11

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за животната средина.

Член 12

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

LI G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR MJEDISIN JETËSOR

Neni 1

Në Ligjin për mjedis jetësor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14 dhe 44/15) në nenin 196 paragrafi (5) ndryshon si vijon:

“Inspektor i autorizuar i mjedisit jetësor mund të jetë person i cili i plotëson kushtet në aspekt të arsimimit nga paragrafi (1) alineja 2 të këtij neni, si dhe i plotëson kushtet e nevojshme të përcaktuara me dispozitat për nëpunës administrativë dhe/ose dispozitat për mbikëqyrje inspektuese.“

Paragrafi (7) shlyhet.

Në paragrafin (8) i cili bëhet paragraf (7) në fund të fjalisë shtohen fjalët: “dhe/ose Ligji për nëpunës administrativë”.

Neni 2

Në nenin 208 paragrafi (8) fjalët: “Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë” zëvendësohen me fjalët: “Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Shkallë të Dytë nga Sfera e Mbikëqyrjes Inspektuese dhe Procedurës për Kundërvajtje”.

Në paragrafin (9) fjalët: “Komisioni Shtetëror për vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë” zëvendësohen me fjalët “Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Shkallë të Dytë nga Sfera e Mbikëqyrjes Inspektuese dhe Procedurës për Kundërvajtje”.

Neni 3

Neni 212-a ndryshohet si vijon:

“(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 212-gj dhe 212-e të këtij ligji procedurë të kundërvajtjes mban dhe sanksion të kundërvajtjes shqipton organi i administratës shtetërore kompetent për punën nga sfera e mjedisit jetësor (në tekstin e mëtejshëm: Procedurë të kundërvajtjes).

(2) Procedurën e kundërvajtjes nga paragrafi (1) i këtij neni para organit të kundërvajtjes e mban Komisioni për Vendimmarrje për Kundërvajtje (në tekstin e mëtejshëm: Komisioni i Kundërvajtjes) i formuar nga ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerje të punëve nga sfera e mjedisit jetësor.

(3) Komisioni i Kundërvajtjes është i përbërë nga personat e autorizuar zyrtarë të punësuar në organin e administratës shtetërore kompetent për kryerje të punëve në sferën e mjedisit jetësor, nga të cilët njëri e ushtron funksionin e kryetarit të Komisionit të Kundërvajtjes.

(4) Komisioni i Kundërvajtjes është i përbërë prej tre anëtarëve nga të cilët:

- dy juristë të diplomuar, nga të cilët njëri me provim të dhënë të jurisprudencës me pesë vjet përvojë pune në sferën e tij dhe

- një anëtar me përgatitje të lartë profesionale nga sfera e shkencave natyrore dhe teknike me pesë vjet përvojë pune në sferën e tij.

(5) Kryetar i Komisionit të Kundërvajtjes mund të zgjidhet vetëm juristi i diplomuar.

(6) Krahas anëtarëve të Komisionit të Kundërvajtjes, ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerje të punëve nga sfera e mjedisit jetësor, mund të caktojë sekretar të Komisionit të Kundërvajtjes që kryen punë administrative për komisionin, dhe zëvendës anëtarë, të cilët me përjashtim, marrin pjesë në punën e Komisionit të Kundërvajtjes në rast të mungesës së ndonjërit prej anëtarëve.

(7) Komisioni i Kundërvajtjes miraton rregullore për punën e tij.

(8) Kundër vendimit të Komisionit të Kundërvajtjes, me të cilën shqiptohet sanksioni i kundërvajtjes mund të parashtrohet ankesë te Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Shkallë të Dytë në Sferën e Mbikëqyrjes Inspektuese dhe Procedurës Kundërvajtëse.

(9) Matja e lartësisë së gjohës për personin juridik bëhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.”

Neni 4

Neni 212-v ndryshon si vijon:

"Procedura për barazim

(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 212-gj dhe 212-e të këtij ligji, inspektorët e autorizuar ose shtetëror janë të obliguar kryerësit të kundërvajtjes t'i propozojnë procedura për barazim me lëshimin e urdhërpagesës kundërvajtëse para se të paraqesin kërkesë për procedurë për kundërvajtje.

(2) Kur kryerësi i kundërvajtjes pajtohet për ngritjen e procedurës për barazim, inspektori shtetëror ose i autorizuar në procesverbal shënon se ka lëshuar urdhërpagesë për kundërvajtje.

(3) Kur inspektori shtetëror ose i autorizuar e konstaton kundërvajtjen personalisht ose e konstaton me ndihmën e mjeteve përkatëse teknike, inspektori shtetëror ose i autorizuar është i obliguar menjëherë të lëshojë urdhërpagesë për kundërvajtje të cilën e shënon në procesverbalin e kundërvajtjes së konstatuar.

(4) Në rastet nga paragrafi (2) të këtij neni, urdhërpagesën për kundërvajtje e nënshkruajnë inspektori shtetëror ose i autorizuar dhe kryerësi.

(5) Në rastet nga paragrafi (3) të këtij neni, urdhërpagesën për kundërvajtje e nënshkruajnë inspektori shtetëror ose i autorizuar por, mund ta nënshkruajë edhe kryerësi.

(6) Pas pranimit dhe nënshkrimit të urdhërpagesës për kundërvajtje, kryerësi është i obliguar ta paguajë gjobën e shqiptuar në afat prej tetë ditë nga dita e pranimit të urdhërpagesës për kundërvajtje në llogarinë e shënuar në këshillën juridike.

(7) Kryerësi i cili do ta paguajë gjobën në afatin nga paragrafi (6) të këtij neni, do të paguajë gjysmën e gjobës së kumtuar, për çka juridikisht këshillohet me këshillën juridike të urdhërpagesës për kundërvajtje.

(8) Nëse gjoba nuk paguhet në afatin e përcaktuar me urdhërpagesën për kundërvajtje, inspektorët shtetëror ose të autorizuar janë të obliguar të paraqesin kërkesë për ngritjen e procedurës për kundërvajtje te Komisioni për Kundërvajtje.

(9) Inspektorët shtetëror dhe të autorizuar janë të obliguar të mbajnë evidencë për urdhërpagesat e lëshuara për kundërvajtje dhe për epilogun e procedurave të ngritura.

(10) Në evidencën e paragrafit (9) të këtij neni grumbullohen, përpunohen dhe ruhen të dhënat si vijon: emri dhe mbiemri, respektivisht emërtimi i kryerësit të kundërvajtjes, vendbanimi, respektivisht vendqëndrimi, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës për kundërvajtje e cila i jepet dhe epilogu i procedurës.

(11) Të dhënat personale nga paragrafi (10) të këtij neni ruhen pesë vjet nga dita e regjistrimit në evidencë.

(12) Ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për çështjet nga sfera e mjedisit jetësor e përcakton formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës për kundërvajtje. "

Neni 5

Titulli i nenit 212-g ndryshon si vijon "Procedurë për kontraktim"

Në tërë nenin 212-g fjala "ndërmjetësim" zëvendësohet me fjalën "kontraktim".

Paragrafët (3) dhe (4) shlyhen.

Paragrafët (5) dhe (6) bëhen paragrafë (3) dhe (4).

Paragrafi (7) shlyhet.

Paragrafi (8) bëhet paragraf (5).

Në paragrafin (9) i cili bëhet paragraf (6) fjala "ndërmjetësimi" zëvendësohet me fjalën "kontraktimi".

Paragrafi (10) bëhet paragraf (7).

Paragrafi (11) i cili bëhet paragraf (8) ndryshon si vijon:

"Në rastet në të cilat është arritur pajtim për marrëveshje, gjoba e kryerësit mund të zvogëlohet për gjysmë nga shuma e gjobës së përcaktuar për kundërvajtjen respektivisht kur ekzistojnë rrethana kryesisht lehtësuese gjoba e kryerësit mund të shqiptohet në lartësi të një të tretës nga gjoba e përcaktuar."

Në paragrafin (12) i cili bëhet (9) fjalët në fund të fjalisë "dhe shpenzimet për punën e komisionit shlyhen.

Paragrafët (13) dhe (14) shlyhen.

Paragrafi (15) bëhet paragraf (10).

Në paragrafin (16) i cili bëhet paragraf (11) numri "(9)" zëvendësohet me numrin "(6)".

Neni 6

Neni 212 - d shlyhet.

Neni 7

Neni 212 -gj ndryshon si në vijim:

"Kundërvajtje të kategorisë I

"(1) Gjobë në shumë prej 3.000 euro në kundërvlerë me denarë do ti shqiptohet për kundërvajtje personit juridik respektivisht tregtarit individ, nëse:

1) nuk përpilon elaborat për mbrojtjen e mjedisit jetësorë dhe të njëjtin nuk e dorëzon për miratim te organi kompetent; kryen veprimtari dhe aktivitete pa vendim për miratimin e elaboratit për mbrojtjen e mjedisit jetësorë të lëshuar nga organi kompetent dhe nëse nuk i plotëson masat e përcaktuara në elaborat (neni 24);

2) nuk vepron me mjete për ftohje dhe/ose prodhime të cilat përmbajnë mjete për ftohje pa marrje të licencës në pajtim me nenin 22-b nga ky ligj;

3) personi fizik dhe personi juridik i cili vepron me mjete për ftohje dhe/ose me prodhime të cilat përmbajnë mjete për ftohje te organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e mjedisit jetësorë, nuk dorëzon raport për llojet dhe sasitë e mjeteve të grumbulluara të ripërtërirë dhe të ricikluara për ftohje me të cilat ka vepruar në pajtim me nenin 22-b nga ky ligj;

4) lëshohen në qarkullim prodhimet, gjysmëprodhimet, lëndët e para, kimikalet dhe paketimet e tyre, në të cilat nuk ka shenjë për mundësinë për ndotje ose për ndikim të dëmshëm të mundshëm mbi mjedisin jetësor (neni 27 paragrafi (1));

5) lëshohen në qarkullim prodhime, kimikale dhe paketime të cilat nuk janë shënuar në pajtim me nenin 27 paragrafi (3) të këtij ligji;

6) reklamohet, etiketohet dhe lëshohet në përdorim prodhim i shënuar me shenjë ekologjike, në mënyrat dhe sipas kriterëve të cilat nuk janë në pajtim me nenin 29 të këtij ligji;

7) nuk shfrytëzohen pajisje dhe instrumente të lejuara në procedurë për verifikim të matjeve dhe të njëjtat nuk mbahen në gjendje të rregullt (nenin 36 paragrafi (2));

8) përpiluesit nuk i dorëzohen të dhënat e nevojshme për përpilim dhe mirëmbajtje të Regjistrimit të materieve ndotëse dhe substanca dhe karakteristikat e tyre (nenin 41 paragrafi (4));

9) përpiluesit nuk i dorëzohen të dhënat e nevojshme për përpilim dhe mirëmbajtje të Kadastrës së mjedisit jetësor (nenin 42 paragrafi (4));

10) subjektet nga neni 52 paragrafi (1) alineja 3 dhe 4 të këtij ligji nuk sigurojnë qasje te informata për mjedis jetësor të cilat i posedojnë ose nuk e kanë kryer atë në afatin e caktuar dhe formë (nenin 52, 53 dhe 54);

11) subjektet informatat për mjedis jetësor të cilat i posedojnë, nuk i azhurnojnë dhe nuk i mbajnë informatat në pajtim me nenin 56-a të këtij ligji;

12) nuk është dorëzuar kërkesa për leje për harmonizim me plan operativ në afatin e përcaktuar (neni 135 paragrafi (5));

13) nuk është marrë leje për harmonizim të plani operativ për vazhdim, përkatësisht fillim të punës së instalimit;

14) nuk është parashtruar njoftim për realizim të planeve operative dhe plotësimi i detyrimeve nga plani operativ për shkak të marrjes së lejes së integruar ekologjike dhe/ose ajo nuk është kryer në afat të caktuar (nenin 138 dhe 139) dhe

15) operatori nuk ka parashtruar njoftim në rastet nga nenin 141 paragrafi (4) të këtij ligji.

(2) Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik do t'i shqiptohet personit përgjegjës të personit juridik për veprimet nga paragrafi (1) të këtij neni.

(3) Gjobë në shumë prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit përgjegjës të personit juridik për veprimet nga paragrafi (1) të këtij neni.

(4) Gjobë në shumë prej 300 deri në 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit fizik për veprimet nga paragrafi (1) të këtij neni.

(5) Gjobë në lartësi të shumës së dyfishtë, do t'i shqiptohet personit juridik përkatësisht tregtarit individual ose person fizik i cili nuk e ka paguar kompensimin në pajtim me nenin 179 të këtij ligji, me shumë që duhet të paguhet në bazë të sasisë së prodhimeve të importuara nga deklarata e importuar doganore.

(6) Gjobë në shumë prej 200 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit fizik, nëse:

1) nuk u mundëson të drejtë të këqyrjes inspektorëve shtetëror dhe të autorizuar për mjedis jetësor;

2) nuk i siguron të gjitha informatat të nevojshme të domosdoshme për zbatimin e mbikëqyrjes në afatin caktuar;

3) jep deklaratë të rrejshme dhe të dhëna të pasakta dhe

4) nuk legjitimohet në vendin e mbikëqyrjes inspektuese dhe nuk i jep të dhënat e veta personale në kërkesë të inspektorit shtetëror dhe të autorizuar.

(7) Gjobë në shumë prej 1.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet ministrit i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor nëse nuk e miraton aktvendimin në afatin të përcaktuar nga neni 85-t paragrafi (7) dhe nenin 22-u paragrafi (7) të këtij ligji.

(8) Gjobë në shumë prej 4.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit të autorizuar juridik i cili teknikisht e zbaton provimin profesional nëse nuk e incizon, nuk e emeton drejtpërdrejtë në ueb faqen e organit të administratës shtetërore për punët të mjedisit jetësor dhe nëse nuk e vendos incizimin nga i gjithë provimi në ueb faqen e organit të administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor në pajtim me nenin 85-x paragrafi (3) dhe nenin 22-k paragrafi (3) të këtij ligji.

(9) Gjobë në shumë prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet përfaqësuesit të autorizuar nga nenin 85-x paragrafi (5) dhe nenin 22-k paragrafi (5) të këtij ligji, nëse vepron në kundërshtim me nenin 85-i paragrafi (9) dhe neni 22-ll paragrafi (9) të këtij ligji.

(10) Gjobë në shumë prej 4.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit të autorizuar juridik i cili e zbaton provimin profesional, nëse nuk e ndërpret provimin në pajtim me nenin 85-i paragrafët (5) dhe (6) neni 22-ll paragrafi (5) dhe (6) të këtij ligji.

(11) Organ kompetent për shqiptimin e kundërvajtjeve nga paragrafët (1) deri (10) të këtij neni është Komisioni i kundërvajtjeve.

(12) Nëse me veprimtaritë nga paragrafi (1) pikat 4, 5 dhe 7 të këtij neni ndodh dëm më i madh për jetën dhe shëndetin të njerëzve shqiptohet sanksion në mënyrë të barabartë me lartësinë e dëmit të shkaktuar, por më së shumti deri në shumën e dyfishtë të shumës të përcaktuar në paragrafin (1) të këtij neni.

(13) Kur kundërvajtja nga paragrafi (1) të këtij neni është i kryer me qëllim kryerësi për vete ose për person tjetër të marrë dobi pronësore ose kundërvajtja është kryer nga grup i organizuar i personave e përbërë prej më së paku tre persona, Komisioni kundërvajtës mund të shqiptojë gjobë në lartësi prej 15.000 euro në kundërvlerë me denarë.

(14) Nëse personi juridik përkatësisht tregtari individ nga paragrafi (1) pika 1, 4 dhe 6 të këtij neni bën kundërvajtje përsëri, mund t'i shqiptohet sanksion ndalesë e përkohshme e ushtrimit të veprimtarisë të veçantë në kohëzgjatje prej më së shumti 30 ditë."

Neni 8

Në nenin 212 -e në paragrafin (1) në fjalën hyrës pas fjalës "person" shtohen fjalët "përkatësisht tregtar individ".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik do t'i shqiptohet personit përgjegjës të personit juridik për veprimet nga paragrafi (1) të këtij neni".

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 600 deri në 800 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit fizik për veprimet nga paragrafi (1) të këtij neni. "

Në paragrafin (6) në pikën 11) numri "131;" zëvendësohet me numrin "dhe".

Në pikën 12) lidhëza "dhe" zëvendësohet me pikë.

Pika 13) shlyhet.

Në paragrafin (9) fjala "pesëfishtë" zëvendësohet me "dyfishtë".

Në paragrafin (11) fjala "plotësues" zëvendësohet me fjalën "dhe".

Paragrafi (12) ndryshohet si vijon:

"Nëse personi juridik bën kundërvajtje përsëri nga paragrafi (1) pikat 1), 2) dhe 3) të këtij neni, mund t'i shqiptohet sanksion ndalesë e përkohshme e ushtrimit të veprimtarisë të veçantë në kohëzgjatje prej më së shumti 30 ditë. "

Neni 9

Në nenin 212-zh paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët "70.000 deri në" shlyhen.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shume prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik do t'i shqiptohet personit përgjegjës të personit juridik për veprimet nga paragrafi (1) të këtij neni".

Në paragrafin (5) fjala "shtatëfishtë" zëvendësohet me fjalën "dyfishtë".

Neni 10

Akti nënligjor i përcaktuar me këtë ligj do të miratohet më se voni në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 11

Autorizohet Komisioni Juridiko-Ligjvënës i Kuvendi të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për mjedis jetësor.

Neni 12

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3786.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

administrativ", zëvendësohen me fjalët "ankesë te Komisioni Shtetëror për Vendosje në Shkallë të Dytë në Sferën e Mbikëqytjes Inspektuese dhe Procedurës Kundërvajtëse".

Neni 2

Titulli para neni 54 dhe neni 54 ndryshohen si vijon:
"Zbatimi i procedurave të përshejtuara

Neni 54

(1) Nëse inspektori i punës konstaton kundërvajtje të neneve 56, 57 dhe 58 nga punëdhënësi, do i ofrojë urdhërpagesë kundërvajtëse me shumë në përputhje me Ligjin për kundërvajtjet. Nëse punëdhënësi nuk e pranon urdhërpagesën kundërvajtëse, inspektori përgjegjës do të parashtojë kërkesë për ngritjen e procedurës kundërvajtëse.

(2) Nëse punëdhënësi e përsërit kundërvajtjen nga nenet 56, 57 dhe 58 të këtij ligji, në afat prej një viti prej ditës së bërjes së kundërvajtjes, inspektori i punës me aktvendim do të ndalojë punë te punëdhënësi në hapësirën e punës, respektivisht hapësirën e punës në kohëzgjatje prej 30 ditësh dhe do të parashtojë kërkesë për ngritjen e procedurës kundërvajtëse, në përputhje me ligjin.

(3) Ankesa kundër aktvendimit të inspektorit të punës nga paragrafi (2) i këtij neni nuk e prolongon zbatimin e aktvendimit."

Neni 3

Pas neni 54 shtohet nen i ri 54-a si vijon:

"Neni 54-a

(1) Personat zyrtar të autorizuar janë të obliguar të mbajnë evidencë për urdhërpagesat e lëshuara kundërvajtëse dhe për rezultatin e procedurave të ngritura.

(2) Në evidencën nga paragrafi (1) i këtij neni, grumbullohen, përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri dhe mbiemri, gjegjësisht emërtimi i kryesit të kundërvajtjes, vendbanimi, respektivisht vendqëndrimi, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës kundërvajtëse që i lëshohet dhe rezultati i procedurës.

(3) Të dhënat personale nga paragrafi (2) i këtij neni ruhen pesë vite prej ditës së shënimit në evidencë.

(4) Ministri përgjegjës për punët në fushën e punës e përcakton formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës kundërvajtëse. "

Neni 4

Në nenin 56, paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"(2) Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së përcaktuar për personin juridik do i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës te personi juridik."

Në paragrafin (3), numri "700" zëvendësohet me fjalët: "100 deri 150".

Neni 5

Në nenin 57, paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"(2) Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi 1 i këtij neni personit përgjegjës te personi juridik."

Në paragrafin (3), numri "1.500" zëvendësohet me fjalët "200 deri 300".

Neni 6

Në nenin 58, në paragrafin (1), fjalët "5.000 deri" shlyhen.

Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

"(2) Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së përcaktuar për personin juridik do i shqiptohet për kundërvajtjen nga paragrafi 1 i këtij neni personit përgjegjës te personi juridik."

Në paragrafin (3), fjalët "4.000 deri 5.000" zëvendësohen me fjalët "800 deri 1.200."

Neni 7

Paragrafi 59 ndryshohet si vijon:

"Neni 59

Urdhërpagesë mandatore prej 50 eurosh në kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet të punësuarit, nëse nuk i respektton masat e përcaktuara për siguri dhe shëndet gjatë punës dhe nëse nuk e përdor pajisjen e përcaktuar për mbrojtje personale (neni 41, paragrafët (1) dhe (2)).

Neni 8

Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik bëhet në përputhje me Ligjin për kundërvajtje.

Neni 9

Akti nënligjor miratimi i të cilit është përcaktuar me këtë ligj, do të miratohet në afat prej 30 ditësh prej ditës së hyrjes së këtij ligji në fuqi.

Neni 10

Autorizohet Komisioni juridiko-ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përpilojë tekst të spastruar të Ligjit për siguri dhe shëndet gjatë punës.

Neni 11

Ky ligj hyn në fuqi me ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3787.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за работните односи, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јули 2015 година.

Бр. 08-3427/1

30 јули 2015 година
Скопје

Претседател

на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

Член 1

Во Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија” бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09,130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15 и 72/15), во членот 252 ставот (3) се брише.

Член 2

Членот 259 се менува и гласи:

„(1) Ако инспекторот на трудот затекне на работа кај работодавач лица со кои не е заснован работен однос, согласно закон и лицата не се пријавени во задолжително социјално осигурување со решение ќе му нареди на работодавачот во рок од осум дена од денот на приемот на решението со затечените лица или други лица без јавен оглас да заснова работен однос на неопределено време и во наредните три месеци да не го намали вкупниот број на вработени и ќе му даде предлог за порамнување со издавање на прекршочен платен налог на одговорното лице или од него овластено лице кај работодавачот согласно Законот за прекршоците. Ако работодавачот не го прифати прекршочниот платен налог, надлежниот инспектор ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка.

(2) Ако работодавачот го повтори прекршокот од ставот (1) на овој член, во рок од една година од денот на сторувањето на прекршокот, инспекторот на труд со решение ќе забрани работа кај работодавачот во работната просторија, односно работниот простор во траење од 30 дена и ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка, согласно со закон.

(3) Прекршочниот платен налог од став (1) на овој член, решение од ставовите (1) и (2) на овој член и барање за поведување на прекршочна постапка од ставот (2) на овој член ќе издадат, ќе донесат, односно ќе поднесат согласно закон и пазарниот инспектор, санитарниот и здравствениот инспектор и инспекторот за техничка инспекција, секој во однос на одредбите од овој закон за прашањата за кои тие се надлежни согласно закон.

(4) Жалбата поднесена против решенијата од ставовите (1) и (2) на овој член не го одлага извршувањето на решението.

(5) За време на забраната за работа на работодавачот од ставот (2) на овој член, работодавачот е должен на работниците да им исплатува надомест на плата најмалку 70% од исплатената плата на работникот во претходниот месец и придонеси од плата и за време на забраната не смее да го намали бројот на вработените.

(6) Овластените службени лица се должни да водат евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот на покренатите постапки.

(7) Во евиденцијата од ставот (6) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

(8) Личните податоци од ставот (7) на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.

(9) Министерот надлежен за работите од областа на трудот ја пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог .“

Член 3

Во член 264 во ставот (1) зборовите „ 6.000 до“ се бришат

Ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице.

Во ставот (3) зборовите „4.000 до 5000“ се заменуваат со зборовите „700 до 1050“.

Член 4

Во член 264-а во ставот (1) зборовите „2.000 до“ се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице.“

Член 5

Во член 265 во ставот (1) зборовите „2.000 до“ се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице.“

Во ставот (3) зборовите „1.000 до 2.000“ се заменуваат со зборовите „300 до 450“.

Член 6

Во член 265-а во ставот (1) зборовите „500 до“ се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице.“

Во ставот (3) зборовите „600 до 800“ се заменуваат со зборовите „100 до 150“.

Член 7

Во член 266 во ставот (1) зборовите „1.000 до“ се бришат.

Член 8

Во член 266-а во ставот (5) зборовите „тужба за поведување управен спор“ се заменуваат со зборовите „жалба до Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка“.

Член 9

Во член 266-в во ставот (1) зборовите „на сторителот на прекршокот да му предложи постапка за порамнување согласно овој закон, друг закон и Законот за прекршоци.“ се заменуваат со зборовите „на одговорното лице или од него овластено лице кај работодавач ќе му издаде прекршочен платен налог согласно Законот за прекршоците“

Ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Кога сторителот на прекршокот е согласен со постапката за порамнување, инспекторот од член 261 и 261-а од овој закон составува записник и му издава прекршочен платен налог на одговорното лице или од него овластено лице кај работодавач.“

Во ставот (3) во втората реченица зборот „платниот“ се заменува со зборовите „прекршочен платен“

Ставот (4) се менува и гласи:

„(4) Кога како сторител на прекршок се јавува правно лице, записникот и прекршочниот платен налог го потпишува одговорното лице или од него овластено лице.“

Член 10

Одмерувањето на висината на глобата за правното лице се врши согласно Законот за прекршоците.

Член 11

Подзаконскиот акт чие донесување е утврдено со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 12

Се овластува Законодавно правната комисија при Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за работните односи.

Член 13

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-то во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR MARRËDHËNIE PUNE

Neni 1

Në Ligjin për marrëdhënie pune ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15 dhe 72/15), në nenin 252 paragrafi (3) shlyhet.

Neni 2

Neni 259 ndryshohet si vijon:

"Neni 259

(1) Nëse inspektori i punës has në punë te punëdhënësi persona me të cilin nuk është lidhur marrëdhënie e punës, në pajtim me ligj dhe personat nuk janë paraqitur në sigurim të obligueshëm social me aktvendim do t'i urdhërojë punëdhënësit në afat prej tetë ditëve nga dita e pranimit të aktvendimit me personat e hasur ose persona tjerë pa konkurs publik të themelojë marrëdhënie të punës në kohë të pacaktuar dhe në tre muajt e ardhshëm të mos e zvogëlojë numrin e përgjithshëm të të punësuarve dhe t'i japë propozim për barazim me dhënie të urdhërpagesës kundërvajtëse personit përgjegjës ose personit të autorizuar nga ai te punëdhënësi në pajtim me Ligjin për kundërvajtje. Nëse punëdhënësi nuk e pranon urdhërpagesën e kundërvajtjes, inspektori kompetent do të parashetrojë kërkesë për ngritje të procedurës së kundërvajtjes.

(2) Nëse punëdhënësi e përsërit kundërvajtjen nga paragrafi (1) të këtij neni, në afat prej një viti nga dita e kryerjes së kundërvajtjes, inspektori i punës me aktvendim do të ndalojë punë te punëdhënësi në lokalit e punës, përkatësisht hapësirën e punës në kohëzgjatje prej 30 ditë dhe do të parashetrojë kërkesë për ngritje të procedure të kundërvajtjes, në pajtim me ligj.

(3) Urdhërpagesë kundërvajtëse nga paragrafi (1) të këtij neni, aktvendim nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni dhe kërkesë për ngritje të procedurë të kundërvajtjes nga paragrafi (2) të këtij neni, do të miratojnë, përkatësisht do të parashetrojnë në pajtim me ligj edhe inspektori i tregut, inspektori sanitar dhe shëndetësor dhe inspektori për inspektim teknik, çdonjëra në lidhje me dispozitat të këtij ligji për çështjet për të cilat ato janë kompetent në pajtim me ligj.

(4) Ankesa e parashtruar kundër aktvendimeve nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni nuk e prolongon zbatimin e aktvendimit.

(5) Gjatë kohës së ndalesës për punë të punëdhënësit nga paragrafi (2) të këtij neni, punëdhënësi është i obliguar punëtorëve t'u paguajë kompensim të rrogës së paku 70% nga rroga e paguar e punëtorit në muajin paraprak dhe kontribute nga rroga edhe gjatë kohës së ndalesës nuk guxon ta zvogëlojë numrin e të punësuarve.

(6) Personat e autorizuar zyrtar janë të obliguar të mbajnë evidencë të procedurave të ngritura.

(7) Në evidencën nga paragrafi (6) të këtij neni grumbullohen, përpunohen dhe ruhen këto të dhëna: emri dhe mbiemri, përkatësisht emërtimi i kryerësit të kundërvajtjes, vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës së kundërvajtjes e cila i jepet dhe rezultati i procedurës.

(8) Të dhënat personale nga paragrafi (7) të këtij neni ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.

(9) Ministri kompetent për punët nga sfera e punës e përcakton formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës së kundërvajtjes. "

Neni 3

Në nenin 264 në paragrafin (1) fjalët: "6.000 deri në" shlyhen.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"(2) Gjorbë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtjen nga paragrafi 1 të këtij neni personit përgjegjës të personit juridik.

Në paragrafin (3) fjalët: "4.000 deri në 5000" zëvendësohen me fjalët: "700 deri në 1050".

Neni 4

Në nenin 264-a në paragrafin (1) fjalët: ",,2.000 deri në" shlyhen.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"(2) Gjorbë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtjen nga paragrafi (1) të këtij neni personit përgjegjës të personit juridik."

Neni 5

Në nenin 265 në paragrafin (1) fjalët: "2.000 deri në" shlyhen.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"(2) Gjorbë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtjen nga paragrafi (1) të këtij neni personit përgjegjës të personit juridik."

Në paragrafin (3) fjalët: "1.000 deri në 2.000" zëvendësohen me fjalët: "300 deri në 450".

Neni 6

Në nenin 265-a në paragrafin (1) fjalët: ",,500 deri në" shlyhen.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"(2) Gjorbë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtjen nga paragrafi (1) të këtij neni personit përgjegjës të personit juridik."

Në paragrafin (3) fjalët: "600 deri në 800" zëvendësohen me fjalët: "100 deri në 150".

Neni 7

Në nenin 266 në paragrafin (1) fjalët: ",,1.000 deri në" shlyhen.

Neni 8

Në nenin 266-a në paragrafin (5) fjalët: "padi për ngritje të kontestit administrativ" zëvendësohen me fjalët: "ankesë te Komisioni shtetëror për vendosje në shkallë të dytë në sferën e mbikëqyrjes inspektuese dhe procedurës kundërvajtëse".

Neni 9

Në nenin 266-v në paragrafin (1) fjalët: "kryerësit të kundërvajtjes t'i propozojë procedurë për barazim në pajtim me ligj, ligj tjetër dhe Ligji për kundërvajtje". zëvendësohen me fjalët: "personit përgjegjës ose personi i autorizuar nga ai te punëdhënësi do t'i japë urdhërpagesë kundërvajtëse në pajtim me Ligjin për kundërvajtje".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"(2) Kur kryerësi i kundërvajtjes pajtohet me procedurën për barazim, inspektori nga nenet 261 dhe 261-a të këtij ligji përpilon procesverbal dhe i jep urdhërpagesë kundërvajtëse personit përgjegjës ose personit të autorizuar nga ai te punëdhënësi."

Нë параграфин (3) нë фјалинë е дytë фјала "pagesa" зëвëндëсоhet me фјалët: "pagesa kundërvajtëse"

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

"(4) Kur si kryerës i kundërvajtjes paraqitet person juridik, procesverbalin dhe urdhërpagesën kundërvajtëse e nënshkruan personi përgjegjës ose personi i autorizuar nga ai."

Nenin 10

Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik kryhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.

Neni 11

Akti nënligjor miratimi i të cilit është përcaktuar me këtë ligj do të miratohet në afat prej 30 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 12

Autorizohet Komisioni Juridiko-Ligjvënës në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për marrëdhënie pune.

Neni 13

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3788.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МИНИМАЛНА ПЛАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за минимална плата во Република Македонија,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јули 2015 година.

Бр. 08-3428/1
30 јули 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МИНИМАЛНА ПЛАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Законот за минимална плата во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/12, 30/14, 180/14 и 81/15), членот 6 се брише.

Член 2

Членот 7 се менува и гласи:

„(1) Ако инспекторот на труд при инспекциски надзор утврди дека работодавачот на работникот не му исплатил минимална плата согласно овој закон, со решение ќе му нареди на работодавачот во рок од осум дена од денот на приемот на решението на вработените да им исплати минимална плата и придонеси од плата согласно закон му дава предлог за порамнување со из-

давање на прекршочен платен налог на одговорното лице кај работодавачот согласно Законот за прекршоците. Ако работодавачот не го прифати прекршочниот платен налог, надлежниот инспектор ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка.

(2) Ако работодавачот го повтори прекршокот од ставот (1) од овој член, во рок од една година од денот на сторувањето на прекршокот, инспекторот на труд со решение ќе ја забрани работата на работодавачот во работните простории, работниот простор или на друг соодветен начин во траење од 15 дена, ќе нареди на работодавачот на вработените да им исплати минимална плата и придонеси од плата согласно закон и ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка. За време на забраната за работа, работодавачот е должен на работниците да им исплати минимална плата и придонеси од минимална плата согласно закон. По истекот на забраната за работа, работодавачот не смее да го намали бројот на вработените во наредните три месеци.

(3) Жалбата против решението на инспекторот на труд од ставовите (1) и (2) на овој член не го одлага извршувањето на решението.”

Член 3

Во членот 7-а пред зборот „За“ се става бројот „(1)”

По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:

„(2) Против одлуките на прекршочната комисија дозволена е жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекцискиот надзор и областа на прекршочната постапка.”

Член 4

По членот 7-а се додаваат два нови члена 7-б и 7-в кои гласат:

„Член 7-б

(1) Глоба во износ од 6.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на работодавач - правно лице ако:

- на вработените не им исплати минимална плата и придонеси од плата согласно закон (член 4).

(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице.”

Член 7-в

(1) Овластените службени лица се должни да водат евиденција за издадените прекршочен платни налози и за исходот на покренатите постапки.

(2) Во евиденцијата од ставот (1) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

(3) Личните податоци од ставот (2) на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.

(4) Министерот надлежен за работите од областа на трудот ја пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.”

Член 5

Одмерувањето на висината на глобата за правното лице се врши согласно Законот за прекршоците.

Член 6

Подзаконскиот акт чие донесување е утврдено со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 7

Се овластува Законодавно правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за минимална плата во Република Македонија.

Член 8

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR RROGË MINIMALE NË REPUBLIKËN E
MAQEDONISË

Neni 1

Në Ligjin për rrogë minimale në Republikën e Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 11/12,30/14,180/14 dhe 81/15), neni 6 shlyhet.

Neni 2

Neni 7 ndryshon si vijon:

"Neni 7

"(1) Nëse inspektori i punës gjatë mbikëqyrjes inspektuese konstaton se punëdhënësi, punëtorit nuk i ka paguar rrogën minimale në pajtim me këtë ligj, me aktvendim do të urdhërojë punëdhënësit në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimi të aktvendimit, të punësuarve tu paguajë rrogë dhe kontribute të rrogës në pajtim me ligjin, i jep propozim për barazim me lëshimin e urdhërpagesës kundërvajtëse për personin përgjegjës te punëdhënësi në pajtim me Ligjin për kundërvajtje. Nëse punëdhënësi nuk e pranon urdhërpagesën për kundërvajtje, inspektori kompetent do të paraqesë kërkesë për ngritjen e procedurës për kundërvajtje.

(2) Nëse punëdhënësi e përsërit kundërvajtjen nga paragrafi (1) të këtij neni, në afat prej një vit nga dita e kryerjes së kundërvajtjes, inspektori i punës me akt vendim do ta ndalojë punën e punëdhënësit në hapësirat e punës, hapësirën e punës ose në mënyrë tjetër përkatëse në kohëzgjatje prej 15 ditësh, do të urdhërojë punëdhënësi të punësuarve tu paguajë rrogë minimale dhe kontribute të rrogës në pajtim me ligjin dhe do të paraqesë kërkesë për ngritjen e procedurës për kundërvajtje. Gjatë kohës së ndalimit për punë, punëdhënësi është i obliguar punëtorëve tu paguajë rrogë minimale dhe kontribute të rrogës minimale në pajtim me ligjin. Pas skadimit të ndalimit për punë, punëdhënësi nuk guxon ta ulë numrin e të punësuarve gjatë tre muajve të ardhshëm.

(3) Ankesa kundër aktvendimit të inspektorit të punës nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni nuk e prolongon ekzekutimin e aktvendimit."

Neni 3

Në nenin 7-a para fjalës "Për" vendoset numri "(1)".

Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2) si vijon:

"(2) Kundër vendimeve të komisionit për kundërvajtje lejohet ankesa te Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Shkallë të Dytë nga Sfera e Mbikëqyrjes Inspektuese dhe Sfera e Procedurës për Kundërvajtje."

Neni 4

Pas neni 7-a shtohen dy nene të reja 7-b dhe 7-v, si vijojnë:

"Neni 7-b

(1) Gjohë në lartësi prej 6.000 euro në kundërvlerë të denarit do t'i shqiptohet punëdhënësit – person juridik, nëse:

- të punësuarve nuk u paguan rrogë minimale dhe kontribute të rrogës në pajtim me ligjin (neni 4).

(2) Gjohë në shumë prej 30% nga gjoba e përcaktuar për personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) të këtij neni personit përgjegjës te personi juridik."

Neni 7-v

(1) Personat zyrtar të autorizuar janë të obliguar të mbajnë evidencë në lidhje me urdhërpagesat e dhëna për kundërvajtje dhe për rezultatin e procedurave të ngritura.

(2) Në evidencën e paragrafit (1) të këtij neni grumbullohen, përpunohen dhe ruhen të dhënat si vijon: emri dhe mbiemri, respektivisht emërtimi i kryerësit të kundërvajtjes, vendbanimi, respektivisht vendqëndrimi, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës për kundërvajtjen e cila i jepet dhe rezultati i procedurës.

(3) Të dhënat personale nga paragrafi (2) të këtij neni ruhen pesë vjet nga dita e regjistrimit në evidencë.

(4) Ministri kompetent për punët nga sfera e punës e përcakton formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës për kundërvajtje. "

Neni 5

Përcaktimi i lartësisë së gjobës për personin juridik kryhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.

Neni 6

Akti nënligjor miratimi i të cilave është përcaktuar me këtë ligj do të miratohet në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 7

Autorizohet Komisioni Juridik – Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, të përcaktojë tekstin e pastruar të Ligjit për rrogë minimale në Republikën e Maqedonisë.

Neni 8

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3789.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВА-
ЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јули 2015 година.

Бр. 08-3429/1

30 јули 2015 година
Скопје

Претседател

на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ**

Член 1

Во Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/2012, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15 и 97/15) во членот 11 став (1) точката 14) сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка.

Точката 15 се брише.

Во ставот (2) по бројот „9“ запирката се менува со сврзникот „и“ а по бројот „14“ зборовите „ и 15“ се бришат.

Член 2

Во член 28-а зборовите „ и 15“ се бришат.

Член 3

Во член 118 во ставот (1) зборовите „ и 15“ се бришат.

Член 4

Во член 119 во ставот (1) зборовите „ и 15“ се бришат.

Член 5

Во член 120 ставот (4) се брише.

Член 6

Во член 125 ставот (7) се брише.

Член 7

Во член 148 ставот (2) се брише.
Ставот (3) станува став (2).

Член 8

Во член 198 ставот (2) се брише.

Член 9

Во член 199 став (1) во точката 6), точката и запирката на крајот од реченицата се заменува со точка.
Точката 7) се брише
Ставот (2) се брише.

Член 10

Се овластува Законодавно – правната комисија на Собрание на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за пензиското и инвалидското осигурување.

Член 11

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 август 2015 година.

L I G J

**PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SIGURIM
PENSIONAL DHE INVALIDOR**

Neni 1

Në Ligjin për sigurim pensional dhe invalidor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15 dhe 97/15) në nenin 11 paragrafi (1) pika 14) lidhëza "dhe" në fund të fjalisë zëvendësohet me pikë.

Pika 15 shlyhet.

Në paragrafin (2) pas numrit "9" presja zëvendësohet me lidhëzën "dhe" ndërsa pas numrit "14" fjalët: "dhe 15" shlyhen.

Neni 2

Në nenin 28-a fjalët: "dhe 15" shlyhen.

Neni 3

Në nenin 118 në paragrafin (1) fjalët: "dhe 15" shlyhen.

Neni 4

Në nenin 119 në paragrafin (1) fjalët: "dhe 15" shlyhen.

Neni 5

Në nenin 120 paragrafi (4) shlyhet.

Neni 6

Në nenin 125 paragrafi (7) shlyhet.

Neni 7

Në nenin 148 paragrafi (2) shlyhet.
Paragrafi (3) bëhet paragraf (2).

Neni 8

Në nenin 198 paragrafi (2) shlyhet.

Neni 9

Në nenin 199 paragrafi (1) në pikën 6), pikëpresja në fund të fjalisë zëvendësohet me pikë.
Pika 7) shlyhet.
Paragrafi (2) shlyhet.

Neni 10

Autorizohet Komisioni Juridik-ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor.

Neni 11

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të fillojë të zbatohet nga 1 gushti 2015.

3790.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јули 2015 година.

Бр. 08-3430/1
30 јули 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУ-
ВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА
НЕВРАБОТЕНОСТ**

Член 1

Во Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија“ бр.37/97, 25/00, 101/00, 50/01, 25/03, 37/04, 4/05, 50/06, 29/07, 102/08, 161/08, 50/10, 88/10, 51/11, 11/12, 80/12, 114/12, 39/14, 44/14, 113/14 и 56/15), во член 53 ставот 6 се брише.

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 август 2015 година.

**L I G J
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR PUNËSIM DHE
SIGURIM NË RAST TË PAPUNËSISË**

Нени 1

Нë Ligjin për punësim dhe sigurim në rast të papunësisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/10, 88/10, 51/11, 11/12, 80/12, 114/12, 39/14, 44/14, 113/14 dhe 56/15), në nenin 53 paragrafi 6 shlyhet.

Нени 2

Ky ligj hyn në fuqi me ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", kurse do të fillojë të zbatohet nga 1 gushti 2015.

3791.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО
ОСИГУРУВАЊЕ**

Се прогласува Закон за изменување на Законот за здравственото осигурување, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јули 2015 година.

Бр. 08-3431/1
30 јули 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ**

Член 1

Во Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009,

50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15 и 98/15) во член 5 став 1 точката 1-6 се брише.

Член 2

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за здравственото осигурување.

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 август 2015 година.

**L I G J
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SIGURIM
SHËNDETËSOR**

Нени 1

Në Ligjin për sigurim shëndetësor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15 dhe 98/15) në nenin 5 paragrafi 1 pika 1-b shlyhet.

Нени 2

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për sigurim shëndetësor.

Нени 3

Ky ligj hyn në fuqi me ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", kurse do të fillojë të zbatohet nga 1 gushti 2015.

3792.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
СПОРТСКА АКАДЕМИЈА**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за спортска академија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јули 2015 година.

Бр. 08-3432/1
30 јули 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА СПОРТСКА АКАДЕМИЈА**

Член 1

Во Законот за спортска академија („Службен весник на Република Македонија“ број 115/14), членот 7 се менува и гласи:

„Спортската академија може својата дејност да ја остварува и надвор од своето седиште, за што согласност дава Владата на Република Македонија, на предлог на Министерството надлежно за работите од областа на образованието (во натамошниот текст: Министерството).“

Член 2

Во член 9 во ставот (3) по зборот „соодветните“ се додава зборот „национални“.

По ставот (3) се додаваат два нови ставови (4) и (5), кои гласат:

„(4) На ученик во спортска академија му престанува статусот на ученик доколку не постигнал успех од најмалку многу добар (4) од изборниот предмет тренинг од избраниот спорт и најмалку општ успех од 3,5 на крајот на учебната година.

(5) Ученикот од став (4) на овој член го продолжува своето средно образование во друго средно училиште, согласно Законот за средното образование.“

Член 3

Во член 10 во ставовите (2) и (4) и во членот 11 по зборот „соодветните“ се додава зборот „национални“.

Член 4

Во член 12 по ставот (1) се додаваат два нови ставови (2) и (3), кои гласат:

„(2) По исклучок од став (1) на овој член, Министерството обезбедува сместување во ученички дом надвор од местото на живеење на ученикот и за ученик за кој во неговото место на живеење се реализира наставен план за спорт за кој ученикот е запишан, и тоа ако:

- има потреба од тренинзи на ученикот по избраниот спорт,

- ученикот е член на национална спортска репрезентација по избраниот спорт и/или

- родителот, односно старателот во текот на школувањето на ученикот, го смени местото на живеење, односно местото на престојување.

(3) Начинот на остварување на правото од став 1 на овој член го утврдува министерот.“

Ставовите (2), (3) и (4) стануваат ставови (4), (5) и (6).

Член 5

По членот 12 се додава нов член 12-а, кој гласи:

„Член 12-а

(1) За ученикот во спортска академија кој постигнал од изборниот предмет тренинг од избраниот спорт одличен успех (5) и најмалку општ успех многу добар 4 (четири) на крајот на учебната година, Министерството обезбедува месечна стипендија, за што објавува конкурс.

(2) Ученикот треба да ги исполнува условите од став (1) на овој член секоја учебна година, за Министерството да продолжи да му дава стипендија, до завршувањето на спортската академија. Ако ученикот не ги исполнува условите Министерството престанува да му доделува стипендија.

(3) Начинот на доделувањето на стипендијата од став (1) на овој член и посебните критериуми за нивно доделување ги пропишува министерот.“

Член 6

Во член 13 зборот „наставните“ се заменува со зборот „изборните“, а зборовите „по практична настава“ се бришат.

Член 7

Во член 15 во ставовите (5) и (7) по зборот „соодветната“ се додава зборот „национална“.

Член 8

По членот 15 се додава нов член 15-а, кој гласи:

„Член 15-а

(1) Орган на раководење во спортската академија е директорот.

(2) Директорот е одговорен за законитоста во работата и за материјално-финансиското работење на спортската академија.

(3) За директор на спортска академија може да биде избирани лице кое има најмалку високо образование и кое ги исполнува условите за наставник или стручен соработник во средно училиште и ако има најмалку пет години работно искуство во воспитно-образовната работа, положен испит за директор, во моментот на избор со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, да има соодветен сертификат, не постар од пет години, за познавање на англискиот јазик ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL IBT) - најмалку 30 бода, ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 3 бода, БУЛАТС (BULATS) - најмалку 20 бода или КЕТ (KET) (Cambridge English) - положен, АПТИС (APTIS) - најмалку ниво А2 (A2), да има положено психолошки тест и тест за интегритет и да има Програма за развој на спортската академија.

(4) За директор на спортска академија може да биде избирани и лице кое има најмалку високо образование, да има најмалку пет години работно искуство во структурата, положен испит за директор, во моментот на избор со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, да има соодветен сертификат, не постар од пет години, за познавање на англискиот јазик ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL IBT) - најмалку 30 бода, ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 3 бода, БУЛАТС (BULATS) - најмалку 20 бода или КЕТ (KET) (Cambridge English) - положен, АПТИС (APTIS) - најмалку ниво А2 (A2), да има положено психолошки тест и тест за интегритет, да има искуство во менаџирање со спортски клуб, национална спортска репрезентација, спортска федерација односно спортски сојуз, да има учество во креирање на стратешки документи од областа на спортот и да има Програма за развој на спортската академија.

(5) По исклучок, доколку нема пријавено кандидат со положен испит за директор, за директор може да биде избрано и лице кое не положило испит за директор, но е должно истиот да го положи во рок од една година од денот на изборот за директор.

(6) Ако избраниот директор не го положи испитот за директор во рокот утврден во ставот (5) на овој член, му престанува мандатот на директор.

(7) Директорот на спортската академија се избира и разрешува од училишниот одбор, по претходна согласност од Министерството, согласно Законот за средното образование.

(8) Мандатот на директорот трае четири години, со можност за уште еден последователен мандат во истата спортска академија.

(9) На лицето кое е избрано за директор на спортска академија му мирува работниот однос додека ги врши работите директор на спортска академија и има право во рок од 15 дена по престанувањето на мандатот, да се врати на работа во училиштето, односно институцијата каде работел пред да биде избран за директор за вршење на работи кои одговараат на неговиот вид и степен на стручна подготовка.“

Член 9

Учениците запишани во паралелките во кои се реализира експериментална програма за фудбал, ракомет, кошарка и тенис во ДУФК „Методија Митевски Брицо“ - Скопје, СОУ „Кузман Шапкарев“ - Битола, СОУ Гимназија „Кочо Рацин“ - Велес, СОУ „Гостивар“ - Гостивар, ОУТУ „Ванчо Питошевски“ - Охрид, СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ - Прилеп, СОУ „Коле Нехтевин“ - Штип и СОУ „Никола Карев“ - Струмица кои добиваат стипендија, ќе продолжат да добиваат стипендија под условите утврдени со овој закон.

Член 10

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 11

Одредбите од член 8 ставови (3) и (4) од овој закон со кој се додава нов член 15-а, а кои се однесуваат на условот за положен психолошки тест и тест за интегритет ќе отпочнат да се применуваат од 1 февруари 2016 година, а одредбите кои се однесуваат на условот за познавање на странски јазик ќе отпочнат да се применуваат од 7 март 2017 година.

Член 12

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR AKADEMINË E SPORTIT**

Neni 1

Në Ligjin për Akademinë e sportit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 115/14), neni 7 ndryshohet si vijon:

"Akademia e sportit mund që veprimtarinë e saj ta ushtrorë edhe jashtë selisë së vet, për çfarë pëlqim jep Qeveria e Republikës së Maqedonisë, me propozim të Ministrisë kompetente për punët nga sfera e arsimit (në tekstin e mëtejshëm: Ministria)."

Neni 2

Në nenin 9 në paragrafin (3) pas fjalës "përkatëse" shtohet fjala "nacionale".

Pas paragrafit (3) shtohen dy paragrafë të rinj (4) dhe (5), si vijojnë:

"(4) Nxënësit në Akademinë e sportit i pushon statusi i nxënësit nëse nuk ka arritur sukses prej më së paku shumë mirë (4) nga lënda zgjedhore trajnim nga sporti i zgjedhor dhe më së paku sukses i përgjithshëm prej 3,5 në fund të vitit shkollor.

(5) Nxënësi nga paragrafi (4) i këtij neni e vazhdon arsimin e vet të mesëm në shkollën tjetër të mesme, në pajtim me Ligjin për arsimin e mesëm."

Neni 3

Në nenin 10 në paragrafët (2) dhe (4) dhe në nenin 11 pas fjalës "përkatëse" shtohet fjala "nacionale".

Neni 4

Në nenin 12 pas paragrafit (1) shtohen dy paragrafë të rinj (2) dhe (3), si vijojnë:

"(2) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, Ministria siguron akomodim në konvikt studentor jashtë vendbanimit të nxënësit dhe për nxënësit për të cilin në vendbanimin e tij realizohet plan mësimor për sport për të cilin nxënësi është regjistruar, edhe atë nëse:

- ka nevojë për trajnime të nxënësit për sportin e zgjedhur,

- nxënësi është anëtar i reprezentacionit sportiv nacional për sportin e zgjedhur dhe/ose

- prindi, përkatësisht tutori gjatë shkollimit të nxënësit, e ndërton vendbanimin, përkatësisht vendqëndrimin.

(3) Mënyrën e realizimit të së drejtës nga paragrafi 1 i këtij neni e përcakton ministria."

Paragrafët (2), (3) dhe (4) bëhen paragrafë (4), (5) dhe (6).

Neni 5

Pas nenit 12 shtohet nen i ri 12-a, si vijon:

"Neni 12-a

(1) Për nxënësin në Akademinë e sportit që ka arritur nga lënda zgjedhore trajnim nga sporti i zgjedhur sukses të shkëlqyeshëm (5) dhe më së paku sukses të përgjithshëm shumë mirë 4 (katër) në fund të vitit shkollor, Ministria siguron bursë mujore, për çka publikon konkurs.

(2) Nxënësi duhet t'i përmbushë kushtet nga paragrafi (1) i këtij neni çdo vit shkollor, që Ministria të vazhdojë t'i japë bursë deri në përfundimin e Akademisë së sportit. Nëse nxënësi nuk i përmbush kushtet Ministria pushon së ndari bursë.

(3) Mënyrën e ndarjes së bursës nga paragrafi (1) i këtij neni dhe kriteret e veçanta për ndarje të tyre i përcakton ministria."

Neni 6

Në nenin 13 fjala "mësimore" zëvendësohet me fjalën "zgjedhore", ndërsa fjalët "pas mësimi praktik" shlyhen.

Neni 7

Në nenin 15 në paragrafët (5) dhe (7) pas fjalës "përkatëse" shtohet fjala "nacionale".

Neni 8

Pas nenit 15 shtohet nen i ri 15-a, si vijon:

"Neni 15-a

(1) Organ udhëheqës në Akademinë e sportit është drejtori.

(2) Drejtori është përgjegjës për legjislacionin në punën dhe për punën materiale-financiare të Akademisë së sportit.

(3) Si drejtor i Akademisë së sportit mund të zgjidhet personi i cili ka së paku arsim të lartë dhe i cili i përmbush kushtet për mësimdhënës ose bashkëpunëtor profesional në shkollën e mesme dhe nëse ka së paku pesë vite përvojë pune në punën edukativo-arsimore, provim profesional për drejtor, në momentin e zgjedhjes me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion kundërvajtës ndalim për ushtrimin e profesionit, veprimtarisë ose detyrës, të ketë certifikatë përkatëse, jo më të vjetër se pesë vite, për njohjen e gjuhës angleze TOEFL IBT - së paku 30 pika, IELTS - së paku 3 pikë, BULATS - së paku 20 pikë ose KET (Cambridge English) - i dhënë - APTIS - së paku niveli A2, të ketë test të dhënë psikologjik dhe test për integritet dhe të ketë Program për zhvillim të Akademisë së sportit.

(4) Drejtor i Akademisë së sportit mund të zgjidhet edhe personi i cili ka së paku arsim të lartë, të ketë së paku pesë vite përvojë pune në profesionin, provim të dhënë për drejtor, në momentin e zgjedhjes me aktvendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i është shqiptuar dënim ose sanksion për kundërvajtje ndalim të ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës, të ketë certifikatë adekuate, jo më të vjetër se pesë vite, për njohjen e gjuhës angleze TOEFL IBT - së paku 30 pikë, IELTS - së paku 3 pikë, BULATS - së paku 20 pikë ose KET (Cambridge English) - i dhënë - APTIS së paku niveli A2, të ketë test të dhënë psikologjik dhe test për integritet dhe të ketë përvojë në menaxhimin me klub sportiv, reprezentacion sportiv nacional, federatë sportive përkatësisht lidhje sportive, të ketë pjesëmarrje në krijimin e dokumenteve strategjike nga sfera e sportit dhe të ketë Program për zhvillim të Akademisë së sportit.

(5) Me përjashtim, nëse nuk ka paraqitur kandidat me provim të dhënë për drejtor, drejtor mund të zgjidhet edhe personi i cili nuk e ka dhënë provimin për drejtor, por është i detyruar që të njëjtin ta japë në afat prej një viti nga dita e zgjedhjes drejtor.

(6) Nëse drejtori i zgjedhor nuk e jep provimin për drejtor në afatin e përcaktuar në paragrafin (5) të këtij neni, i pushon mandati i drejtorit.

(7) Drejtori i Akademisë së sportit zgjidhet dhe shkarkohet nga bordi shkollor, me pëlqim paraprak nga Ministria, në pajtim me Ligjin për arsimin e mesëm.

(8) Mandati i drejtorit zgjat katër vjet, me mundësi edhe për një mandat të njëpasnjëshëm në Akademinë e njëjtë të sportit.

(9) Personit i cili është zgjedhur si drejtor i Akademisë së sportit i pushon marrëdhënia e punës derisa i kryen punët si drejtor i Akademisë së sportit dhe ka të drejtë që në afat prej 15 ditësh pas pushimit të mandatit, të kthehet në punë në shkollë, përkatësisht institucioni ku ka punuar para se të zgjidhet për drejtor për kryerjen e punëve që i përgjigjen llojit dhe shkallës së tij të përgatitjes profesionale.

Neni 9

Nxënësit e regjistruar në paralelet në të cilat realizohet programi eksperimental për futboll, hendboll, basketboll dhe tenis në SHSHFK "Metodija Mitevski Brico" - Shkup, SHMK "Kuzman Shapkarev" - Manastir, SHMK Gjumnazi "Koço Racin" - Veles, SHMK "Gostivar" - Gostivar, SHKHT "Vanço Pitoshevski" - Ohër, SHMK Gjumnazi "Mirçe Acev" - Prilep, SHMK "Kole Nehtenin" - Shtip dhe SHMK "Nikolla Karev" - Strumicë që marrin bursë, do të vazhdojnë të marrin bursë nën kushte të përcaktuara me këtë ligj.

Neni 10

Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të miratohen në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 11

Dispozitat nga neni 8 paragrafët (3) dhe (4) të këtij ligji me të cilin shtohet neni i ri 15-a, ndërsa që kanë të bëjnë me kushtet për testin e dhënë psikologjik dhe testin e integritetit do të fillojnë së zbatuari nga 1 shkurti 2016, ndërsa dispozitat që kanë të bëjnë me kushtin për njohjen e gjuhës së huaj do të fillojnë së zbatuari nga 7 marsi 2017.

Neni 12

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3793.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИЛМСКАТА ДЕЈНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за филмската дејност, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јули 2015 година.

Бр. 08-3433/1
30 јули 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИЛМСКАТА ДЕЈНОСТ

Член 1

Во Законот за филмската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/13, 18/14 и 44/14) во член 3 став (1) алинејата 2 се менува и гласи:

„ - континуирана поддршка на производството на домашни филмови и поддршка на проекти од национален интерес во филмската дејност.“.

Член 2

Во член 4 во алинејата 1 по зборот „филмови“ забирката се брише и се додаваат зборовите „и поддршка на производство на други аудиовизуелни дела.“.

Во алинејата 7 по зборот „Македонија“ се додаваат зборовите „и во странство“.

Член 3

Во член 6 алинејата 5 се брише.

Алинејата 7 која станува алинеја 6 се менува и гласи:

„ - копродукциски филм со малцински финансиски удел на Република Македонија“ е домашен филм во кој учеството на Република Македонија не може да биде повеќе од 20%, но не помалку од 10% во вкупните трошоци за производство на филмот.“.

По алинејата 8 која станува алинеја 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:

„ - проекти од национален интерес во филмската дејност кои се финансираат со средства од Буџетот на Република Македонија се:

1. проекти за производство на домашен долгометражен и краткометражен игран, документарен и анимиран филм и

2. проекти за поддршка на пишување на домашни сценарија, за организирање на домашни фестивали и други филмски манифестации од меѓународен карактер, за дистрибуција на филмови, за развој на кината во Република Македонија, за киноприкажување на филмови, за стручно и професионално усовршување на кадри во областа на филмот, за развој на едукативни програми за унапредување на филмската култура, за поддршка на членството на Република Македонија во меѓународните филмски организации, за поддршка на производство на други аудиовизуелни дела и за поддршка на издавање на публикации од областа на филмската дејност.“.

Член 4

Во член 9 ставот (5) се брише.

Член 5

Во член 11 во ставот (3) зборовите „членот 10“ се заменуваат со зборовите „членовите 4 и 10“.

Член 6

Во член 13 по ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

„(3) Доколку правните лица од член 12 став (1) алинеи од 1 до 7 од овој закон не ги достават податоците од член 13 став (1) од овој закон, до Агенцијата во рокот утврден во став (1) на овој член, висината на надоместокот ја утврдува Агенцијата врз основа на податоци добиени од Централниот регистар на Република Македонија. за вкупниот годишен приход на правните лица од член 12 став (1) алинеи од 1 до 7 на овој закон, остварен во претходната година, за што им издава решение.“.

Ставовите (3), (4), (5) и (6) стануваат ставови (4), (5), (6) и (7).

Член 7

Во член 18 став (1) по алинејата 5 се додаваат две нови алинеи 6 и 7 кои гласат:

„- ги извршува одлуките на Управниот одбор,
- носи решенија, упатства, планови, програми и други акти за кои е овластен со закон.“

Член 8

Во член 22 став (3) во алинејата 1 зборот „конкурсот“ се заменува со зборот „конкурсите“, а зборовите „став (1)“ се бришат.

Во алинејата 2 зборот „конкурсот“ се заменува со зборот „конкурсите“ и зборовите „став (1)“ се бришат.

Алинејата 4 се брише.

Член 9

Во член 23 ставот (1) се менува и гласи:

„ За евалуација на проектите доставени на конкурсот од член 25 од овој закон, директорот на Агенцијата именува филмски рецензенти.“

Во став (2) во алинејата 1 зборовите „став (1)“ се бришат.

Во алинејата 3 зборот „конкурсот“ се заменува со зборот „конкурсите“, зборовите „став (1)“ се бришат, а сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка.

Алинејата 4 се брише.

Член 10

Во член 25 став (1) зборовите „долгометражен или краткометражен игран филм, за документарен и за анимаиран“ се заменуваат со зборовите „долгометражен и краткометражен игран, документарен и анимиран“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„За финансирање на проектите од член 6 алинеја 8 точка 2 на овој закон, Агенцијата во текот на годината објавува конкурси.“

Во ставот (4) во алинеја 3 зборовите „и мерила“ се бришат.

Член 11

Во член 26 став (2) во алинејата 2 по зборовите „филмскиот проект“ се додаваат зборовите „со исклучок на копродукциски филм со малцински финансиски удел на Република Македонија, каде минимумот на сопствено учество на филмскиот продуцент од Република Македонија е во износ од 4% од средствата добиени од Агенцијата“.

Во став (3) во алинејата 1 сврзникот „или“ се заменува со сврзникот „и“.

Член 12

Во член 28 по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:

„(2) По исклучок од став (1) на овој член, мерилата од став (1) на овој член не се применуваат на копродукциски филм со малцински финансиски удел на Република Македонија и на филмски проекти кои на конкурсот за финансирање на филмски проекти од национален интерес на Агенцијата, добиле средства во износ помал од 5.000.000,00 денари.“

Ставот (2) станува став (3).

Член 13

Во член 37 по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:

„(2) По исклучок од став (1) на овој член, најмалку 80 % од средствата доделени од Агенцијата, за финансирање на копродукциски филм со малцински финансиски удел на Република Македонија, мора да се трошат во Република Македонија.“

Член 14

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR VEPRIMTARI FILMIKE

Neni 1

Në Ligjin për veprimtari filmike ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 82/13, 18/14 dhe 44/14), në nenin 3 paragrafi (1) alineja 2 ndryshohet si vijon:

"- mbështetja e vazhdueshme e prodhimit të filmave vendore dhe mbështetje të projekteve me interes nacional në veprimtarinë filmike,".

Neni 2

Në nenin 4 në alinenë 1 pas fjalës "filma" presja shlyhet dhe shtohen fjalët: "dhe mbështetje e prodhimit të veprave tjera audiovizuale,".

Në alinenë 7 pas fjalës "Maqedonia" shtohen fjalët: "dhe jashtë vendit".

Neni 3

Në nenin 6 alineja 5 shlyhet.

Alineja 7 e cila bëhet aline 6 ndryshohet si vijon:

"-filmi i koproduksionit me pjesëmarrje financiare minoritare në Republikën e Maqedonisë" është film vendor në të cilin pjesëmarrja e Republikës së Maqedonisë nuk mund të jetë më shumë se 20%, por jo më pak se 10% në shpenzimet e përgjithshme për prodhimin e filmit,".

Pas alinesë 8 e cila bëhet aline 7 shtohet aline e re 8 si vijon:

"- projekte me interes nacional në veprimtarinë filmike të cilat financohen me mjete nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë janë:

1. projekte për prodhimin e filmit artistik, dokumentar dhe të animuar me metrazh të gjatë dhe me metrazh të shkurtër dhe

2. projekte për mbështetje të shkruarit të skenarëve vendore, për organizimin e festivaleve vendore dhe manifestimeve tjera filmike të karakterit ndërkombëtar, për distribuimin e filmave, për zhvillim të kinemave në Republikën e Maqedonisë, për paraqitjen e filmave në kinema, për përsosje profesionale të kadrove në sferën e filmit, për zhvillimin e programeve edukative për avancim të kulturës filmike, për mbështetjen e anëtarësisë së Republikës së Maqedonisë në organizatat filmike ndërkombëtare, për mbështetjen e prodhimit të veprave tjera audiovizuale dhe për mbështetjen e lëshimit të botimeve nga sfera e veprimtarisë filmike,".

Neni 4

Në nenin 9 paragrafi (5) shlyhet.

Neni 5

Në nenin 11 në paragrafin (3) fjalët: "neni 10" zëvendësohen me fjalët: "nenet 4 dhe 10".

Neni 6

Në nenin 13 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3) si vijon:

"(3) Nëse personat juridikë nga neni 12 paragrafi (1) alinetë nga 1 deri në 7 të këtij ligji nuk i dorëzojnë të dhënat nga neni 13 paragrafi (1) nga ky ligj, në Agjencinë në afatin e përcaktuar në paragrafin (1) të këtij neni, lartësinë e kompensimit e përcakton Agjencia në bazë të të dhënave të marra nga Regjistri qendror i Republikës së Maqedonisë për të hyrat e përgjithshme vjetore të personave juridikë nga neni 12 paragrafi (1) alineja 1 deri 7 e këtij ligji, të realizuara në vitin paraprak, për çka u lëshon aktvendim.“

Paragrafët (3), (4), (5) dhe (6) bëhen paragrafë (4), (5), (6) dhe (7).

Neni 7

Në nenin 18 paragrafi (1) pas alinesë 5 shtohen dy aline të reja 6 dhe 7 si vijojnë:

- i zbaton vendimet e Bordit Drejtues.
- miraton aktvendime, udhëzime, plane, programe dhe akte tjera për të cilat është i autorizuar me ligj."

Neni 8

Në nenin 22 paragrafi (3) në alinenë 1 fjala "konkursi" zëvendësohet me fjalën "konkurset", ndërsa fjalët: "paragrafi (1)" shlyhen.

Në alinenë 2 fjala "konkursi" zëvendësohet me fjalën "konkurset" dhe fjalët: "paragrafi (1)" shlyhen.

Alineja 4 shlyhet.

Neni 9

Në nenin 23 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
"Për evaluimin e projekteve të dorëzuar në konkursin nga neni 25 i këtij ligji, drejtori i Agjencisë emëron recensentë filmikë."

Në paragrafin (2) në alinenë 1 fjalët: "paragrafi (1)" shlyhen.

Në alinenë 3 fjala "konkursi" zëvendësohet me fjalën "konkurset" dhe fjalët: "paragrafi (1)" shlyhen, ndërsa lidhëza "dhe" në fund të fjalisë zëvendësohet me pikë.

Alineja 4 shlyhet.

Neni 10

Në nenin 25 paragrafi (1) fjalët: "film artistik me metrazh të gjatë dhe me metrazh të shkurtër, për dokumentar dhe të animuar" zëvendësohen me fjalët: "artistik, dokumentar dhe të animuar me metrazh të gjatë dhe me metrazh të shkurtër".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Për financimin e projekteve nga neni 6 alineja 8 pika 2 e këtij ligji, Agjencia gjatë vitit shpall konkurse."

Në paragrafin (4) në alinenë 3 fjalët: "dhe matës" shlyhen.

Neni 11

Në nenin 26 paragrafi (2) në alinenë 2 pas fjalëve: "projekti filmik" shtohen fjalët: "me përjashtim të filmit të koproduksionit me pjesëmarrje financiare minoritare të Republikës së Maqedonisë, ku minimumi i pjesëmarrjes personale të producentit filmik nga Republika e Maqedonisë është në shumë prej 4% të mjeteve të marra nga Agjencia".

Në paragrafin (3) në alinenë 1 lidhëza "ose" zëvendësohet me lidhëzën "dhe".

Neni 12

Në nenin 28 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2) si vijon:

"(2) Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni, kriteret nga paragrafi (1) i këtij neni nuk aplikohen te filmat e koproduksionit me pjesëmarrje financiare minoritare të Republikës së Maqedonisë dhe projektet filmike të cilat në konkursin për financim të projekteve filmike me interes nacional të Agjencisë, kanë marrë mjete në shumë më të vogël se 5.000.000,00 denarë."

Paragrafi (2) bëhet paragraf (3).

Neni 13

Në nenin 37 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2) si vijon:

"(2) Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni, më së paku 80% të mjeteve të ndara nga Agjencia, për financim të filmit të koproduksionit me pjesëmarrje financiare minoritare të Republikës së Maqedonisë, doemos duhet të shpenzohen në Republikën e Maqedonisë."

Neni 14

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3794.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јули 2015 година.

Бр. 08-3434/1
30 јули 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ

Член 1

Во Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14 и 124/15) во членот 3 во ставот (1) по зборовите "заштитен крајбрежен појас на вештачки езера и речни корита," се додаваат зборовите "бесправните објекти со намена домување во станбени куќи согласно Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање кои се изградени во заштитен крајбрежен појас на природни езера,".

Член 2

Во членот 6 во ставот (10) по зборовите "заштитен крајбрежен појас на вештачки езера и речни корита," се додаваат зборовите "како и бесправен објект со намена домување во станбени куќи согласно Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање кој е изграден во заштитен крајбрежен појас на природни езера,".

Член 3

Во членот 12 во ставот (2) по зборовите "сообраќајна инфраструктура" се става запирка и се додаваат зборовите "за бесправните објекти со намена домување во станбени куќи согласно Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање кои се изградени во заштитен крајбрежен појас на природни езера,".

Член 4

Во членот 18 по ставот (8) се додава нов став (9) кој гласи:

"(9) Ставот (1) на овој член не се применува во случаите кога бесправниот објект кој е изграден во заштитен крајбрежен појас на природни езера е со намена домување во станбени куќи согласно Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање."

Член 5

Во членот 21 во ставот (1) по зборовите "заштитен крајбрежен појас на вештачки езера и речни корита," се додаваат зборовите "бесправните објекти со намена домување во станбени куќи согласно Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање кои се изградени во заштитен крајбрежен појас на природни езера,".

Ставот (8) се менува и гласи:

"Решението за утврдување на правен статус на бесправните објекти од значење за Републиката, бесправните објекти од локално значење, бесправните објекти на здравствени установи за примарна, секундарна и терцијална здравствена заштита, линиските инфраструктурни објекти и електронските комуникациски мрежи и средства, кое е правосилно и извршно, надлежниот орган од став (2) на овој член, по службена должност го доставува до Агенцијата за катастар за недвижности, во електронска форма."

Член 6

За предметите за кои до денот на отпочнување со примена на овој закон е донесено решение за одбивање на барањето за утврдување на правен статус на бесправен објект изграден на земјиште на кое согласно важечката урбанистичко-планска документација е предвидена изградба на сообраќајна инфраструктура поради донесена одлука на Советот на општината односно Советот на општината во градот Скопје или Советот на Градот Скопје со која е утврдено дека нема да се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајната инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, како и решение за одбивање на барањето за утврдување на правен статус на бесправен објект со намена домување во станбени куќи согласно Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање кој е изграден во заштитен крајбрежен појас на природни езера поради доставување на негативно мислење од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање согласно член 18 став (1) од Законот за постапување за бесправно изградени објекти ("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14 и 124/15), надлежниот орган кој го донел решението е должен по службена должност да го поништи решението за одбивање на барањето за утврдување на правен статус и да ја продолжи постапката за утврдување на правен статус на предметниот објект согласно одредбите на овој закон, доколку објектот за кој е донесено решение за одбивање на барањето за утврдување на правен статус не е отстранет до денот на отпочнување со примена на овој закон.

Член 7

Одредбата од членот 23 став (1) од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14 и 124/15) не се применува за бесправните објекти изградени на земјиште на кое согласно важечката урбанистичко-планска документација е предвидена изградба на сообраќајна инфраструктура за кои при утврдувањето на правниот статус не е донесена одлука од страна на Советот на општината односно Советот на општината во Градот Скопје и Советот на Градот Скопје со која е утврдено дека ќе се изврши промена на трасата на сообраќајната инфраструктура или инфраструктурата нема да се предвиди, за бесправните објекти кои се изградени во заштитен крајбрежен појас на вештачки езера и речни корита и за бесправните објекти со намена домување во станбени куќи согласно Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање кои се изградени во заштитен крајбрежен појас на природни езера.

Член 8

Започнатите постапки за утврдување на правен статус на бесправен објект ќе продолжат согласно одредбите од овој закон.

Член 9

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за постапување со бесправно изградени објекти.

Член 10

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 август 2015 година.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR VEPRIM ME OBJEKTE TË NDËRTUARA PA LEJE

Neni 1

Në Ligjin për veprim me objekte të ndërtuara pa leje ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14 dhe 124/15) në nenin 3 në paragrafin (1) pas fjalëve: "brezi mbrojtës i bregut në liqenet artificiale dhe shtretërit e lumenjve," shtohen fjalët: "objektet pa leje me dedikim për banim në shtëpitë banesore në pajtim me Rregulloren për standardet dhe normativat për planifikim urbanistik që janë ndërtuar në brezin mbrojtës të bregut në liqenet natyrore,".

Neni 2

Në nenin 6 në paragrafin (10) pas fjalëve: "brezi mbrojtës i bregut në liqenet artificiale dhe shtretërit e lumenjve" shtohen fjalët: "si dhe objektet pa leje me dedikim për banim në shtëpitë banesore në pajtim me Rregulloren për standardet dhe normativat për planifikim urbanistik që është ndërtuar në brezin mbrojtës të bregut në liqenet natyrore,".

Neni 3

Në nenin 12 në paragrafin (2) pas fjalëve: "infrastruktura e komunikacionit" vihet presje dhe shtohen fjalët: "për objektet pa leje me dedikim për banim në shtëpitë banesore në pajtim me Rregulloren për standardet dhe normativat për planifikim urbanistik që janë ndërtuar në brezin mbrojtës të bregut në liqenet natyrore,".

Neni 4

Në nenin 18 pas paragrafit (8) shtohet paragraf i ri (9) si vijon:

"(9) Paragrafi (1) i këtij neni nuk zbatohet në rastet kur objektet pa leje që është ndërtuar në brezin mbrojtës të bregut në liqenet natyrore është me dedikim për banim në shtëpitë banesore në pajtim me Rregulloren për standardet dhe normativat për planifikim urbanistik."

Neni 5

Në nenin 21 në paragrafin (1) pas fjalëve: "brezi mbrojtës i bregut në liqenet artificiale dhe shtretërit e lumenjve" shtohen fjalët: "objektet pa leje me dedikim për banim në shtëpitë banesore në pajtim me Rregulloren për standardet dhe normativat për planifikim urbanistik që janë ndërtuar në brezin mbrojtës të bregut në liqenet natyrore,".

Paragrafi (8) ndryshohet si vijon:

"Aktvendimi për përcaktimin e statusit juridik të objekteve pa leje me rëndësi për Republikën, objektet pa leje me rëndësi lokale, objektet pa leje të institucioneve shëndetësore për mbrojtjen shëndetësore primare, sekondare dhe terciare, objektet infrastrukturore në linjë

dhe rrjetet dhe mjetet komunikuese elektronike, që është i plotfuqishëm dhe ekzekutiv, organi kompetent nga paragrafi (2) i këtij neni, me detyrë zyrtare e dorëzon te Agjencia e Kadastrës së Patundshmërive, në formë elektronike."

Neni 6

Për lëndët për të cilat deri në ditën e fillimit me zbatim të këtij ligji është miratuar aktvendim për refuzimin e kërkesës për përcaktimin e statusit juridik të objektit pa leje të ndërtuar në tokën në të cilën në pajtim me dokumentacionin e vlefshëm të planit urbanistik parashihet ndërtimi i infrastrukturës së komunikacionit për shkak të vendimit të miratuar të Këshillit të komunës, përkatësisht Këshillit të Komunës në Qytetin e Shkupit apo Këshilli i Qytetit të Shkupit me të cilën përcaktohet se nuk do të miratohet dokumentacioni i planit urbanistik me të cilën do të bëhet ndryshimi i trasesë së infrastrukturës së komunikacionit apo infrastruktura nuk do të parashihet, si dhe aktvendimi për refuzimin e kërkesës për përcaktimin e statusit juridik të objektit pa leje me dedikim për banim në shtëpitë banesore në pajtim me Rregulloren për standardet dhe normativat e planifikimit urbanistik që është ndërtuar në brezin mbrojtës të bregut në liqenet natyrore për shkak të dorëzimit të mendimit negativ nga Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor në pajtim me nenin 18 paragrafi (1) të Ligjit për veprim me objekte të ndërtuara pa leje ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 233/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14 dhe 124/15), organi kompetent që e ka miratuar aktvendimin detyrohet me detyrë zyrtare ta anulojë aktvendimin për refuzimin e kërkesës për përcaktimin e statusit juridik dhe ta vazhdojë procedurën për përcaktimin e statusit juridik të objektit në fjalë në pajtim me dispozitat e këtij ligji, nëse objekti për të cilën është miratuar aktvendimi për refuzimin e kërkesës për përcaktimin e statusit juridik nuk është mënjeluar deri në ditën e fillimit me zbatimin e këtij ligji.

Neni 7

Dispozita nga neni 23 paragrafi (1) të Ligjit për veprim me objekte të ndërtuara pa leje ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14 dhe 124/15) nuk zbatohet për objektet pa leje të ndërtuara në tokën në të cilën në pajtim me dokumentacionin e vlefshëm të planit urbanistik parashihet ndërtimi i infrastrukturës së komunikacionit për të cilat gjatë përcaktimit të statusit juridik nuk është miratuar vendimi nga Këshilli i komunës, përkatësisht Këshilli i komunës në Qytetin e Shkupit dhe Këshilli i Qytetit të Shkupit me të cilën përcaktohet se do të bëhet ndryshimi i trasesë së infrastrukturës së komunikacionit apo infrastruktura nuk do të parashihet, për objektet pa leje që janë ndërtuar në brezin mbrojtës të bregut në liqenet artificiale dhe shtretërit e lumenjve dhe për objektet pa leje me dedikim për banim në shtëpitë banesore në pajtim me Rregulloren për standardet dhe normativat për planifikim urbanistik që janë ndërtuar në brezin mbrojtës të bregut në liqenet natyrore.

Neni 8

Procedurat e filluara për përcaktimin e statusit juridik të objektit pa leje do të vazhdojnë në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

Neni 9

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për veprim me objekte të ndërtuara pa leje.

Neni 10

Ky ligj hyn në fuqi me ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", kurse do të fillojë të zbatohet prej 1 gushtit 2015.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

3795.

Врз основа на член 14 став (27) од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/14, 43/14, 130/14, 180/14 и 78/15), министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВКЛУЧУВАЊЕ И РАБОТА НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА ВО РАБОТАТА НА СОВЕТОТ ПРИ ОДЛУЧУВАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ

Член 1

Во Правилникот за начинот на вклучување и работа на стручните лица во работата на Советот при одлучување за давање на согласност („Службен весник на Република Македонија“ број 72/14), во членот 2 став (4) се брише.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-11070/1
22 јули 2015 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3796.

Врз основа на член 14 став (34) од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/14, 43/14, 130/14, 180/14 и 78/15), министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ И БРИШЕЊЕ НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА

Член 1

Во правилникот за начинот на водење на Регистарот на запишување и бришење на стручните лица („Службен весник на Република Македонија“, број 72/14), членот 6 се менува и гласи:

„(1) Податоците во досието од Регистарот може да се изменат и ажурираат според пријавените промени од страна на стручното лице.

(2) Стручното лице треба да го извести Советот за секоја промена на условите под кои е запишан во Регистарот во рок од три дена од денот на настанување на промената.

(3) Доколку стручното лице не го извести Советот согласно став (2) од овој член, Советот може да го избрише од Регистарот.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-11071/2
22 јули 2015 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3797.

Врз основа на член 14 став (25) од Законот за јавни-те набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/14, 43/14, 130/14, 180/14 и 78/15), министерот за финансии донесе

**ТАРИФНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА ВИСИНАТА
НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ДАДЕНО СТРУЧНО
МИСЛЕЊЕ**

Член 1

Во Тарифникот за висината на надоместокот за дадено стручно мислење („Службен весник на Република Македонија, број 97/14), членот 2 се менува и гласи:

„Надоместокот за даденото стручно мислење изнесува:

Вид на стручно мислење	Проценета вредност на постапката без ДДВ (во евра)	Износ во денари
Стручно мислење за оправданоста за оформување дел од повеќе ставки кај лекови, медицински помагала и/или потрошен материјал	До 5.000	1.400
	5.001 -20.000	2.100
	20.001-130.000	3.150
	130.001-500.000	4.200
	Над 500.000	6.300
Стручно мислење за оправданост на карактеристиките во техничките спецификации за поединечен дел за јавна набавка на стоки	До 5.000	1.400
	5.001 -20.000	2.100
	20.001-130.000	3.150
	130.001-500.000	4.200
	Над 500.000	6.300
Стручно мислење за оправданост на користење на критериуми за утврдување на способност	До 5.000	1.400
	5.001 -20.000	2.100
	20.001-130.000	3.150
	130.001-500.000	4.200
	Над 500.000	6.300
Стручно мислење за оправданост на користење на критериуми за утврдување на способност кај јавно приватно партнерство	До 5.000	1.400
	5.001 -20.000	2.100
	20.001-130.000	3.150
	130.001-500.000	4.200
	Над 500.000	6.300
Стручно мислење за користење на барањата во техничките спецификации за поединечен дел при доделување на рамковна спогодба	До 5.000	1.400
	5.001 -20.000	2.100
	20.001-130.000	3.150
	130.001-500.000	4.200
	Над 500.000	6.300

Стручно мислење за користење на критериуми за утврдување на способност при доделување на рамковна спогодба	До 5.000	1.400
	5.001 -20.000	2.100
	20.001-130.000	3.150
	130.001-500.000	4.200
	Над 500.000	6.300
Стручно мислење за користење на постапка со преговарање без објавување на оглас по две неуспешно спроведени постапки	До 5.000	1.400
	5.001 -20.000	2.100
	20.001-130.000	3.150
	130.001-500.000	4.200
	Над 500.000	6.300
Стручно мислење за користење на постапка со преговарање без објавување на оглас за дополнителни услуги	До 5.000	1.400
	5.001 -20.000	2.100
	20.001-130.000	3.150
	130.001-500.000	4.200
	Над 500.000	6.300
Стручно мислење за користење на постапка со преговарање без објавување на оглас за дополнителни работи	До 5.000	1.750
	5.001 -20.000	2.450
	20.001-130.000	3.500
	130.001-500.000	4.900
	Над 500.000	7.000
Стручно мислење за склучување на рамковна спогодба со помалку од 7 (седум) економски оператори	До 5.000	1.400
	5.001 -20.000	2.100
	20.001-130.000	3.150
	130.001-500.000	4.200
	Над 500.000	6.300
Стручно мислење за оправданост од користење на критериумот економски најповолна понуда	До 5.000	1.400
	5.001 -20.000	2.100
	20.001-130.000	3.150
	130.001-500.000	4.200
	Над 500.000	6.300
Стручно мислење за останати барања по соодветен правен основ	До 5.000	1.750
	5.001 -20.000	2.450
	20.001-130.000	3.500
	130.001-500.000	4.900
	Над 500.000	7.000

Член 2

Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-11072/1
22 јули 2015 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

3798.

Врз основа на член 27 став 3 од Законот за земјоделското земјиште (“Службен весник на Република Македонија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15 и 98/15), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ КОЕ МОЖЕ ДА СЕ ДАДЕ ВО ЗАКУП И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГОЛЕМИНАТА НА ПОВРШИНАТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ КОЕ МОЖЕ ДА СЕ ДАДЕ ВО ЗАКУП

Член 1

Во Правилникот за поблиските критериуми за избор на најповолен понудувач на земјоделско земјиште во државна сопственост кое може да се даде во закуп и определување на големината на површината на земјоделското земјиште кое може да се даде под закуп (“Службен весник на Република Македонија” бр.12/08, 26/12, 2/13, 158/13, 110/15 и 120/15), во членот 3 став 1 во алинејата 1 бројот “40” се заменува со бројот “65”.

Во алинејата 3 бројот “20” се заменува со бројот “10”.

Алинејата 4 се брише.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.22-8401/3
31 јули 2015 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р **Михаил Цветков**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

3799.

Врз основа на член 57 став 9 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 112/14, 166/14, 44/15 и 97/15), министерот за транспорт и врски донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОТРЕБНАТА ОПРЕМА И НАЧИНОТ НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КАТЕГОРИЈАТА НА АВТОБУСКИТЕ СТАНИЦИ

Член 1

Во Правилникот за потребната опрема и начинот на определување на категоријата на автобуските станици („Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/13, 132/13 и 20/15) во членот 4 по зборот „површини“ се става точка, а зборовите „и работното време“ се бришат.

Член 2

Во членот 6 по зборот „функционирање“ се става точка, а зборовите „и работното време“ се бришат.

Член 3

Во членот 7 по зборот „опремата“ запирката се заменува со сврзникот „и“, а зборовите „и работното време“ се бришат.

Член 4

Во Прилогот кој е составен дел на правилникот точката 4 се брише.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 01-11303
28 јули 2015 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Владо Мисајловски, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3800.

Врз основа на член 49 од Законот за преземање на акционерските друштва „Службен весник на Република Македонија“ бр. 69/2013, 188/2013 и 166/2014), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден 20.7.2015 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува за успешна понудата за преземање на акции издадени од Жито Караорман АД Кичево дадена од Сретен Миладиноски.

2. Се задолжува понудувачот од точка 1, ова Решение да го објави на начин како што е објавена понудата за преземање.

3. Жалбата изјавена против ова Решение не го одложува неговото извршување.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 број 10-108
20 јули 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател
м-р **Елизабета Чингаровска с.р.**

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3801.

Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за Народната банка на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.158/10, 123/12 и 43/14), член 40 став 3 и член 14 став 3 и став 6 од Зако-

нот за девизното работење ("Службен весник на Република Македонија" бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11, 188/13 и 97/15) и врз основа на точка 9 од Одлуката за начинот и постапката на известување за трансакции со нерезиденти ("Службен весник на Република Македонија" бр.87/14), гувернерот на Народната банка на Република Македонија донесе

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СОСТОЈБАТА И ПРОМЕНИТЕ НА ВЛОЖУВАЊАТА НА РЕЗИДЕНТИТЕ ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА СТРАНСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИ

1. Во Упатството за начинот и постапката за известување за состојбата и промените на вложувањата на резидентите во хартии од вредност на странските финансиски пазари („Службен весник на Република Македонија“ бр. 108/14) во точка 7 по ставот 1, се додава нов став 2 кој гласи:

"Хартиите од вредност кои немаат ИСИН код се идентификуваат со ознаката којашто ја користи известувачот во својата евиденција. "

2. Во точка 9 став 3 алинејата 2 се менува и гласи:

"- Во полето 2.2. „Код ИСИН на х.в.“ се пишува меѓународниот број за идентификација на хартијата од вредност. Доколку полето 2.1 „Вид на ознаката на х.в.“ се обележи со шифрата 2 - хартија од вредност издадена без код ИСИН, во полето 2.2 се пишува ознаката којашто известувачот ја користи во својата евиденција за идентификација на хартијата од вредност.“

3. Во точка 10 став 3 алинејата 2 се менува и гласи:

"- Во полето 2.2. „Код ИСИН на х.в.“ се пишува меѓународниот број за идентификација на хартијата од вредност. Доколку полето 2.1 „Вид на ознаката на х.в.“ се обележи со шифрата 2 - хартија од вредност издадена без код ИСИН, во полето 2.2 се пишува ознаката којашто известувачот ја користи во својата евиденција за идентификација на хартијата од вредност.“

4. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

У. Бр. 25770
23 јули 2015 година
Скопје

Гувернер,
Димитар Богов, с.р.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

3802.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 33/15) и член 26 од Правилникот за цени на топлинска енергија и системски услуги („Службен весник на РМ“ бр. 28/13, 32/15 и 126/15), на седницата одржана на 31 јули 2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД, РЕГУЛИРАНА ПРОСЕЧНА ЦЕНА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА 2015 ГОДИНА НА АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ – ПОДРУЖНИЦА ЕНЕРГЕТИКА СКОПЈЕ

1. Регулираниот максимален приход за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за 2015 година, што ја испорачува АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје на тарифните потрошувачи приклучени на дистрибутивната мрежа се определува да изнесува 247.258.799 денари.

2. Регулираната просечна цена за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за регулираната 2015 година, што ја испорачува АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје на тарифните потрошувачи приклучени на дистрибутивната мрежа се определува да изнесува 4,2739 ден/kWh.

3. Се одобруваат следните тарифни ставови за продажба на топлинска енергија за греење на тарифните потрошувачи на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје од 1.8.2015 година:

Реден број	Група на корисник	Единица мерка	Цена од 01.08.2015 година
I. СТАНБЕН ПРОСТОР			
а)	Паушална наплата		
а/1	На 12 месечни рати	м ²	38,58
а/2	На 6 месечни рати	м ²	77,16
б)	Наплата со мерач		
б/1	Топлинска моќност	MW	734.778,83
б/2	Испорачана енергија	MWh	2.428,40
II. ДЕЛОВЕН ПРОСТОР			
а)	Паушална наплата		
а/1	На 6 месечни рати	м ²	140,30
б)	Наплата со мерач		
б/1	Топлинска моќност	MW	1.001.573,12
б/2	Испорачана енергија	MWh	3.876,75
III. УЧИЛИШТА ОД ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ			
а)	Паушална наплата		
а/1	На 6 месечни рати	м ²	77,15
б)	Наплата со мерач		
б/1	Топлинска моќност	MW	751.512,22
б/2	Испорачана енергија	MWh	2.921,53

4. Жалбата изјавена против оваа Одлука, не го одлага нејзиното извршување.

5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 август 2015 година.

УП1 Бр. 08-52/14

31 јули 2015 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.

3803.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15), член 15 од Правилникот за цени на електрична енергија за снабдување во краен случај („Службен весник на РМ“ бр.97/12), како и врз основа на Тарифниот систем за продажба на електрична енергија на мали потрошувачи приклучени на дистрибутивниот систем во сопственост на АД ЕЛЕМ – Скопје („Сл. весник на РМ“ бр. 113/14 и 177/14), постапувајќи по Барањето за утврдување на регулиран максимален приход, просечна цена како и цени за пресметковни елементи за вршење на регулирана енергетска дејност снабдување во краен случај со електрична енергија на АД ЕЛЕМ – СКОПЈЕ, подружница Енергетика за 2015 година со бр. 02-3256/2 од 14.5.2015 година заведено под број УП1 бр.08 – 53/15 од 14.5.2015 година, на седницата одржана на 31 јули 2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД, ПРОСЕЧНА ЦЕНА КАКО И ЦЕНИ ЗА ПРЕСМЕТКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ ВО КРАЕН СЛУЧАЈ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА АД ЕЛЕМ – СКОПЈЕ, ПОДРУЖНИЦА ЕНЕРГЕТИКА, ЗА 2015 ГОДИНА

1. На АД ЕЛЕМ – СКОПЈЕ, подружница Енергетика, за 2015 година, се одобрува регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност снабдување во краен случај со електрична енергија да изнесува 15.808.786 денари, за испорачани 3.231.086 kWh електрична енергија.

2. Просечната продажна цена на електрична енергија по која АД ЕЛЕМ – СКОПЈЕ, подружница Енергетика, ги снабдува потрошувачите за 2015 година од:

- категоријата на потрошувачи приклучени на 6kV и 35 kV напонско ниво се утврдува да изнесува 4,3162 денари за kWh електрична енергија, и

- категоријата на тарифни потрошувачи приклучени на 0,4 kV напонско ниво се утврдува да изнесува 5,1144 денари за kWh електрична енергија.

3. Во согласност со точка 1 и точка 2 од оваа Одлука, цените на пресметковните елементи врз основа на кои потрошувачите ја плаќаат испорачаната електрична енергија се утврдуваат да изнесуваат:

Пресметковен елемент	Единица	Време на испорака на електрична енергија во текот на денот	Цени за пресметковни елементи (денари)		
			Категорија на потрошувачи приклучени на 6kV и 35 kV напонско ниво	Категорија на потрошувачи приклучени на 0,4 kV напонско ниво	
				Прв тарифен степен	Втор тарифен степен
Активна моќност	kW		703,60	810,47	(*)
активна електрична енергија	kWh	ВДО	2,95	3,88	5,11
		НДО	1,45	1,91	
прекумерно превземена реактивна електрична енергија	kvarh	ВДО	0,66	0,97	1,79
		НДО	0,40	0,50	(*)

4. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 август 2015 година.

УП1 Бр. 08-53/15
31 јули 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3804.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и член 19 од Правилникот за начин и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија („Сл.весник на РМ“ бр.21/11, 168/11 и 135/12), како и врз основа на Тарифниот систем за дистрибуција на електрична енергија за потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем во сопственост на АД ЕЛЕМ – Скопје („Службен весник на РМ“ бр.27/12 и 113/14) постапувајќи по Барањето за утврдување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулирана дејност дистрибуција на електрична енергија на АД ЕЛЕМ – Скопје, подружница Енергетика, број УП1 бр.08 – 54/15 со датум 14.5.2015, на седницата одржана на 31 јули 2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД, РЕГУЛИРАНА ПРОСЕЧНА ТАРИФА И ТАРИФИ ЗА ПРЕСМЕТКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА 2015 ГОДИНА, КАКО И ОСНОВЕН ПРИХОД ЗА 2015, 2016 И 2017 ГОДИНА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА АД ЕЛЕМ СКОПЈЕ, ПОДРУЖНИЦА ЕНЕРГЕТИКА

1. На АД ЕЛЕМ – Скопје, подружница “Енергетика“ се одобрува основниот приход (BR) за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија да изнесува:

- 64.203.696 денари, за 2015 година;
- 62.847.862 денари, за 2016 година;

- 61.520.660 денари, за 2017 година.

2. Се одобрува регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија за 2015 година да изнесува 77.545.848 денари.

3. Регулираната просечна тарифа за вршење на дејноста наведена во точка 2 од оваа Одлука, за 2015 година се утврдува да изнесува 0,3240 ден/kWh за планирана испорака на 239.308.636 kWh електрична енергија за потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем.

4. Во согласност со регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија утврден со точка 3 од оваа Одлука, и тарифите за пресметковни елементи за пренос на електрична енергија за 2015 година утврдени со Одлука за одобрување на основен приход за 2015, 2016 и 2017 година, регулиран максимален приход за 2015 година и регулирана просечна тарифа за 2015 година за вршење на регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Македонија АД МЕПСО – Скопје, тарифите за пресметковните елементи за категориите на потрошувачи, врз основа на кои АД ЕЛЕМ – Скопје, подружница “Енергетика, како вршител на енергетската дејност дистрибуција на електрична енергија, им го фактурира надоместокот за користење на дистрибутивниот систем, изнесуваат:

Пресметковен елемент	Единица	Тарифи за пресметковни елементи (без вклучена тарифа за пренос на електрична енергија)		
		категија на потрошувачи		
		висок напон (HV)	среден напон (MV)	низок напон (LV)
Врвна активна моќност	ден/kW	24,8589	118,1713	*
активна електрична енергија	ден/kWh	0,0176	0,0672	1,3989
Прекумерно превземена реактивна електрична енергија	ден/kvarh	0,0070	0,0269	0,5596

Пресметковен елемент	Единица	Тарифи за пресметковни елементи (со вклучена тарифа за пренос на електрична енергија)		
		категија на потрошувачи		
		висок напон (HV)	среден напон (MV)	низок напон (LV)
Врвна активна моќност	ден/kW	36,5073	129,8198	*
активна електрична енергија	ден/kWh	0,2409	0,2905	1,6222
Прекумерно превземена реактивна електрична енергија	ден/kvarh	0,0964	0,1162	0,6489

5. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 август 2015 година.

УП1 Бр. 08-54/15

31 јули 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3805.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14, 151/14 и 33/15) и член 3 став 1, 2 и 3 од Правилникот за цени на топлинска енергија и системски услуги („Службен весник на РМ“ бр. 28/13 и 32/15), на седницата одржана на 31 Јули 2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД ЗА ДЕЈНОСТИТЕ ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА 2014 ГОДИНА НА ДРУШТВО ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ПАРЕА И ТОПЛА ВОДА СКОПЈЕ СЕВЕР АД - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа Одлука се продолжува важноста и примената на следната одлука:

1. Одлуката за утврдување на регулиран максимален приход за дејностите производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови

за 2014 година на Друштво за снабдување со пареа и топла вода СКОПЈЕ СЕВЕР АД – Скопје, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 114/14).

Член 2

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 август 2015 година.

УП1 Бр. 08-65/15
31 јули 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3806.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и член 26 од Правилникот за цени на топлинска енергија и системски услуги („Службен весник на РМ“ бр.28/13, 32/15 и 126/15), на седницата одржана на 31 јули 2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА 2015 ГОДИНА НА ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРѢИ ДООЕЛ СКОПЈЕ

1. На Друштвото за дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРѢИ ДООЕЛ Скопје, се одобрува регулиран максимален приход за вршење на регулираната дејност дистрибуција на топлинска енергија за 2015 година во износ од 1.709.823.998 денари, за испорачана количина на топлинска енергија од 477.574.744 kWh.

2. Во одобриениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука, трошокот за набавка на топлинска енергија и системски услуги од регулираниот производител на топлинска енергија изнесува 1.338.177.875 денари, за набавени 484.684.776 kWh на влез во дистрибутивната мрежа.

3. Во одобриениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука, трошокот за набавка на топлинска енергија од нерегулиран производител на топлинска енергија изнесува 163.632.067 денари за набавени 58.013.334 kWh.

4. Во одобриениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука, регулираниот максимален приход за услугата дистрибуција на топлинска енергија изнесува 201.138.316 денари за дистрибуирана количина на топлинска енергија од 477.574.744 kWh до крајните потрошувачи.

5. Врз основа на одобриениот регулиран максимален приход од точка 1, на оваа Одлука, согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија („Службен весник на РМ“ бр.99/13, 113/14 и 127/15) се утврдуваат следните тарифни ставови за дистрибуција на топлинска енергија за период август - декември 2015 година на ниво на дистрибутер:

ДИСТРИБУЦИЈА	Единица мерка	од 01.08.2015 година
Месечен надоместок за услуга дистрибуција на топлинска енергија	ден/месец	16.761.526
Тарифен став по кој дистрибутерот ја продава топлинската енергија на снабдувачот	ден/kWh	2,6879

6. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

7. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 август 2015 година.

УП1 Бр. 08-66/15
31 јули 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3807.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и член 26 од Правилникот за цени на топлинска енергија и системски услуги („Службен весник на РМ“ бр.28/13, 32/15 и 126/15), на седницата одржана на 31 јули 2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ, НАДОМЕСТОК ЗА СИСТЕМСКИ УСЛУГИ И СИСТЕМСКА РЕЗЕРВА И ТАРИФЕН СТАВ ЗА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА 2015 ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРѢИ ДООЕЛ СКОПЈЕ

1. На друштвото за производство на топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРѢИ ДООЕЛ Скопје, се утврдува регулираниот максимален приход за вршење на регулираната дејност

производство на топлинска енергија за 2015 година да изнесува 1.338.177.875 денари за произведена количина на топлинска енергија од 484.684.776 kWh.

2. Врз основа на одобриениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука, и согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија („Сл.весник на РМ“ бр.99/13, 113/14 и 127/15), се утврдуваат месечниот надоместок за системски услуги и системска резерва и тарифниот став за производство на топлинска енергија на ниво на регулиран производител за 2015 година:

РЕГУЛИРАН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА	Единица мерка	од 01.08.2015 година
Месечен надоместок за системски услуги и системска резерва	ден/месец	18.751.276
Тарифен став за произведена топлинска енергија на регулиран производител	ден/kWh	2,2967

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 август 2015 година.

УП1 Бр. 08-67/15

31 јули 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3808.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и член 26 од Правилникот за цени на топлинска енергија и системски услуги („Службен весник на РМ“ бр.28/13, 32/15 и 126/15), на седницата одржана на 31 јули 2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА 2015 ГОДИНА НА СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРѢИ ДООЕЛ СКОПЈЕ

1. На друштвото за снабдување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРѢИ ДООЕЛ Скопје, се одобрува регулиран максимален

приход од 1.843.395.927 денари за 2015 година за испорачана количина на топлинска енергија од 477.574.744 kWh,

2. Во одобриениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука, трошокот за набавка на топлинска енергија, системски услуги и за услуга дистрибуција на топлинска енергија изнесува 1.709.823.998 денари, за набавени 477.574.744 kWh на излез од дистрибутивната мрежа.

3. Во одобриениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука, регулираниот максимален приход за услугата снабдување со топлинска енергија изнесува 133.571.929 денари за испорачани количини на топлинска енергија од 477.574.744 kWh, на ниво на мерно место.

4. Врз основа на одобриениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука, согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија („Сл.весник на РМ“ бр.99/13 и 113/14), се одобруваат следните тарифни ставови за снабдување со топлинска енергија за греење на ниво на мерно место:

Ред бр.	ТАРИФНИ СТАВОВИ	Единица мерка	цена од 01.08.2015
КАТЕГОРИЈА ДОМАЙНСТВА			
1.	Ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место	ден/kWh година	1.048,9579
2.	Топлинска енергија на ниво на мерно место	ден/kWh	2,2416
КАТЕГОРИЈА ОБРАЗОВАНИЕ			
1.	Ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место	ден/kWh година	1.573,4368
2.	Топлинска енергија на ниво на мерно место	ден/kWh	3,3624
КАТЕГОРИЈА ОСТАНАТИ			
1.	Ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место	ден/kWh година	1.835,6763
2.	Топлинска енергија на ниво на мерно место	ден/kWh	3,9228

5. Жалбата изјавена против оваа Одлука, не го одлага нејзиното извршување.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 август 2015 година.

УП1 Бр. 08-68/15

31 јули 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2015129